

Службен весник

на Република Македонија

Број 83

8 мај 2018, вторник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| 1466. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата..... | 3 | 1473. Закон за изменување и дополнување на Законот за ловството..... | 63 |
| 1467. Закон за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија..... | 19 | 1474. Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор..... | 66 |
| 1468. Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите..... | 32 | 1475. Закон за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации..... | 68 |
| 1469. Закон за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.... | 37 | 1476. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи..... | 68 |
| 1470. Закон за изменување и дополнување на Законот за консолидација на земјоделско земјиште..... | 46 | 1477. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување..... | 69 |
| 1471. Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура..... | 58 | 1478. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата..... | 70 |
| 1472. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој..... | 61 | 1479. Закон за изменување и дополнување на Законот за државниот инспекторат за земјоделство..... | 71 |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| 1480. Закон за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција..... | 72 | 1496. Закон за изменување на Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија..... | 85 |
| 1481. Закон за изменување на Законот за стоковните резерви..... | 73 | 1497. Закон за изменување на Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија..... | 86 |
| 1482. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиската полиција..... | 74 | 1498. Закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација.... | 87 |
| 1483. Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија..... | 74 | 1499. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата..... | 87 |
| 1484. Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам..... | 75 | 1500. Закон за изменување и дополнување на Законот за индустриската сопственост..... | 88 |
| 1485. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки.... | 76 | 1501. Закон за изменување и дополнување на Законот за акредитација..... | 89 |
| 1486. Закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар..... | 77 | 1502. Закон за изменување на Законот за технолошки индустриски развојни зони..... | 90 |
| 1487. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност..... | 78 | 1503. Закон за изменување на Законот за комплементарна и алтернативна медицина..... | 91 |
| 1488. Закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија..... | 79 | 1504. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизиращко зрачење и радијациона сигурност..... | 92 |
| 1489. Закон за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи..... | 80 | 1505. Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција..... | 93 |
| 1490. Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурувањето..... | 81 | 1506. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства..... | 94 |
| 1491. Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)..... | 81 | 1507. Закон за финансиска поддршка на инвестиции..... | 95 |
| 1492. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.... | 82 | 1508. Закон за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен инспекторат..... | 111 |
| 1493. Закон за изменување и дополнување на Законот за фондот за осигурување на депозити..... | 83 | 1509. Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија..... | 113 |
| 1494. Закон за изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција..... | 84 | 1510. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност..... | 117 |
| 1495. Закон за изменување и дополнување на Законот за државната статистика..... | 84 | 1511. Закон за изменување и дополнување на Законот за Кредитно биро..... | 120 |
| | | 1512. Закон за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони..... | 124 |

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1466.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАКАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2974/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАКАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15, 55/16 и 11/18), во членот 2 став (1) во точката 78 зборовите: „Камп-приколка“ се заменуваат со зборовите: „Приколка за домување“.

Во точката 83 зборовите: „Возило со приколка (камп-возило)“ се заменуваат со зборовите: „Возило за домување“, а зборовите: „сопствено куќиште“ се заменуваат со зборовите: „посебна надградба“.

Точката 104 се менува и гласи:

„Возач-почетник“ е секој возач на возило во период од две години по впишувањето на датумот на издавање на категоријата во возачката дозвола, независно дали дозволата ја добил во Република Македонија или во странство и независно дали поседува возачка дозвола за друга категорија;“.

Точката 110 се менува и гласи:

„Меѓународна возачка дозвола“ е јавна исправа што ја издава Министерството за внатрешни работи или правно лице за вршење технички преглед на возила овластено од страна на Министерството за внатрешни работи по негово барање, врз основа на приложена македонска возачка дозвола од страна на возачот;“.

Точката 113 се брише.

Член 2

Во членот 14 став (1) по зборовите: „јавен пат“ се додаваат зборовите: „или со изведувањето на градежни работи го менуваат режимот на сообраќај на патот“.

Во ставот (5) по зборот „улицы“ се додаваат зборовите: „како и продолжувањето на неговата важност“.

Во ставот (11) зборовите: „ставовите (1) и (3)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1), (3) и (8)“.

Член 3

Во членот 26 став (5) зборовите: „автобус или товарно моторно возило“ се бришат.

Член 4

Во членот 66 став (4) бројот „10“ се заменува со бројот „11“.

Во ставот (5) бројот „11“ се заменува со бројот „10“.

Член 5

Во членот 86 став (5) по зборовите: „задната страна и“ се додава зборот „најмалку“, а зборовите: „секоја страна“ се заменуваат со зборовите: „бочните страни“.

Во ставот (8) по бројот „(4)“ се додаваат зборовите: „и (6)“.

Член 6

Во членот 108 став (7) по зборот „ставовите“ се додава бројот „(1),“.

Член 7

Во членот 128 став (4) зборовите: „ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (3)“.

Член 8

Во членот 129 став (1) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен моторцикли чија сила на мотор е поголема од 35 киловати.“

Член 9

Во членот 141 став (1) по зборовите: „други вредносни пратки“ се додаваат зборовите: „на специјално возило на силите за заштита и спасување;“.

Член 10

Во членот 155 став (3) зборовите: „две или повеќе општини“ се заменуваат со зборовите: „кое е во делокругот на работа на два или повеќе сектори за внатрешни работи на Министерството за внатрешни работи“.

Член 11

Во членот 169 став (1) зборот „меѓумесен“ се заменува со зборот „меѓуопштински“.

Член 12

Во член 188 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Сообраќајните знаци од ставот (3) на овој член се напишани прво на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а потоа и на останатите јазици од ставот (3) на овој член.“

Член 13

Во членот 220 по зборот „штета“ се додаваат зборовите: „и да извршат увид“.

Во алинејата 5 по зборовите: „возачката дозвола“ се додаваат зборовите: „односно возачката книшка“.

Член 14

Во членот 225 во ставовите (1), (5) и (7) по зборовите: „моторно возило“ се додаваат зборовите: „или со возило на моторен погон“.

Во ставот (6) по зборовите: „моторното возило“ се додаваат зборовите: „или со возилото на моторен погон“.

Член 15

Во членот 228 став (3) по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

„- возач кој не поседува возачка дозвола;“.

По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:

„(11) На возач кој не поседува возачка дозвола, а стори прекршок од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, за кои се изрекува глоба и санкција забрана за управување со моторно возило, покрај глобата му се изрекува и забрана за стекнување на возачка дозвола за истиот временски период предвиден во ставовите (6), (7), (8), (9) и (10) на овој член“.

Член 16

Во член 229 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Спроведувањето на оспособување на кандидат за возач може да го врши и подружница на автошкола по издавање на лиценца на автошколата за подружницата од Министерството за внатрешни работи.“

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (2)“, а по зборот „автошколата“ се додаваат зборовите: „односно подружницата“.

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „ставот (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (3)“, а по зборот „автошколата“ се додаваат зборовите: „односно подружницата“.

Член 17

Во членот 231 став (1) алинејата 2 се менува и гласи:

„- да има опремена просторија (училница) од најмалку 20м² опремена со соодветен уред (камера со сопствен уред за напојување) кој овозможува видео и аудио запис со можност за архивирање и документирање на снимените податоци кои се чуваат во автошколата 90 дена од денот на издавањето на потврдата за оспособеност на кандидатот за возач.“

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во алинејата 6 зборовите: „укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода“ се заменуваат со зборовите: „сообраќајни правила и прописи (теоретски дел)“, а точката се заменува со сврзникот „и“.

По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

„- да има акт за организација на работа“.

Член 18

Во членот 232 став (1) алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

- „- најмалку еден предавач и
- најмалку двајца возач-инструктори.“

Во ставот (2) пред алинејата 1 се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

- „- има завршено високо образование;
- има работен стаж најмалку една година на работи поврзани со оспособување на кандидати за возачи;
- е вработен во автошколата на неопределено време или на определено време со полно работно време;“.

Алинејата 1 која станува алинеја 4 се менува и гласи:

„- има важечка возачка дозвола од категориите за кои автошколата врши оспособување на кандидати за возачи;“.

Во ставот (3) по зборовите: „посебни услови“ се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

- „- има завршено високо образование;
- е вработен во автошколата на неопределено време или на определено време со полно работно време“.

Во ставот (4) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- е вработен во автошколата на неопределено време или на определено време со полно работно време.“

Член 19

Во член 233 став (1) во алинејата 2 по буквата „А1“ се додава буквата „А2“, а зборовите: „и Г“ се бришат.

Во алинејата 3 по зборовите: „кандидатот за возач“ се става запирка и се додаваат зборовите: „освен за категориите „А1“, „А2“, „А“ и националната категорија „Ф“ за кои камерата се поставува во возилото управувано од возачот-инструктор кој ја спроведува обуката“.

Член 20

Во членот 236 став (1) точката 4 се брише.

Во ставот (2) точката 3 се брише.

Член 21

Во член 240 во ставовите (2) и (5) бројот „242“ се заменува со бројот „244“.

Член 22

Во членот 241 став (2) бројот „242“ се заменува со бројот „244“.

Член 23

Во членот 242 став (1) бројот „244“ се заменува со бројот „240“.

Член 24

Во членот 243 став (1) бројот „244“ се заменува со бројот „240“.

Член 25

Во членот 244 став (1) во алинеја 6 по зборот „возила“ се додаваат зборовите: „(сопствени или под закуп)“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Основачот, сопственикот, одговорното лице, раководителот, контролорот, претседателот и членовите на комисијата за полагање на возачкиот испит вработени во испитниот центар не смеат да ги извршуваат своите работни задачи во испитниот центар, доколку тие, нивните сопружници и членовите на нивните семејства по права линија до прв степен, се основачи, сопственици или вработени во автошкола, односно подружница која врши оспособување на кандидати за возачи на подрачјето на кое испитниот центар е овластен да врши работи на организирање и спроведување на возачки испит.“

Во ставот (4) зборовите: „согласно со посебен закон“ се заменуваат со зборовите: „заверена на нотар“.

Член 26

Во членот 245 по зборовите: „вработени во испитниот центар“ се додаваат зборовите: „на неопределено време или определено време со полно работно време“.

Член 27

Во членот 246 став (1) зборовите: „покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следниве посебни“ се заменуваат со зборовите: „ги исполнува следните“, а пред алинејата 1 се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:

- „- има завршено високо образование;
- има живеалиште во Република Македонија;
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;
- да е вработен во испитниот центар на неопределено време или на определено време со полно работно време;“.

Во алинејата 4 која станува алинеја 8 по зборовите: „кандидати за возачи“ се става запирка и се додаваат зборовите: „или работен стаж како и контролор или раководител на испитен центар.“

Во ставот (2) зборовите: „покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следниве посебни“ се заменуваат со зборовите: „ги исполнува следните“, а пред алинејата 1 се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:

- „- има завршено високо образование;
- има живеалиште во Република Македонија;
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;
- да е вработен во испитниот центар на неопределено време или на определено време со полно работно време;“.

Во алинејата 3 која станува алинеја 7 по зборовите: „кандидати за возачи“ се става запирка и се додаваат зборовите: „или работен стаж како контролор или раководител на испитен центар.“

Во ставот (3) зборовите: „покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следниве посебни“ се заменуваат со зборовите: „ги исполнува следните“.

Во алинејата 1 зборот „најмалку“ се брише.

По алинејата 1 се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

- „- има живеалиште во Република Македонија;
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;
- да е вработен во испитниот центар на неопределено време или на определено време со полно работно време;“.

Во алинејата 2 која станува алинеја 5 зборовите: „испитниот центар“ се заменуваат со зборовите: „испитната комисија“.

Во алинејата 5 која станува алинеја 8 по зборовите: „кандидати за возачи“ се става запирка и се додаваат зборовите: „или работен стаж како контролор или раководител на испитен центар.“

Во ставот (4) зборовите: „покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следниве посебни“ се заменуваат со зборовите: „ги исполнува следните“, а пред алинејата 1 се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:

- „- има завршено високо образование;
- има живеалиште во Република Македонија;
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;
- да е вработен во испитниот центар на неопределено време или на определено време со полно работно време;“.

Во алинејата 1 која станува алинеја 5 зборовите: „испитниот центар“ се заменуваат со зборовите: „испитната комисија“.

Во ставот (5) зборовите: „покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следниве посебни“ се заменуваат со зборовите: „ги исполнува следните“, а пред алинејата 1 се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:

- „- има завршено најмалку средно образование;
- има живеалиште во Република Македонија;
- поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;
- да е вработен во испитниот центар на неопределено време или на определено време со полно работно време;“.

Член 28

Во член 251 во ставовите (1), (2) и (3) точката 4 се брише.

Во ставот (4) зборовите: „ставовите (1) и (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1), (2) и (3)“.

Член 29

Во член 252 во ставот (5) зборот „повторното“ се брише.

Во ставот (6) зборовите: „ставовите (3) и (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (3)“.

Во ставот (7) зборовите: „ставот (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (4) и (5)“.

Во ставот (10) зборовите: „ставовите (3) и (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (3), (4) и (5)“.

Член 30

Во членот 253 став (1) бројот „251“ се заменува со бројот „252“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Во случај кога при вршењето на надзорот од ставот (1) на овој член се утврди дека раководителот и контролорот на испитниот центар, согласно делокругот на нивната организациска надлежност утврдена во актот за организација и работа од член 244 став (1) алинеја 2 овозможиле возачкиот испит да се спроведе спротивно на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, Министерството за внатрешни работи со решение ќе им ги одземе соодветните лиценци кои ги поседуваат.“.

Во ставот (2) која станува став (3) зборовите: „случај од ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „случаите од ставовите (1) и (2)“.

Ставот (3) се брише.

Во ставот (5) зборовите: „ставови (1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (2)“.

Член 31

Во член 254 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Министерството за внатрешни работи води евиденција на издадени уверенија за положен стручен испит, која содржи: реден број, датум на полагање на стручниот испит, датум на издавање на уверението, лично име, адреса на живеалиште, број на лична карта и забелешка. Податоците содржани во евиденцијата се чуваат трајно.“.

Ставовите (6), (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (7), (8), (9), (10) и (11).

Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: „ставот (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (7)“.

Член 32

Во членот 256 став (3) по зборот „опремена“ зборот „за“ се брише.

Член 33

Во членот 265 став (2) во алинејата 2 зборовите: „член 255 став (2)“ се заменуваат со зборовите: „член 254 став (4)“.

Член 34

Во членот 268 по ставот (3) се додаваат ОСУМ нови ставови, кои гласат:

„(4) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од категоријата „А“ во дозволата за возач - инструктор покрај категоријата „А“ ќе му бидат запишани и категориите „А1“ и „А2“.

(5) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од категоријата „А2“ во дозволата за возач - инструктор покрај категоријата „А2“ ќе му биде запишана и категоријата „А1“.

(6) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од категоријата „Ц“ во дозволата за возач - инструктор покрај категоријата „Ц“ ќе му биде запишана и категоријата „Ц1“.

(7) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од категоријата „Д“ во дозволата за возач - инструктор покрај категоријата „Д“ ќе му биде запишана и категоријата „Д1“.

(8) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од категоријата „ЦЕ“ во дозволата за возач - инструктор покрај категоријата „ЦЕ“ ќе му биде запишана и категоријата „Ц1Е“.

(9) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од категоријата „ДЕ“ во дозволата за возач - инструктор покрај категоријата „ДЕ“ ќе му биде запишана и категоријата „Д1Е“.

(10) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од категориите „Б“ и „ЦЕ“ во дозволата за возач - инструктор покрај категориите „Б“ и „ЦЕ“ ќе му бидат запишани и категориите „БЕ“ и „Ц1Е“.

(11) Со приложување на диплома за завршено специјалистичко образование за занимање возач - инструктор од категориите „ЦЕ“ и „Д“ во дозволата за возач - инструктор ќе му бидат запишани категориите „Д1Е“ и „ДЕ“.

(12) Министерството за внатрешни работи води евиденција на издадени дозволи за возач - инструктор, во хартиена и во електронска форма.

(13) Евиденцијата од ставот (11) на овој член, ги содржи следните податоци: реден број, лично име, име на родител, датум и место на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, ознака на категориите на возила со кои возачот - инструктор има право да управува, датум и место на полагање на возачки испит и забелешки.“.

Член 35

Во членот 269 став (1) во алинеја 3 по зборовите: „прекршочна санкција“ зборот „на“ се заменува со зборовите: „забрана за“, а по зборовите: „прекршочната санкција“ се додаваат зборовите: „сметано од денот на впишување на истата“.

Член 36

Во членот 272 став (2) во алинејата 1 зборовите: „националните категории „Ф“ и „Г“ се заменуваат со зборовите: „националната категорија „Г“.

По алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„- 17 години за управување со возила од националната категорија „Ф“;“.

Во алинејата 2 која станува алинеја 3 бројот „17“ се заменува со бројот „18“.

Во ставот (6) зборовите: „моторно возило“ се заменуваат со зборовите: „возило на моторен погон“.

Член 37

Во членот 276 став (1) алинеја 3 по зборовите: „за управување со“ се додаваат зборовите: „мобилна машина, лесен четирицикл“,“.

Член 38

Во член 277 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„Возач - почетник од категориите „АМ“, „А1“, „А2“, „А“ и „Б“ не смее да управува возило во патниот сообраќај во времето од 23,00 часот до 5,00 часот, освен возач - почетник од категоријата Б ако со него во

возилото на предното седиште се наоѓа лице - возач, од соодветната категорија кое е постаро од 25 години и за кое не трае прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило.

Возачот од ставот (1) на овој член, кој поседува возачка дозвола од „А“ категорија, не смее да управува со возило чија сила на моторот е поголема од 40 киловати, а доколку поседува возачка дозвола од „А2“ категорија, не смее да управува со возило чија сила на моторот е поголема од 25 киловати.“.

По ставот (4) се додаваат два нови ставови (5) и (6), кои гласат:

„(5) На правното лице кое ќе нареди или дозволи на возач - почетник да постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член, ќе му се изрече глоба во износ од 1.400 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршокот од ставот (5) на овој член, ќе му се изрече глоба и на одговорното лице во правното лице во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице.“.

Ставот (5) станува став (7).

Член 39

Во член 279 во ставот (1) зборот „моторно“ се брише, зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „шест месеци“ и зборот „моторното“ се брише.

Член 40

Во членот 280 став (1) зборовите: „Моторно возило“ се заменуваат со зборот „Возило“.

Член 41

Во членот 281 став (7) во алинејата 2 бројот „242“ се заменува со бројот „232“.

По ставот (12) се додаваат четири нови ставови(13), (14), (15) и (16), кои гласат:

„(13) Надзор над работата на Црвениот крст на Република Македонија, односно овластената здравствена установа во однос на исполнувањето на пропишаните услови за работа, начинот на оспособување на кандидатите за возачи и обврската за воспоставување и водење на евиденциите утврдени со овој закон, врши Министерството за здравство.

(14) Во случај кога при вршењето на надзорот од ставот (13) на овој член се утврди дека Црвениот крст на Република Македонија, односно овластената здравствена установа не ги исполнува пропишаните услови за работа, кандидатите за возачи не ги оспособува според наставниот план или на пропишан начин или не ги води евиденциите утврдени со овој закон, Министерството за здравство со решение го одзема овластувањето за вршење на оспособување на кандидати за возачи-укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода.

(15) Решението од ставот (14) на овој член, е конечно и против него може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

(16) Поведувањето на управен спор од ставот (15) на овој член не го одлага извршувањето на решението.“.

Член 42

По членот 281 се додава нов член 281-а, кој гласи:

„Член 281-а

(1) Трошоците за оспособување на кандидатите за возачи од членот 281 став (6) од овој закон и издадената потврда за оспособеност за укажување на прва помош се на товар на кандидатот кој треба да биде оспособен, во висина на реално направените трошоци.

(2) Реалните трошоци од ставот (1) на овој член се состојат од трошоци за:

- стручниот кадар;
- работните простории;
- опремата за спроведување на наставната програма

и

- издавање на потврдата за оспособеност за укажување на прва помош.

(3) Висината на трошоците од ставот (2) на овој член ја утврдува министерот за здравство во согласност со министерот за внатрешни работи.

(4) Црвениот крст на Република Македонија или здравствената установа од членот 281 став (6) од овој закон се должни наплатата на средствата од кандидатите за возачи, да ја вршат согласно утврдената висина на реални трошоци.

(5) На Црвениот крст на Република Македонија, односно на овластената здравствена установа која постапува спротивно на одредбата од ставот (4) на овој член ќе се изрече глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршокот од ставот (5) на овој член ќе му се изрече глоба и на одговорното лице во Црвениот крст на Република Македонија, односно овластената здравствена установа во износ од 30% од одмерената глоба за Црвениот крст на Република Македонија, односно овластената здравствена установа.“

Член 43

Во членот 282 став (2) зборовите: „се спроведува“ се заменуваат со зборовите: „ја спроведува предавачот од автошколата“.

Во ставот (5) зборовите: „и печат на автошколата“ се бришат.

Член 44

Во членот 284 став (1) во алинејата 2 бројот „241“ се заменува со бројот „231“.

Член 45

Во член 285 во ставот (2) зборот „моторно“ се брише.

Во ставот (3) по зборовите: „автоматски менувач“, на крајот од реченицата се додава нова реченица која гласи: „Потврдата содржи податоци за автошколата, реден број на матична книга, име, име на еден родител односно старател, презиме, година на раѓање, адреса на живеалиште односно престојувалиште, времетраење на наставата, категорија на возило, број на наставни часови, име и презиме на предавачот односно возачот-инструктор, име и презиме на стручен раководител.“

Член 46

Во членот 288 став (1) по зборот „два“ се додава зборот „наставни“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Возачот - инструктор кога оспособува кандидат за возач на пат, е должен со себе да ги носи и истите да ги покаже на барање на униформиран полициски службеник:

- возачката дозвола;
- дозволата за возач-инструктор;
- лиценцата;
- потврдата за задолжени посебни (L) таблички;
- потврдата за извршена проверка за познавање на правилата на сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци за онаа категорија за која истата е предвидена согласно одредбите од овој закон;
- картонот за евидентирање за оспособување на кандидатите за возачи од практичниот дел и
- наставниот план и програма за оспособување на кандидатите за возачи од практичниот дел.“

Член 47

Во членот 289 став (3) зборот „министерот“ се заменува со зборот „министерството“.

Член 48

По членот 290 се додава нова точка и нов член 290-а, кои гласат:

„5.4 Оспособување за управување на моторно возило на дете

Член 290-а

(1) Дете може да се стекне со право на оспособување за управување со возило, доколку ги исполнува следниве услови:

1) да наполнило 17 години и шест месеци возраст за „Б“ категорија, 16 години и шест месеци за националната категорија „Ф“ и 16 години возраст за категориите „АМ“, „А1“ и националната категорија „Г“;

2) да поседува лична карта;

3) да е здравствено и психофизички способно да управува со возило;

4) да има завршено најмалку основно образование и

5) да има согласност од двајцата родители, законскиот застапник или старателот, заверена на нотар.

(2) Оспособувањето за управување со возило на дете се врши согласно одредбите од овој закон, со бројот на наставни часови од теоретскиот и практичниот дел на наставната програма.“

Член 49

Во членот 291 став (1) бројот „285“ се заменува со бројот „281“.

Во ставот (3) по зборовите: „забрана на вршење на дејност на испитниот центар“ се додаваат зборовите: „како и во случај кога лиценцата на испитниот центар е истечена,“.

Член 50

Во членот 295 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Прекршочен платен налог во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе им се издаде на претседателот и на членовите на испитната комисија кои постапуваат спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.“

Член 51

Во членот 297 став (1) зборовите: „став (2)“ се заменуваат со зборовите: „став (3)“.

Во ставот (4) по зборовите: „24 часа“ се додаваат зборовите: „и му доставува примерок од решението“.

Член 52

Во членот 301 став (23) зборовите: „и четирицикли“ се бришат, а по зборовите: „21 година“ се додаваат зборовите: „како и со четирицикли“.

Член 53

Во член 304 ставот (5) се менува и гласи:

„Возачка дозвола може да се издаде или нејзината важност може да се ограничи и на рокови пократки од роковите утврдени во ставовите (1), (2) и (4) на овој член, врз основа на наодот и мислењето на здравствената установа, содржани во уверението за здравствена и психофизичката способност на лицето.“

Член 54

Во член 305 ставот (5) се менува и гласи:

„Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.“

Член 55

Во член 307 по ставот (1) се додаваат четири нови ставови (2), (3), (4) и (5), кои гласат:

„(2) Возачката книшка од ставот (1) на овој член се издава на образец чија форма, содржина, боја, вид и квалитет на материјалот се еднообразни за територијата на Република Македонија.

(3) Образецот на возачката книшка од ставот (1) на овој член се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и податоците во него се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

(4) На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на нивно лично барање, образецот на возачката книшка од ставот (1) на овој член се печати и податоците во неа се запишуваат и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.

(5) На граѓаните кои зборуваат јазик различен од службениот јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име што се внесуваат во возачката книшка од ставот (1) на овој член се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот.“

Член 56

Во членот 308 став (1) по зборовите: „заради поништување“ се додаваат зборовите: „со перфорирање (дупчење).“ и се додава нова реченица која гласи: „Поништената возачка дозвола се враќа на возачот“.

Член 57

Во членот 313 став (2) зборовите: „алинеи 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „алинеја 1“.

Во ставот (6) по зборовите: „е истечен“ се додава зборот „не“.

Член 58

Во член 315 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Податоците во образецот на меѓународната возачка дозвола се запишуваат на основното латинично писмо (ICAO Doc.9303).“.

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).

Во ставот (8) кој станува став (9) бројот „6“ се заменува со бројот „7“.

Во ставот (9) кој станува став (10) бројот „8“ се заменува со бројот „9“.

По ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи:

„(11) Висината на цената на образецот на меѓународната возачка дозвола што Министерството за внатрешни работи ќе го издава на овластените правни лица за вршење технички преглед од ставот (3) на овој член ја утврдува министерот за внатрешни работи со решение.“.

Член 59

Во членот 316 став (1) по зборот „регистар“ се додаваат зборовите: „во хартиена и во електронска форма“.

Член 60

Во членот 317 став (13) зборовите: „ставот (11)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (12)“.

Член 61

По членот 323 се додава нов член 323-а, кој гласи:

„Член 323-а

(1) Трошоците за здравствен преглед и издаденото уверение за здравствена и психофизичка способност на кандидат за возач или возачот на товар на кандидатот за возач, односно на возачот во висина на реално наплатените трошоци.

(2) Реалните трошоци од ставот (1) на овој член се состојат од трошоци за:

- стручниот кадар;
- работните простории;
- опремата за вршење на прегледите и
- издавање на уверението.

(3) Здравствената установа од членот 322 став (3) од овој закон е должна наплатата на средствата од кандидатите за возачи, односно возачи наплатата да ја врши согласно утврдената висина на реални трошоци.

(4) На здравствената установа која постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член ќе и се изрече глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член ќе му се изрече глоба и на одговорното лице во здравствената установа во износ од 30% од одмерената глоба за здравствената установа.“.

Член 62

Членот 324 се менува и гласи:

„Уверението за здравствена и психофизичка способност на возач и на кандидатот за возач не смее да биде постаро од 18 месеци во следните случаи:

- во времето на оспособување со моторно возило;
- при полагање на возачки испит;

- кога се поднесува барање за издавање на возачка дозвола за првпат и кога се поднесува барање за продолжување на важноста на возачката дозвола за категориите: „C1“, „C1E“, „C“, „CE“, „D1“, „D1E“, „D“, „DE“ и „T“;

- кога се врши заверка на нова категорија во возачката дозвола;

- кога возачот на моторното возило навршил 70 години возраст;

- при секое продолжување на важноста на дозволатата за возач - инструктор;

- при запишување на нова категорија во дозволата за возач - инструктор и

- кога на возачот на моторно возило му е издадена возачка дозвола со пократок рок на важност заради здравствена состојба.“

Член 63

Главата „VII. ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА ЗА ДЕЦА“ и членовите 331, 332, 333, 334 и 335 се бришат.

Член 64

Во членот 336 став (3) по зборовите: „возачот - инструктор“ се додаваат зборовите: „кога постојат оправдани причини од технички карактер (техничка неисправност, недостаток на уред и слично), како и кога возачот или возачот - инструктор“, а зборот „кој“ се брише.

Член 65

Во членот 340 став (1) бројот „337“ се заменува со бројот „339“.

Член 66

Во членот 341 став (1) по зборовите: „привремено ќе“ се додаваат зборовите: „го исклучи од сообраќај и ќе“, а зборовите: „и ќе го исклучи од сообраќај“ се заменуваат со зборот „на“.

Во алинејата 2 зборовите: „став (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставови (2) и (3)“.

Алинејата 3 се менува и гласи:

„- ќе утврди дека му е изречена прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило, а забраната не е запишана во возачката дозвола, односно во возачката книшка;“.

Во алинејата 4 зборот „нема“ се заменува со зборовите: „не поседува возачка дозвола односно нема“.

Во алинејата 8 зборовите: „членот 333 став (1) од овој закон“ се заменуваат со зборовите: „членот 277 ставови (2), (3) и (4) од овој закон, како и кога влече приклучно возило или врши организиран превоз на деца“.

Ставот (8) се брише.

Ставовите (9), (10) и (11) стануваат ставови (8), (9) и (10).

Во ставот (10) кој станува став (9), зборовите: „ставот (9)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (8)“.

Во ставот (11) кој станува став (10), зборовите: „ставовите (9) и (10)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (8) и (9)“.

Член 67

Во членот 342 став (1) по зборовите: „возачката дозвола“ се додаваат зборовите: „односно во возачката книшка“, а бројот „389“ се заменува со бројот „391“.

Член 68

Во членот 348 став (2) алинеја 4 зборовите: „во објекти (освен индивидуални објекти) и на“ се заменуваат со зборовите: „објектите од алинеја 11 на овој став“.

Алинејата 5 се менува и гласи:

„- поставување, заменување, дополнување и отстранување на сообраќајни знаци и заштитна опрема на постојните и новоизградените јавни патишта и улици;“.

Алинејата 11 се менува и гласи:

„- приклучување на придружно услужни објекти и содржини на патот на изградени државни или општински патишта и улици, согласно со важечкиот урбанистички план или урбанистички проект (автобуски стојалишта, стојалишта за возила, јавни паркиралишта покрај патот, одморалишта, бензински станици, автосервиси, мотели и автокампови, бази за одржување и пунктови за одржување на патот и бази за помошни информации), како и станици за технички преглед на возила;“.

Алинејата 12 се брише.

Во ставот (3) зборовите: „За приклучување на објектите согласно со ставот (2) алинеја 11“ се заменуваат со зборовите: „За утврдување на режимот на сообраќај од ставот (2)“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„По исклучок од ставот (3) на овој член, режимот на сообраќај на постојни патишта и улици кои не се предвидени или изградени согласно важечки урбанистички план или урбанистички проект, ќе се утврдува согласно одобрен основен сообраќаен проект, во кој нема да бидат прикажани приклучувањата на постојните објекти и објектите предвидени за градба.“.

Член 69

Во членот 350 став (1) по зборовите: „во согласност со“, зборовите: „Министерството за внатрешни работи и“ се бришат и по зборовите: „државни патишта“ зборовите: „по претходна согласност од Министерството за внатрешни работи“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: „во согласност со Министерството за внатрешни работи“ се бришат.

Член 70

Членот 352 се брише.

Член 71

Во членот 358 став (1) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „за кои е предвидена глоба до 50 евра во денарска противвредност“.

Член 72

Во член 364 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Во случај кога полициски службеник извршува службени дејствија од член 369 став (3) од овој закон, притоа не загрозувајќи ја безбедноста на другите учесници во сообраќајот не се применуваат одредбите од членовите 35 и 36 од овој закон.“.

Член 73

Во членот 374 став (2) бројот „15“ се заменува со бројот „30“, а по зборовите: „регулирање на сообраќајот на патиштата“ се додаваат зборовите: „согласно потребите и барањата од Министерството за внатрешни работи“.

Член 74

Во член 383 по ставот (5) се додаваат два нови ставови (6) и (7), кои гласат:

„(6) Ако сторителот на прекршокот од ставот (1) на овој член нема или не е предвидено да има возачка дозвола, а сторил прекршок за кој согласно одредбите на овој закон е предвидено издавање на мандатен платен налог, за сторениот прекршок ќе му биде врачен прекршочен платен налог во износ на глобата предвидена за тој прекршок.“.

(7) Ако сторителот на прекршокот од ставот (1) на овој член е странец, а сторил прекршок за кој согласно одредбите на овој закон е предвидено издавање на мандатен платен налог, за сторениот прекршок ќе му биде врачен прекршочен платен налог во износ на глобата предвидена за тој прекршок.“.

Член 75

Во членот 384 став (2) зборовите: „а за правно лице, назив, седиште и даночен број“ се бришат.

Член 76

Во членот 385 став (1) по зборовите: „278 став (3)“ се додаваат зборовите: „295 став (4), 305 став (5),“ а зборовите: „341 став (8)“ се бришат.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Доставувањето на писмената изготвени од Комисијата од ставот (1), се врши согласно одредбите од Законот за прекршоците и Законот за општата управна постапка.“.

Ставот (3) станува став (4).

Ставот (4) кој станува став (5) се брише.

Член 77

Во членот 386 став (1) зборовите: „333 став (2)“ се бришат, а по зборовите: „од овој закон“ се додаваат зборовите: „како и во случаите од член 383 ставови (6) и (7)“.

Член 78

По членот 386 се додава нов член 386-а, кој гласи:

„Член 386-а

На возачот кој согласно со одредбите од овој закон сторил прекршок во сообраќајот на патиштата со кој е предизвикана сообраќајна незгода, полицискиот службеник ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, без да му предложи на сторителот на прекршокот забрзана постапка за порамнување.“.

Член 79

Во членот 387 став (1) по зборовите: „281 ставови (9), (10), (11) и (12)“ се додаваат зборовите: „281-а ставови (5) и (6)“, зборовите: „315 ставови (8) и (9)“ се заменуваат со зборовите: „315 ставови (9) и (10)“, по збо-

ровите: „323 ставови (4) и (5)“ се додаваат зборовите: „323-а ставови (5) и (6)“, а по зборовите: „надлежниот суд“ се става записка и се додаваат зборовите: „без да му предложи на сторителот на прекршокот забрзана постапка за порамнување“.

Ставот (2) се брише.

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (2) и (3).

Член 80

Во членот 390 став (1), по зборот „глобата“ се додаваат зборовите: „зголемен двојно од предвидениот износ“, а по зборовите: „моторни возила“ се додаваат зборовите: „односно возила на моторен погон“.

Во ставот (2) зборот „најмалку“ се заменува со зборовите: „шест месеци до“.

Член 81

Во членот 391 став (1) по зборот „возило“ се додаваат зборовите: „и забрана за стекнување на возачка дозвола“.

Во ставот (2) по зборот „неговата“ се додаваат зборовите: „возачка дозвола, односно“.

Член 82

Во членот 392 став (4) зборовите: „престанокот на важењето“ се заменуваат со зборовите: „предавањето односно одземањето“.

Во ставот (5) зборовите: „на начин и под услови утврдени со овој закон“ се заменуваат со зборовите: „односно полага теоретски и практичен дел од возачки испит“.

Член 83

По членот 393 се додаваат два нови члена 393-а и 393-б, кои гласат:

„Член 393-а

(1) Кога полициски службеник ќе утврди дека е сторен прекршок од страна на дете ќе постапи согласно со посебен закон.

(2) За прекршоците сторени од страна на дете надлежен е суд.

Член 393-б

За сите прашања поврзани со учеството на возачи - деца во сообраќајот на патиштата соодветно се применуваат одредбите од овој закон.“

Член 84

Во членот 394, алинеите 9 и 10 се бришат.

Во алинејата 15 која станува алинеја 13, зборовите: „и минимална цена за спроведување на возачки испити во испитен центар“ се бришат, а зборовите: „(член 229)“ се заменуваат со зборовите: „(член 289)“.

Алинејата 19 која станува алинеја 17 се менува и гласи:

„- формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународна возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство, како и начинот на нивно издавање и заменување и начинот на водење на евиденцијата на издадени меѓународни возачки дозволи и одобренија за управување со туѓо моторно возило во странство (членови 315, 316 и 317);“.

Во алинејата 20 која станува алинеја 18 зборовите: „начинот на водење на евиденција за издавање на меѓународни возачки дозволи и одобренија за управување со туѓо моторно возило во странство од страна на овластените правни лица“ се заменуваат со зборовите:

„што треба да ги исполнуваат овластените правни лица за вршење технички - преглед на возила кои издаваат меѓународни возачки дозволи и одобренија за управување со туѓо моторно возило во странство“.

Во алинејата 26 која станува алинеја 24, зборовите: „(член 257)“ се заменуваат со зборовите: „(член 297)“.

Алинејата 28 која станува алинеја 26 се брише.

Член 85

(1) Во член 398 во алинејата 2 сврзникот „и“ се заменува со точка записка.

(2) Во алинејата 3 бројот „(254)“ се заменува со бројот „(267)“, а точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.

(3) По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- висината на трошоците за проверка на стручноста на возачот - инструктор (член 270).“

Член 86

Во членот 399 алинеја 3 сврзникот „и“ се заменува со точка и записка и се додава нова алинеја која гласи:

„- висината на надоместокот за вршење здравствени прегледи на кандидати за возачи и возачи на моторни возила и висината на надоместокот за спроведување на настава за кандидати за возачи за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода;“.

Член 87

Во член 406 ставот (1) се менува и гласи:

„Издадените дозволи за возач - инструктор од категориите „А“, „Б“, „Ц“, „Д“ и „Е“ ќе бидат заменети со нови дозволи за возач - инструктор по истекот на рокот на важење наведен во истите.“

Во ставот (2) зборовите: „категиорите „А1“ и „А2““ се заменуваат со зборовите: „категиорите „А1“, „А2“ и „А“.“

Член 88

Во членот 409 став (2) зборовите: „членовите 232 став (2) алинеи 3 и 4, став (3) алинеја 2“ се заменуваат со зборовите: „членовите 232 став (2) алинеи 6 и 7, став (3) алинеја 4“, а бројот „2017“ се заменува со бројот „2019“.

Член 89

Во член 410 по ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:

„(3) Условот за вршење на работите на организирање и спроведување на возачки испит за кандидат за возач од страна на испитните центри од членот 244 став (1) алинеја 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15, 55/16 и 11/18), кој се однесува на тоа испитниот центар задолжително да има сообраќаен автодром (полигон) во седиштето во сопственост или под закуп, за постојните, односно испитните центри кои имаат лиценца издадена согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2007, 84/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/2009, 36/11, 51/11, 114/12 и 27/14) ќе започне да се применува од 30 ноември 2018 година.

(4) Условот за вршење на работите на организирање и спроведување на возачки испит за кандидат за возач од страна на испитните центри, што се однесува на лиценците за стручниот кадар од членот 246 став (1) алинеи 2 и 3, став (2) алинеја 2, став (3) алинеи 3 и 4, став (4) алинеја 2 и став (5) алинеја 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15, 55/16 и 11/18), ќе започне да се применува од 30 ноември 2019 година.“

Член 90

Кандидатите за возачи кои отпочнале со оспособување или со полагање на возачкиот испит, согласно одредбите од членовите 272 став (2), 279 став (1) и 331 став (1) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15, 55/16 и 11/18), ќе ја завршат постапката согласно условите кои важеле пред донесувањето на овој закон.

Член 91

Одредбите од членот 55 ставови (4) и (5) од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 октомври 2019 година.

Член 92

Одредбата од членот 405 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15, 55/16 и 11/18), нема да се применува до 1 јануари 2019 година.

На граѓаните кои имаат положено возачки испит за категориите „АМ“, „А2“ и „Т“ до 1 јануари 2019 година, Министерството за внатрешни работи им издава потврда за положен возачки испит со право за управување возило во сообраќајот за овие категории.

Потврдата од ставот 2 на овој член се издава со важност до 1 јануари 2019 година.

Формата и содржината на образецот на потврдата од ставот 2 на овој член ќе ја пропише министерот за внатрешни работи во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 93

За возач инструктор кој до денот на влегување во сила на овој закон се стекнал со дозвола за возач инструктор, ќе се применуваат одредбите од членот 34 од овој закон.

Член 94

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 95

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR

Neni 1

Нë Ligjin pËr siguri nË komunikacionin rrugor („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 169/15, 226/15, 55/16 dhe 11/18), nË nenin 2 paragrafi (1) nË pikën 78 fjalët: „Rimorkio-kampingu“ zëvendësohen me fjalët: „Rimorkio pËr banim“.

Në pikën 83 fjalët: „automjet me rimorkio (rimorkio-kampingu)“ zëvendësohen me fjalët: „automjet pËr banim“, kurse fjalët: „shtëpi personale“ zëvendësohen me fjalët: „mbindërtim i posaçëm“.

Pika 104 ndryshohet si vijon:

“„Shofer-fillestar“ është çdo shofer i automjetit në periudhë prej dy viteve pas shënimit të datës së lëshimit të kategorisë në patentën e shoferit, pavarësisht nëse patentën e ka marrë në Republikën e Maqedonisë ose jashtë vendit dhe pavarësisht nëse posedon patentë shoferi pËr kategori tjetër;”.

Pika 110 ndryshohet si vijon:

„„Patentë ndërkombëtare shoferi“ është dokument publik të cilin e lëshon Ministria e Punëve të Brendshme ose person juridik pËr kryerje të kontrollit teknik të automjeteve me autorizim nga Ministria e Punëve të Brendshme me kërkesë të tij, në bazë të patentës së shoferit të dorëzimit të Maqedonisë nga ana e shoferit;”.

Pika 113 shlyhet.

Neni 2

Në nenin 14 në paragrafin (1) pas fjalëve: „rrugë publike“ shtohen fjalët: „ose me kryerjen e punëve ndërtimore e ndryshojnë regjimin në komunikacionin rrugor“.

Në paragrafin (5) pas fjalës „rrugica“ shtohen fjalët: „si dhe vazhdim i vlefshmërisë së tij“.

Në paragrafin (11) fjalët: „paragrafët (1) dhe (3)“ zëvendësohen me fjalët: „paragrafët (1), (3) dhe (8)“.

Neni 3

Në nenin 26 në paragrafin (5) fjalët: „autobus ose automjet motorik ngarkues“ shlyhen.

Neni 4

Në nenin 66 në paragrafin (4) numri „10“ zëvendësohet me numrin „11“.

Në paragrafin (5) numri „11“ zëvendësohet me numrin „10“.

Neni 5

Në nenin 86 në paragrafin (5) pas fjalëve: „pjesa e prapme dhe“ shtohet fjala „minimum“, ndërsa fjalët: „çdo anë“ zëvendësohen me fjalët: „pjesët anësore“.

Në paragrafin (8) pas numrit „(4)“ shtohen fjalët: „dhe (6)“.

Neni 6

Në nenin 108 në paragrafin (7) pas fjalës „paragrafët“ shtohet numri „(1),“.

Neni 7

Në nenin 128 në paragrafin (4) fjalët: „paragrafi (1)“ zëvendësohen me fjalët: „paragrafët (1) dhe (3)“.

Neni 8

Në nenin 129 në paragrafin (1) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: „përveç motoçikleta me fuqi motori më të madhe se 35 kilovat.“

Neni 9

Në nenin 141 në paragrafin (1) pas fjalëve: „dërgesa tjera të vlefshme“ shtohen fjalët: „automjetit special të forcave pËr mbrojtje dhe shpëtim;”.

Neni 10

Në nenin 155 në paragrafin (3) fjalët: „dy ose më tepër komuna“ zëvendësohen me fjalët: „që është në fushëveprimin e punës së dy ose më shumë sektorëve pËr punë të brendshme të Ministrisë së Punëve të Brendshme“.

Neni 11

Në nenin 169 në paragrafin (1) fjala „ndërvendor“ zëvendësohet me fjalën „ndërkomunal“.

Neni 12

Në nenin 188, pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

„(4) Shenjat e komunikacionit nga paragrafi (3) i këtij neni janë shënuar së pari në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, ndërkaq pastaj edhe në gjuhët tjera nga paragrafi (3) i këtij neni.“

Neni 13

Në nenin 220 pas fjalës “dëm” shtohen fjalët: “dhe të zbatojnë këqyrje”.

Në alinenë 5 pas fjalëve: “patenta e shoferit” shtohen fjalët: “përkatësisht libreza e shoferit”.

Neni 14

Në nenin 225 në paragrafët (1), (5) dhe (7) pas fjalëve: “automjet motorik” shtohen fjalët: “ose me automjet me lëvizje motorike”.

Në paragrafin (6) pas fjalëve: “automjeti motorik” shtohen fjalët: “ose me automjetin me lëvizje motorike”.

Neni 15

Në nenin 228 në paragrafin (3) pas alinesë 6 shtohet aline e re 7 si vijon:

“-shofer që nuk posedon patentë shoferi.”.

Pas paragrafit (10) shtohet paragraf i ri (11), si vijon:

“(11) Shoferit, i cili nuk posedon patentë shoferi, ndërkaq bën kundërvajtje nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni, për të cilat shqiptohet gjobë dhe sanksion ndalesë për drejtim të automjetit motorik, krahas gjobës i shqiptohet edhe ndalesë për marrje të patentë shoferit për periudhën e njëjtë kohore të paraparë në paragrafët (6), (7), (8), (9) dhe (10) të këtij neni.”

Neni 16

Në nenin 229, pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Realizimin e aftësimin të kandidatit për shofer mund ta bën edhe filial i autoshtollës pas lëshimit të licencës së autoshtollës për filialin nga Ministria e Punëve të Brendshme.”

Në paragrafin (2) që bëhet paragrafi (3) fjalët: “paragrafi (1)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafët (1) dhe (2)”, ndërkaq pas fjalës “autoshtolla” shtohen fjalët: “përkatësisht filiali”.

Në paragrafin (3) që bëhet paragrafi (4) fjalët: “paragrafi (2)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (3)”, ndërkaq pas fjalës “autoshtolla” shtohen fjalët: “përkatësisht filiali”.

Neni 17

Në nenin 231 në paragrafin (1) alineja 2 ndryshohet si vijon:

“- të ketë hapësirë (klasë) të pajisur prej së paku 20m2 me aparat përkatës (kamerë me aparat të vet për mbushje) që mundëson incizim video dhe audio me mundësi për arkivimin dhe dokumentimin e të dhënave të regjistruara të cilat ruhen në autoshtollë 90 ditë nga dita e lëshimit të vërtetimit për aftësimin e kandidatit për shofer;”.

Në alinenë 5 lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje.

Në alinenë 6 fjalët: “dhënie të ndihmës së shpejtë personave të lënduar në aksident komunikacioni” zëvendësohen me fjalët: “rregullat dhe dispozitat e komunikacionit (pjesa teorike)”, ndërsa pika zëvendësohet me lidhëzën ”dhe”.

Pas alinesë 6 shtohet aline e re 7 si vijon:

“- të ketë akt për organizim të punës”.

Neni 18

Në nenin 232 në paragrafin (1) alinetë 2 dhe 3 ndryshohen si në vijim:

“- së paku një ligjërues dhe

- së paku dy shoferë-instruktorë.”

Në paragrafin (2) para alinesë 1 shtohen tri aline të reja si në vijim:

“- ka të mbaruar arsim të lartë;

- ka stazh pune së paku një vit në punë në lidhje me aftësimin e kandidatëve për shoferë;

- është i punësuar në autoshtollë në kohë të pacaktuar ose në kohë të caktuar me orar të plotë pune;”.

Alineja 1 që bëhet alineja 4 ndryshohet si vijon:

“- ka patentë shoferi valide në kategoritë për të cilat autoshtolla bën aftësimin e kandidatëve për shoferë;”.

Në paragrafin (3) pas fjalëve: “kushte të veçanta” shtohen dy aline të reja si vijojnë:

“- ka mbaruar arsim të lartë;

- është i punësuar në autoshtollë në kohë të pacaktuar ose në kohë të caktuar me orar të plotë pune”.

Në paragrafin (4) pas alinesë 2 shtohet aline e re 3 si vijon:

“- është i punësuar në autoshtollë në kohë të pacaktuar ose në kohë të caktuar me orar të plotë pune”.

Neni 19

Në nenin 233 paragrafi (1) në alinenë 2 pas shkronjës “A1” shtohet shkronja “A2”, kurse fjalët: “dhe G” shlyhen.

Në alinenë 3 pas fjalëve: “kandidati për shofer” vihet presje dhe shtohen fjalët: “përveç për kategoritë “A1”, “A2”, “A” dhe kategorinë nacionale “F” për të cilat kamera vendoset në automjet të drejtuar nga shoferi-instruktor i cili e realizon trajnimin”.

Neni 20

Në nenin 236 në paragrafin (1), pika 4 shlyhet.

Në paragrafin (2) pika 3 shlyhet.

Neni 21

Në nenin 240 në paragrafët (2) dhe (5) numri “242” zëvendësohet me numrin “244”.

Neni 22

Në nenin 241 paragrafi (2) numri “242” zëvendësohet me numrin “244”.

Neni 23

Në nenin 242 në paragrafin (1) numri “244” zëvendësohet me numrin “240”.

Neni 24

Në nenin 243 në paragrafin (1) numri “244” zëvendësohet me numrin “240”.

Neni 25

Në nenin 244 paragrafi (1) në alinenë 6 pas fjalës “automjete” shtohen fjalët: “(personale ose me qira)”.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Themeluesi, pronari, personi përgjegjës, udhëheqësi, kontrollori, kryetari dhe anëtarët e komisionit për dhënie të provimit për shofer të punësuar në qendrën e provimeve nuk guxojnë t’i kryejnë detyrat e tyre të punës në qendrën e provimeve nëse ata, bashkëshortët e tyre dhe anëtarët e familjeve të tyre në vijë të drejtë deri në shkallën e parë, janë themelues, pronar ose të punësuar në autoshtollë, përkatësisht filial, që bën aftësimin e kandidatëve për shoferë në rajonin në të cilin qendra e provimeve është e autorizuar të bën punë të organizimit dhe zbatimit të provimit për shoferë.”

Në paragrafin (4) fjalët: “në pajtim me ligj të veçantë” zëvendësohen me fjalët: “të verifikuar në noter”.

Neni 26

Në nenin 245 pas fjalëve: “të punësuar në qendrën e provimeve” shtohen fjalët: “në kohë të pacaktuar ose kohë të caktuar me orar të plotë pune”.

Neni 27

Në nenin 246 në paragrafin (1) fjalët: “krahas kushteve të përgjithshme për themelim të marrëdhënies së punës i plotëson edhe kushteve në vijim” zëvendësohen me fjalët: “i plotëson këto”, ndërkaq para alinesë 1 shtohen katër aline të reja si vijojnë:

“- ka mbaruar arsim të lartë;
- ka vendbanim në Republikën e Maqedonisë;
- posedon aftësi të përgjithshme psikofizike shëndetësore, që e dëshmon me dëshmi përkatëse mjekësore dhe
- të jetë i punësuar në qendrën e provimeve në kohë të pacaktuar ose në kohë të caktuar me orar të plotë pune.
Në alinenë 4 që bëhet alineja 8 pas fjalëve: “kandidatë për shoferë” vihet presje dhe shtohen fjalët: “ose stazh pune si dhe kontrollor ose udhëheqës i qendrës së provimeve.”

Në paragrafin (2) fjalët: “krahas kushteve të përgjithshme për themelim të marrëdhënies së punës i plotëson edhe kushtet e veçanta në vijim” zëvendësohen me fjalët: “i plotëson këto”, ndërkaq para alinesë 1 shtohen katër aline të reja si vijojnë:

“- ka mbaruar arsim të lartë;
- ka vendbanim në Republikën e Maqedonisë;
- posedon aftësi të përgjithshme psikofizike shëndetësore, që e dëshmon me dëshmi përkatëse mjekësore dhe

- të jetë i punësuar në qendrën e provimeve në kohë të pacaktuar ose në kohë të caktuar me orar të plotë pune.

Në alinenë 3 që bëhet alineja 7 pas fjalëve: “kandidatë për shoferë” vihet presje dhe shtohen fjalët: “ose stazh pune si kontrollor ose udhëheqës i qendrës së provimeve.”

Në paragrafin (3) fjalët: “krahas kushteve të përgjithshme për themelim të marrëdhënies së punës i plotëson edhe kushtet e veçanta në vijim” zëvendësohen me fjalët: “i plotëson këto”.

Në alinenë 1 fjalët “së paku” shlyhen.

Në alinenë 1 shtohen tre aline të reja si në vijim:

“- ka vendbanim në Republikën e Maqedonisë;
- posedon aftësi të përgjithshme psikofizike shëndetësore, që e dëshmon me dëshmi përkatëse mjekësore dhe

- të jetë i punësuar në qendrën e provimeve në kohë të pacaktuar ose në kohë të caktuar me orar të plotë pune.

Në alinenë 2 që bëhet alineja 5 fjalët: “qendra e provimeve” zëvendësohen me fjalët: “komisioni për provime”.

Në alinenë 5 që bëhet alineja 8 pas fjalëve: “kandidatë për shoferë” vihet presje dhe shtohen fjalët: “ose stazh pune si kontrollor ose udhëheqës i qendrës së provimeve.”

Në paragrafin (4) fjalët: “krahas kushteve të përgjithshme për themelim të marrëdhënies së punës i plotëson edhe kushtet e veçanta në vijim” zëvendësohen me fjalët: “i plotëson këto”, ndërkaq para alinesë 1 shtohen katër aline të reja si vijojnë:

“- ka mbaruar arsim të lartë;
- ka vendbanim në Republikën e Maqedonisë;
- posedon aftësi të përgjithshme psikofizike shëndetësore, që e dëshmon me dëshmi përkatëse mjekësore;

- të jetë i punësuar në qendrën e provimeve në kohë të pacaktuar ose në kohë të caktuar me orar të plotë pune;”.

Në alinenë 1 që bëhet alineja 5 fjalët: “qendra e provimeve” zëvendësohen me fjalët: “komisioni për provime”.

Në paragrafin (5) fjalët: “krahas kushteve të përgjithshme për themelim të marrëdhënies së punës i plotëson edhe kushtet e veçanta në vijim” zëvendësohen me fjalët: “i plotëson këto”, ndërkaq para alinesë 1 shtohen katër aline të reja si vijojnë:

“- të ketë mbarur së paku arsim të mesëm;
- ka vendbanim në Republikën e Maqedonisë;
- posedon aftësi të përgjithshme psikofizike shëndetësore, që e dëshmon me dëshmi përkatëse mjekësore;

- të jetë i punësuar në qendrën e provimeve në kohë të pacaktuar ose në kohe të caktuar me orar të plotë pune;”.

Neni 28

Në nenin 251 në paragrafët (1), (2) dhe (3) pika 4 shlyhet.

Në paragrafin (4) fjalët: “paragrafët (1) dhe (2)” zëvendësohen me paragrafët: “(1), (2) dhe (3)”.

Neni 29

Në nenin 252 në paragrafin (5) fjala “sërishëm” shlyhet.

Në paragrafin (6) fjalët: “paragrafët (3) dhe (5)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (3)”.

Në paragrafin (7) fjalët: “paragrafi (5)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafët (4) dhe (5)”.

Në paragrafin (10) fjalët: “paragrafët (3) dhe (5)” zëvendësohen me fjalët: “(3), (4) dhe (5)”.

Neni 30

Në nenin 253 në paragrafin (1) numri “251” zëvendësohet me numrin “252”.

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Në rast kur gjatë mbikëqyrjes nga paragrafi (1) i këtij neni konstatohet se udhëheqësi dhe kontrollori i qendrës për provime, në pajtim me fushëveprimin e kompetencës së tyre organizative të përcaktuar në aktin për organizim dhe punë nga neni 244 paragrafi (1) alineja 2 kanë mundësuar provimi për shofer të zbatohet në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, Ministria e Punëve të Brendshme me aktvendim do t’ua heq licencat që i posedojnë.”.

Në paragrafin (2) që bëhet paragrafi (3) fjalët: “rast të paragrafit (1)” zëvendësohen me fjalët: “rastet nga paragrafët (1) dhe (2)”.

Paragrafi (3) shlyhet.

Në paragrafin (5) fjalët: “paragrafët (1)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafët (1) dhe (2)”.

Neni 31

Në nenin 254, pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

“(6) Ministria e Punëve të Brendshme mban evidencë të certifikatave të lëshuara për provim profesional të dhënë, që përmban: numër rendor, datë për dhënie të provimit profesional, datë të lëshimit të certifikatës, emër personal, adresë të jetesës, numër të letërnjoftimit dhe vërejtje. Të dhënat e përfshira në evidencën ruhen përgjithmonë.”.

Paragrafët (6), (7), (8), (9) dhe (10) bëhen paragrafët (7), (8), (9), (10) dhe (11).

Në paragrafin (7) që bëhet paragraf (8) fjalët: “paragrafi (6)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (7)”.

Neni 32

Në nenin 256 në paragrafin (3) pas fjalës “pajisur” fjala “për” shlyhet.

Neni 33

Në nenin 265 paragrafi (2) në alinenë 2 fjalët: “neni 255 paragrafi (2)” zëvendësohen me fjalët: “neni 254 paragrafi (4)”.

Neni 34

Në nenin 268 pas paragrafit (3) shtohen TETË paragrafë të rinj si vijojnë:

„(4) Me parashtrimin e diplomës për arsim të mbaruar specialistik për profesion shofer-instruktur të kategorisë “A” në lejen e shoferit instruktor krahas kategorisë “A” do t’i shënohen edhe kategoritë “A1” dhe “A2”.

(5) Me parashtrimin e diplomës për arsim të mbaruar specialistik për profesion shofer-instruktur të kategorisë “A2” në lejen e shoferit instruktor krahas kategorisë “A2” do t’i shënohet edhe kategoria “A1”.

(6) Me parashtrimin e diplomës për arsim të mbaruar specialistik për profesion shofer-instruktor të kategorisë “C” në lejen e shoferit instruktor krahas kategorisë “C” do t’i shënohet edhe kategoria “C1”.

(7) Me parashtrimin e diplomës për arsim të mbaruar specialistik për profesion shofer-instruktor të kategorisë “D” në lejen e shoferit instruktor krahas kategorisë “D” do t’i shënohet edhe kategoria “D1”.

(8) Me parashtrimin e diplomës për arsim të mbaruar specialistik për profesion shofer-instruktor të kategorisë “CE” në lejen e shoferit instruktor krahas kategorisë “CE” do t’i shënohet edhe kategoria “C1E”.

(9) Me parashtrimin e diplomës për arsim të mbaruar specialistik për profesion shofer-instruktor të kategorisë “DE” në lejen e shoferit instruktor krahas kategorisë “DE” do t’i shënohet edhe kategoria “D1E”.

(10) Me parashtrimin e diplomës për arsim të mbaruar specialistik për profesion shofer-instruktor të kategorive “B” dhe “CE” në lejen e shoferit instruktor krahas kategorive “BE” dhe “CE” do t’i shënohen edhe kategoritë “BE” dhe “C1E”.

(11) Me parashtrimin e diplomës për arsim të mbaruar specialistik për profesion shofer-instruktor të kategorive “CE” dhe “D” në lejen e shoferit instruktor do t’i shënohen edhe kategoritë “D1E” dhe “DE”.

(12) Ministria e Punëve të Brendshme mban evidencë të lejeve të lëshuara për shofer-instruktor, në formë të shkruar dhe elektronike.”

(13) Evidenca nga paragrafi (11) i këtij neni, i përmban të dhënat në vijim: numër rendor, emër personal, emër i prindit, data dhe vendi i lindjes, numri unik i amzës i qytetarit, shenjë e kategorive të automjeteve të cilat shoferi-instruktor ka të drejtë t’i ngasë, data dhe vendi i dhënies së provimit për shofer dhe vërejtjet.”.

Neni 35

Në nenin 269 paragrafi (1) në alinenë 3 pas fjalëve: “sanksion për kundërvajtje” fjala “për” zëvendësohet me fjalët: “ndalesë për”, ndërkaq pas fjalëve: “sanksion për kundërvajtje” shtohen fjalët: “duke llogaritur nga dita e regjistrimit të së njëjtës”.

Neni 36

Në nenin 272 paragrafi (2) në alinenë 1 fjalët: “kategoritë nacionale “F” dhe “G” zëvendësohen me fjalët: “kategoria nacionale “G””.

Pas alinesë 1 shtohet aline e re 2 si vijon:

“ – 17 vite për drejtim të automjeteve të kategorisë nacionale “F”;;”.

Në alinenë 2 që bëhet alineja 3 numri “17” zëvendësohet me numrin “18”.

Në paragrafin (6) fjalët: “automjet motorik” zëvendësohen me fjalët: “automjet me lëvizje motorike”.

Neni 37

Në nenin 276 në paragrafin (1) alineja 3 pas fjalëve: “për drejtim të” shtohen fjalët: “makines mobile, katërcikletë e lehtë”.

Neni 38

Në nenin 277 paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si në vijim:

“Shofer-fillestar i kategorive AM, A1, A2, A dhe B nuk guxon të nget automjet në komunikacionin rrugor në kohën prej orës 23:00 deri në orën 05:00, përveç shoferit-fillestar të kategorisë B nëse me atë në automjetin në ulësen e bashkudhëtarit gjendet person-shofer, i kategorisë përkatëse i cili është mbi moshën 25 vjeçare dhe për të cilin në fuqi nuk ka sanksion për kundërvajtje, ndalim për drejtim të automjetit.

Shoferi nga paragrafi (1) i këtij neni, i cili posedon leje të “A” kategorisë, nuk guxon të nget automjet fuqia motorike e të cilit është më e madhe se 40 kilovat, ndërkaq nëse posedon patentë shoferi të “A2” kategorisë, nuk guxon të nget automjet fuqia motorike e të cilit është më e madhe se 25 kilovat.”

Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe (6), si vijojnë:

“(5) Personit juridik, i do të urdhërojë ose lejojë shofer-fillestar të veprojnë në kundërshtim me dispozitat e paragrafëve (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.400 euro në kundërvlerë me denarë.

(6) Për kundërvajtjen nga paragrafi (5) i këtij neni, do t’i shqiptohet gjobë edhe personit përgjegjës në personin juridik në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar për personin juridik.”

Paragrafi (5) bëhet paragrafi (7).

Neni 39

Në nenin 279 në paragrafin (1) fjalët: “motorik” shlyhen, ndërsa “një vit” zëvendësohet me fjalët: “gjashtë muaj” dhe fjala “motorike” shlyhet.

Neni 40

Në nenin 280 në paragrafin (1) fjalët: “automjet motorik” zëvendësohet me fjalët: “Automjet”.

Neni 41

Në nenin 281 paragrafi (7) në alinenë 2 numri “242” zëvendësohet me numrin “232”.

Pas paragrafit (12) shtohen katër paragrafë të rinj (13),(14),(15) dhe (16) si vijojnë:

“(13) Mbikëqyrje mbi punën e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, përkatësisht institucionit të autorizuar shëndetësor lidhur me plotësimin e kushteve të përcaktuara për punë, mënyrën e aftësimin të kandidatëve për shofer dhe obligimin për themelimin dhe mbajtjen e evidencës së përcaktuar me këtë ligj, kryen Ministria e Shëndetësisë.

(14) Në rast kur gjatë kryerjes së mbikëqyrjes nga paragrafi (13) i këtij neni përcaktohet se Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë, përkatësisht institucioni i autorizuar shëndetësor nuk i plotëson kushtet e përcaktuara për punë, kandidatët për shofer nuk i aftëson sipas planit mësimor ose mënyrës së përcaktuar ose nuk i mban evidencat e përcaktuara me këtë ligj, Ministria e Shëndetësisë me vendim ia heq autorizimin për kryerjen e aftësimin të kandidatëve për shofer-ofrim i ndihmës së parë për personat e lënduar në fatkeqësi të komunikacionit.

(15) Aktvendimi i paragrafit (14) të këtij neni, është përfundimtar dhe kundër tij mund të ngrihet kontest administrativ në gjykatën kompetente.

(16) Ngritja e kontestit administrativ nga paragrafi (15) i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e vendimit.”.

Neni 42

Pas nenit 281 shtohet neni i ri 281-a, si vijon:

“Neni 281-a

(1) Harxhimet për aftësimin e kandidatëve për shofer nga neni 281 paragrafi (6) i këtij ligji dhe vërtetimi i lëshuar për aftësimin për ofrim të ndihmës së parë janë në ngarkim të kandidatit i cili duhet të aftësohet, në lartësi të harxhimeve të bëra realisht.

(2) Harxhimet reale nga paragrafi (1) i këtij neni përbëhen nga harxhimet për:

- kuadër profesional;
- hapësirat e punës;
- pajisje për zbatimin e programit mësimor dhe
- lëshimin e vërtetimit të veçantë për ofrim të ndihmës së parë.

(3) Lartësinë e harxhimeve nga paragrafi (2) i këtij neni e përcakton ministri i Shëndetësisë në pajtim me ministrin e Punëve të Brendshme.

(4) Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë ose institucioni shëndetësor nga neni 281 paragrafi (6) i këtij ligji janë të obliguar që arkëtimin e mjeteve nga kandidatët për shofer, ta bëjnë në pajtim me lartësinë e përcaktuar të harxhimeve reale.

(5) Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, përkatësisht institucionit të autorizuar shëndetësor i cili vepron në kundërshtim me dispozitën e paragrafit (4) të këtij neni do t'i shqiptohet gjobë me shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me denarë.

(6) Për kundërvajtjen e paragrafit (5) të këtij neni do t'i shqiptohet gjobë edhe personit përgjegjës në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë, përkatësisht institucionit të autorizuar shëndetësor në shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar për Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë, përkatësisht institucionin e autorizuar shëndetësor."

Neni 43

Në nenin 282 paragrafi (2) fjalët: "zbatohet" zëvendësohen me fjalët: "e zbaton ligjëruesi i auto shkollës".

Në paragrafin (5) fjalët: "edhe vula e autoshkollës" shlyhen.

Neni 44

Ne nenin 284 paragrafi (1) në alinenë 2 numri „241“ zëvendësohet me numrin "231".

Neni 45

Në nenin 285 në paragrafin (2) fjalët: "motorik" shlyhen.

Në paragrafin (3) pas fjalëve: "marsh automatik", në fund të fjalisë shtohet fjali e re si vijon: "Vërtetimi përmban të dhëna për autoshkollën, numrin rendor të librit të amzës, emrin, emrin e njërës prind përkatësisht kujdestarit, mbiemrin, vitin e lindjes, adresën e jetesës përkatësisht vendqëndrimin, kohëzgjatjen e mësimin, kategorinë e automjetit, numrin e orëve mësimore, emrin dhe mbiemrin e ligjëruesit përkatësisht shoferit-instruktor, emrin dhe mbiemrin e udhëheqësit profesional."

Neni 46

Në nenin 288 në paragrafin (1) pas fjalës "dy" shtohet fjala "mësimore".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Shoferi-instruktor kur aftëson kandidat për shofer në rrugë, është i obliguar me vete t'i mbajë edhe të njëjtat t'i tregojë me kërkesë të nëpunësit policor të uniformuar:

- patentë shoferin;
- lejen për instruktor-shofer;
- licencën;
- vërtetimin për targa të detyrueshme dhe të veçanta (L);

-vërtetimin për kontrollin e kryer për njohjen e rregullave të komunikacionit të rrugëve dhe shenjave të komunikacionit për atë kategori për të cilën e njëjta parashihet në pajtim me dispozitat e këtij ligji;

- kartonin për evidentimin e aftësimin të kandidatëve për shoferë nga pjesa praktike dhe

- planin dhe programin mësimor për aftësimin e kandidatëve për shoferë nga pjesa praktike.

Neni 47

Në nenin 289 në paragrafin (3) fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën "Ministria".

Neni 48

Pas nenit 290 shtohet pikë e re dhe neni i ri 290-a, si vijonë:

"5.4 Aftësimi i fëmijës për menaxhim me automjet motorik

Neni 290-a

(1) Fëmija mund të arrijë të drejtën e aftësimin për menaxhim me automjet, nëse i plotëson këto kushte:

1) të ketë mbushur 17 vjet dhe gjashtë muaj moshë për kategorinë "B", 16 vjet e gjashtë muaj për kategorinë "F" dhe 16 vjet moshë për kategorinë "AM", "A1" dhe kategori nacionale "G";

2) të posedojë letërnjoftim;

3) të jetë i shëndoshë dhe i aftë psikofizikisht për të menaxhuar me automjetin;

4) të ketë mbaruar së paku shkollën fillore dhe

5) të ketë pëlqim nga të dy prindërit, përfaqësuesit ligjor ose kujdestarit, të vërtetuar në noter.

(2) Aftësimi i fëmijëve për vozitje të automjetit bëhet në pajtim me dispozitat këtij ligji, me numrin e orëve mësimore nga pjesa teorike dhe praktike e programit mësimor."

Neni 49

Në nenin 291, në paragrafin (1) numri „285“ zëvendësohet me numrin "281".

Në paragrafin (3) pas fjalëve: "ndalim për kryerjen e veprimtarisë në qendrën e provimeve" shtohet fjalët: "si dhe në rast kur licenca e qendrës së provimit ka skaduar,".

Neni 50

Në nenin 295 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Fleturdhëresë pagesore me shumë prej 300 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kryetarit dhe anëtarëve të komisionit të provimit të cilët veprojnë në kundërshtim me dispozitën e paragrafit (1) të këtij neni."

Neni 51

Në nenin 297 në paragrafin (1) fjalët: "paragrafi (2)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (3)".

Në paragrafin (4) pas fjalëve: "24 orë" shtohet fjalët: "dhe i dorëzohet ekzemplar të vendimit".

Neni 52

Në nenin 301 në paragrafin (23) fjalët: "edhe katër ciklat" shlyhen, ndërsa pas fjalëve: "21 vjet" shtohet fjalët: "si dhe me katër cikle".

Neni 53

Në nenin 304 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Patentë shoferi mund të lëshohet ose vlefshmëria e saj mund të kufizohet edhe në afate më të shkurta nga afatet e përcaktuara në paragrafët (1), (2), dhe (4) të këtij neni, në bazë të konstatimit dhe mendimit të institucionit shëndetësor, të përmbajtur në vërtetimin e aftësisë shëndetësore dhe psikofizike të personit."

Neni 54

Në nenin 305 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Fleturdhëresë pagesore me shumë prej 300 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet shoferit i cili vepron në kundërshtim me dispozitën e paragrafit (2) të këtij neni."

Neni 55

Në nenin 307 pas paragrafit (1) shtohen katër paragrafë të rinj (2), (3), (4) dhe (5) si vijonë:

"(2) Librezja e shoferit nga paragrafi (1) i këtij neni lëshohet në formularë forma e të cilit, përmbajtja, ngjyra dhe lloji i kualitetit të materialit janë njëllë për territorin e Republikës së Maqedonisë.

(3) Formulari i librezës së shoferit nga paragrafi (1) i këtij neni shtypet në gjuhën maqedonase dhe shkrimin e saj cirilik dhe të dhënat e tij regjistrohen në gjuhën maqedonase dhe shkrimin e saj cirilik.

(4) Qytetarët të cilët flasin gjuhë tjetër të ndryshme nga gjuha maqedonase, në kërkesë të tyre personale, formulari i librezës së patentë shoferit nga paragrafi (1) i këtij neni shtypet dhe të dhënat në të regjistrohen edhe në gjuhën zyrtare dhe shkrimin që e përdor qytetari.

(5) Qytetarëve të cilët flasin gjuhë tjetër të ndryshme nga gjuha zyrtare, me kërkesë të tyre personale, të dhënat për emrin personal që vendosen e në librezën e shoferit nga paragrafi (1) i këtij neni shtypen në gjuhën maqedonase dhe shkrimin e saj cirilik, si dhe në gjuhën dhe shkrimin që e përdor qytetari."

Neni 56

Në nenin 308 në paragrafin (1) pas fjalëve: "për shkak të asgjësimit" shtohen fjalët "me perforim (shpim)." dhe shtohet fjali e re si vijon: "Patentë shoferi e pavlefshme i kthehet shoferit".

Neni 57

Në nenin 313 në paragrafin (2) fjalët : "alinetë 1 dhe 2" zëvendësohen me fjalët : "alineja 1".

Në paragrafin (6) pas fjalëve: "ka skaduar" shtohen fjalët "jo".

Neni 58

Në nenin 315 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:

"(6) Të dhënat në formularin e patentë shoferit ndërkombëtar shënohen në shkrimin latin bazë (ICAO Doc.9303)."

Paragrafët (6) dhe (7) bëhen paragrafë (7) dhe (8).

Në paragrafin (8) i cili bëhet paragraf (9) numri "6" zëvendësohet me numrin "7".

Në paragrafin (9) i cili bëhet paragraf (10) numri "8" zëvendësohet me numrin "9".

Pas paragrafit (10) shtohet paragraf i ri (11) si vijon:

"(11) Shumën e çmimit të formularit të patentë shoferit ndërkombëtar që Ministria e Punëve të Brendshme do ta lëshojë për personat e autorizuar juridikë për kryerjen e kontrolleve teknike nga paragrafi (3) i këtij neni e përcakton ministri i Punëve të Brendshme me aktvendim."

Neni 59

Në nenin 316 paragrafin (1) pas fjalës "regjistër" shtohen fjalët: "në formë të letrës dhe në formë elektronike".

Neni 60

Në nenin 317 në paragrafin (13) fjalët: "paragrafi (11)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (12)".

Neni 61

Pas nenit 323 shtohet neni i ri 323-a, si vijon:

"Neni 323-a

(1) Harxhimet për kontroll shëndetësor dhe dhënien e vërtetimit për aftësinë shëndetësore dhe psikofizike të kandidatit për shofer ose shoferin në barë të kandidatit për shofer, përkatësisht shoferit në shumë të harxhimeve të bëra reale.

(2) Harxhimet reale nga paragrafi (1) i këtij neni përbehen nga harxhimet për:

- kuadër profesional;
- lokalet e punës;
- pajisje për kryerjen e kontrolleve dhe
- lëshimi i vërtetimit.

(3) Institucioni shëndetësor nga neni 322 paragrafi (3) të këtij ligji është i obliguar arkëtimin e mjeteve të kandidatëve për shoferë, përkatësisht shoferëve ta bëjnë në pajtim me shumën e përcaktuar të harxhimeve reale.

(4) Institucionit shëndetësor i cili vepron në kundërshtim me dispozitën e paragrafit (3) të këtij neni do t'i shqiptohet gjobë me shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me denarë.

(5) Për kundërvajtjet e paragrafit (4) të këtij neni do t'i shqiptohet gjobë edhe personit përgjegjës në institucionin shëndetësor në shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar për institucionin shëndetësor."

Neni 62

Neni 324 ndryshohet si vijon:

„Vërtetimi i aftësisë shëndetësore dhe psikofizike të shoferit dhe të kandidatit për shofer nuk guxon të jetë më i vjetër se 18 muaj në këto raste:

- në kohën e aftësisimit me automjet motorik;
- gjatë dhënies së provimit për shofer;
- kur dorëzohet kërkesë për lëshimin e patentë shoferit për herë të parë kur dorëzohet kërkesa për vazhdimin e vlefshmërisë së patentë shoferit për kategoritë: "C1", "C1E", "C", "CE", "D1", "D1E", "D", "DE" dhe "T";
- kur bëhet vërtetimi i kategorisë së re në patentë shoferi;
- kur shoferi i automjetit motorik ka mbushur 70 vjet të moshës;
- gjatë çdo vazhdimi të vlefshmërisë së lejes për shofer-instrukturor;
- gjatë regjistrimit të kategorisë së re në patentë shoferin e shoferit - instruktor dhe
- kur shoferit të automjetit motorik i jepet patentë shoferi me afat më të shkurtër të vlefshmërisë për shkak gjendjes shëndetësore."

Neni 63

Kreu "VII. AFTËSIMI PËR MENAXHIM DHE ARRITJE E TË DREJTËS SË MENAXHIMIT ME AUTOMJET MOTORIK DHE PROCEDURË KUNDËRVAJTËSE PËR FËMIJË dhe nenet 331, 332, 333, 334 dhe 335 shlyhen.

Neni 64

Në nenin 336 në paragrafin (3) pas fjalëve: "shofer instruktor" shtohen fjalët: "kur ekzistojnë shkaqe të arsyeshme të karakterit teknik (parregullsi teknike, mungesë e pajisjeve etj), si dhe kur shoferi ose shoferi instruktor", ndërsa fjala "i cili" shlyhet.

Neni 65

Në nenin 340 paragrafin (1) numri „337“ zëvendësohet me numrin "339".

Neni 66

Në nenin 341 në paragrafin (1) pas fjalëve: "përkohësisht do" shtohen fjalët "ta përjashtojë nga komunikacioni dhe do të", ndërsa fjalët: "dhe do ta përjashtojë nga komunikacioni" zëvendësohen me fjalët "në".

Në alinenë 2 fjalët : "paragrafi (2)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (2) dhe (3)".

Alineja 3 zëvendësohet si vijon:

"- do të konstatojë se i është shqiptuar sanksion përkatës ndalim për menaxhim me automjet motorik, ndërsa ndalimi nuk është regjistruar në patentë shoferi, përkatësisht në librezën e shoferit;"

Në alinenë 4 fjalët: "nuk ka" zëvendësohen me fjalët: "nuk posedon patentë shoferi përkatësisht nuk ka".

Në alinenë 8 fjalët: "neni 333 paragrafi (1) të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "neni 277" paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij ligji, si dhe kur ka rimorkio ose kryen transport të organizuar për fëmijë".

Paragrafi (8) shlyhet.

Paragrafët (9), (10) dhe (11) bëhen paragrafë (8), (9) dhe (10).

Në paragrafin (10) i cili bëhet paragraf (9), fjalët: "paragrafi (9)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (8)".

Në paragrafin (11) i cili bëhet paragraf (10), fjalët: "paragrafët (9) dhe (10)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (8) dhe (9)".

Neni 67

Në nenin 342 paragrafin (1) pas fjalëve: "patentë shoferi" shtohen fjalët: "respektivisht në librezën e shoferit" ndërsa numri "389" zëvendësohet me numrin "391".

Neni 68

Në nenin 348 paragrafin (2), alinenë 4, fjalët: "në objekte (përveç objekteve individuale) dhe të " zëvendësohen me fjalët "objekte nga alinea 11 e këtij paragrafi".

Alineja 5 ndryshohet si vijon:

"- vendosjen, zëvendësimin, plotësimin dhe heqjen e shenjave të komunikacionit dhe pajisjeve mbrojtëse në rrugicat dhe rrugët ekzistuese dhe të reja publike;"

Alineja 11 ndryshohet si vijon:

"- lidhja e objekteve dhe përbajtjeve shërbyese shoqëruese rrugore në rrugë dhe rrugica shtetërore, në përputhje me planin aktual urbanistik ose me projektin urbanistik (vendndalimet e autobusëve, vendndalimet e automjeteve, parkingjet publike përgjatë rrugës, vendpushimet, pompat e benzinës, auto servise, motelet dhe autokampet e automjeteve, bazat e mirëmbajtjes dhe pikat e mirëmbajtjes së rrugëve dhe baza të informatave ndihmëse), si dhe stacionet për kontroll teknik të automjeteve;"

Alineja 12 shlyhet.

Në paragrafin (3) fjalët: "Për lidhjen e objekteve në pajtim me paragrafin (2) alinea 11" zëvendësohen me fjalët "Për përcaktimin e regjimit të komunikacionit nga paragrafi (2)".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi (3) i këtij neni, regjimi i komunikacionit të rrugëve dhe rrugicave ekzistuese që nuk janë parashikuar ose ndërtuar në pajtim me planin e vlefshëm urbanistik ose projektin urbanistik, do të përcaktohen në pajtim të projektit të komunikacionit themelor të miratuar, në të cilin nuk do të do të tregohet lidhja e objekteve ekzistuese dhe objekteve të parashikuara për ndërtim. "

Neni 69

Në nenin 350 paragrafi (1), pas fjalëve: "në pajtim me", fjalët "Ministrinë e Punëve Brendshme dhe" shlyhen dhe pas fjalëve: "rrugë shtetërore" fjalët "me pajtim paraprak nga Ministria e Punëve të Brendshme" shlyhen.

Në paragrafin (2) fjalët: "në pajtim me Ministrinë e Punëve të Brendshme" shlyhen.

Neni 70

Neni 352 shlyhet.

Neni 71

Në nenin 358 në paragrafin (1) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me një presje dhe shtohen fjalët: "për të cilat është paraparë gjobë deri 50 euro në kundërvlerë me denarë".

Neni 72

Në nenin 364 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Në rast kur nëpunësi policor kryen veprime zyrtare nga neni 369 paragrafi (3) të këtij ligji, duke mos e rrezikuar me këtë rast sigurinë e pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion nuk zbatohen dispozitat e neneve 35 dhe 36 të këtij ligji."

Neni 73

Në nenin 374, në paragrafin (2), numri "15" zëvendësohet me numrin "30" dhe pas fjalëve: "rregullimi i komunikacionit rrugor" shtohen fjalët: "në pajtim me nevojat dhe kërkesat e Ministrisë së Punëve të Brendshme".

Neni 74

Në nenin 383 pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rinj (6) dhe (7), si vijon:

„(6) Nëse kryesi i kundërvajtjes nga paragrafi (1) i këtij neni nuk ka ose nuk është e paraparë të ketë patentë shoferi, kurse ka kryer kundërvajtje për të cilën në pajtim me dispozitat e këtij ligji është paraparë lëshimi i urdhërpagesës mandatare, për kundërvajtjen e kryer do t'i dorëzohet urdhërpagesë për kundërvajtje në shumën e gjobës së parashikuar për atë kundërvajtje.

(7) Nëse kryesi i kundërvajtjes nga paragrafi (1) i këtij neni është i huaj, kurse ka kryer kundërvajtje për të cilën në pajtim me dispozitat e këtij ligji është paraparë lëshimi i urdhërpagesës mandatare, për kundërvajtjen e kryer do t'i dorëzohet urdhërpagesë për kundërvajtje në shumën e gjobës së parashikuar për atë kundërvajtje."

Neni 75

Në nenin 384, në paragrafin (2), fjalët: "kurse për person juridik, emër, seli dhe numër tatimor " shlyhen.

Neni 76

Në nenin 385 paragrafi (1) pas fjalëve: "278 paragrafi (3)" shtohen fjalët: "295 paragrafi (4), 305 paragrafi (5)" kurse fjalët: "341 paragrafi (8)" shlyhen.

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Dorëzimi i shkresave të përgatitura nga Komisioni nga paragrafi (1), kryhet në pajtim me dispozitat e Ligjit për kundërvajtje dhe Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative."

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

Paragrafi (4) i cili bëhet paragraf (5) shlyhet .

Neni 77

Në nenin 386 në paragrafin (1) fjalët: "333 paragrafi (2)" shlyhen, kurse pas fjalëve: "nga ky ligj" shtohen fjalët "si dhe në rastet nga neni 383 paragrafët (6) dhe (7)".

Neni 78

Pas nenit 386 shtohet nen i ri 386-a si vijon:

"Neni 386-a

Shoferit i cili në pajtim me dispozitat e këtij ligji ka kryer kundërvajtje në komunikacionin në rrugë me të cilën është shkaktuar fatkeqësi komunikacioni, nëpunësi i policisë do t'i paraqesë kërkesë për fillimin e procedurës kundërvajtëse në gjykatën kompetente, pa i propozuar kryerësit të kundërvajtjes procedurë të përshpejtuar për barazim."

Neni 79

Në nenin 387 në paragrafin (1) pas fjalëve: "281 paragrafët (9), (10), (11) dhe (12)" shtohen fjalët: " 281-a paragrafët (5) dhe (6)", fjalët: "315 paragrafët (8) dhe (9)" zëvendësohen me fjalët: "315 paragrafët (9) dhe (10)" pas fjalëve: "323 paragrafët (4) dhe (5)" shtohen fjalët: "323-a

paragrafët (5) dhe (6) ", kurse pas fjalëve:" gjykata kompetente "vendoset presje dhe shtohen fjalët: "pa i propozuar kryerësit të kundërvajtjes procedurë të përshpejtuar të barazimit".

Paragrafi (2) shlyhet.

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (2) dhe (3).

Neni 80

Në nenin 390, paragrafi (1), pas fjalës "gjoba" shtohen fjalët "e dyfishuar nga shuma e parashikuar" dhe pas fjalëve: "automjete motorike shtohen fjalët: "respektivisht automjete me lëvizje motorike".

Në paragrafin (2) fjala "të paktën" zëvendësohet me fjalët: "gjashtë muaj deri".

Neni 81

Në nenin 391, paragrafi (1) pas fjalës "automjet", shtohen fjalët: "dhe ndalim për marrje të patentës së shoferit".

Në paragrafin (2) pas fjalës "e tij" shtohen fjalët "patentë shoferi, respektivisht".

Neni 82

Në nenin 392, në paragrafin (4) fjalët: "pushimi i vlefshmërisë" zëvendësohen me fjalët: "dorëzimi respektivisht marrja".

Në paragrafin (5) fjalët: "në mënyrën dhe me kushtet e përcaktuara me këtë ligj" zëvendësohen me fjalët: "respektivisht jep pjesë teorike dhe praktike të testit për shofer".

Neni 83

Pas nenit 393, shtohen dy nene të reja 393-a dhe 393-b si vijojnë:

"393-a

(1) Kur nëpunësi policor do të përcaktojë se është kryer kundërvajtje nga fëmija do të veprojë në pajtim me ligj të veçantë.

(2) Për kundërvajtje të kryer nga fëmija është kompetente gjykata.

393-b

Për të gjitha çështjet që lidhen me pjesëmarrjen e shoferëve-fëmijë në komunikacionin rrugor në mënyrë adekuate zbatohen dispozitat e këtij ligji."

Neni 84

Në nenin 394, alinetë 9 dhe 10 shlyhen.

Në alinenë 15 e cila bëhet alineja 13, fjalët: "dhe çmimi minimal për kryerjen e testeve për shofer në qendrën e provimit" fshihen kurse fjalët: "(neni 229)" zëvendësohen me fjalët: "(neni 289)".

Alineja 19 e cila bëhet alineja 17 ndryshohet si vijon:

"- formën dhe përmbajtjen e formularëve të kërkesave për lëshimin e patentë shoferit ndërkombëtar dhe lejes për drejtim me automjet të huaj jashtë vendit, formën dhe përmbajtjen e formularit të patentë shoferit ndërkombëtar dhe lejes për ngasjen e automjetit të huaj jashtë vendit, si dhe mënyrën e lëshimit dhe zëvendësimit të tyre dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës së patentë shoferëve ndërkombëtare të lëshuara dhe lejeve për drejtim të automjetit të huaj jashtë shtetit (nenet 315, 316 dhe 317);".

Në alinenë 20, e cila bëhet aline 18, fjalët: "mënyrën e mbajtjes së evidencës për lëshimin e patentë shoferëve ndërkombëtare dhe lejeve për drejtim të mjetit motorik të huaj jashtë vendit nga persona juridikë të autorizuar" zëvendësohen me fjalët: "që duhet t'i plotësojnë personat juridikë të autorizuar për kryerjen e kontrollit teknik të automjeteve që lëshojnë patenta shoferi ndërkombëtare dhe leje për drejtimin e automjetit të huaj jashtë vendit. "

Në alinenë 26 e cila bëhet aline 24, fjalët: "(neni 257)" zëvendësohen me fjalët: "(neni 297)".

Alineja 28 e cila bëhet alineja 26 shlyhet:

Neni 85

(1) Në nenin 398 në alinenë 2, lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

(2) Në alinenë 3, numri "(254)" zëvendësohet me numrin "(267)" ndërsa pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

(3) Pas alinesë 3, shtohet aline e re 4 si vijon:

"- shuma e shpenzimeve për kontroll të aftësisë së shoferit - instruktor (neni 270)."

Neni 86

Në neni 399 në alinenë 3 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohet aline e re, si vijon:

"- lartësia e kompensimit për kryerjen e kontrolleve shëndetësore të kandidatëve për shoferë dhe shoferë të mjeteve motorike dhe lartësia e kompensimit për realizimin e mësimin për kandidatët për shoferë për ofrimin e ndihmës së parë për personat e lënduar në fatkeqësi komunikacioni;".

Neni 87

Në nenin 406 paragrafi (1) ndryshohet dhe vijon:

"Lejet e lëshuara për shofer-instruktor nga kategoritë "A", "B", "C", "D" dhe "E" do të zëvendësohen me leje të reja për shofer- instruktor pas skadimit të periudhës së vlefshmërisë të përcaktuar në to. "

Në paragrafin (2) fjalët: "kategoritë A1" dhe "A2" zëvendësohen me fjalët: "kategoritë A1", "A2" dhe "A". "

Neni 88

Në nenin 409, në paragrafin (2), fjalët: "nenet 232 paragrafi (2) alinetë 3 dhe 4, paragrafi (3) alineja 2" zëvendësohen me fjalët: "nenet 232 paragrafi (2) alinetë 6 dhe 7 paragrafi (3) alineja 4 ", kurse numri" 2017 "zëvendësohet me numrin" 2019".

Neni 89

Në nenin 410, pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

"(3) Kushtet për kryerjen e detyrave për organizimin dhe zbatimin e testit për shofer për kandidat për shofer nga qendrat e provimit nga neni 244 paragrafi (1), alineja 4 e Ligjit për siguri në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë "numër 169/15, 226/15, 55/16 dhe 11/18), i cili ka të bëjmë me atë se qendra e provimit detyrimisht duhet të ketë një autodrom (poligon) në selinë në pronësi ose të marrë me qira, për qendrat ekzistuese, respektivisht qendrat e provimit të cilat kanë licencë të lëshuar në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 54/2007, 84/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/2009, 36/11, 51/11, 114/12 dhe 27/14) do të fillojë të zbatohet nga 30 nëntori 2018.

(4) Kushti për kryerjen e punëve për organizimin dhe zbatimin e testit për shofer për kandidat për shofer nga qendra e provimit, që ka të bëjë me licencat për stafin profesional nga nenin 246 paragrafi (1), alinetë 2 dhe 3, paragrafi (2) alineja 2 paragrafi (3), alinetë 3 dhe 4, paragrafi (4) alineja 2 dhe paragrafi (5) alineja 2 e Ligjit për siguri në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 169/15, 226/15, 55/16 dhe 11/18), do të fillojnë të zbatohen nga 30 nëntori 2019."

Neni 90

Kandidatët për shoferë që kanë filluar me aftësimin ose kalimin e provimit për shofer, në pajtim me dispozitat e nenit 272 paragrafi (2), 279 paragrafi (1) dhe 331 paragrafi (1) të Ligjit për siguri në komunikacionin rrugor

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 169/15, 226/15, 55/16 dhe 11/18), do të përfundojë procedurën në përputhje me kushtet që kanë qenë të vlefshme përpara miratimit të këtij ligji.

Neni 91

Dispozitat e nenit 55 paragrafët (4) dhe (5) të këtij ligji fillojnë të zbatohen nga 1 tetori 2019.

Neni 92

Dispozita e nenit 405 të Ligjit për siguri në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 169/15, 226/15, 55/16 dhe 11/18), nuk do të zbatohet nga 1 janar 2019.

Qytetarët që kanë kaluar provimin për shofer për kategoritë "AM", "A2" dhe "T" deri më 1 janar 2019, Ministria e Punëve të Brendshme u lëshon certifikatë për dhënien e provimit për shofer me të drejtën për të drejtuar automjetet në komunikacion për këto kategori .

Vërtetimi nga paragrafi 2 i këtij neni lëshohet me vlefshmëri deri më 1 janar 2019.

Formën dhe përmbajtjen e formularit të vërtetimit nga paragrafi 2 i këtij neni e përcakton ministri i Punëve të Brendshme në afat tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 93

Për shofer instruktor, i cili deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji ka marrë leje për shofer-instruktor, do të zbatohen dispozitat e nenit 34 të këtij ligji.

Neni 94

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

Neni 95

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1467.

Vrз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2975/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2006, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15 и 197/17) во членот 1 зборовите: „дисциплинската постапка за утврдување на дисциплинската одговорност на судиите постапката за“ се заменуваат со зборовите: „постапката за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд,“.

Член 2

Членот 8 се менува и гласи:
„Со работата на Советот раководи претседател. Претседателот на Советот има заменик, кој го заменува во негово отсуство.

Претседателот на Советот и неговиот заменик се избираат од редот на членовите на Советот со мнозинство гласови од членовите со право на глас, со тајно гласање.

Мандатот на претседателот на Советот и на заменикот претседател на Советот трае две години без право на повторен избор.

За претседател и заменик претседател на Советот не можат да бидат избрани министерот за правда и претседателот на Врховниот суд на Република Македонија.“

Член 3

Во член 12 став 2 во алинејата 3 зборовите: „последните три години“ се заменуваат со зборовите: „две редовни последователни оценувања“.

Член 4

Во членот 26 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „освен судија или јавен обвинител кој во моментот на огласот врши функција на судија или јавен обвинител.“

Член 5

Во член 30 став 1 точката 4) се менува и гласи:
„ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело злоупотреба на службена должност и овластување во вршење на функцијата или друго кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци што го прави недостоен за вршење на функцијата член на Советот.“

Член 6

По членот 30 се додаваат нов наслов и нов член 30-а, кои гласат:

„Времено оддалечување од вршење на функцијата член на Совет

Член 30-а

Член на Советот може да се оддалечи од вршењето на функцијата член на Совет ако:

- е одобрен обвинителен акт во случаите од член 30 став 1 точка 4) од овој закон.

Одлука за времено оддалечување од функцијата член на Советот донесува Советот со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови со право на глас при што од седницата и од гласањето се изема членот на Советот против кој е поведена постапката.“

Член 7

Во член 31 став 1 во алинејата 13 по зборовите: „од вршење на судиска функција на судија“ се додаваат зборовите: „и член на совет од вршење на функцијата член на совет.“

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Советот донесува годишна програма за работа со акциски план најдоцна до 15 декември тековната година за наредната година.“

Член 8

По членот 31 се додаваат нов наслов и нов член 31-а, кои гласат:

„Годишна програма за работа

Член 31-а

Годишната програма за работа на Советот содржи:

- мерки и активности за унапредување на независноста на судството,
- мерки и активности за зголемување на ефикасноста на судството,
- план за континуирано следење на работата на судовите,
- проекција за слободни судиски места и запазување на принципот на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија,
- следење на препораките и предложените мерки од анализите на тримесечните и годишните извештаи за работата на судовите,
- други работи од областа на неговата надлежност за кои ќе оцени дека треба да бидат содржани во Годишната програма за работа на Советот.“

Член 9

Во член 33 во ставот 6 по зборовите: „води записник“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и се снима тонски запис.“

Член 10

По членот 35 се додава нов член 35-а, кој гласи:

„Член 35-а

Член на Советот додека трае неговиот мандат, не може да биде избран за судија, за судија во повисок суд или за претседател на суд.“

Член 11

Во член 39 во ставот 2 по зборот „стопанска“ се става запирика и се додава зборот „управна“

Член 12

Членот 45 се менува и гласи:

„Доколку по спроведена постапка за избор на судија или претседател на суд, Советот утврди дека нема пријавено кандидат или сите пријавени кандидати во двете редовни последователни оценувања се оценети со негативна оценка, ќе донесе одлука за повторно огласување на избор на судија, односно претседател на суд.“

Член 13

Во член 54 во ставот 1 зборовите: „по барање на член на Советот, претседателот на судот, претседателот на повисокиот суд или општата седница на Врховниот суд на Република Македонија“ се бришат.

Член 14

Членот 56 се менува и гласи:

„Поднесеното барање за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд се доставува до членот на Советот-известител (во натамошниот текст: известителот) кој оценува дали барањето е навремено и целосно.

Доколку барањето е ненавременото и нецелосното, известителот со предлог-одлука го доставува до Советот на натамошно постапување, кој ненавременото или нецелосното барање ќе го отфрли со одлука, а доколку барањето е навремено и целосно, Советот од членовите со право на глас по пат на ждрепка формира Комисија за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд (во натамошниот текст: Комисијата) составена од претседател и два члена, водејќи сметка во составот на Комисијата да има застапеност на членови на Советот избрани од судиите и од страна на Собранието на Република Македонија.

Доколку член на Советот е подносител на барањето, истиот не може да биде известител ниту член на Комисијата од ставот 2 на овој член.

Доколку Советот утврдува одговорност на судија или претседател на суд кој припаѓа на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, во Комисијата еден член мора да биде припадник од заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.“

Член 15

Во член 60 во ставот 4 по зборот „истиот“ се додаваат зборовите: „не присуствува на расправата пред Советот и“.

Член 16

Во член 96 ставот 2 се менува и гласи:

„Совет за одлучување по жалба (во натамошниот текст: Советот за жалба) е составен од девет члена, од кои тројца судии на Врховниот суд на Република Македонија, четворица судии од апелационите судови и двајца судии од судот од кој е судијата против кој е водена постапката и членовите се бираат јавно по систем на ждрепка на општа седница на Врховен суд на Република Македонија односно седница на сите судии на односниот суд, најдоцна во рок од 10 дена од денот на приемот на жалбата.“

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Советот за жалба најдоцна во рок од 30 дена од неговото формирање одлучува по жалбата на начин што може да го потврди или укине решението на Советот.

Советот во повторената постапка донесува конечна одлука, ценејќи ги напатствијата на Советот за жалба.“

Ставот 3 кој станува став 5, се менува и гласи:

„Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија и судија/претседател на суд учесник во постапката пред Советот не може да биде член на Советот за жалба од ставот 2 на овој член.“

Ставот 4, кој станува став 6, се брише.

Член 17

Пред членот 97 се додава нов наслов кој гласи:

„Повторување на постапка по повод конечна пресуда на Европскиот суд за човекови права во Стразбур“.

Член 18

Член 97 се менува и гласи:

„Кога Европскиот суд за човекови права ќе утврди повреда на човеково право или основните слободи предвидени со Европската конвенција за заштита на основните човековите права и основни слободи и Дополнителните протоколи на Конвенцијата, кои Република Македонија ги ратификувала во согласност со

Уставот на Република Македонија, во постапка пред Советот и Врховниот суд на Република Македонија судијата или претседателот на судот чие право е повредено во постапките, може во рок од 30 дена но најдоцна во рок од три години од конечност на пресудата на Европскиот суд за човекови права да поднесе барање до Советот за повторување на постапката.

За поднесеното барање Советот ја известува Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права, согласно со Законот за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права.

Советот е должен во повторената постапка да ги почитува правните ставови изразени во конечната пресуда на Европскиот суд за човекови права со која е утврдена повредата на човековите права и основни слободи.

Советот согласно со член 25 од Законот за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права може да ја повтори постапката за отстранување на повредата и последиците кои настанале од повредата.

Советот од своите редови во рок од 15 дена формира Комисија од претседател и два члена за постапување по поднесеното барање за повторување на постапката во која не можат да бидат членовите на Советот кои се членови на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права.

Комисијата цени дали поднесеното барање е навремено, целосно и дозволено.

Доколку барањето е нецелосно, ненавремено или недозволено, Комисијата ќе му предложи на Советот да го отфрли.

Доколку Комисијата утврди дека барањето е навремено, целосно и дозволено Комисијата предметот го доставува на натамошно постапување до Советот кој предметот најдоцна во рок од три дена го доставува на надлежно постапување до Советот за жалба при Врховниот суд на Република Македонија.

Советот за жалба е должен во рок од 15 дена од приемот на предметот да постапи и да ја укине својата одлуката и одлуката на Советот, водејќи се од правните ставови изразени во конечната пресуда на Европскиот суд за човекови права со која е утврдена повредата и предметот веднаш, а најдоцна во рок од три дена, да го врати на Советот на повторно постапување.

Повторената постапка во делот на утврдената повреда се води согласно одредбите од овој закон за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд, во која можат да бидат предлагани и изведувани нови докази.

Против одлуката донесена во повторената постапка, незадоволната странка има право на жалба до Советот за жалби во рок од 15 дена од приемот на одлуката.“

Член 19

Членот 98 се менува и гласи:

„Следењето на работата на судијата и претседателот на суд се врши преку редовно и вонредно оценување.

Судијата се оценува според вкупните резултати од постигнатата успешност во работењето преку утврдените квалитативни и квантитативни критериуми согласно одредбите од овој закон.“

Член 20

Членот 100 се менува и гласи:

„Редовното оценување на судијата и претседателот на суд се врши еднаш на две години, заклучно со крајот на јуни во тековната година, за работата на судот, судиите и претседателот на судот во претходните две години.

Вонредното оценување на работењето на судијата и претседателот на суд се врши во случај кога судијата конкурира за избор на судија во повисок суд, односно за избор на претседател на суд.

Ако судијата или претседателот на судот конкурираат за судија на повисок суд или за претседател на суд, во тековната година за претходната година за која се веќе оценети преку редовното оценување, во тој случај не се врши нивно вонредно оценување.“

Член 21

Членот 103 се менува и гласи:

„Квалитативните критериуми за оценување на работата на судијата се :

- квалитет на работата на судијата во делот на бројот на преиначени одлуки заради сторена битна повреда на постапката во однос на вкупниот број на решени нормирани предмети,

- квалитет на работата на судијата во делот на бројот на преиначени одлуки во однос на вкупен број решени нормирани одлуки,

- квалитет во водење на судската постапка (почитување на законските рокови за преземање на процесни дејствија во постапката, почитување на законски рокови за донесување, објавување и изготвување на одлуките, времетраење на судската постапка и почитување на начелото на судење во разумен рок),

- квалитет на донесена одлука кој се утврдува преку увид во пет предмети по случаен избор од страна на автоматизиранiot компјутерски систем за управување со судски предмети и пет предмети определени од судијата, во периодот на оценување и

- изречена дисциплинска мерка.“

Член 22

Членот 104 се менува и гласи:

„Квалитетот на работа на судијата во делот на укинати и преиначени одлуки се оценува преку увид во автоматизиранiot компјутерски систем за управување со судски предмети при што се зема во предвид само бројот на одлуките против кои се дозволени и се изјавени правни средства и истите се укинати заради сторена битна повреда на постапката.

Квалитетот во водење на судската постапка се оценува преку увид во податоците од автоматизиранiot компјутерски систем за управување со судски предмети од кој се гледа активното работење на предметот и преземањето на сите процесни дејствија и почитување на законските рокови.

Квалитетот на донесена одлука се утврдува преку увид во пет предмети по случаен избор од страна на автоматизиранiot компјутерски систем за управување со судски предмети и пет предмети определени од судијата, во периодот на оценување, при што се цени способноста за усно и писмено изразување што се огледа и преку судското стручно дејствување (примена на правна теорија и пракса, сложеност на предмет и слично), од страна на трочлени комисији формирани по пат на ждрепка, на седница на судии од надлежниот повисок суд, односно на општата седница на Врховниот суд на Република Македонија.

Изречена дисциплинска мерка писмена опомена, укор или намалување на плата се вреднува со негативни бодови само за еден период на оценување.“

Член 23

Во член 105 во ставот 2 по зборот „Советот“ зборовите: „со акт ја пропишува методологијата“ се заменуваат со зборовите: „донесува методологија со индикатори“, а точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и ја објавува на својата веб-страница.“

Во ставот 3 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „врз основа на мислење на седница на судии, односно општата седница на Врховниот суд на Република Македонија.“

Член 24

Членот 106 се менува и гласи:

„Како основа за пресметување на оцената за работата на судијата се зема збирот на резултатите добиени од квалитативните и квантитивните критериуми.

Квалитативните критериуми во однос на квантитативните се во сооднос 60% наспроти 40 % при формирањето на конечната оценка.

При пресметувањето на оцената за работата на судијата се зема предвид ефективното време на работа. Начинот на пресметување на ефективното време на работа на судијата го пропишува Совет и истото се објавува на веб-страница на Советот.“

Член 25

Членот 107 се менува и гласи:

„За квантитативни критериуми судијата може да добие максимум 80 бода.

Доколку бројот на решени предмети по одделни видови предмети во однос на предвидениот ориентационен број изнесува 100%, се смета дека судијата ги исполнил квантитативните критериуми и се вреднува со 60 бода.

Поголемиот или помалиот број на решени предмети во однос на предвидениот ориентационен број на предмети се вреднува на начин што за секој започнат 1% повеќе или помалку, бројот на бодови од ставот 2 на овој член се зголемува, односно намалува за 0,5 бода.“

Член 26

Членот 108 се менува и гласи:

„За квалитативните критериуми од член 103 од овој закон судијата може да добие максимум 120 бода.“

Член 27

Пред членот 109 се додава наслов кој гласи:

„Бодирање на квалитативни критериуми“.

Член 28

Членот 109 се менува и гласи:

„Квалитетот на работата на судијата во делот на бројот на укинати одлуки во однос на вкупниот број на решени нормирани предмети во периодот во кој се оценува, се бодува согласно следната табела:

| Процент на укинати одлуки во однос на вкупниот број решени нормирани предмети | Бодови |
|---|--------|
| До 3% | 50 |
| Од 3% до 6% | 40 |
| Од 6% до 15% | 30 |
| Од 15% до 20% | 20 |
| Повеќе од 20% | 0 |

Квалитетот во водење на судската постапка (почитување на законските рокови за преземање на процесни дејствија во постапката, почитување на законски рокови за донесување, објавување и изготвување на одлуките, времетраење на судската постапка и почитување на начелото на судење во разумен рок), се бодува согласно следната табела:

| | Бодови |
|--|--------|
| - ги почитувал роковите во повеќе од 90% до 100% од предметите | 30 |
| - ги почитувал роковите во повеќе од 70% до 90% од предметите | 20 |
| - ги почитувал роковите во повеќе од 50% до 70% од предметите | 10 |
| - ги почитувал роковите во помалку од 50% од предметите | 0 |

Квалитетот на работата на судијата во делот на бројот на преиначени одлуки во однос на вкупниот број на решени предмети во периодот во кој се оценува, се бодува согласно следната табела:

| Процент на преиначени одлуки во однос на вкупниот број решени нормирани предмети | Бодови |
|--|--------|
| До 5% | 20 |
| Од 5% до 10% | 15 |
| Од 10% до 15% | 10 |
| Од 15% до 20% | 7 |
| Од 20% до 30% | 4 |
| Повеќе од 30% | 0 |

Квалитетот на донесена судска одлука се бодува согласно следната табела:

| Средна оценка од Комисијата за квалитет на донесена судска одлука | Бодови |
|---|--------|
| Од 8 – 10 | 20 |
| Од 5 – 8 | 15 |
| Од 3 - 5 | 10 |
| Под 3 | 0 |

По основ на квалитативните критериуми судијата при оценувањето може да добие дополнително 5 бода за објавени стручни трудови или изработени образовни материјали за потребите на Академијата за судии и јавни обвинители.

Судијата бодовите од ставот 5 на овој член ќе ги добие доколку збирот на бодовите по основ на квантитативни и квалитативни критериуми изнесува најмалку 140 бода.

На судијата на кој при спроведена дисциплинска постапка му е изречена дисциплинска мерка, во периодот за кој се оценува бројот на бодовите утврдени врз основа на критериумите утврдени со овој закон му се намалува за секоја изречена мерка според следната табела:

| | |
|--|---------|
| Писмена опомена | 5 бода |
| Јавен укор | 10 бода |
| Упатување на дополнителни часови стручна обука | 20 бода |
| Намалување на плата | 30 бода |

На судијата во периодот за кој се оценува бројот на бодовите утврдени врз основа на критериумите утврдени со овој закон му се намалуваат за 10 бода, доколку како резултат на неговото постапување е донесена пресуда од страна на Европскиот суд за човекови права со која е утврдена повреда на правото на правично судење согласно со членот 6 од Европската конвенција за човековите права и основни слободи или е донесена одлука на Врховниот суд на Република Македонија со која е утврдена повреда на правото за судење во разумен рок.

На судијата во периодот за кој се оценува, бројот на бодовите утврдени врз основа на критериумите утврдени со овој закон му се намалуваат по 5 бода за секој застарен предмет, доколку до застарувањето дошло како резултат од постапувањето на судијата.“

Член 29

Членовите 110, 111, насловот пред членот 112 и членовите 112 и 113 се бришат.

Член 30

Во член 114 во ставот 1 зборовите: „па само поради таа причина не може да биде оценуван по критериумите од членивите 110 и 111 на овој закон, истиот се оценува според критериумите од ставот 2 на овој член, за што може да добие 100 бода“ се заменуваат со зборовите: „судијата ќе добие максимални 90 бодови по критериумите од членот 109 ставовите 1 и 3, од овој закон, а ќе биде оценет по критериумот од член 109 став 2 од овој закон.“

Ставовите 2 и 3 се бришат.

Член 31

Членот 116 се менува и гласи:

„Врз основа на добиениот збир на бодови по квалитативните и квантитативните критериуми за следење и оценување на работата на судиите, Советот ги оценува судиите со следниве оценки:

- 1) позитивна оценка, која се состои од три степени:
 - задоволителна, ако судијата добие од 75,5 до 105 бода,
 - добра, ако судијата добие од 105,5 до 140 бода,
 - многу добра, ако судијата добие над 140,5 бода и
- 2) негативна оценка, незадоволува доколку судијата добие помалку од 75 бода.“

Член 32

Членот 117 се менува и гласи:

„Следењето и оценувањето на работата на претседателот на судот кој презел обврска за судење на предмети се врши согласно одредбите од овој закон кои се однесуваат на критериумите и постапката за следење и оценување на работата на судијата, со тоа што во однос на оценување на квантитативниот критериум од член 107 став 2 од овој закон, ориентационата норма се вреднува на 70% .

Бодовите добиени од оценувањето за работата како судија на претседателот на судот, му се додаваат на бодовите добиени при неговото оценување како претседател на суд, доколку како претседател на суд е оценет најмалку со оценка добар, со тоа што вкупниот број бодови не може да надмине 200 бода.“

Член 33

Насловот пред членот 118 и членот 118 се менуваат и гласат:

„Квантитативни критериуми за оценување на работата на претседател на суд

Член 118

Квантитативни критериуми за оценување на работата на претседател на суд како претседател на суд се процент на решени предмети на ниво на судот и процент на решени предмети, постари од три години, кои се добиваат преку автоматизираниот компјутерски систем за управување со судски предмети.“

Член 34

Пред членот 119 се додава нов наслов кој гласи:
„Квалитативните критериуми за оценување на работата на претседателот на судот“.

Член 35

Членот 119 се менува и гласи:
„Квалитативните критериуми за оценување на работата на претседателот на судот се:

1. реализирана програма за работа;
2. доследна примена на Судскиот деловник (Годишен распоред за работа, иземање на судии, прераспоредување на предмети и сл.);
3. функционирање на автоматизираниот компјутерски систем за управување со судски предмети;
4. квалитет на донесена одлука во судска управа и
5. односи со јавноста и транспарентност во работењето.

Податоците за утврдување на резултатите од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од годишниот извештај за работата на судот кој е разгледан на општа седница од страна на Врховниот суд на Република Македонија, програмата за работа на претседателот на судот, извештаите од редовните и вонредни контроли од страна на повисокиот суд, Советот и Министерството за правда.“

Член 36

Членот 120 се менува и гласи:
„Квалитативните критериуми за оценка на работата на претседателот на судот, како претседател на суд се:

- реализирана програма за работа која се оценува преку увид во поднесената програма за работа при изборот за претседател на судот,
- доследна примена на Судскиот деловник, особено во однос на постапката за донесување и изменување на Годишен распоред за работа, почитување на специјализација на судии, постапка за иземање на судија, прераспоредување на предмети и сл), која се оценува преку увид во извештаите од редовните и вонредни контроли од страна на повисокиот суд, Советот и Министерството за правда,
- функционирање на автоматизираниот компјутерски систем за управување со судски предмети кое се оценува преку увид во извештаите од редовните и вонредни контроли од страна на повисокиот суд, Советот и Министерството за правда,
- квалитет на донесена одлука во судска управа, која се утврдува преку континуиран увид во пет предмети по случаен избор од страна на автоматизираниот компјутерски систем за управување со судски предмети и пет предмети определени од претседателот на судот, во периодот на оценување, при што се цени законскиот основ, разбирливоста и јасноста на јазикот во одлуката, јасна аргументираност на сите факти, околности и докази и

- односи со јавноста и транспарентност во работењето, кои се оценуваат преку увид во веб страницата на судот (соопштенија за работа на судот, објавени одлуки, анализи и извештаи за работата на судот и сл.) и слободен пристап до информации од јавен карактер.“

Член 37

Насловот пред членот 121 се менува и гласи:
„Пресметување на оцената за работата на претседател на суд“.

Член 38

Членот 121 се менува и гласи:
„Како основа за пресметување на оцената за работата на претседател на суд се зема збирот на резултатите добиени од квалитативните и квантитативните критериуми. Квалитативните критериуми во однос на квантитативните се во сооднос 60% наспроти 40 % при формирањето на конечната оценка.

При пресметувањето на оцената на работата на претседателот на судот се зема предвид вкупното ефективно работно време на сите судии во судот во периодот на оценување, поделено со вкупно 11 работни месеци по година, во периодот на оценувањето.“

Член 39

Насловот пред членот 122 се менува и гласи:
„Бодирање на квантитативни критериуми“.

Член 40

Членот 122 се менува и гласи:
„Процентот на решени предмети на ниво на судот во однос на ориентациониот број на предмети се определува преку збирот на квантитативните бодови на сите судии во судот, поделено со просечниот број на судии во периодот на оценување, за што работата на претседателот на судот се бодува како претседател на суд се бодува според следната табела:

| Процент на решени предмети во однос на ориентациониот број на предмети | Бодови |
|--|--------|
| Повеќе од 130% | 40 |
| Од 111% до 130% | 25 |
| Од 91% до 110% | 15 |
| Од 70% до 90% | 10 |
| Под 70% | 0 |

Процент на решени стари предмети се определува како однос помеѓу бројот на решени стари предмети постари од три години во однос на вкупниот број стари предмети постари од три години во судот, според следната табела:

| Процент на решени предмети постари од три години | Бодови |
|--|--------|
| Повеќе од 60% | 40 |
| 50% - 60% | 25 |
| 40% - 50% | 15 |
| 15% - 40% | 10 |
| Под 60% | 0 |

Член 41

Насловот пред членот 123 се менува и гласи:
„Бодирање на квалитативни критериуми“.

Член 42

Членот 123 се менува и гласи:

„Реализираната програма за работа на претседател на судот се бодува согласно проценката на комисијата за оценување за процент на реализирани активности по години, според следната табела:

| Процент на реализирана програма за работа | Бодови |
|---|--------|
| Повеќе од 90% | 40 |
| 80% - 90% | 30 |
| 60% - 80% | 20 |
| 40% - 60% | 10 |
| Под 40% | 0 |

Доследната примена на Судскиот деловник (Годишен распоред за работа, изземање на судии, прераспоредување на предмети и сл) се бодува согласно следната табела:

| Доследна примена на Судскиот деловник | Бодови |
|--|--------|
| Нема констатирани недоследности во извештаите од редовните и вонредни контроли од страна на повисокиот суд, Судскиот совет и Министерството за правда | 20 |
| Има констатирани недоследности во извештаите од редовните и вонредни контроли од страна на повисокиот суд, Судскиот совет и Министерството за правда и истите се надминати согласно препораките и роковите од извештаите | 10 |

Функционирањето на автоматизираните компјутерски систем за управување со судски предмети се бодува согласно со следнава табела:

| Функционирање на автоматизираните компјутерски систем за управување со судски предмети | Бодови |
|--|--------|
| Доследно законско функционирање на автоматизираните компјутерски систем за управување со судски предмети | 20 |
| Минимални недоследности во законско функционирање на автоматизираните компјутерски систем за управување со судски предмети | 10 |

Квалитетот на донесена одлука во судска управа (се цени законскиот основ, разбирливоста и јасноста на јазикот во одлуката, јасна аргументираност на сите факти, околности, докази) се бодува согласно следната табела:

| Квалитет на донесена одлука во судска управа | Бодови |
|--|--------|
| Од 7 – 10 предмети | 20 |
| Од 4 – 7 предмети | 10 |
| Под 4 предмети | 0 |

Критериумот односи со јавноста и транспарентност во работењето се бодува согласно следната табела:

| Односи со јавноста и транспарентност во работењето | Бодови |
|--|--------|
| Од 7 – 10 информации (објави, барања и сл.) | 20 |
| Од 4 – 7 информации (објави, барања и сл.) | 10 |
| Под 4 информации (објави, барања и сл.) | 0 |

Претседателот на судот за остварен квалитет во работата како претседател на суд се оценува со максимум 120 бодови.“

Член 43

Членот 124 се менува и гласи:

„Оцената на Советот за работата на претседателот на судот може да биде позитивна или негативна.

Врз основа на добиениот збир на бодови по сите критериуми за следење и оценување на работата на претседателот на судот, Советот го оценува претседателот на судот како претседател на суд со следниве оценки:

- 1) позитивна оценка, која се состои од три степени:
 - задоволителна, ако добие од 141-155 бода,
 - добра, ако добие од 156-180 бода и
 - многу добра, над 181 и
- 2) негативна оценка, доколку добие помалку од 140 бода.“

Член 44

Во членовите 126 и 127 по зборовите: „се избираат“ се додаваат зборовите: „по пат на ждрепка“.

Член 45

Во член 129 ставот 3 се брише.

Член 46

Во член 132 во ставот 1 по зборот „судиите“ се додаваат зборовите: „, со најмалку 15 години судиски стаж“.

Член 47

Во член 135 во ставот 2 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „, на веб страницата на Советот“.

Во став 3 во алинејата 1 по зборот „разрешените“ се додаваат зборовите: „, претседатели на судови,“

Во алинејата 2 зборовите: „дисциплински постапки“ се заменуваат со зборовите: „постапки за утврдување на одговорност,“

Алинеја 5 се менува и гласи:

„за состојбата во судовите согласно годишните извештаи за нивната работа.“

Алинејата 6 се брише.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Извештајот содржи и податоци за степенот на реализација на Годишната програма за работа на Советот по ставки.“

Ставовите 5, 6 и 7 стануваат ставови 6, 7 и 8.

Член 48

Во член 136 во ставот 1 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „, која врши административни, стручно-технички, организациски, информатички и финансиски работи.“

Член 49

По членот 137 се додава нов член 137-а, кој гласи:

„Член 137-а

Во Советот се формира Центар за информациско-комуникациска технологија, аналитика и статистика, кој е одговорен за чување на базата на податоци за електронски досиеја на судии, кандидатски листи за избор на судии и претседатели на судови, оценување на судии и претседатели на судови и базата на податоци за финансиско и материјално работење на единките корисници на судскиот буџет.

Центарот е одговорен за чување и на реплицирана база на податоци за Судскиот информатички систем која е сместена во Врховниот суд на Република Македонија и истата се користи согласно одредбите од овој закон.

Центарот ги координира активностите на другите центри за информатика во судството со цел подобрување на софтверските и хардверски решенија во судството.“

Член 50

Подзаконските акти предвидени со овој закон Советот е должен да ги донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 51

Одлуката за утврдување на бројот на слободни судиски места за основните судови во Република Македонија донесена во рокот утврден во членот 38 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2006, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15 и 197/17), за 2018 година, Академијата за судии и јавни обвинители ќе ја спроведе по 30 септември 2018 година.

Член 52

Започнатите постапки за избор на судија или претседател на суд до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според одредбите од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2006, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15 и 197/17).

Започнатите постапки за разрешување на судија или претседател на суд до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат согласно одредбите од овој закон.

Започнатите постапки за утврдување на дисциплинска одговорност на судија или претседател на суд до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно одредбите од овој закон.

Автоматизираниот компјутерски систем за управување со судски предмети ќе се усогласи согласно одредбите од овој закон за оценување на судиите и претседателите на судовите во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Вонредното оценување на судиите и претседателите на судовите до усогласувањето на Автоматизираниот компјутерски систем за управување со судски предмети во судот ќе се спроведе согласно одредбите од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2006, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15 и 197/17).

Оценувањето на судиите и претседателите на судовите ќе се спроведе во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Центар за информациско-комуникациска технологија, анализа и статистика, во Советот ќе се формира најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 53

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 60/2006, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15 dhe 197/17) në nenin 1 fjalët: “procedura disiplinore për konstatim të përgjegjësishë disiplinore të gjyqtarëve procedura për” zëvendësohen me fjalët: “procedura për përcaktim të përgjegjësishë së gjyqtarit ose kryetarit të gjykatës.”.

Neni 2

Neni 8 ndryshohet si vijon:

“Me punën e Këshillit udhëheq kryetari.

Kryetari i Këshillit ka zëvendës, i cili e zëvendëson në mungesë të tij.

Kryetari i Këshillit dhe zëvendësi i tij zgjidhen nga radhët e anëtarëve të Këshillit me shumicë të votave prej anëtarëve me të drejtë vote, me votim të fshehtë.

Mandati i kryetarit të Këshillit dhe i zëvendëskryetarit të Këshillit zgjat dy vite pa të drejtë rizgjedhjeje.

Për kryetar dhe zëvendëskryetar të Këshillit nuk mund të zgjidhen ministri i Drejtësisë dhe kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë.”

Neni 3

Në nenin 12 paragrafi 2 në alinenë 3 fjalët: “tre vitet e fundit” zëvendësohen me fjalët: “dy vlerësime të rregullta të njëpasnjëshme”.

Neni 4

Në nenin 26 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “përveç gjyqtarit ose prokurorit publik i cili në momentin e konkurist kryen funksion të gjyqtarit ose prokurorit publik.”.

Neni 5

Në nenin 30 paragrafi 1 pika 4) ndryshohet si vijon:

“nëse është i gjykuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepër penale keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe autorizimit në kryerjen e funksionit ose vepër tjetër penale me dënim me burg pa kusht prej së paku gjashtë muajsh që e bën të padenjë për kryerje të funksionit anëtar të Këshillit.”

Neni 6

Pas nenit 30 shtohen titull i ri dhe nen i ri 30-a, si vijojnë:

“Largimi i përkohshëm nga kryerja e funksionit anëtar i Këshillit

“Neni 30-a

Anëtari i Këshillit mund të largohet nga kryerja e funksionit anëtar i Këshillit, nëse:

- është miratuar aktakuzë në rastet nga neni 30 paragrafi 1 pika 4) e këtij ligji.

Vendim për largim të përkohshëm nga funksioni anëtar i Këshillit miraton Këshilli me dy të tretën e shumicës së votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve me të drejtë vote me ç’rast nga mbledhja dhe votimi përjashtohet anëtari i Këshillit kundër të cilit është ngritur procedura.”

Neni 7

Në nenin 31 paragrafi 1 në alinenë 13 pas fjalëve: “nga kryerja e funksionit të gjykatësit si gjykatës” zëvendësohen me fjalët: “dhe anëtarit të këshillit nga kryerja e funksionit anëtar i Këshillit.”

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

“Këshilli miraton program vjetor për punë me plan aksional më së voni deri më 15 dhjetor të vitit rrjedhës për vitin e ardhshëm.”

Neni 8

Pas nenit 31 shtohen titull i ri dhe nen i ri 31-a, si vijojnë:

“Programi vjetor për punë

Neni 31-a

Programi vjetor për punë të Këshillit përmban:

- masa dhe aktivitete për avancimin e pavarësisë së gjyqësorit,
- masa dhe aktivitete për rritjen e efikasitetit të gjyqësorit,
- plan për përcjellje të vazhdueshme të punës së gjykatave,
- projekt për vende të lira të gjykatësit dhe respektim të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësisë të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë,
- përcjellje të rekomandimeve dhe masave të propozuara nga analizat e raporteve tremujore dhe vjetore për punën e gjykatave,
- punë tjera nga fusha e kompetencës së vet për të cilat do të vlerësojë që duhet të jenë pjesë e Programit vjetor për punë të Këshillit.”

Neni 9

Në nenin 33 në paragrafi 6 pas fjalëve: “mban procesverbal” pika shlyhet dhe shtohen fjalët: “dhe incizohet regjistrim i zërit.”

Neni 10

Pas nenit 35 shtohet nen i ri 35-a, si vijon:

“Neni 35-a

Anëtari i Këshillit derisa zgjat mandati i tij, nuk mund të zgjidhet për gjykatës, për gjykatës në gjykatë më të lartë ose për kryetar gjykate.”

Neni 11

Në nenin 39 në paragrafin 2 pas fjalës “ekonomike” vihet presje dhe shtohet fjala “administrative”.

Neni 12

Neni 45 ndryshohet si vijon:

“Nëse pas procedurës së zbatuar për zgjedhje të gjykatësit ose kryetarit të gjykatës, Këshilli përcakton se nuk ka kandidat të paraqitur ose të gjithë kandidatët e paraqitur në dy vlerësimet e rregullta të njëpasnjëshme janë vlerësuar me notë negative, do të merr vendim për shpallje të sërishme të zgjedhjes së gjykatësit, përkatësisht kryetarit të gjykatës.”

Neni 13

Në nenin 54 në paragrafin 1 fjalët: "me kërkesë të anëtarit të Këshillit, kryetarit të gjykatës, kryetarit të gjykatës më të lartë ose seancës së përgjithshme të Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë" shlyhen.

Neni 14

Neni 56 ndryshohet si vijon:

"Kërkesa e parashtruar për përcaktim të përgjegjësisë së gjykatësit ose kryetarit të gjykatës dërgohet te anëtari i Këshillit-raportuesi (në tekstin e mëtejme: raportuesi) i cili vlerëson nëse kërkesa është e parashtruar me kohë dhe e plotë.

Nëse kërkesa nuk është parashtruar me kohë dhe është e pakompletuar, raportuesi me propozim-vendim e parashtron në Këshillin për veprim të mëtejme, i cili kërkesën e parashtruar jo në kohë dhe të pakompletuar do ta hedh poshtë me vendim, e nëse kërkesa është e parashtruar me kohë dhe e plotë, Këshilli, prej anëtarëve me të drejtë vote nëpërmjet shortit formon Komision për përcaktim të përgjegjësisë së gjykatësit ose kryetarit të gjykatës (në tekstin e mëtejme: Komisioni) të formuar prej kryetarit dhe dy anëtarëve, duke mbajtur llogari që në përbërjen e Komisionit të ketë përfaqësim të anëtarëve të Këshillit, të zgjedhur nga gjykatësit dhe nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Nëse anëtar i Këshillit është parashtrues i kërkesës, i njëjti nuk mund të jetë raportues e as anëtar i Komisionit nga paragrafi 2 i këtij neni.

Nëse Këshilli përcakton përgjegjësi të gjykatësit ose kryetarit të gjykatës që u përket bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, në Komision një anëtar doemos duhet të jetë pjesëtar i bashkësive të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë."

Neni 15

Në nenin 60 në paragrafin 4 pas fjalëve: "i njëjti" shtohen fjalët: "nuk merr pjesë në debat para Këshillit dhe".

Neni 16

Në nenin 96 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Këshilli për vendimmarrje për ankesë (në tekstin e mëtejme: Këshilli për ankesë) përbëhet prej nëntë anëtarëve, prej të cilëve tre gjykatës të Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë, katër gjykatës të gjykatave të apelit dhe dy gjykatës nga gjykata prej të cilës vjen gjykatësi kundër të cilit mbahet procedura dhe anëtarët zgjedhen publikisht me sistem të tërheqjes së shortit në seancë të përgjithshme të Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë përkatësisht seancë të të gjithë gjykatësve të gjykatës përkatëse, më së voni në afat prej 10 ditëve nga dita e pranimit të ankesës."

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si vijojnë:

"Këshilli për ankesë, më së voni në afat prej 30 ditëve nga formimi i tij vendos për ankesën në mënyrë që mund ta konfirmojë ose anulojë aktvendimin e Këshillit.

Këshilli në procedurën e përsëritur miraton vendim final, duke e vlerësuar udhëzimet e Këshillit për ankesa."

Paragrafi 3 që bëhet paragraf 5, ndryshohet si vijon:

"Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë dhe gjykatësi/kryetari i gjykatës pjesëmarrës në procedurë para Këshillit nuk mund të jetë anëtar i Këshillit për ankesë nga paragrafi 2 i këtij neni."

Paragrafi 4, që bëhet paragraf 6, shlyhet.

Neni 17

Para nenit 97 shtohet titull i ri si vijon:

"Përsëritje e procedurës me rastin e aktgjykimit final të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strazbur."

Neni 18

Neni 97 ndryshohet si vijon:

"Kur Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut do të konstatojë shkelje mbi të drejtën e njeriut ose liritë themelore të parapara me Konventën evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe Protokollet Plotësuese të Konventës, të cilat Republika e Maqedonisë i ka ratifikuar në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, në procedurë para Këshillit dhe Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë, gjykatësi ose kryetari i gjykatës, e drejta e të cilit është shkelur në procedurat, në afat prej 30 ditëve por më së voni në afat prej tre viteve nga finaliteti i aktgjykimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut mund të parashtrrojë kërkesë në Këshillin për përsëritje të procedurës.

Për kërkesën e parashtruar, Këshilli e njofton Komisionin ndërresorial për zbatimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në pajtim me Ligjin për zbatimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Këshilli është i obliguar në procedurën e përsëritur t'i respektojë qëndrimet juridike të shprehura në aktgjykimin final të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut me të cilën është konstatuar shkelja mbi të drejtat themelore dhe liritë themelore të njeriut.

Këshilli në pajtim me nenin 25 të Ligjit për zbatimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut mund ta përsërit procedurën për mënjanimin e shkeljes dhe pasojat të cilat janë shfaqur nga shkelja.

Këshilli nga radhët e tij në afat prej 15 ditëve formon Komision me kryetar dhe dy anëtarë për veprim për kërkesë të parashtruar për përsëritje të procedurës në të cilin nuk mund të jenë anëtarët e Këshillit të cilët janë anëtarë të Komisionit ndërresorial për zbatimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Komisioni vlerëson nëse kërkesa është parashtruar me kohë, e plotë dhe e lejuar.

Nëse kërkesa nuk është e plotë, me kohë dhe e lejuar, Komisioni do t'i propozojë Këshillit ta hedh poshtë.

Nëse Komisioni konstaton se kërkesa është parashtruar me kohë, e plotë dhe e lejuar, Komisioni lëndën e dërgon në veprim në mëturjeshëm në Këshillin, i cili lëndën më së voni në afat prej tri ditëve e parashtron në veprim kompetent në Këshillin për ankesë të Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë.

Këshilli për ankesë është i obliguar në afat prej 15 ditëve nga pranimi i lëndës të veprorë dhe ta anulojë vendimin e vet dhe vendimin e Këshillit, duke u nisur nga qëndrimet juridike të prezantuara në aktgjykimin final të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut me të cilin është konstatuar shkelje dhe lëndën menjëherë, ndërkaq më së voni në afat prej tri ditëve, ta kthejë në Këshill për veprim të sërishëm.

Procedura e përsëritur në pjesën e shkeljes së konstatuar mbahet në pajtim me dispozitat e këtij ligji për përcaktim të përgjegjësisë së gjykatësit ose kryetarit të gjykatës, në të cilën mund të propozohen edhe prezantohen dëshmi të reja.

Kundër aktvendimit të miratuar në procedurën e përsëritur, pala e pakënaqur ka të drejtë për ankesë në Këshillin për ankesa në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të vendimit."

Neni 19

Neni 98 ndryshohet si vijon:

"Përcjellja e punës së gjykatësit dhe kryetarit të gjykatës bëhet nëpërmjet vlerësimit të rregullt dhe të jashtëzakonshëm.

Gjykatësi vlerësohet sipas rezultateve të përgjithshme nga sukcesi i arritur në punë, nëpërmjet kriterëve të caktuara cilësore dhe kuantitative në pajtim me dispozitat e këtij ligji."

Neni 20

Neni 100 ndryshohet si vijon:

“Vlerësimi i rregullt i gjykatësit dhe kryetarit të gjykatës bëhet një herë në dy vite, përfundimisht me fundin e qershorit në vitin rrjedhës, për punën e gjykatës, gjykatësve dhe kryetarit të gjykatës në dy vitet paraprake.

Vlerësimi i jashtëzakonshëm në punën e gjykatësit dhe kryetarit të gjykatës bëhet në rast kur gjykatësi konkurron për zgjedhje të gjykatësit në gjykatë më të lartë, përkatësisht për zgjedhje të kryetarit të gjykatës.

Nëse gjykatësi ose kryetari i gjykatës konkurrojnë për gjykatës në gjykatë më të lartë ose për kryetar të gjykatës, në vitin rrjedhës për vitin paraprak për të cilin janë vlerësuar tanimë nëpërmjet vlerësimit të rregullt, në atë rast nuk bëhet vlerësim i jashtëzakonshëm i tyre.”

Neni 21

Neni 103 ndryshohet si vijon:

“Kriteret cilësore për vlerësimin e punës së gjykatësit janë:

- cilësia e punës së gjykatësit në pjesën e numrit të vendimeve të anuluar për shkak të shkeljes së kryer thelbësore të procedurës në lidhje me numrin e përgjithshëm të lëndëve të normuara të zgjidhura,

- cilësia e punës së gjykatësit në pjesën e numrit të vendimeve të ndryshuara në lidhje me numrin e përgjithshëm të vendimeve të zgjidhura,

- cilësia në mbajtjen e procedurës gjyqësore (respektim i afateve ligjore për marrje të veprimeve procesuale në procedurë, respektim i afateve ligjore për miratim, publikim dhe përpilim të vendimeve, kohëzgjatja e procedurës gjyqësore dhe respektimi i parimit të gjykimit në afat racional),

- cilësia e vendimit të miratuar që përcaktohet nëpërmjet këqyrjes në pesë lëndë me zgjedhje të rastit nga ana e sistemit të automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndë gjyqësore dhe pesë lëndë të caktuara nga gjykatësi, në periudhën e vlerësimit dhe

- masa e shqiptuar disiplinore.”

Neni 22

Neni 104 ndryshohet si vijon:

“Cilësia e punës së gjykatësit në pjesën e vendimeve të anuluar dhe ndryshuara vlerësohet nëpërmjet këqyrjes në sistemin e automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndë gjyqësore me ç’rast merret parasysh vetëm numri i vendimeve kundër të cilave janë të lejuara dhe janë deklaruar mjete juridike dhe të njëjtat janë të anuluar për shkak të shkeljes së kryer thelbësore të procedurës.

Cilësia në zbatimin e procedurës gjyqësore vlerësohet nëpërmjet këqyrjes në të dhënat e sistemit të automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndë gjyqësore nga i cili shihet përpunimi aktiv i lëndës dhe ndërmarrja e të gjitha veprimeve procedurale dhe respektimi i afateve kohore.

Cilësia e vendimit të miratuar verifikohet nëpërmjet këqyrjes së pesë lëndëve me zgjedhje të rastit nga sistemi i automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndë gjyqësore dhe pesë lëndë të caktuara prej gjykatësit, në periudhën e vlerësimit, me ç’rast vlerësohet aftësia për shprehje me gojë dhe me shkrim që vërehet edhe nëpërmjet veprimit profesional të gjyqtarit (aplikim i teorisë dhe praktikës juridike, kompleksiteti i lëndës dhe ngjashëm), nga ana e komisioneve treanëtarëshe të formuara me tërheqje të shortit, në seancë të gjykatësve të gjykatës kompetente më të lartë, përkatësisht në seancën e përgjithshme të Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë.

Masë e shqiptuar disiplinore vërejtje me shkrim, qortim ose zvogëlim i pagës vlerësohet me pikë negative vetëm për një periudhë të vlerësimit.”

Neni 23

Në nenin 105 në paragrafin 2 pas fjalës “Këshilli” fjalët: “me akt e përcakton metodologjinë” zëvendësohen me fjalët: “miraton metodologjinë me indikatorë”, ndërkaq pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “dhe e publikon në ueb faqen e vet”.

Në paragrafin 3 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “në bazë të mendimit nga seanca e gjykatësve, përkatësisht seanca e përgjithshme e Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë.”

Neni 24

Neni 106 ndryshohet si vijon:

“Si bazë për përlogaritje të vlerësimit për punë të gjykatësit merret totali i rezultateve të fituara prej kriterëve cilësore dhe kuantitative.

Kriteret cilësore në raport me ato kuantitative janë në korrelacion 60% përkundër 40% gjatë formimit të notës finale.

Gjatë përlogaritjes së notës për punën e gjykatësit merret parasysh koha e punës efektive. Mënyrën e përlogaritjes së kohës së punës efektive të gjykatësit e përcakton Këshilli dhe e njëjta publikohet në ueb faqen e Këshillit.”

Neni 25

Neni 107 ndryshohet si vijon:

“Për kriterë cilësore gjykatësi mund të fitojë maksimum 80 pikë.

Nëse numri i lëndëve të zgjidhura për lloje të veçanta të lëndëve në raport me numrin e paraparë orientues është 100%, konsiderohet se gjykatësi i ka plotësuar kriteret kuantitative dhe vlerësohet me 60 pikë.

Numri më i madh ose më i vogël i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e paraparë orientues të lëndëve vlerësohet në mënyrë që për çdo 1% të filluar më tepër ose më pak, numri i pikëve nga paragrafi 2 i këtij neni rritet, përkatësisht zvogëlohet për 0,5 pikë.”

Neni 26

Neni 108 ndryshohet si vijon:

“Për kriterë cilësore nga neni 103 të këtij ligji, gjykatësi mund të fitojë 120 pikë.”

Neni 27

Para nenit 109 shtohet titull i ri si vijon: “Vlerësimi për kriterë cilësore”.

Neni 28

Neni 109 ndryshohet si vijon:

“Cilësia e punës së gjykatësit në pjesën e numrit të vendimeve të anuluar në lidhje me numrin e përgjithshëm të lëndëve të normuara të zgjidhura në periudhën për të cilën i bëhet vlerësimi, vlerësohet në pajtim me tabelën vijuese:

| Përqindja e vendimeve të anuluar në raport me numrin e përgjithshëm të lëndëve të normuara të zgjidhura | Pikë |
|---|------|
| Deri 3% | 50 |
| Prej 3% deri 6% | 40 |
| Prej 6% deri 15% | 30 |
| Prej 15% deri 20% | 20 |
| Më shumë se 20% | 0 |

Cilësia në udhëheqjen e procedurës gjyqësore (respektimi i afateve ligjore për ndërmarrje të veprimeve procesuale të procedurës, respektimi i afateve ligjore për miratim, publikim dhe përpilim të vendimeve, kohëzgjatja e procedurës gjyqësore dhe respektimi i parimit të gjyqimit në afat racional), vlerësohet në pajtim me tabelën në vijim:

| | Pikë |
|--|------|
| - ka respektuar afatet në më tepër se 90% deri 100% të lëndëve | 30 |
| - ka respektuar afatet në më tepër se 70% deri 90% të lëndëve | 20 |
| - ka respektuar afatet në më tepër se 50% deri 70% të lëndëve | 10 |
| - ka respektuar afatet në më pak se 50% deri të lëndëve | 0 |

Cilësia e punës së gjykatësit në pjesën e numrit të vendimeve të ndryshuara në lidhje me numrin e përgjithshëm të lëndëve të normuara të zgjidhura në periudhën në të cilën i bëhet vlerësimi, vlerësohet sipas tabelës vijuese:

| Përqindja e vendimeve të ndryshuara në raport me numrin e përgjithshëm të lëndëve të normuara të zgjidhura | Pikë |
|--|------|
| Deri 5% | 20 |
| Prej 5% deri 10% | 15 |
| Prej 10% deri 15% | 10 |
| Prej 15% deri 20% | 7 |
| Prej 20% deri 30% | 4 |
| Më shumë se 30% | 0 |

Cilësia e vendimit të miratuar gjyqësor vlerësohet sipas tabelës në vijim:

| Nota mesatare nga Komisioni për cilësi të vendimit të miratuar gjyqësor | Pikë |
|---|------|
| Prej 8 - 10 | 20 |
| Prej 5 - 8 | 15 |
| Prej 3 - 5 | 10 |
| Nën 3 | 0 |

Në bazë të kriterëve cilësore, gjykatësi gjatë vlerësimit mund të fitojë 5 pikë shtesë për punime profesionale të publikuara ose materiale të përpiluara arsimore për nevojat e Akademisë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë.

Gjykatësi, pikët nga paragrafi 5 i këtij neni do t'i fitojë nëse përmbledhja e pikëve në bazë të kriterëve kuantitative dhe cilësore është së paku 140 pikë.

Gjykatësit të cilit gjatë procedurës së zbatuar disiplinore i është shqiptuar masë disiplinore, në periudhën për të cilën vlerësohet, numri i pikëve të caktuara në bazë të kriterëve të caktuara me këtë ligj i zvogëlohet për çdo masë të shqiptuar në bazë të tabelës në vijim:

| | |
|---|---------|
| Vërejtje me shkrim | 5 pikë |
| Qortim publik | 10 pikë |
| Dërgim për orë plotësuese për trajnim profesional | 20 pikë |
| Zvogëlimi i pagës | 30 pikë |

Gjykatësit, në periudhën për të cilën vlerësohet, numri i pikëve të konstatuara në bazë të kriterëve të caktuara me këtë ligj i zvogëlohen për 10 pikë, nëse si rezultat i veprimit të tij është miratuar aktgjykim nga ana e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut me të cilin është konstatuar shkelje e të drejtës në gjykim të drejtë në pajtim me nenin 6 të Konventës evropiane për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore ose është miratuar vendim i Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë me të cilën është konstatuar shkelje mbi të drejtën për gjykim në afat racional.

Gjykatësit në periudhën për të cilën vlerësohet, numri i pikëve të caktuara në bazë të kriterëve të caktuara me këtë ligj i zvogëlohen me nga 5 pikë për çdo lëndë të parashkruar, nëse deri të parashkrimi ka ardhur si rezultat nga veprimi i gjykatësit.”

Neni 29

Nenet 110, 111, titulli para neni 112 dhe neni 112 dhe 113 shlyhen.

Neni 30

Në nenin 114 në paragrafin 1 fjalët: “dhe vetëm për atë arsye nuk mund të vlerësohet sipas kriterëve nga nenet 110 dhe 111 të këtij ligji, dhe i njëjti vlerësohet sipas kriterëve nga paragrafi 2 i këtij neni, për çka mund të fitojë 100 pikë” zëvendësohen me fjalët: “gjykatësi do të fitojë 90 pikë maksimale sipas kriterëve nga neni 109 paragrafët 1 dhe 3, të këtij ligji, ndërkaq do të vlerësohet sipas kriterit nga neni 109 paragrafi 2 i këtij ligji.”

Paragrafët 2 dhe 3 shlyhen.

Neni 31

Neni 116 ndryshohet si vijon:

“Në bazë të shumës së fituar të pikëve sipas kriterëve cilësore dhe kuantitative për përcjellje dhe vlerësim të punës së gjykatësve, Këshilli i vlerëson gjykatësit me notat në vijim:

- 1) notë pozitive, që përbëhet prej tri shkallëve:
 - mjaftueshëm, nëse gjykatësi fiton prej 75,5 deri 105 pikë,
 - mirë, nëse gjykatësi fiton prej 105,5 deri 140 pikë,
 - shumë mirë, nëse gjykatësi fiton mbi 140,5 pikë dhe
- 2) notë negative, pamjaftueshëm nëse gjykatësi fiton më pak se 75 pikë.”

Neni 32

Neni 117 ndryshohet si vijon:

“Përcjellja dhe vlerësimi i punës së kryetarit të gjykatës që ka ndërmarrë obligim për gjykim të lëndëve bëhet në pajtim me dispozitat e këtij ligji të cilat kanë të bëjnë me kriteret dhe procedurën për përcjellje dhe vlerësim të punës së gjykatësit, me atë që në lidhje me vlerësimin e kriterit kuantitativ nga neni 107 paragrafi 2 i këtij ligji, norma orientuese vlerësohet në 70%.

Pikët e fituara nga vlerësimi për punën si gjykatës, kryetarit të gjykatës, i shtohen pikët e fituara gjatë vlerësimit të tij si kryetar i gjykatës, nëse si kryetar i gjykatës është vlerësuar së paku me notën mirë, me atë që numri i përgjithshëm i pikëve nuk mund të tejkalojë 200 pikë.”

Neni 33

Titulli para nenit 118 dhe neni 118 ndryshohen si vijojnë:

“Kritere kuantitative për vlerësimin e punës së kryetarit të gjykatës

Neni 118

Kritere kuantitative për vlerësim të punës së kryetarit të gjykatës si kryetar i gjykatës janë përqindja e lëndëve të zgjidhura në nivel të gjykatës dhe përqindja e lëndëve të zgjidhura, më të vjetra se tre vite, të cilat merren nëpërmjet sistemit të automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndët gjyqësore.”

Neni 34

Para nenit 119 shtohet titull i ri si vijon:

“Kriteret cilësore për vlerësim të punës së kryetarit të gjykatës”

Neni 35

Neni 119 ndryshohet si vijon:

“Kriteret cilësore për vlerësim të punës së kryetarit të gjykatës janë:

1. programi i realizuar për punë;
2. zbatim konsekuent i Rregullores së Gjykatës (Orar vjetor për punë, përfshirje të gjykatësve, rishpërndarje të lëndëve dhe ngjashëm);
3. funksionim i sistemit të automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndë gjyqësore,
4. cilësia e vendimit të miratuar në administratë gjyqësore dhe
5. raportet me publikun dhe transparenca në punë.

Të dhënat për konstatimin e rezultateve nga paragrafi 1 i këtij neni sigurohen nga raporti vjetor për punën e gjykatës që është shqyrtuar në seancën e përgjithshme nga ana e Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë, programi për punë të kryetarit të gjykatës, raportet prej kontroleve të rregullta dhe të jashtëzakonshme nga ana e gjykatës më të lartë, Këshillit dhe Ministrisë së Drejtësisë.”

Neni 36

Neni 120 ndryshohet si vijon:

“Kriteret cilësore për vlerësim të punës së kryetarit të gjykatës, si kryetar i gjykatës janë:

- program i realizuar për punë që vlerësohet nëpërmjet këqyrjes në programin e parashtruar për punë gjatë zgjedhjes për kryetar të gjykatës,

- zbatim konsekuent të Rregullores së Gjykatës, veçanërisht në lidhje me procedurën për miratim dhe ndryshim të Orarit vjetor për punë, respektim të specializimit të gjykatësve, procedurë për përfshirje të gjykatësve, rishpërndarje të lëndëve dhe ngjashëm), që vlerësohet nëpërmjet këqyrjes në raportet prej kontroleve të rregullta dhe të jashtëzakonshme nga ana e gjykatës më të lartë, Këshillit dhe Ministrisë së Drejtësisë,

- funksionim i sistemit të automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndë gjyqësore që vlerësohet nëpërmjet këqyrjes në raportet prej kontroleve të rregullta dhe të jashtëzakonshme nga ana e gjykatës më të lartë, Këshillit dhe Ministrisë së Drejtësisë,

- cilësi e vendimit të miratuar në administratë gjyqësore, që verifikohet nëpërmjet këqyrjes së vazhdueshme në pesë lëndë me përzgjedhje të rastit nga sistemi i automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndë gjyqësore dhe pesë lëndë të caktuara nga kryetari i gjykatës, në periudhën e vlerësimit, me ç'rast vlerësohet baza ligjore, kuptueshmëria dhe qartësia e gjuhës në vendim, argumentimi i qartë i të gjitha fakteve, rrethanave dhe dëshmimeve dhe

- marrëdhëniet me publikun dhe transparenca në punën, të cilat vlerësohen nëpërmjet këqyrjes në ueb faqen e gjykatës (njoftime për punë të gjykatës, vendime të publikuara, analiza dhe raporte për punën e gjykatës dhe ngjashëm) dhe qasje të lirë të informatat me karakter publik.”

Neni 37

Titulli para nenit 121 ndryshohet si në vijim:

“Përlllogaritja e vlerësimit për punën e kryetarit të gjykatës”.

Neni 38

Neni 121 ndryshohet si vijon:

“Si bazë për përlllogaritje të vlerësimit për punë të kryetarit të gjykatës merret totali i rezultateve të fituara prej kriterëve cilësore dhe kuantitative. Kriteret cilësore në raport me ato kuantitative janë në përpjesëtim 60% përkundër 40% gjatë formimit të notës finale.

Gjatë përlllogaritjes së vlerësimit të punës së kryetarit të gjykatës merret parasysh totali i kohës së punës efektive i të gjithë gjyqtarëve të gjykatës në periudhën e vlerësimit, pjesëtuar me gjithsej 11 muaj pune për vit, në periudhën e vlerësimit.”

Neni 39

Titulli para nenit 122 ndryshohet si në vijim:

“Vlerësimi me pikë i kriterëve kuantitative”

Neni 40

Neni 122 ndryshohet si vijon:

“Përqindja e lëndëve të zgjidhura në nivel të gjykatës në raport me numrin orientues të lëndëve përcaktohet nëpërmjet përmbledhjes së pikëve kuantitative, të të gjithë gjykatësve në gjykatë, pjesëtuar me numrin mesatar të gjykatësve në periudhën e vlerësimit, me ç'rast puna e kryetarit të gjykatës vlerësohet me pikë si kryetar i gjykatës në bazë të tabelës në vijim:

| Përqindja e lëndëve të zgjidhura në raport me numrin orientues të lëndëve | Pikë |
|---|------|
| Më shumë se 130% | 40 |
| Prej 111% deri 130% | 25 |
| Prej 91% deri 110% | 15 |
| Prej 70% deri 90% | 10 |
| Nën 70% | 0 |

Përqindja e lëndëve të vjetra të zgjidhura përcaktohet si raport ndërmjet numrit të lëndëve të zgjidhura, më të vjetra se tre vite në raport me numrin e përgjithshëm të lëndëve të vjetra, më të vjetra se tre vite në gjykatë, sipas tabelës në vijim:

| Përqindje e lëndëve të zgjidhura më të vjetra se tre vite | Pikë |
|---|------|
| Më shumë se 60% | 40 |
| 50% - 60% | 25 |
| 40% - 50% | 15 |
| 15% - 40% | 10 |
| Nën 60% | 0 |

Neni 41

Titulli para nenit 123 ndryshohet si vijon:
“Vlerësimi me pikë i kriterëve cilësore”.

Neni 42

Neni 123 ndryshohet si vijon:
“Programi i realizuar për punë i kryetarit të gjykatës vlerësohet me pikë në pajtim me vlerësimin e komisionit për vlerësim për përqindje të aktiviteteve të realizuara për vite, në bazë të tabelës si vijon:

| Përqindja e programit të realizuar për punë | Pikë |
|---|------|
| Më shumë se 90% | 40 |
| 80% - 90% | 30 |
| 60% - 80% | 20 |
| 40% - 60% | 10 |
| Nën 40% | 0 |

Zbatimi konsekuent i Rregullores së Gjykatës (Orari vjetor për punë, përjashtimi i gjykatësve, rishpërndarja e lëndëve dhe ngjashëm) vlerësohet në pajtim me tabelën si vijon:

| Zbatimi konsekuent i Rregullores gjyqësore | Pikë |
|---|------|
| Nuk ka parregullsi të konstatuara në raportet prej kontroleve të rregullta dhe të jashtëzakonshme nga ana e gjykatës më të lartë, Këshillit Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë | 20 |
| Ka parregullsi të konstatuara në raportet prej kontroleve të rregullta dhe të jashtëzakonshme nga ana e gjykatës më të lartë, Këshillit Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë dhe të njëjtat janë tejkualuar në pajtim me rekomandimet dhe afatet e raporteve | 10 |

Funksionimi i sistemit të automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndë gjyqësore vlerësohet me pikë në bazë të tabelës në vijim:

| Funksionimi i sistemit të automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndë gjyqësore | Pikë |
|--|------|
| Funksionimi konsekuent ligjor i sistemit të automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndë gjyqësore | 20 |
| Parregullsi minimale në funksionimin konsekuent ligjor të sistemit të automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndë gjyqësore | 10 |

Cilësia e vendimit të miratuar në administratën gjyqësore (vlerësohet baza ligjore, kuptueshmëria dhe qartësia e gjuhës në vendim, argumentimi i qartë i të gjitha fakteve, rrethanave, dëshmimeve) vlerësohet me pikë në bazë të tabelës në vijim:

| Cilësia e vendimit të miratuar në administratë gjyqësore | Pikë |
|--|------|
| Prej 7-10 lëndë | 20 |
| Prej 4 - 7 lëndë | 10 |
| Më pak se 4 - lëndë | 0 |

Kriteri, marrëdhëniet me publikun dhe transparenca në punë, vlerësohet me pikë në bazë të tabelës në vijim:

| Marrëdhënie me publikun dhe transparenca në punë | Pikë |
|---|------|
| Prej 7 – 10 informata (publikime, kërkesa dhe ngjashëm) | 20 |
| Prej 4 – 7 informata (publikime, kërkesa dhe ngjashëm) | 10 |
| Më pak se 4 – informata (publikime, kërkesa dhe ngjashëm) | 0 |

Kryetari i gjykatës për cilësi të realizuar në punën si kryetar i gjykatës vlerësohet me maksimum 120 pikë.”

Neni 43

Neni 124 ndryshohet si vijon:
“Vlerësimi i Këshillit për punën e kryetarit të gjykatës mund të jetë pozitiv ose negativ.

Në bazë të totalit të fituar të pikëve për të gjitha kriteret për përcjellje dhe vlerësim të punës së kryetarit të gjykatës, Këshilli e vlerëson kryetarin e gjykatës si kryetar të gjykatës me këto nota:

- 1) notë pozitive, që përbëhet prej tri shkallëve:
 - mjaftueshëm, nëse fiton prej 141-155 pikë,
 - mirë, nëse fiton prej 156-180 pikë, dhe
 - shumë mirë, 180 dhe
- 2) notë negative, nëse fiton më pak se 140 pikë.”

Neni 44

Në nenet 126 dhe 127 pas fjalëve: “përzgjedhen” shtohen fjalët: “me tërheqje të shortit”.

Neni 45

Në nenin 129 paragrafi 3 shlyhet.

Neni 46

Në nenin 132 në paragrafin 1 pas fjalës “gjykatësi” shtohen fjalët: “ me së paku 15 vjet stazh gjykatësi”.

Neni 47

Në nenin 135 në paragrafin 2 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “në ueb faqen e Këshillit”.

Në paragrafin 3 në alinenë 1 para fjalëve: “të shkarkuar” shtohen fjalët: “kryetarët e gjykatave,”.

Në alinenë 2 fjalët: “procedura disiplinore” zëvendësohen me fjalët: “procedura për përcaktim të përgjegjësisë,”.

Alineja 5 ndryshohet si vijon:

“- për gjendjen në gjykatat në pajtim me raportet vjetore për punën e tyre.”

Alineja 6 shlyhet.

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

“Raporti përmban edhe të dhëna për shkallën e realizimit të Programit vjetor për punë të Këshillit për zëra.”

Paragrafët 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafët 6, 7 dhe 8.

Neni 48

Në nenin 136 në paragrafin 1 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “që kryen punë administrative, profesionale-teknike, organizative, informatike dhe financiare.”

Neni 49

Pas nenit 137 shtohet nen i ri 137-a, si vijon:

“Neni 137-a

Në Këshill formohet Qendër për teknologji informative-komunikuese, analitike dhe statistikë, që është përgjegjës për ruajtjen e bazës së të dhënave për dosje

електронике të gjykatësve, listave të kandidatëve për zgjedhje të gjykatësve dhe kryetarëve të gjykatave, vlerësim të gjykatësve dhe kryetarëve të gjykatave dhe bazës së të dhënave për punë financiare dhe materiale të njësive shfrytëzuese të buxhetit gjyqësor.

Qendra është përgjegjëse për ruajtje edhe të bazës së replikuar të të dhënave për Sistemin Informatik Gjyqësor që gjendet në Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë dhe ajo shfrytëzohet në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Qendra i koordinon aktivitetet e qendrave tjera për informatikë në gjyqësor me qëllim të përmirësimit të zgjidhjeve softuerike dhe harduerike në gjyqësor."

Neni 50

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, Këshilli është i obliguar t'i miratojë në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 51

Vendimin për përcaktimin e numrit të vendeve të lira të gjykatësit për gjykatat themelore në Republikën e Maqedonisë të miratuar në afatin e përcaktuar në nenin 38 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 60/2006, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15 dhe 197/17), për vitin 2018, Akademia për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë do ta zbatojë pas 31 shtatorit 2018.

Neni 52

Procedurat e filluara për zgjedhje të gjykatësit ose kryetarit të gjykatës deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të mbarojnë sipas dispozitave të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 60/2006, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15 dhe 197/17).

Procedurat e filluara për shkarkim të gjykatësit ose kryetarit të gjykatës deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të mbarojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Procedurat e filluara për përcaktim të përgjegjësive disiplinore të gjykatësit ose kryetarit të gjykatës deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të mbarojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Sistemi i automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndë gjyqësore do të harmonizohet në pajtim me dispozitat e këtij ligji për vlerësimin e gjykatësve dhe kryetarëve të gjykatave në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Vlerësimi i jashtëzakonshëm i gjykatësve dhe kryetarëve të gjykatave deri në harmonizimin e Sistemit të automatizuar kompjuterik për menaxhim me lëndët gjyqësore në gjykatë do të zbatohet në pajtim me dispozitat e Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 60/2006, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15 dhe 197/17).

Vlerësimi i gjykatësve dhe kryetarëve të gjykatave do të zbatohet në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Qendër për teknologji informative-komunikuese, analitike dhe statistikë, në Këshill do të formohet më së voni në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 53

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1468.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2976/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ**

Член 1

Во Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2006, 35/2008 и 150/10) во членот 7 по зборот „распделуваат“ се додава зборот „електронски“ и точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „преку автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети, согласно со закон.“.

Член 2

Во членот 12 став (2) по зборот „граѓанска“ сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Член 3

Во членот 13 став (4) по зборот „поголема“ се додава зборот „правна“.

Член 4

Во членот 18 став (3) зборот „запира“ се заменува со зборот „прекинува“.

Во ставот (5) по зборовите: „Република Македонија“ запирката се заменува со точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Судот при одлучувањето е должен да ги применува ставовите изразени во конечни пресуди на Европскиот суд за човекови права.“.

Член 5

Во членот 31 став (1) во алинејата 1 зборовите: „малолетни лица“ се заменува со зборот „деца“.

Член 6

Во членот 37 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:
„- утврдува начелни ставови и начелни правни мислења по прашања од значење за обезбедување на единството со примената на законите од страна на судовите во рок од три месеци, но не подолго од шест месеци по сопствена иницијатива или по иницијатива на претседател на суд или по иницијатива на седниците на судите или судските оддели од судовите или по иницијатива на адвокати и ги објавува на веб страницата на Врховниот суд на Република Македонија.“.

Алинејата 10 се менува и гласи:

„- спроведува избор на членови на Советот за одлучување по жалба против одлука донесена од Судскиот совет на Република Македонија, согласно со закон.“

Во алинејата 13 зборовите: „и се грижи за нивно“ се заменуваат со зборовите: „одговорен е да го следи нивното“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Утврдените начелни ставови и правни мислења по прашања од значење за обезбедување на единство во примената на законите од страна на судовите Врховниот суд на Република Македонија задолжително ги објавува на веб страницата.“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Врховниот суд на Република Македонија доставува Годишен извештај за својата работа, до Судскиот совет на Република Македонија најдоцна до крајот на февруари тековната година за претходната година.“

Член 7

Членот 42 се менува и гласи:

„(1) Судии-поротници ги избира и разрешува Судскиот совет на Република Македонија под услови и во постапка определена со закон.

(2) За судија поротник може да биде избран полнолетен државјанин на Република Македонија со завршено најмалку средно образование, кој активно го владее македонскиот јазик, ужива углед за вршење на оваа функција и кој не е постар од 60 години.

(3) Судијата поротник за судење на малолетници се избира од редот на лица со искуство во воспитанието и образованието на млади.

(4) По изборот, судиите поротници задолжително посетуваат специјализирана обука организирана од Академијата за судии и јавни обвинители, за што Академијата им издава потврда за завршена обука.

(5) Содржината, времетраењето и спроведувањето на обуката од ставот (4) на овој член се утврдува во специјализирана програма за обука на судии-поротници од страна на Академијата за судии и јавни обвинители.“

Член 8

Во членот 45 став (1) во алинејата 4 зборовите: „со просек најмалку осум“ и зборовите: „со просек најмалку осум во секој од двата циклуса на универзитетски студии,“ се бришат.

Алинејата 6 се менува и гласи:

„- активно да познава еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски).“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Условот од ставот (1) алинеја 7 на овој член е потребен за прием на кандидат за судија за почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители и истиот се полага во рамките на приемниот испит во Академијата за судии и јавни обвинители.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 9

Во член 46 во ставовите (1) и (2) зборовите: „во последната година“ се заменуваат со зборовите: „во две редовни последователни оценувања“.

Член 10

Во членот 47 став (2) зборовите: „последните две години“ се заменуваат со зборовите: „две редовни последователни оценувања“.

Во ставот (4) точката на крајот на реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „која задолжително содржи мерливи параметри и временски рамки за реализација на програмските цели по календарски години.“

Член 11

Членот 48 се брише.

Член 12

Во член 52 ставот (5) се менува и гласи:

„Судијата не смее својата функција и угледот на судот да ги користи за остварување на свои приватни интереси.“

Член 13

Во членот 67 став (2) зборовите: „дисциплинска постапка или постапка за негово разрешување“ се заменуваат со зборовите: „постапка за утврдување на одговорност.“

Член 14

Во членот 68 се додава нов став (1), кој гласи:

„(1) Секој има право да поднесе писмена преставка до претседателот на судот заради недолично или непримерно однесување на судијата во службените односи со странките кои се спротивни на етичкиот кодекс и да добие одговор на истата.“

Ставовите (1) и (2) стануваат ставови (2) и (3).

Член 15

Во членот 71 став (1) по зборот „Академија“ зборовите: „за обука“ се бришат.

Член 16

Во членот 74 став (3) по зборовите: „Со денот на“ се додаваат зборовите: „правосилност на одлуката за“.

Член 17

Во членот 75 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:

„- ако во две редовни последователни оценувања не ги исполнува критериумите за успешност во работењето, по вина на судијата без оправдани причини, за што е оценет со две негативни оценки, а согласно со постапката утврдена со Законот за Судски совет на Република Македонија.“

Алинејата 11 се менува и гласи:

„- ако е донесена пресуда од страна на Европскиот суд за човекови права во која е утврдена повреда од членовите 5 и 6 од Европската конвенција за човекови права.“

Член 18

Членот 76 се менува и гласи:

„(1) Потешка дисциплинска повреда за која се поведува постапка за утврдување на одговорност на судија како основ за разрешување се смета:

1) членување во политичка партија (член 52 став (5));

2) оневозможување на вршење надзор над судиската работа од страна на повисокиот суд;

3) искористување на својата функција и угледот на судот за остварување на свои приватни интереси;

4) потешка повреда на јавниот ред и мир со која се нарушува угледот на судот и неговиот углед утврдена со правосилна судска одлука;

5) постигнување на незадоволителна оценка во две редовни последователни оценувања од страна на Судскиот совет на Република Македонија што се смета за нестручно и несвесно вршење на судиската функција;

6) вршење на друга јавна функција, работа или дејност која не е спојлива со вршењето на судиската функција;

7) примање подароци и други користи во врска со судиската работа;

8) при одлучувањето не ги применува ставовите изразени во конечните пресуди на Европскиот суд за човекови права и

9) изнесува (открива) доверливи информации кои ги сознал постапувајќи по предметите или вршејќи ја судиската функција.

(2) За дисциплинската повреда од ставот (1) точки 1), 3), 4), 6), 7), 8) и 9) на овој член претседателот на судот е должен во рок од осум дена од денот на осознавање на сторената повреда, но не подолго од три месеци од сторената повреда е должен писмено да го извести Судскиот совет на Република Македонија.

(3) За дисциплинската повреда од ставот (1) точка 4) на овој член претседателот на судот каде е донесена правосилната одлука е должен веднаш по правосилност на одлуката писмено да го извести Судскиот совет на Република Македонија и претседателот на судот каде судијата ја врши судиската функција.“

Член 19

Членот 77 се менува и гласи:

„(1) Како дисциплинска повреда за која се поведува постапка за утврдување на одговорност на судија за која ќе се изрече дисциплинска мерка се смета:

1) повредување на правилата на кодексот на судска етика со кој се нарушува угледот на судиската функција;

2) предизвикување на потешко нарушување на односите во судот кои значително влијаат врз вршењето на судиската функција;

3) неисполнување на менторски задолженија и стручно оспособување на соработниците;

4) повреда на правата за отсуство од работа;

5) неисполнување на должноста за континуирана обука;

6) неносење судска тога и

7) без оправдана причина не ги закажува рочиштата во предметите кои му се доделени во работа или на друг начин ја оддолговлекува постапката или не го зема предметот во работа заради што настапува застареност на кривичното гонење или застареност на извршувањето на кривичната санкција за кривично дело.

(2) За дисциплинската повреда од ставот (1) на овој член претседателот на судот е должен во рок од осум дена од денот на осознавање на сторената повреда, но не подолго од три месеци од сторената повреда писмено да го извести Судскиот совет на Република Македонија.“

Член 20

Во членот 78 став (1) по алинејата 2 сврзникот „и“ се заменува со запирка и се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- упатување на дополнителни часови стручна обука во Академијата за судии и јавни обвинители од најмалку три часа во период од три месеци и“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Ако на судијата со правосилна одлука му е изречена дисциплинска мерка упатување на стручна обука или намалување на плата во висина од 15% до 30% од месечната плата, судијата не може да биде избран во повисок суд, за член на Судскиот совет или директор на Академијата за судии и јавни обвинители, за времето додека трае мерката.“

Член 21

Во членот 79 став (1) алинејата 6 се менува и гласи:

„- неприменување на одредбите во врска со управувањето и распределбата на судските предмети,“.

По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

„- повреда на одредбите за измена на Годишниот распоред на судии,“.

Во алинејата 9 која станува алинеја 10 на крајот на реченицата зборовите: „став (2) и“ се бришат.

По алинејата 10 се додаваат две нови алинеи 11 и 12, кои гласат:

„- оневозможува вршење на надзор во судот согласно со закон и

- не поднесе предлог за поведување на постапка за утврдување на одговорност на судија согласно со закон, а знаел или бил должен да знае за постоење на законските причини.“.

Во ставот (3) зборовите: „алинеја 3“ се бришат.

Член 22

Во членот 84 став (1) по зборовите: „по претходно“ се додава зборот „позитивно“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Надзор над примената на одредбите од Судскиот деловник врши Министерството за правда, без притоа да се наруши самостојноста и независноста на судската функција, согласно со Планот за надзор кој го донесува министерот за правда најдоцна во декември во тековната година за следната календарска година.“.

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:

„(4) Надзорот од ставот (3) на овој член го врши комисија формирана од министерот за правда составена од двајца претставници од Министерството за правда, дипломирани правници со најмалку 10 години стаж на правни работи по полагање на правосудниот испит и двајца информатичари обучени за функционалноста и начинот на работа на автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети.

(5) За извршениот надзор комисијата од ставот (4) на овој член изготвува извештај за констатираната состојба и предлог-мерки за отстранување на утврдени неправилности. Примерок од извештајот се доставува до судот, непосредно повисокиот суд, Врховниот суд на Република Македонија и до Судскиот совет на Република Македонија.

(6) Министерот за правда може кога ќе оцени за потребно во комисијата да вклучи и надворешни експерти за проверка на функционалноста на автоматизираниот компјутерски систем за управување со предметите во судовите.“.

Член 23

Во членот 86 став (1) зборовите: „води Судски изборен именик“ се бришат.

Во ставот (3) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и со нив се постапува согласно со прописите за заштита на личните податоци.“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Министерството за правда е корисник на статистичките податоци во базите на податоци од информатичките системи во судството.“.

Член 24

Во членот 99 став (1) зборовите: „информатика со база на податоци за Судскиот информатички систем“ се заменуваат со зборовите: „информатичка технологија надлежен за техничко управување со

автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети и базите на податоци кои произлегуваат од работата на судовите.“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Судските информатичари задолжително стручно се едуцираат преку Академијата за судии и јавни обвинители.“.

Ставот (5) станува став (6).

Ставот (6) се брише.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR GJYKATA

Neni 1

Në Ligjin për gjykata ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 58/2006, 35/2008 dhe 150/10) në nenin 7 pas fjalës "shpërndahen" shtohet fjalët: "në mënyrë elektronike" dhe pika në fund të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: "përmes sistemit kompjuterik të automatizuar për menaxhimin e lëndëve gjyqësore, në pajtim me ligjin".

Neni 2

Në nenin 12 në paragrafin (2) pas fjalës "civile" lidhëza " dhe" zëvendësohet me presje.

Neni 3

Në nenin 13 në paragrafin (4) pas fjalëve: "më e madhe" shtohet fjala "juridike".

Neni 4

Në nenin 18 në paragrafin (3) fjala "ndalon" zëvendësohet me fjalën " ndërpret".

Në paragrafin (5) pas fjalëve: "Republika e Maqedonisë", presja zëvendësohet me pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:

"(6) Gjkata gjatë vendimmarrjes është e detyruar t'i zbatojë qëndrimet e shprehura në aktgjykimet e formës së prerë të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut."

Neni 5

Në nenin 31 paragrafi (1) në alinenë 1 fjalët: " persona të mitur" zëvendësohen me fjalën "fëmijë".

Neni 6

Në nenin 37 paragrafi (1) alineja 1 ndryshohet si vijon:
"- përcakton qëndrime parimore dhe mendime juridike parimore për çështjet me rëndësi për sigurimin e unitetit me zbatimin e ligjeve nga gjykatat në afat prej 3 muajsh, por jo më gjatë se 6 muaj, me iniciativë personale apo me iniciativë të kryetarit të gjykatës apo me iniciativë të seancave të gjykatësve apo seksioneve gjyqësore të gjykatave apo me iniciativë të avokatëve dhe i publikon në faqen e internetit të Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë."

Alineja 10 ndryshohet si vijon:

"- kryen zgjedhjen të anëtarëve të Këshillit për vendimmarrje për ankesa kundër vendimit të marrë nga Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë, në pajtim me ligjin,".

Në alinenë 13 fjalët: "dhe kujdeset për" zëvendësohet me fjalët: "përgjegjës është ta ndjekë të tyren".

Paragrafi (3) ndryshohet dhe vijon:

"Qëndrimet e përcaktuara parimore dhe mendimet juridike për çështjet me rëndësi për sigurimin e unitetit në zbatimin e ligjit nga ana e gjykatave Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë detyrimisht i publikon në ueb faqe."

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë dorëzon Raport vjetor për punën e vet, te Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë më së voni deri në fund të shkurtit të vitit rrjedhës për vitin paraparak."

Neni 7

Neni 42 ndryshohet dhe vijon:

"(1) Gjykatësit-porotë i zgjedh dhe shkarkon Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë në kushte dhe në procedurë të përcaktuar me ligj.

(2) Për gjykatës porot mund të zgjidhet shtetas i moshës madhore i Republikës së Maqedonisë i cili ka përfunduar së paku arsimin e mesëm, i cili flet rrjedhshëm gjuhën maqedonase, gëzon prestigj për kryerjen e këtij funksioni dhe që nuk është më i vjetër se 60 vjet.

(3) Gjykatësi porot për gjykim të të miturve do të zgjidhet nga personat me përvojë në edukimin dhe arsimin e të rinjve.

(4) Pas zgjedhjes, gjykatësit porotë detyrimisht ndjekin trajnime të specializuara të organizuara nga Akademia për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë për të cilët Akademia lëshon vërtetim për trajnimin e kryer.

(5) Përmbajtja, kohëzgjatja dhe zbatimi i trajnimit nga paragrafi (4) i këtij neni përcaktohet në program trajnimi të specializuar për gjykatësit porotë nga ana e Akademisë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë."

Neni 8

Në nenin 45 në paragrafin (1) në alinenë 4 fjalët: "me mesatare së paku tetë" dhe fjalët: "me mesatare së paku tetë në secilën prej dy cikleve të studimeve universitare," shlyhen.

Alineja 6 ndryshohet si vijon:

"- në mënyrë aktive të njohë një nga tri gjuhët e përdorura më shpesh të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht ose gjermanisht)."

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Kushti nga paragrafi (1) alineja 7 e këtij neni është i nevojshëm për pranimin e kandidatit për gjykatës për trajnimin fillestar në Akademinë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë dhe i njëjti jepet në kuadër të provimit pranues në Akademinë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë."

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Neni 9

Në nenin 46 paragrafët (1) dhe (2) fjalët: "në vitin e fundit" zëvendësohen me fjalët: "në dy vlerësime të rregullta të njëpasnjëshme".

Neni 10

Në nenin 47 paragrafi (2) fjalët: "në dy vitet e fundit" zëvendësohen me fjalët: "në dy vlerësime të rregullta të njëpasnjëshme".

Në paragrafin (4) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "e cila domosdoshmërisht përmban parametra të përcaktuara dhe korniza kohore për realizimin e qëllimeve të programit për vite kalendarike."

Neni 11

Neni 48 shlyhet.

Neni 12

Në nenin 52 paragrafi (5) ndryshohet dhe vijon:

"Gjykatësi nuk guxon ta përdorë funksionin e vet dhe prestigjin e gjykatës për realizimin e interesave të tij private."

Neni 13

Në nenin 67 paragrafi (2) fjalët: "procedurë disiplinore ose procedurë për shkarkimin e tij" zëvendësohen me fjalët: "procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë."

Neni 14

Në nenin 68 shtohet paragrafi i ri (1), si vijon:

"(1) Secili ka të drejtë të paraqesë parashtrësë me shkrim te kryetari të gjykatës për sjellje të pahijshme ose sjellje të pashembullt të gjykatësit në marrëdhëniet zyrtare me palët që janë në kundërshtim me kodeksin etik dhe të marrë përgjigje për të njëjtën."

Paragrafët (1) dhe (2) bëhen paragrafë (2) dhe (3).

Neni 15

Në nenin 71 paragrafi (1) pas fjalës "Akademia" fjalët: "për trajnim" shlyhen.

Neni 16

Në nenin 74 paragrafi (3) pas fjalëve: "Me ditën e" shtohet fjalët: "plotfuqishmërinë e vendimit për".

Neni 17

Në nenin 75 paragrafi (1) alineja 1 ndryshohet si vijon:

"-nëse në dy vlerësime të rregullta të njëpasnjëshme nuk i plotëson kriteret për sukses në punë, me faj të gjykatësit, pa shkaqe të arsyeshme, për çfarë është i vlerësuar me dy vlerësime negative dhe në pajtim me procedurën e përcaktuar me Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë,"

Alineja 11 ndryshon si vijon:

"-nëse miratohet aktgjykim nga ana e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në të cilën është përcaktuar shkelje nga nenet 5 dhe 6 të Konventës evropiane për të drejtat e njeriut."

Neni 18

Neni 76 ndryshohet si vijon:

"(1) Shkelje disiplinore më e rëndë për të cilën ngrihet procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë të gjykatësit si bazë për shkarkim llogaritet:

- 1) anëtarësimi në parti politike (neni 52 paragrafi (5));
- 2) pamundësimi i kryesës së mbikëqyrjes mbi punën e gjykatësit nga ana e gjykatës më të lartë;
- 3) shfrytëzimi i funksionit të tij dhe prestigjit të gjykatës për realizimin e interesave të tij private;
- 4) shkelje më të rëndë të rendit dhe qetësisë publike me të cilën cenohet prestigji i gjykatës dhe prestigji i tij i përcaktuar me aktgjykim gjyqësor të plotfuqishëm;
- 5) arritja e vlerësimit të pamjaftueshëm në dy vlerësime të njëpasnjëshme nga ana e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, që konsiderohet joprofesional dhe i pandërgjegjshëm për kryerje të funksionit të gjykatësit;
- 6) kryerjen e funksionit tjetër publik, punës ose veprimtarisë e cila është e papërputhshme me kryerjen e funksionit të gjykatësit;
- 7) pranimin e dhuratave dhe përfitimeve tjera në lidhje me punën e gjykatësit;
- 8) gjatë vendimmarrjes nuk i zbaton qëndrimet e shprehura në aktgjykimet përfundimtare të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe
- 9) nxjerr (zbulon) informata konfidenciale të cilat i ka kuptuar duke vepruar në lëndët ose duke e ushtruar funksionin e gjykatësit.

(2) Për shkelje disiplinore nga paragrafi (1), pikat 1), 3), 4), 6), 7), 8) dhe 9) të këtij neni, kryetari i gjykatës është i obliguar në afat prej tetë ditëve nga dita e kuptimit të shkeljes së kryer, por jo më gjatë se tre muaj nga shkelja e kryer është i detyruar ta njoftojë me shkrim Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë.

(3) Për shkeljen disiplinore nga paragrafi (1) pika 4) të këtij neni kryetari i gjykatës ku është miratuar vendimi i plotfuqishëm është i obliguar menjëherë ta njoftojë Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe kryetarin e gjykatës ku gjykatësi e kryen funksionin e gjykatësit."

Neni 19

Neni 77 ndryshohet si vijon:

"(1) Si shkelje disiplinore për të cilën ngrihet procedura për përcaktimin e përgjegjësisë së gjykatësit për të cilën do të shqiptohet masë disiplinore konsiderohet:

- 1) shkelje e rregullave të Kodeksit të etikës gjyqësore që cenon prestigjin e funksionit të gjykatësit;
- 2) shkaktimi i shkelje më serioze të marrëdhënieve në gjyqësor që ndikojnë ndjeshëm në kryerjen e funksionit të gjykatësit;
- 3) mosplotësimi i detyrave të mentorit dhe aftësimit profesional të bashkëpunëtorëve;
- 4) shkelja e të drejtave për mungesë nga puna;
- 5) mosplotësimi i detyrës për trajnim të vazhdueshëm;
- 6) mosmbajtja e togës gjyqësore dhe
- 7) pa shkak të arsyeshëm nuk i konvokon seancat gjyqësore në lëndët të cilat i janë ndarë në punë ose në mënyrë tjetër e prolongon procedurën ose nuk e merr lëndën në punë për ç'arsye krijohet parashkrim i ndjekjes penale ose parashkrim i zbatimit të sanksionit penal për veprë penale.

(2) Për shkelje disiplinore nga paragrafi (1) të këtij neni, kryetari i gjykatës është i obliguar në afat prej tetë ditëve nga dita e kuptimit të shkeljes së kryer, por jo më gjatë se tre muaj nga shkelja e kryer është i detyruar ta njoftojë me shkrim Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë."

Neni 20

Në nenin 78 paragrafi (1) pas alinesë 2 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje dhe shtohet aline e re 3, si vijon:

"-dërgim në orë shtesë të trajnimit profesional në Akademinë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë për të paktën tre orë në periudhë prej tre muaj dhe".

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

"(2) Nëse gjykatësi i është shqiptuar masë disiplinore me vendim të plotfuqishëm dërgim në trajnim profesional ose ulje e rrogës në shumë prej 15% deri në 30% të pagës mujore, gjykatësi nuk mund të zgjidhet në gjykatë më të lartë, për anëtar i Këshillit Gjyqësor ose drejtor i Akademisë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë, gjatë kohëzgjatjes së masës."

Neni 21

Në nenin 79 në paragrafin (1) alineja 6 ndryshohet si vijon:

"- moszbatimi i dispozitave në lidhje me menaxhimin dhe shpërndarjen e lëndëve gjyqësore,"

Pas alinesë 6, shtohen aline e re 7, si vijon:

"- shkelje e dispozitave për ndryshimin e Orarit vjetor të gjykatësve,"

Në alinenë 9 e cila bëhet alineja 10 në fund të fjalisë, fjalët: "paragrafi (2) dhe" shlyhen.

Pas alinesë 10 shtohen dy aline të reja 11 dhe 12, si vijojnë:

"- pamundëson kryerjen e mbikëqyrjes në gjykatë në përputhje me ligjin dhe

-nuk paraqet propozim për ngritjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë së gjykatësit në pajtim me ligjin, kurse e ka ditur ose ka qenë i detyruar ta dijë për ekzistimin e arsyeve ligjore."

Në paragrafin (3) fjalët: "alineja 3" shlyhen.

Neni 22

Në nenin 84 paragrafi (1) pas fjalëve: "pas paraprakisht" shtohen fjalët: "pozitiv".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të Rregullores së Punës së Gjykatës kryen Ministria e Drejtësisë, pa u cenuar me këtë rast mëvetësia dhe pavarësia e funksionit të gjykatësit, në pajtim me Planin e Mbikëqyrjes të miratuar nga ministri i Drejtësisë më së voni në muajin dhjetor të vitit rrjedhës për vitin e ardhshëm kalendarik."

Pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafë të rinj (4), (5) dhe (6), si vijojnë:

"(4) Mbikëqyrjen nga paragrafi (3) i këtij neni e kryen komisioni i themeluar nga ministri i Drejtësisë i përbërë nga dy përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, juristë të diplomuar me së paku 10 vjet stazh përvojë në çështje juridike pas dhënies së provimit të jurisprudencës dhe dy informatikanë të trajnuar për funksionalitetin dhe mënyrën e punës të sistemit kompjuterik të automatizuar për menaxhimin të lëndëve gjyqësore.

(5) Për mbikëqyrjen e kryer, komisioni nga paragrafi (4) i këtij neni përgatit raport për gjendjen e konstatuar dhe masat e propozuara për mënjanimin e parregullive të konstatuara. Ekzemplar i raportit do të dorëzohet deri te gjykata, te gjykata më e lartë në mënyrë të drejtpërdrejtë, në Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë dhe në Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë.

(6) Ministri i Drejtësisë mundet kur do të vlerësojë se nevojitet në komision të përfshijë edhe ekspertë të jashtëm për të kontrolluar funksionimin e sistemit kompjuterik të automatizuar për menaxhimin të lëndëve në gjykata."

Neni 23

Në nenin 86 në paragrafin (1) fjalët: " mban Listë të emrave zgjedhore gjyqësore" shlyhet.

Në paragrafin (3), pika në fund të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: "dhe me to do të veprohet në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale."

Paragrafi (4) ndryshohet dhe vijon:

"Ministria e Drejtësisë është shfrytëzues i të dhënave statistikore në bazat e të dhënave të sistemeve informatike në gjyqësor."

Neni 24

Në nenin 99, paragrafi (1), fjalët: " informatika me baza të të dhënave për Sistemin informatik gjyqësor" zëvendësohen me fjalët: "teknologji informatike kompetent për menaxhimin teknik të sistemit kompjuterik të automatizuar për menaxhimin të lëndëve gjyqësore dhe bazat e të dhënave që dalin nga puna e gjykatave."

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

"(5) Informatikanët gjyqësorë detyrimisht në mënyrë profesionale edukohen përmes Akademisë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë."

Paragrafi (5) bëhet paragrafi (6).

Paragrafi (6) shlyhet.

Neni 25

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1469.

Vrз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2977/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Член 1

Во Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2006, 89/2008, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16 и 71/16), во членот 1 став (1) зборовите: „(во натамошниот текст: семенски и саден материјал од житни, фуражни, градинарски, маслодајни, влакнодајни, репа, компир, тутун, украсни растенија, овошни растенија и винова лоза) и мицелиум за габи за исхрана;“, се заменуваат со зборовите: „од житни, фуражни, градинарски, маслодајни, влакнодајни, репа, компир, тутун, украсни растенија, овошни растенија и винова лоза (во натамошниот текст: семенски и саден материјал), а по зборот „чувањето“ се додаваат зборовите: „и одржување“.

Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„Значење на поимите

Поимите употребени во овој закон го имаат следно-во значење:

1. **Семенски материјал** е семенски материјал од житни, фуражни, градинарски, маслодајни, влакнодајни, репа, компир, тутун, украсни растенија, овошни растенија и винова лоза кој е наменет за производство по пат на генеративно размножување.

2. **Саден материјал** се цели растенија добиени со генеративно или вегетативно размножување, наменети за производство на овошје и грозје, градинарски и украсни растенија.

3. **Материјал за размножување** е семе, делови од растенија или цели растенија вклучително и садни подлоги, наменети за размножување и производство на саден материјал од земјоделски растенија.

4. **Партија** е број и количество на семенски или саден материјал на земјоделските растенија од ист вид, сорта и категорија, која се препознава по потеклото, е со ист квалитет и е хомогена по состав.

5. **Сорта** е група на растенија во рамките на значењето на најниска ботаничка класификација, ако е можно да се:

- определени со изразени карактеристики кои произлегуваат од одреден генотип или од комбинација од генотипови,

- разликува од која било друга група на растенија, барем по една од изразените карактеристики и

- третира како целина доколку тие карактеристики во размножувањето се постојани.

6. **Автохтони сорти** се локални, стари домашни или одомаќинети сорти, популации или клонови кои традиционално се одгледуваат на територијата на Република Македонија подолг временски период,

7. **Селекционер** е едно или повеќе лица кое ја создава, одгледува и одржува сортата.

8. **Одржувач** е физичко или правно лице овластено од селекционерот односно од неговиот овластен застапник, кое е одговорно за одржување на сортата во согласност со карактеристиките кои се земени предвид при внесувањето на сортата во националната сортна листа.

9. **Национална сортна листа** е листа на одобрени сорти.

10. **Европски заеднички каталог на сорти од земјоделски растителни видови** е заеднички каталог на сорти кој се составува врз основа на националните каталози на земјите членки на ЕУ.

11. **Категорија на семенски и саден материјал** е одреден степен на квалитет на семенскиот и садниот материјал од земјоделски растенија.

12. **Мешавина на семенски материјал** е семенски материјал од житни, фуражни или градинарски растенија во форма на мешавина од различни видови или сорти.

13. **Генетски модифициран организам** (во натамошниот текст: ГМО) е секој организам вклучувајќи го секој микроорганизам, со исклучок на човечките суштества, во кој генетскиот материјал е променет на начин кој природно не се случува со процесите на размножување и/или природна рекомбинација. Како ГМО се смета и комбинација од ГМО.

14. **Снабдувач на семенски и саден материјал за земјоделски растенија** е секое домашно или странско, правно или физичко лице кое врши една или повеќе од следниве дејности: производство, доработка, пакување, етикетирање, трговија и увоз или извоз на семенски и саден материјал на земјоделски растенија.

15. **Место на производство на земјоделски растенија** е организациони и деловно заокружена производствена целина (вклучувајќи го земјиштето, објектите, машините и опремата) каде што се вршат активностите на снабдувачот.

16. **Производство на семенски и саден материјал** е активност за добивање на семенски и саден материјал со размножување или со други методи кои се општо прифатени за поединечни видови на земјоделски растенија.

17. **Подготовката за трговија** е доработка која опфаќа активности на подготовка за пазар на:

- семенскиот материјал (сушење, чистење, сортирање, третирање со хемиски средства, пакување, етикетирање и слично) и

- садниот материјал (сортирање, пакување, етикетирање и слично).

18. **Трговија** е понуда за продажба или продажба и дистрибуција на семенски и саден материјал на трето лице, односно секоја дистрибуција на семенски и саден материјал наменета за трговија.

19. **Увоз** е внесување на семенски и саден материјал за земјоделски растенија во Република Македонија.

20. **Извоз** е изнесување на семенски и саден материјал за земјоделски растенија од Република Македонија.

21. **Надлежен орган** е Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

22. **Официјална сертификација на семенски и саден материјал** е постапка на стручна контрола над производството на семенски и саден материјал преку официјални организациони шеми и признавање на семенските посеви и насади од надлежен орган, со што се гарантира потеклото, количината и квалитетот на произведениот семенски и саден материјал.

23. **Официјално сертифицирање и етикетирање на семенски и саден материјал** е издавање на конечен сертификат и официјални етикети за пакувањата од страна на Управата за семе и саден материјал.

24. **Официјален орган за сертифицирање** е Државната фитосанитарна лабораторија и правно лице на кое му е дадено јавно овластување за стручна контрола на поле и во лабораторија на семенскиот и садниот материјал.

25. **Сертификат** е документ со кој се потврдува извршената официјална сертификација на семенски и саден материјал од земјоделски растенија.

26. **Правно лице** е трговско друштво или друго правно лице.

27. **Физичко лице** е индивидуален земјоделец или трговец поединец кој е запишан во регистрите кои се водат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

28. **Ген банка** е овластена институција во која се чува и одржува семенскиот и садниот материјал на дивергентни популации и автохтони видови, со цел да се заштити биодиверзитетот и чување на референтни примероци на семенски и саден материјал од земјоделски растенија.

29. **Фитосанитарен сертификат** е документ кој ја потврдува здравствената состојба на пратката издаден од надлежен орган согласно Законот за здравје на растенијата.

30. **DUS тест** е постапка за признавање на сортата заснована на докажување на различност, еднообразност и стабилност на сортата, според Конвенцијата на UPOV.

31. **VCU тест** е постапка за испитување на производната и употребната вредност на нови сорти земјоделски растенија.

32. **OECD** е Меѓународна организација за економска соработка и развој со седиште во Париз, Франција.

33. **OECD сертификат** е документ за сортната чистота на семето во меѓународниот промет, кој се добива по извршен преглед на семенскиот посев.

34. **ISTA** е Меѓународна организација за испитување на квалитетните својства на семето, со седиште во Цирих, Швајцарија.

35. **ISTA сертификат** е документ за квалитетот на партијата семе во меѓународниот промет.

36. **UPOV** е Меѓународна организација за заштита на нови растителни сорти со седиште во Женева, Швајцарија.

37. **IPPC** е Меѓународна конвенција за заштита на растенијата.

38. **CPVO** е канцеларија на Заедницата за заштита на нови растителни сорти со седиште во Анже, Франција и

39. **ЕСPGR** е европска организација за чување и заштита на растителните генетски ресурси со седиште во Рим, Италија.“

Член 3

Членот 5 се менува и гласи:

„Регистрирање на снабдувачи на семенски и саден материјал

(1) Производство, подготовка за трговија, увоз-извоз и трговија на семенски и саден материјал од земјоделски растенија можат да вршат домашни и странски

правни или физички лица- снабдувачи кои се запишани во регистарот на снабдувачи на семенски материјал и во регистарот на снабдувачи на саден материјал. Снабдувачот на видовите на земјоделски растенија за кои не е потребна официјална сертификација се запишува во регистарот со посебно решение и е должен да стави свои етикети на производите кои се наменети за трговија.

(2) Странското правно лице на територијата на Република Македонија дејностите од ставот (1) на овој член може да ги врши преку подружници согласно со Законот за трговските друштва.

(3) Запишувањето во регистрите од ставот (1) на овој член се врши со поднесување на барање и документација за исполнување на условите од ставовите (5), (6), (7) и (8) на овој член до Управата за семе и саден материјал (во натамошниот текст: Управата).

(4) Кон барањето од ставот (3) на овој член снабдувачите поднесуваат:

- решение и тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија;
- имотен лист за деловен простор и/или магацински простор издаден од Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија или
- договор за закуп на деловен простор и/или магацински простор доколку истото не е во сопственост на субјектите од ставот (1) на овој член;
- имотен лист за земјоделското земјиште издаден од Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија или
- договор за закуп доколку истото не е во сопственост на субјектите од ставот (1) на овој член;
- диплома/уверение за вработеното лице за завршено високо образование од земјоделски науки со соодветна насока;
- М1/М2 за вработеното лице издадена од Агенцијата за вработување на Република Македонија или потврда за вработеното лице издадена од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување;
- изјава дека располага со соодветна опрема за производство и подготовка за трговија и
- доказ за платена административна такса.

(5) Доказите за исполнување на условите од ставот (4) алинеи 1, 2, 4 и 6 на овој член ги прибавува овластеното службено лице од Управата што ја води постапката за издавање на решението за запишување во регистарот на снабдувачи на семенски материјал и регистарот на снабдувачи на саден материјал, кое е должно во рок од три дена од приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.

(6) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (4) алинеи 1, 2, 4 и 6 на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(7) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за издавање на решение за запишување во регистарот на снабдувачи на семенски материјал и во регистарот на снабдувачи на саден материјал донесува решение, со кое одлучува по барањето за издавање на решение за запишување во регистарот на снабдувачи на семенски материјал и во регистарот на снабдувачи на саден материјал.

(8) Снабдувачите ќе се запишат во регистарот на снабдувачи доколку имаат вработено најмалку едно лице со високо образование од земјоделски науки - соодветна насока, земјоделско земјиште, опрема, деловни простории и соодветни магацински простории.

(9) Снабдувачот кој врши трговија на мало, трговија на големо и увоз-извоз со семенски и саден материјал ќе се запише во регистарот на снабдувачи доколку има вработено најмалку едно лице со најмалку високо

образование - дипломиран земјоделски инженер на растително производство, со ЕКТС 240 кредити, да поседува деловни простории и соодветен магацински простор.

(10) Снабдувачот кој врши производство на семенски и саден материјал ќе се запише во Регистарот на снабдувачи доколку има вработено најмалку едно лице со високо образование - дипломиран земјоделски инженер на растително производство- соодветна насока, со ЕКТС 240 кредити, земјоделско земјиште, соодветна опрема, деловни простории и магацински простор.

(11) Снабдувачот кој врши подготовка за трговија ќе се запише во Регистарот на снабдувачи доколку има вработено најмалку едно лице со високо образование - дипломиран земјоделски инженер на растително производство, соодветна насока со ЕКТС 240 кредити, соодветна опрема, деловни простории и магацински простор.

(12) Снабдувачите од ставот (1) на овој член ќе се избришат од регистрите доколку престанат да ги исполнуваат условите од ставовите (4), (8), (9), (10) и (11) на овој член.

(13) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува условите што треба да ги исполни секој снабдувач во врска со земјоделското земјиште, опремата, деловните простории и магацинските простории за да биде запишан во регистарот, содржината и начинот на водење на регистрите од ставот (1) на овој член и содржината на барањето од ставот (3) на овој член.

(14) Доколку настанат промени во исполнување на условите за регистрирање, снабдувачот е должен во рок од 30 дена од денот на настанувањето на промените да ја извести Управата.“

Член 4

Во членот 5-а став (1) зборовите: „кои се запишани во Националната сортна листа“ се бришат.

Член 5

Во членот 8 во ставовите (10) и (11) зборот „препакувањето“ се заменува со зборот „преиспитувањето“.

Член 6

Во членот 9 ставот (1) се менува и гласи:
„Семенски и саден материјал од видови и сорти на земјоделски растенија можат да се стават во трговија доколку сортата е запишана во националната сортна листа или во Европскиот заеднички каталог на сорти од земјоделски растителни видови или семенскиот материјал од други земји кој врз основа на прописите за еквивалентност на Европската унија е одобрен за увоз во земјите членки со исклучок на семенски и саден материјал од овошните растенија, украсните растенија и семе од тревни кои не се наменети за семенска мешавина.“

Член 7

Во членот 10 став (1) по зборот „компир“ се додава запирка и зборот „тутун“.

Член 8

Членот 17 се менува и гласи:
„Стручна контрола над производството и испитување на квалитет на семенски материјал

(1) Стручна контрола на семенските посеви односно насади, објекти за производство на семенски и саден материјал од земјоделски растенија и испитување на квалитетот на семенскиот материјал вршат овласте-

ни правни лица од членовите 59 и 60 од овој Закон. За извршената стручна контрола и испитување на квалитетот на семенскиот материјал снабдувачот плаќа надоместок на овластеното правно лице.

(2) Висината на надоместокот треба да биде во рамките на направените трошоци за утврдување на идентитетот, чистота на сортата и вегетативната развиеност на посеви и насади, квалитетните својства на семенскиот материјал и друго. Трошковникот го утврдуваат овластените правни лица од членовите 59 и 60 од овој Закон по претходна согласност на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Овластени правни лица од членовите 59 и 60 од овој Закон се должни да достават извештај до Управата во рок од 30 дена по завршување на последниот преглед или извршена анализа. При вршењето на стручната контрола може да присуствува и претставник од Управата.

(4) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува начинот на постапување при вршење на стручна контрола и испитување на квалитетот на семенскиот материјал.“

Член 9

Во членот 18 став (1) зборовите: „ги пријави посеаните“ се заменуваат со зборовите: „да достави пријава за посеаните и насадените“.

Во ставот (2) по зборовите: „став (1)“ се додаваат зборовите: „и член 60-а став (1)“.

Член 10

Во членот 24 по зборот „Управата“ се додаваат зборовите: „и повторно ќе им се издадат официјални етикети согласно членот 23 од овој закон“.

Член 11

Во членот 25 став (2) зборовите: „два пати во годината“ се заменуваат со зборовите: „еднаш годишно, а најдоцна до 31 декември“.

Член 12

Во членот 26 став (1) зборовите: „увозник кој е регистриран во регистар на увозници“ се заменуваат со зборовите: „снабдувач кој е запишан во регистрите“.

Ставот (4) се брише.

Член 13

Во членот 27 ставовите: (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12) се бришат.

Ставот (13) станува став (3).

Член 14

Во членот 28 став (6) по зборовите: „анализа во“ се додаваат зборовите: „Државната фитосанитарна лабораторија или“.

Член 15

Во членот 30 став (4) во алинејата 3 зборовите: „членот 8 став (12)“ се заменуваат со зборовите: „членот 10 став (4)“.

Член 16

Во членот 32 став (1) зборовите: „два пати годишно“ се заменуваат со зборовите: „еднаш годишно, а најдоцна до 31 декември“.

Член 17

Во член 33 во ставот (1) се додаваат две нови реченици кои гласат: „За извршената постконтрола Управата плаќа надоместок на овластеното правно лице од членот 59 од овој Закон. Висината на надоместокот треба да биде во рамките на направените трошоци за утврдување на идентитетот и чистотата по сорта.“

Во ставот (3) бројот „(2)“ се заменува со бројот „(1)“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Надоместокот за постконтролата од ставот (1) на овој член е на товар на Управата и истиот се плаќа од Програмата од членот 57 став (2) од овој Закон.“

Во ставот (7) кој станува став (8) по зборовите: „вршење постконтрола“ се става записка и се додаваат зборовите: „висината на надоместокот за постконтрола“.

Член 18

Во членот 34 став (1) по зборот „трговија“ се додаваат зборовите: „и производство“.

Член 19

Во членот 37 став (1) во алинејата 2 зборовите: „(екотип) или сортата е општо позната“ се заменуваат со зборовите: „- автохтона сорта“.

Член 20

Во членот 39 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Доколку нема стандардна сорта, односно други сорти на растенија кои веќе се запишани во националната сортна листа, испитувањето ќе се врши без споредба на карактеристиките на пријавената сорта.“

Член 21

Во членот 40 став (1) по зборот „употреба“ се додаваат зборовите: „-VCU тест“.

Во ставот (3) зборот „може“ се заменува со зборовите: „е должен“.

Член 22

Во член 43 ставот (1) се менува и гласи:

„По добиените резултати од испитување на сорта, Управата или правно лице кое е овластено од Управата врши статистичка обработка и за истата се плаќа надоместок од Програмата од членот 57 став (2) од овој Закон. Висината на надоместокот треба да биде во рамките на направените трошоци за извршена споредба на морфолошките особини и приносот помеѓу стандардната и испитуваната сорта.“

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја пропишува висината на надоместокот за статистичка обработка на резултатите од испитување по сорта.“

Член 23

Во членот 45 став (1) точката се брише и се додаваат зборовите: „со исклучок на автохтона сорта од членот 51 од овој Закон“.

Во ставот (3) се додава нова алинеја, која гласи:

„- стандардна сорта која ќе се користи за споредба со карактеристиките на пријавена сорта.“

Член 24

Во член 50 ставот (2) се менува и гласи:

„Пријавувачот го докажува одржувањето на сортата преку доставување на DUS-тест до Управата.“

Член 25

Членот 51 се менува и гласи:

„Запишување на автохтона сорта во национална сортна листа

(1) По исклучок од членот 37 став (1) од овој Закон, заради зачувување и користење на генетски ресурси во земјоделството, автохтоната сорта која не ги исполнува потребните услови може да се запише во национална сортна листа и се означуваат како автохтона сорта.

(2) Сортата од ставот (1) на овој член се запишува во национална сортна листа врз основа на резултати од истражувања или врз основа на податоците добиени при производството односно употреба на сортата.

(3) Пријава за запишување на автохтона сорта во национална сортна листа заедно со резултатите или податоците од ставот (2) на овој член ги поднесува научна институција до Управата.

(4) Доколку Управата се сомнева во резултатите или податоците од ставот (2) на овој член може да побара стручно мислење од комисијата од членот 55 од овој Закон.

(5) Ако се исполнети условите од ставот (2) на овој член, Управата издава решение за запишување на автохтона сорта во национална сортна листа на неопределено време.

(6) Доколку условите од ставот (2) на овој член не се исполнети, Управата со решение го одбива запишувањето на автохтона сорта во национална сортна листа.

(7) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува формата и содржината на пријавата од ставот (3) на овој член.“

Член 26

Членот 51-а се брише.

Член 27

Членот 54 се менува и гласи:

„Чување и одржување на семенски и саден материјал

(1) Примерок на семенски и саден материјал од сорта и автохтона сорта запишани во националната сортна листа се чува и одржува како референтен примерок во ген банка и е сопственост на Република Македонија.

(2) За чување и одржување на референтен примерок од ставот (1) на овој член на овластените лаборатории од членот 60 од овој Закон Управата им плаќа надоместок. Висината на надоместокот треба да биде во рамките на направените трошоци за чување и одржување по број на референтни примероци, набавка и тековно одржување на опрема, комунални трошоци и друго.

(3) Ген банката е должна до Управата еднаш годишно, а најдоцна до 31 декември да достави извештај со податоци за бројот и видот на референтни примероци кои ги чува и одржува.

(4) Надоместокот за чување и одржување на референтен примерок од ставот (1) на овој член е на товар на Управата и истиот се исплаќа од Програмата од членот 57 став (2) од овој Закон или Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој.

(5) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува количините, начинот на чување и одржување на референтен примерок, начинот на работа на ген банката, како и висината на надоместокот според специфичните услови на чување и одржување на референтен примерок од одделни видови земјоделски растенија.“

Член 28

Во член 55 ставот (2) се менува и гласи:

„Комисијата за испитување на сортата и национална сортна листа на земјоделски растенија се состои од девет члена, и тоа од Управата пет члена и од стручни и научни установи четири члена. Претседателот се избира од членовите на комисијата. Мандатот на претседателот и членовите на комисијата е четири години.“

Во ставот (3) по точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

„2) расправа и подготвува стручно мислење за резултати или податоци за автохтона сорта согласно членот 51 став (2) од овој Закон;“

Точките 2), 3) и 4) стануваат точки 3), 4) и 5).

Член 29

Во членот 58 став 1 во алинејата 4 по зборот: „особено“ се додаваат зборовите: „УРОВ, СРВО, ЕСПГР;“.

Член 30

Во членот 59 насловот се менува и гласи: „Овластени правни лица“.

Ставот (1) се менува и гласи:

„Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за извршување на определени работи во однос на стручната контрола на производство на семенски посеви и насади на саден материјал, постконтрола, испитување на сорти од земјоделски растенија и статистичка обработка на податоците од испитување на сортата може да овласти правни лица кои ги исполнуваат условите во поглед на стручниот кадар, просторната и техничката опременост, врз основа на јавен конкурс.“

Член 31

Во член 60 ставот (1) се менува и гласи:

„Испитување на квалитет на семенски и саден материјал вршат лаборатории кои се акредитирани додека чување и одржување на референтни примероци вршат овластените лаборатории, кои треба да ги исполнат условите во поглед на начинот на работа, кадарот, просторната и техничката опременост врз основа на јавен конкурс.“

Во ставот (6) по зборот „Управата“ се додаваат зборовите: „и Државниот инспекторат за земјоделство.“

По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:

„(9) Овластените лаборатории пред истекот на важноста на сертификатот за акредитација на методите за испитување на квалитетот на семенскиот материјал во рок од 30 дена треба до Управата да го достават новиот сертификат за акредитација. Доколку овластените лаборатории не достават сертификат, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го одзема решението за овластување на лабораторијата.“

Ставот (9) станува став (10).

Член 32

По членот 60 се додава нов член 60-а, кој гласи:

„Член 60-а

Надлежност на Државната фитосанитарна лабораторија

(1) Државната фитосанитарна лабораторија (во тамошниот текст: ДФЛ) врз основа на добиена акредитација врши испитување на квалитет на семенски и саден материјал и издава „Сертификат за квалитетот на семето на земјоделски растенија“.

(2) ДФЛ изготвува извештај за извршените работи наведени во ставот (1) на овој член и истиот го доставува до Управата еднаш годишно, а најдоцна до 31 декември.“

Член 33

Во членот 64 став (1) по точката 5-а) се додава нова точка 5-б), која гласи:

„5-б) да зема мостра за постконтрола на семе заедно со одговорно лице од Управата;“

Член 34

Во членот 65-а став 1 во точката 1) по бројот „8“ се додаваат зборовите: „став (9)“.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) точка 1 на овој член.

(4) На физичкото лице, покрај глобата од ставот (3) на овој член ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на семенскиот и садниот материјал.“.

Член 35

Во членот 66 став (1) точката 2) се менува и гласи:
„пушти во трговија семенски и саден материјал спротивно на членот 8 ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8), членовите 9, 10, 11 и член 12 став (1) од овој Закон.“.

Член 36

Сортите кои се запишани или ќе се запишат во националната сортна листа до денот на влегувањето во сила на овој закон, а кои не се испитани во поглед на различноста, хомогеноста и стабилноста - DUS тест, треба до Управата да достават доказ за започната постапка за испитување во рок од една година, а резултати да ги обезбедат најдоцна во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 37

Издадените контролни марки - етикети за семенскиот и саден материјал ставен во трговија до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе имаат важност до истекот на рокот втиснат на пакувањето.

Член 38

Се задолжува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецизен текст на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.

Член 39

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MATERIAL FAROR DHE PËR MBËLTIM PËR BIMË BUJQËSORE

Neni 1

Në Ligjin për material faror dhe për mbëltim për bimë bujqësore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 39/2006, 89/2008, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16 dhe 71/16) në nenin 1 në paragrafin (1) fjalët: "(në tekstin e mëtejshëm: materiali faror dhe për mbëltim të drithërave, të tagjisë, bimëve kopshtare, bimëve vajore, bimëve penjzore, panxharit, patateve, duhanit, bimëve për zbukurim, pemëve dhe hardhisë së verës) dhe miceliumit për kërpudha për ushqim;" zëvendësohen me fjalët: "të drithërave, të tagjisë, bimëve kopshtare, bimëve vajore, bimëve penjzore, panxharit, patateve, duhanit, bimëve për zbukurim, pemëve dhe hardhisë së verës (në tekstin e mëtejshëm: materiali faror dhe për mbëltim), kurse pas fjalës "ruajtje" shtohen fjalët: "dhe mirëmbajtje".

Neni 2

Neni 4 ndryshohet si vijon:

"Kuptimi i nocioneve

Nocionet e përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin si vijon:

1. **Material faror** është materiali faror për bimë drithërash, tagjie, kopshtare, vajore, penjzore, panxhari, patate, duhan, bimë zbukurimi, pemë dhe hardhinë e verës, që dedikohet për prodhimin përmes shumimit me gjenerim;

2. **Material për mbëltim** janë bimë të plota të fituara me shumëzim gjenerativ ose vegetativ, të dedikuara për prodhimtari të pemëve dhe rrushit, bimëve kopshtare dhe zbukuruese.

3. **Materiali për shumëzim** është farë, pjesë nga bimët ose bimë të plota duke i përfshirë edhe bazat mbjellëse, të dedikuara për shumëzim dhe prodhim të materialit faror nga bimë bujqësore.

4. **Parti** është numri dhe sasia e materialit faror dhe për mbëltim të bimëve bujqësore të llojit dhe kategorisë së njëjtë, e cila njihet për nga origjina, është me cilësi të njëjtë dhe është homogjene sipas përbërjes;

5. **Varietet** është grup i bimëve në kornizat e rëndësisë së klasifikimit më të ulët botanik, nëse është e mundur të:

- përcaktohet me karakteristika të shprehura që dalin nga gjenotipi i caktuar ose kombinimi i gjenotipeve,

- dallohet nga cilido grup tjetër i bimëve, së paku për një karakteristikë të shprehur dhe

- trajtohet si tërësi nëse ato karakteristika në shumim janë të përhershme.

6. **Varietete autoktone** janë varietete lokale, varietetet e vjetra vendore apo të familjarizuara, popullsitë ose klonet që tradicionalisht kultivohen në territorin e Republikës së Maqedonisë periudhë më të gjatë kohore;

7. **Seleksionues** është një apo më tepër persona i cili e krijon, e kultivon dhe e mirëmban varietetin.

8. **Mirëmbajtës** është person fizik ose juridik i autorizuar nga seleksionuesi, përkatësisht nga përfaqësuesi i tij i autorizuar i cili është përgjegjës për mirëmbajtjen e varietetit, në pajtim me karakteristikat që merren parasysh gjatë futjes së varietetit në listën nacionale të varieteteve.

9. **Lista nacionale e varieteteve** është listë e varieteteve të miratuara.

10. **Katalogu i përbashkët evropian i varieteteve të bimëve bujqësore** është katalog i përbashkët i varieteteve i cili përpilohet në bazë të katalogëve nacionalë të vendeve anëtare të BE-së.

11. **Kategoria e materialit faror dhe për mbëltim** është shkallë e caktuar e cilësisë së materialit faror dhe për mbëltim nga bimët bujqësore.

12. **Përzjerje e materialit faror** është material faror për bimë drithërash, tagjie ose bimë kopshtare në formë të përzjerjes nga llojet ose varietetet e ndryshme.

13. **Organizimi i modifikuar gjenetikisht** (në tekstin e mëtejshëm: OMGJ) është çdo organizëm duke përfshirë çdo mikroorganizëm, me përjashtim të qenieve njerëzore, në të cilin materiali gjenetik është ndryshuar në mënyrë që natyrshëm nuk ndodh me proceset e shumëzimit dhe/ose rikombinimit natyror. Si OMGJ-ja konsiderohet edhe kombinimi i OMGJ-së.

14. **Furnizues i materialit faror dhe për mbëltim për bimë bujqësore** është secili person vendor ose i huaj, juridik ose fizik, që kryen një ose më tepër nga veprimtaritë si vijojnë: prodhim, përpunim, paketim, etiketim, tregti dhe import apo eksport të materialit faror dhe për mbëltim të bimëve bujqësore.

15. **Vendi i prodhimit të bimëve bujqësore** është tërësi e rumbullakuar prodhuese, organizative dhe afariste (duke përfshirë truallin, objektet, makinat dhe pajisjen), ku kryhen aktivitetet e furnizuesit.

16. **Prodhimi i materialit faror dhe për mbëltim** është aktivitet për prodhimin e materialit faror dhe për mbëltim me shumim ose metoda të tjera që janë përgjithësisht të pranueshme për lloje të caktuara të bimëve bujqësore.

17. **Përgatitja për tregti** është përpunim i cili i përfshinë aktivitetet e përgatitjes për tregun e:

- materialit faror (tharja, pastrimi, sortimi, trajtimi me mjetet kimike, paketimi, etiketimi dhe ngjashëm) dhe

- materialit për mbëltim (klasifikimi, paketimi, etiketimi dhe ngjashëm).

18. **Tregtia** është oferta për shitjen apo shitjen dhe shpërndarjen e materialit faror dhe për mbëltim personit të tretë, përkatësisht secila shpërndarje e materialit faror dhe për mbëltim të dedikuar për tregti.

19. **Importi** është futja e materialit faror dhe për mbëltim për bimët bujqësore në Republikën e Maqedonisë.

20. **Eksporti** është nxjerrja e materialit faror dhe për mbëltim për bimët bujqësore nga Republika e Maqedonisë.

21. **Organ kompetent** është Drejtoria për Farë dhe për Material Mbëltues në përbërje të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

22. **Certifikim zyrtar i materialit faror dhe për mbëltim** është procedurë e kontrollit profesional të prodhimit të materialit faror dhe për mbëltim përmes skemave zyrtare organizative, dhe pranimi i të mbjellave me farë dhe mbëltimeve nga organi kompetent, me çka garantohet origjina, sasia dhe kualiteti i materialit të prodhuar faror dhe për mbëltim.

23. **Certifikimi dhe etiketimi zyrtar i materialit faror dhe për mbëltim** është lëshimi i certifikatës përfundimtare dhe etiketave zyrtare për paketime nga ana e Drejtorisë për Farë dhe për Material Mbëltues.

24. **Organi zyrtar për certifikim** është Laboratoria Fitosanitare Shtetërore dhe personi juridik të cilit i është dhënë autorizimi publik për kontrollin profesional në fushë dhe në laboratorin e materialit faror dhe për mbëltim.

25. **Certifikata** është dokument me të cilin vërtetohet certifikimi i kryer zyrtar i materialit faror dhe për mbëltim nga bimët bujqësore.

26. **Person juridik** është shoqëria tregtare apo personi tjetër juridik.

27. **Person fizik** është bujku individual apo individi tregtar i cili është i regjistruar në regjistrat që mbahen në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

28. **Banka e gjeneve** është institucioni i autorizuar në të cilin ruhet dhe mirëmbahet materiali faror dhe për mbëltim të popullsisë divergjente dhe llojeve autoktone, me qëllim të mbrohet biodiversiteti dhe ruajtja e ekzemplarëve referentë të materialit faror dhe për mbëltim nga bimët bujqësore.

29. **Certifikata fitosanitare** është dokument i cili e vërteton gjendjen shëndetësore të dërgesës të lëshuar nga organi kompetent në pajtim me Ligjin për shëndetin e bimëve.

30. **DUS testi** është procedurë për pranimin e varietetit të bazuar në argumentimin e dallueshmërisë, njëjtësisë dhe stabilitetit të varietetit, sipas Konventës së UPOV-it.

31. **Testi VCU** është procedura për analizën e vlerës së prodhuar dhe përdorues të varieteteve të reja të bimëve bujqësore.

32. **OECD** është Organizatë Ndërkombëtare për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik me seli në Paris, Francë.

33. **OECD certifikata** është dokument për pastërtinë e sojit të farës në qarkullimin ndërkombëtar, e cila merret pas kontrollit të kryer të të mbjellave me farë.

34. **ISTA** është Organizatë Ndërkombëtare për Kontrollin e Karakteristikave Cilësore të Farës, me seli në Cyrih, Zvicër.

35. **ISTA certifikata** është dokument për cilësinë e partisë së farës në qarkullimin ndërkombëtar.

36. **UPOV** është Organizatë Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Llojeve të Reja Bimore me seli në Gjenevë, Zvicër.

37. **IPPC** është Konventë ndërkombëtare për mbrojtjen e bimëve.

38. **CPVO** është zyra e Bashkësisë për Mbrojtjen e Llojeve të Reja Bimore me seli në Anzhe, Francë, dhe

39. **ECPGR** është Organizatë Evropiane për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Resurseve Gjenetike Bimore me seli në Romë, Itali."

Neni 3

Neni 5 ndryshohet si vijon:

"Regjistrimi i furnizuesve të materialit faror dhe për mbëltim

(1) Prodhimi, përgatitja për tregti, importi - eksporti dhe tregtia e materialit faror dhe për mbëltim prej bimëve bujqësore mund të kryejnë persona juridikë dhe fizikë të huaj - furnizues që janë regjistruar në regjistrin e furnizuesve të materialit faror dhe në regjistrin e furnizuesve të materialit për mbëltim. Furnizuesi i llojeve të bimëve bujqësore për të cilat nuk nevojitet certifikatë zyrtare regjistrohet në regjistrin me aktvendim të veçantë dhe është i detyruar që të vë etiketa në prodhimet që janë dedikuar për tregti.

(2) Personi juridik i huaj në territorin e Republikës së Maqedonisë vepimtarisë nga paragrafi (1) i këtij neni mund t'i kryejë përmes filialeve në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare.

(3) Regjistrimi në regjistrat nga paragrafi (1) i këtij neni bëhet me parashtrim të kërkesës dhe dokumentacionit për përmbushjen e kushteve nga paragrafët (5), (6), (7) dhe (8) të këtij neni deri në Drejtorinë për Farë dhe Material për Mbëltim (në tekstin e mëtutjeshëm: Drejtoria).

(4) Me kërkesën nga paragrafi (3) të këtij neni furnizuesit parashtrojnë:

- aktvendim dhe gjendje rrjedhëse të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë;

- aktzotërim për hapësirë afariste dhe/ose hapësirë të magazinës të lëshuar nga Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë ose

- marrëveshje për qira të hapësirës afariste dhe/ose hapësirës së magazinës nëse e njëjta nuk është në pronësi të subjekteve nga paragrafi (1) i këtij neni;

- aktzotërim për tokë bujqësore të lëshuar nga Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë ose

- marrëveshje për qira nëse e njëjta nuk është në pronësi të subjekteve nga paragrafi (1) i këtij neni,

- diplomë/certifikatë për personin e punësuar për arsim të kryer të lartë nga shkencat bujqësore me drejtim adekuat;

- M1/M2 për person të punësuar të lëshuar nga Agjencia e Punësimit të Republikës së Maqedonisë ose vërtetim për personin e punësuar të lëshuar nga Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor;

- deklaratë se disponon me pajisje adekuate për prodhim dhe përgatitje për tregti dhe

- dëshmi për taksë të paguar administrative.

(5) Dëshmitë për përmbushjen e kushteve nga paragrafi (4) alinetë 1, 2, 4 dhe 6 e këtij neni i siguron personi i autorizuar zyrtar nga Drejtoria që e udhëheq procedurën për lëshimin e aktvendimit për regjistrim në regjistrin e furnizuesve të materialit faror dhe regjistrin e furnizuesve të materialit për mbëltim, që është e detyruar në afat prej ditësh nga pranimi i kërkesës t'i kërkojë dëshmitë nga organi publik kompetent.

(6) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga paragrafi (4) alinetë 1, 2, 4 dhe 6 të këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tre ditësh nga dita e pranimi të kërkesës.

(7) Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për lëshim të aktvendimit për regjistrim në

regjistrin e furnizuesve të materialit faror dhe në regjistrin e furnizuesve të materialit mbëltues miraton aktvendim, me të cilin vendos për kërkesën për lëshimin e aktvendimit për regjistrim në regjistrin e furnizuesve të materialit faror dhe në regjistrin e furnizuesve të materialit mbëltues.

(8) Furnizuesit do të regjistrohen në regjistrin e furnizuesve nëse kanë punësuar së paku një person me arsim të lartë nga shkencat bujqësore - drejtimi adekuat, tokë bujqësore, pajisje, hapësira afariste dhe hapësira adekuate të magazinës.

(9) Furnizuesi i cili kryen tregti me pakicë, tregti me pakicë, tregti me shumicë dhe import-eksport me material faror dhe për mbëltim do të regjistrohet në regjistrin e furnizuesve nëse ka së paku arsim të lartë - inxhinier i diplomuar bujqësor i prodhimeve bimore, me SETK 240 kredi, të posedojë hapësira afariste dhe hapësirë adekuate të magazinës.

(10) Furnizuesi i cili kryen prodhim të materialit faror dhe mbëltues do të regjistrohet në Regjistrin e furnizuesve nëse ka të punësuar së paku një person me arsim të lartë - inxhinier i diplomuar i bujqësisë i prodhimeve bimore - drejtimi adekuat, me SETK 240 kredi, pajisje adekuate, hapësira afariste dhe hapësirë të magazinës.

(11) Furnizuesi i cili kryen përgatitje për tregti do të regjistrohet në Regjistrin e furnizuesve nëse ka të punësuar së paku një person me arsim të lartë - inxhinier i diplomuar bujqësor i prodhimeve bimore - drejtimi adekuat, me SETK 240 kredi, pajisje adekuate, hapësira afariste dhe hapësirë të magazinës.

(12) Furnizuesit nga paragrafi (1) i këtij neni do të shlyhen nga regjistrat nëse ndërpresin t'i përmbushin kushtet nga paragrafi (4), (8), (9), (10) dhe (11) i këtij neni.

(13) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i përcakton kushtet që duhet t'i përmbushë çdo furnizues në lidhje me tokën bujqësore, pajisjen, hapësirat afariste dhe hapësirat e magazinës që të regjistrohet në regjistrin, përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes së regjistrit nga paragrafi (1) i këtij neni dhe përmbajtja e kërkesës nga paragrafi (3) i këtij neni.

(14) Nëse ndodhin ndryshime në përmbushjen e kushteve për regjistrim, furnizuesi është i detyruar që në afat prej 30 ditësh nga dita e ndodhjes së ndryshimeve ta njoftojë Drejtorinë."

Neni 4

Në nenin 5-a në paragrafin (1) fjalët: "që janë regjistruar në listën nacionale të varieteteve" shlyhen.

Neni 5

Në nenin 8 në paragrafët (10) dhe (11) fjala "ripaketimi" zëvendësohet me fjalën "rikontrollimi".

Neni 6

Në nenin 9 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Materiali faror dhe mbëltues i llojeve dhe varieteteve të bimëve bujqësore mund të vihen në tregti nëse varieteti është regjistruar në listën nacionale të varieteteve ose në Katalogun e përbashkët evropian të varieteteve nga llojet bimore bujqësore ose materiali faror nga vende tjera i cili në bazë të rregullave për ekuivalencë të Bashkimit Evropian është miratuar për import në vendet anëtare me përjashtim të materialit faror dhe mbëltues nga pemët, bimët dekoruese dhe farë bari që nuk janë dedikuar për përzierje farore."

Neni 7

Në nenin 10 në paragrafin (1) pas fjalës "patate" shtohet presje edhe fjala "duhan".

Neni 8

Neni 17 ndryshohet si vijon:

"Kontrolli profesional mbi prodhimin dhe kontrollimin e cilësisë së materialit faror

(1) Kontrolli profesional i të mbjellave farore përkatësisht plantacioneve, objekteve për prodhim të materialit faror dhe mbëltues nga bimët bujqësore dhe kontrollimi i cilësisë së materialit faror kryejnë personat e autorizuar juridikë nga nenet 59 dhe 60 të këtij ligji. Për kontrollin e kryer profesional dhe testimin e cilësisë së materialit faror furnizuesi i paguan kompensim personit të autorizuar juridik.

(2) Lartësia e kompensimit duhet të jetë në kuadër të shpenzimeve të bëra për përcaktimin e identitetit, pastërtinë e varietetit dhe zhvillimin vegetativ të të mbjellave dhe plantacioneve, cilësive cilësore të materialit faror etj. Listën e shpenzimeve e përcaktojnë personat e autorizuar juridike nga nenet 59 dhe 60 të këtij ligji pas pëlqimit paraprak të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(3) Personat e autorizuar juridikë nga nenet 59 dhe 60 të këtij ligji janë të detyruar që të dorëzojnë raport në Drejtorinë në afat prej 30 ditësh pas përfundimit kontrollit të fundit ose analizës së kryer. Gjatë kryerjes së kontrollit profesional mund të jetë prezent edhe përfaqësues nga Drejtoria.

(4) Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton mënyrën e veprimit gjatë kryerjes së kontrollit profesional dhe analizës së cilësisë së materialit faror."

Neni 9

Në nenin 18 në paragrafin (1) fjalët: "i paraqiti të mbjellat" zëvendësohen me fjalët: "të dorëzojë fletëparaqitje për të mbjellat dhe të mbëltuarat".

Në paragrafin (2) pas fjalëve: "paragrafi (1)" shtohen fjalët: "dhe neni 60-a paragrafi (1)".

Neni 10

Në nenin 24 pas fjalës "Drejtoria" shtohen fjalët: "edhe përsëri do t'u lëshohen etiketa zyrtare në pajtim me nenin 23 të këtij ligji".

Neni 11

Në nenin 25 në paragrafin (2) fjalët: "dy herë në vit" zëvendësohen me fjalët: "njëherë në vit, e më së voni deri më 31 dhjetor".

Neni 12

Në nenin 26 në paragrafin (1) fjalët: "import që është regjistruar në regjistër të importuesve" zëvendësohen me fjalët: "furnizues i cili është regjistruar në regjistrin".

Paragrafi (4) shlyhet.

Neni 13

Në nenin 27 paragrafët (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12) shlyhen.

Paragrafi (13) bëhet paragraf (3).

Neni 14

Në nenin 28 në paragrafin (6) pas fjalëve: "analiza në" shtohen fjalët: "Laboratori Fitosanitar Shtetëror ose".

Neni 15

Në nenin 30 në paragrafin (4) në alinenë 3 fjalët: "neni 8 paragrafi (12)" zëvendësohen me fjalët: "neni 10 paragrafi (4)".

Neni 16

Në nenin 32 në paragrafin (1) fjalët: "dy herë në vit" zëvendësohen me fjalët: "njëherë në vit, e më së voni deri më 31 dhjetor".

Neni 17

Në nenin 33 në paragrafin (1) shtohen dy fjali të reja si vijojnë "Për paskontrollin e kryer Drejtoria i paguan kompensim personit të autorizuar juridik nga neni 59 i këtij ligji. Lartësia e kompensimit duhet të jetë në kuadër të shpenzimeve të bëra për përcaktimin e identitetit dhe pastërtisë sipas llojit."

Në paragrafin (3) numri "(2)" zëvendësohet me numrin "(1)".

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon:

"(7) Kompensimi për paskontrollin nga paragrafi (1) i këtij neni është në barrë të Drejtorisë dhe i njëjti paguhet nga Programi nga neni 57 paragrafi (2) të këtij Ligji."

Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (8) pas fjalëve: "kryerje të paskontrollit" shtohet presje dhe shtohen fjalët: "lartësia e kompensimit për paskontroll".

Neni 18

Në nenin 34 në paragrafin (1) pas fjalës "tregtia" shtohen fjalët: "dhe prodhimi".

Neni 19

Në nenin 37 paragrafin (1) në alinenë 2 fjalët: "(ekotip) ose lloji është përgjithësisht i njohur" zëvendësohet me fjalët: "-lloji autokton".

Neni 20

Në nenin 39 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Nëse nuk ka varietet standard, përkatësisht varietete tjera të bimëve që tashmë janë regjistruar në listën nacionale të llojit, analiza do të bëhet pa krahasim të karakteristikave të llojit të paraqitur".

Neni 21

Në nenin 40 në paragrafin (1) pas fjalës "përdorim" shtohen fjalët: "- VCU test".

Në paragrafin (3) fjala "mund" zëvendësohet me fjalët: "është i detyruar".

Neni 22

Në nenin 43 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Pas rezultateve të marra nga analiza e llojit, Drejtoria ose personi juridik i cili është i autorizuar nga Drejtoria kryen përpunim statistikor dhe për këtë paguhet kompensim nga Programi nga neni 57 paragrafi (2) të këtij Ligji. Lartësia e kompensimit duhet të jetë në kuadër të shpenzimeve të bëra për krahasim të kryer të tipareve morfologjike dhe rendimentit ndërmjet llojit standard dhe të analizuar."

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:

"(6) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton lartësinë e kompensimit për përpunim statistikor të rezultateve nga analiza e llojit."

Neni 23

Në nenin 45 në paragrafin (1) pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "me përjashtim të llojit autokton nga neni 51 i këtij Ligji".

Në paragrafin (3) shtohet aline e re, si vijon:

"- lloji standard i cili do të shfrytëzohet për krahasim me karakteristikat e llojit të paraqitur;"

Neni 24

Në nenin 50 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Paraqitësi e dëshmon ruajtjen e llojit nëpërmjet dorëzimit të DUS-testit në Drejtori."

Neni 25

Neni 51 ndryshohet si vijon:

"Regjistrimi i llojit autokton në listën nacionale të llojit"

(1) Me përjashtim të nenit 37 paragrafit (1) të këtij Ligji, për shkak të ruajtjes dhe shfrytëzimit të resurseve gjenetike në bujqësi, lloji autokton i cili nuk i përmbush kushtet e nevojshme mund të regjistrohet në listën nacionale të llojit dhe shënohen si varietet autokton.

(2) Lloji nga paragrafi (1) i këtij neni regjistrohet në listën nacionale të llojit në bazë të të dhënave të marra gjatë prodhimit përkatësisht përdorimit të llojit.

(3) Fletëparaqitjen për regjistrim të llojit autokton në listën nacionale të llojit bashkë me rezultatet ose të dhënat nga paragrafi (2) i këtij neni i parashtrohet institucioni shkencor në Drejtori.

(4) Nëse Drejtoria dyshon në rezultatet ose të dhënat nga paragrafi (2) i këtij neni mund të kërkojë mendim profesional nga komisioni nga neni 55 i këtij Ligji.

(5) Nëse janë përmbushur kushtet nga paragrafi (2) i këtij neni, Drejtoria lëshon aktvendim për regjistrim të llojit autokton në listën e llojit nacional në kohë të pacaktuar.

(6) Nëse kushtet nga paragrafi (2) i këtij neni nuk janë përmbushur, Drejtoria me aktvendim e refuzon regjistrimin e llojit autokton në listën e llojit nacional.

(7) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton formën dhe përmbajtjen e paraqitjes nga paragrafi (3) i këtij neni."

Neni 26

Neni 51-a shlyhet.

Neni 27

Neni 54 ndryshohet si vijon:

"Ruajtja dhe mirëmbajtja e materialit faror dhe për mbëltime"

(1) Ekzemplari nga materiali faror dhe për mbëltime nga lloji autokton i regjistruar në listën e llojit nacional ruhet dhe mirëmbahet si ekzemplar referent në gjen bankë dhe është pronësi e Republikës së Maqedonisë.

(2) Për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e ekzemplarit referent nga paragrafi (1) i këtij neni laboratorëve të autorizuar nga neni 60 i këtij ligji Drejtoria u paguan kompensim. Shuma e kompensimit duhet të jetë në korniza të shpenzimeve të bëra për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e numrit të ekzemplarëve referentë për furnizimin dhe mbajtjen e vazhdueshme të pajisjes, shpenzimeve komunale dhe të tjera.

(3) Gjen banka obligohet që te Drejtoria një herë në vit, ndërsa më së voni deri më 31 dhjetor të dërgojë raport me të dhënat për numrin dhe llojin e ekzemplarëve referentë të cilat i ruan dhe mirëmban.

(4) Kompensimi për ruajtje dhe mirëmbajtje të ekzemplarit referent nga paragrafi (1) i këtij neni është në barë të Drejtorisë dhe i ai paguhet nga Programi nga neni 57 paragrafi (2) të këtij Ligji ose Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural.

(5) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i përcakton sasinë, mënyrën e ruajtjes dhe mirëmbajtjes së ekzemplarit referent, mënyrën e punës së gjen bankës dhe shumën e kompensimit sipas kushteve specifike të ruajtjes së ekzemplarit referent nga lloje të veçanta të bimëve bujqësore."

Neni 28

Në nenin 55 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Komisioni për hulumtimin e llojit dhe listës nacionale të llojeve të bimëve bujqësore përbëhet prej dhjetë anëtarëve, edhe atë nga Drejtoria pesë anëtarë dhe nga institucionet profesionale dhe shkencore katër anëtarë. Kryetari zgjidhet nga anëtarët e komisionit. Mandati i kryetarit dhe anëtarëve të komisionit është katër vjet."

Në paragrafin (3) pas pikës 1) shtohet pikë e re 2), si vijon:

"2) diskuton dhe përpilon mendim profesional për rezultate ose të dhëna për llojin autokton në pajtim me nenin 51 paragrafin (2) të këtij ligji;"

Pikat 2), 3) dhe 4) bëhen pika 3), 4) dhe 5).

Neni 29

Në nenin 58 paragrafin (1) në alinenë 4 pas fjalës "posaçërisht" shtohen fjalët: "UPOV, CPVO, ECPGR,".

Neni 30

Në nenin 59 titulli ndryshohet si vijon "Persona juridikë të autorizuar".

Paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për realizimin e punëve të caktuara në lidhje me kontrollin profesional të prodhimtarisë së të mbjellave farore dhe plantacionit të materialit të mbjellë, postkontrollit, hulumtimit të llojeve të bimëve bujqësore dhe përpunimit statistikor të të dhënave nga hulumtimi i llojit mund të autorizojë persona juridikë të cilët i plotësojnë kushtet në lidhje me kuadrin profesional, pajimit hapësinor dhe teknik, në bazë të konkursit publik."

Neni 31

Në nenin 60 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Kontroll të kualitetit të materialit faror dhe për mbëltrim bëjnë laboratorët të cilat janë akredituar, ndërsa ruajtje dhe mirëmbajtje të ekzemplarëve referentë bëjnë laboratorët e autorizuar të cilët duhet t'i plotësojnë kushtet në lidhje me mënyrën e punës, kuadrin, pajimin hapësinor dhe teknik në bazë të konkursit publik."

Në paragrafin (6) pas fjalës "Drejtoria" shtohen fjalët: "dhe Inspektorati Shtetëror për Bujqësi".

Pas paragrafit (8) shtohet paragrafi i ri (9), si vijon:

"(9) Laboratorët e autorizuar para skadimit të vlefshmërisë së certifikatës për akreditimin e metodave për hulumtimin e kualitetit të materialit faror në afat prej 30 ditësh duhet të dërgojnë në Drejtori certifikatën e re për akreditim. Nëse laboratorët e autorizuar nuk dërgojnë certifikatë, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e heq aktvendimin për autorizim të laboratorit."

Paragrafi (9) bëhet paragrafi (10).

Neni 32

Pas nenit 60 shtohet neni i ri 60-a, si vijon:

"Neni 60-a

Kompetenca e Laboratorit Fitosanitar Shtetëror

(1) Laboratori Fitosanitar Shtetëror (në tekstin e mëtejshëm: LFSH) në bazë të akreditimit të marrë bënë kontroll të kualitetit të materialit faror dhe për mbëltrim dhe lëshon "Certifikatë për kualitetin e farës së bimëve bujqësore".

(2) LFSH përpilon raport për punët e kryera të theksuara në paragrafin (1) të këtij neni dhe atë e dërgon në Drejtori një herë në vit, ndërsa më së voni deri më 31 dhjetor."

Neni 33

Pas nenit (64) paragrafit (1) pas pikës 5-a), shtohet pika e re 5-b), si vijon:

"5-b) të marrë mostër për postkontroll të farës bashkë me personin përgjegjës nga Drejtoria;"

Neni 34

Në nenin 65-a paragrafi 1 në pikën 1) pas numrit "8" shtohen fjalët: "paragrafi (9)".

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

"(3) Gjohë në shumë prej 3.000 deri 4.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit fizik për veprimet e paragrafit (1) pikës 1 të këtij neni.

(4) Personit fizik, përveç gjohës nga paragrafi (3) i këtij neni do t'i shqiptohet edhe masë e posaçme për kundërvajtje marrje e materialit faror dhe për mbëltrim."

Neni 35

Në nenin 66 paragrafin (1) pika 2) ndryshohet si vijon:

"lëshon në tregti material faror dhe për mbëltrim në kundërshtim me nenin 8 paragrafët (1) (2), (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8), nenet 9, 10, 11 dhe nenin 12 paragrafin (1) të këtij ligji."

Neni 36

Llojet të cilat janë regjistruar ose do të regjistrohen në listën nacionale të llojeve deri ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, ndërsa të cilat janë kontrolluar në lidhje me dallimet, homogjenizimin dhe stabilitetin – DUS test, te Drejtoria duhet të dërgojnë dëshmi për procedurën e filluar për kontroll në afat prej një viti, ndërsa rezultatet do t'i sigurojnë më së voni në afat prej tre viteve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

Neni 37

Pullat - etiketat kontrolluese të lëshuara për material faror dhe për mbëltrim të vëna në tregti deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vlejnë deri në skadimin e afatit të shënuar në paketim.

Neni 38

Autorizohet Komisioni Juridik-ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përpilojë tekst të spastruar të Ligjit për material faror dhe për mbëltrim për bimët bujqësore.

Neni 39

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1470.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за консолидација на земјоделско земјиште,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2979/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ**

Член 1

Во Законот за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 187/13 и 61/16), во членот 7 став (2) зборот „земјоделско“ се брише.

Во ставот (3) зборот „претставува“ се заменува со зборовите: „заедно со земјиштето под патната и каналската инфраструктура, како и природните неплодни земјишта во консолидационото подрачје претставуваат“.

Ставот (4) се брише.

Член 2

Во членот 8 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:

„- спроведување на постапка за консолидација со распределба на земјоделско земјиште внесено во консолидационата маса со промена на границите на катастарските парцели (во натамошниот текст: постапка за консолидација со распределба со промена на граници);“.

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- спроведување на постапка за консолидација со распределба на земјоделско земјиште внесено во консолидационата маса без промена на границите на катастарските парцели (во натамошниот текст: постапка за консолидација со распределба без промена на граници) и“.

Во ставот (4) зборовите: „алинеја 2“ се заменуваат со зборовите: „алинеи 2 и 3“.

Член 3

Во членот 9 став (2) се менува и гласи:

„За изработка на студија за оправданост на спроведување на постапка за консолидација како и за извршување на геодетски работи во функција на консолидацијата предвидени со овој закон кога постапката се спроведува по службена должност, Министерството ангажира трговец поединец - овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи кое е запишано во Регистарот на вршители на работи во функција на консолидација.“.

Член 4

По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:

„Член 9-а

Регистар на вршители на работи во функција на консолидација

(1) Трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи за да можат да вршат работи од членот 9 став (2) од овој закон треба да се запишани во Регистарот на вршители на работи во функција на консолидација кој се води во Министерството (во натамошниот текст: Регистарот).

(2) Во Регистарот од ставот (1) на овој член можат да се запишат трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи кои покрај условите утврдени во Законот за катастар на недвижности, треба да имаат ангажирано со договор на неопределено или определено време:

- едно лице дипломиран градежен инженер со работно искуство во структурата од најмалку три години,
- едно лице дипломиран агроном со работно искуство во структурата од најмалку три години и
- едно лице дипломиран правник со работно искуство во структурата од најмалку три години.

(3) Трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи за упис во Регистарот треба да достават барање до Министерството.

(4) Кон барањето од ставот (3) на овој член се доставува:

- доказ дека е регистриран во Централен регистар на Република Македонија,
- доказ дека е лиценциран за вршење на работи од областа на геодетски работи и
- доказ дека ги исполнуваат условите од став (2) на овој член.

(5) Службеното лице од Министерството кое ја води постапката по службена должност прибавува доказ дека подносителот на барањето е регистриран во Централен регистар на Република Македонија, во рок од три работни дена од денот на поднесувањето на барањето.

(6) Овластено службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараниот доказ од ставот (5) на овој член да го достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(7) Министерството донесува решение за одобрување на барањето, односно одбивање на барањето во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

(8) Трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи за секоја промена на податоците во однос на исполнување на условите од став (2) алинеи 1, 2 и 3 на овој член, се должни во рок од 15 дена од денот на промената да поднесат барање до Министерството за промена на податоците во Регистарот.

(9) Трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи кои ќе престанат да ги исполнуваат условите од ставот (2) на овој член, кои нема да поднесат барање за промена во рокот утврден во ставот (8) на овој член и кои ќе поднесат барање за бришење од Регистарот, се бришат од Регистарот со решение на Министерството.

(10) Против решението за одбивање на барањето за упис во Регистарот и против решението за бришење од Регистарот, подносителот на барањето има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен.

(11) Формата и содржината на барањата од ставовите (3), (8) и (9) на овој член, како и потребната документација и начинот на водење на Регистарот ги пропишува министерот.“.

Член 5

Во член 10 по ставот 1 се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:

„(2) Постапката за консолидација со распределба по службена должност или по барање се спроведува по претходно изготвена студија за оправданост на спроведување на постапка за консолидација во консолидационото подрачје.

(3) Студијата од ставот (2) на овој член особено содржи:

- генерален опис на консолидационо подрачје кој содржи социо - економски и демографски информации и географски карактеристики на консолидационото подрачје,
- податоци за правата на сопственост и другите стварни права во даденото консолидационо подрачје,
- структура на земјоделско производство,
- преглед на постојна инфраструктура со препораки за реорганизација или подобрување на инфраструктурата,

- идентификација на потребите и интересите на сопствениците на земјоделско земјиште во рамки на консолидационото подрачје.“

- проценети трошоци на проектот за консолидација и
- препорака за спроведување на соодветен вид на постапка за консолидација.

(4) Постапката за консолидација со распределба може да се спроведува со промена на границите на катастарските парцели во консолидационото подрачје и без промена на границите на катастарските парцели во консолидационото подрачје.“

Член 6

Во членот 11 став (1) по зборовите: „и кога“ се додаваат зборовите: „согласно студијата од членот 10 од овој Закон“.

Во ставот (2) по зборот „Министерството“ се додаваат зборовите: „врз основа на студијата од членот 10 од овој Закон“.

Во ставот (3) во точката 4) зборовите: „хидромелиоративни работи“ се заменуваат со зборовите: „инвестициски работи“.

Член 7

Во членот 12 став (1) по зборот „барањето“ се додаваат зборовите: „заедно со студијата од членот 10 од овој Закон“.

Член 8

Во членот 13 став (2) алинејата 4 се брише.

Член 9

Во член 14 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Одлуката од ставот (1) на овој член може да се изменува или дополнува во текот на постапката за консолидација, особено доколку настанат промени во Јавната книга на недвижности во однос на титуларот и катастарските податоци за земјиштето опфатено со одлуката.“

Член 10

Во членот 15 став (2) зборовите: „доставување на покана по пошта со препорачана пратка и со обезбедување на доказ дека поканата е уредно примена од најмалку 70% од сопствениците на земјоделското земјиште на подрачјето на кое се спроведува консолидацијата кои поседуваат во сопственост најмалку 50% од површината во консолидационото подрачје“ се заменуваат со зборовите: „јавна објава објавена согласно Законот за општата управна постапка“.

Во ставот (5) по точката се додава нова реченица која гласи: „Кога во консолидационото подрачје има земјиште во државна сопственост, претставникот на Министерството ја застапува Република Македонија во Собранието на учесници.“

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Претставникот од ставот (5) на овој член има должност да обезбеди распределба на државното земјоделско земјиште во рамките на консолидационото подрачје согласно вредноста на истото намалена за одбитоците за инвестициски работи.“

Ставовите (6), (7) и (8) стануваат ставови (7), (8) и (9).

Во ставот (9) кој станува став (10) по зборовите: „раководи со собранието“ се додаваат зборовите: „и истите се архивираат во архивата на Министерството“.

Во ставот (10) кој станува став (11) зборовите: „Министерството со учесниците во консолидацијата и Комисијата за процена на вредноста на земјиштето во консолидационото подрачје“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за спроведување на постапка за консолидација“.

Член 11

Во членот 16 став 1 алинејата 2 се брише.

По ставот 1 се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Собранието на учесници освен надлежностите од став (1) на овој член, има надлежност да донесува и одлуки за:

- формирање на одбор на учесници во консолидацијата;

- избор на овластен проценител и на трговец поединец и трговско друштво за геодетски работи кога постапката за консолидација е започната по барање и

- усвојување на предлогот за распределба на земјиштето.“

Член 12

Членот 17 се менува и гласи:

„(1) По формирањето на телото од членот 15 став (11) од овој Закон, Министерството формира Комисија за спроведување на постапка за консолидација (во понатамошниот текст: Комисијата).

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од претседател и два члена. Претседателот и членовите се административни службеници вработени во Министерството со работно искуство од најмалку три години во областа на управување со земјоделско земјиште.

(3) Комисијата од ставот (1) на овој член ги врши следниве работи:

- организира јавен увид кога тоа е предвидено со овој закон,

- разгледува забелешки од учесниците во консолидацијата,

- изготвува и доставува предлог за донесување на решение за распределба до Министерството и

- врши надзор врз спроведувањето на процесот на консолидација со распределба.

(4) Министерството како заинтересирана странка, по предлог на Комисијата, може да бара да се изврши премер на земјоделското земјиште во консолидационото подрачје кое е со незапишани права и да поднесе пријава за упис на незапишаните права врз основа на елаборат или друг правен основ, со цел запишување на правото на сопственост во катастарот на недвижностите.“

Член 13

Членот 18 се менува и гласи:

„(1) По формирање на Комисијата од членот 17 од овој Закон се пристапува кон процена на вредноста на земјишните парцели во консолидационата маса.

(2) Консолидационата маса е предмет на процена на вредноста на земјишните парцели по сопственик. Консолидационата маса во текот на постапката за консолидација со промена на границите се проценува два пати и тоа прв пат на постоечката состојба и втор пат во новата состојба прикажана во нацрт предлог планот за распределба.

(3) Процената на вредноста на земјиштето од консолидационото подрачје ја врши овластен проценител согласно Методологијата за процена на вредноста на средствата во земјоделството донесена согласно Законот за процена.

(4) Додадената вредност на земјиштето во консолидационото подрачје добиена со мерки за заштита, зголемување на плодноста, подобрување на квалитетот на земјоделското земјиште, уредување на земјоделското земјиште или инвестиции во основни средства, во повеќегодишни насади или друг тип на инвестиции ја утврдува овластен проценител согласно Методологијата од ставот (3) на овој член.

(5) При изработката на нацрт предлог планот за распределба проценетата вредност согласно ставот (3) на овој член без проценетата додадена вредност согласно ставот (4) на овој член, се смета за проценета вредност на поединечната катастарска парцела.

(6) Учесник во постапката за консолидација може да се стекне со сопственост на земјоделско земјиште со додадена вредност само со изречна негова согласност и согласност на учесникот во постапката кој е сопственик на земјиштето со додадена вредност дадени на нотар најдоцна до усвојување на планот за распределба.

(7) Учесникот во постапката за консолидација кој согласно решението за распределба се стекнал со сопственост на земјиште со додадена вредност, должен е на претходниот сопственик да му ја плати проценетата додадена вредност.

(8) Учесникот во постапката кој треба да ја плати проценета додадена вредност согласно ставот (7) на овој член, не може да се стекне со владение врз земјиштето пред плаќањето на целокупниот износ на проценетата додадена вредност.“

Член 14

Во членот 19 ставовите (1) и (2) се бришат.

Во ставот (3) кој станува став (1) по зборот „консолидација“ се додаваат зборовите: „со распределба со промена на границите“, а бројот „100“ се заменува со бројот „20“.

По ставот (4) кој станува став (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Доколку постојат повеќе сопственици кои ги исполнуваат условите од ставот (2) на овој член предност има најмладиот сопственик.“

Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „ставот (4)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1), (2) и (3)“.

По ставот (4) се додаваат пет нови става (5), (6), (7), (8) и (9) кои гласат:

„(5) Во постапката за консолидација со распределба без промена на границите, земјоделското земјиште во државна сопственост по завршување на постапката не треба да биде со помала вредност од вредноста на земјиштето внесено во консолидационата маса.

(6) Доколку во консолидационото подрачје постои земјоделско земјиште во државна сопственост издадено под закуп, на закупецот на земјоделското земјиште во државна сопственост кое е предмет на распределба му се доделува во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост во консолидационото подрачје со иста вредност или му се дава соодветен надомест на штета проценета од страна на овластен проценител доколку нема земјоделско земјиште во државна сопственост во консолидационото подрачје со иста вредност кое може да му се додели во закуп.

(7) Доколку закупецот при спроведување на договорот за закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост создал додадена вредност на земјиштето од ставот (6) на овој член, на закупецот му следува надомест на создадената додадена вредност.

(8) Надоместокот од став (7) на овој член должен е да го плати учесникот во постапката кој согласно решението за распределба се стекнал со сопственост на тоа земјиште во рок од пет дена од денот на уписот на правото на сопственост во јавната книга на недвижности.

(9) Учесникот во постапката кој треба да го плати надоместокот согласно ставот (8) од овој член, не може да се стекне со владение врз земјиштето пред плаќањето на целокупниот износ на надоместокот.“

Член 15

Членот 20 се менува и гласи:

„Член 20

Јавен увид

(1) По завршување на процената на вредноста на земјиштето од консолидационото подрачје Комисијата организира јавен увид на податоците од процената.

(2) За времето и местото на одржување на јавниот увид Комисијата ги известува учесниците во постапката со доставување на известување до секој учесник во постапката односно негов полномошник или повереник.

(3) Учесниците во консолидацијата за времетраењето на јавниот увид може да достават забелешки до Комисијата.

(4) Забелешките на учесниците во консолидацијата ги разгледува Комисијата.

(5) По барање на учесник во консолидацијата постапката за промена за поединечна земјишна парцела може да биде предмет на повторна промена во присуство на сопственикот, по што за измените се информираат засегнатите страни.“

Член 16

Членот 21 се менува и гласи:

„Именување на повереник во постапка на консолидација со распределба со промена на граници

(1) Министерството во постапка на консолидација со распределба со промена на граници по предлог на едно од лицата кој согласно Законот за наследување може да бидат наследници од прв наследен ред на имотот на починато лице на кое се води земјоделско земјиште во консолидационо подрачје (во натамошниот текст: овластени предлагачи), со решение именува повереник.

(2) За повереник согласно ставот (1) на овој член може да биде именуван кој било полнолетен наследник од прв наследен ред на имотот на починато лице на кое се води земјоделско земјиште во консолидационо подрачје и на кој не му е одземена или ограничена деловната способност.

(3) Доколку предлог за именување на повереник поднесат повеќе овластени лица, за различен повереник, Министерството го именува повереникот по доставување на спогодба за именување на повереник заверена на нотар постигната помеѓу лицата кои го доставиле предлогот.

(4) Министерството, со решение ќе го укине решението за именување на повереник доколку во текот на постапката некој од овластените предлагачи достави нов предлог за именување на повереник. Новиот повереник се именува во постапка согласно ставот (3) на овој член. Министерството, со решение ќе го укине решението за именување на повереник и кога во текот на постапката за консолидација со распределба во оставинската постапка ќе бидат прогласени наследниците на имотот на починатото лице.

(5) Предлогот од ставот (1) на овој член содржи лични податоци (име и презиме, адреса на живеење, број на лична карта и сродство со починатото лице) за предлагачот како и за лицето кое се предлага за повереник. Кон предлогот за именување на повереник, наследникот доставува смртовница или извод од матична книга на умрените за починатото лице во кој е содржан податок за сродството за предлагачот и за лицето кое се предлага за повереник.

(6) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога до почетокот на јавниот увид од членот 20 од овој Закон нема да биде доставен предлог за именување на повереник од овластен предлагач, како и кога не може да се утврди носителот на правото на сопственост, живеалиштето или престојувалиштето на носителот на правото на сопственост е непознато, носителот на правото на сопственост или неговиот законски застапник во Република Македонија се наоѓаат во странство, а истите немаат назначено полномошник, Министерството по службена должност со решение именува повереник.

(7) За повереник согласно ставот (6) на овој член може да биде именуван административен службеник вработен во Министерството со работно искуство од најмалку три години во областа на управување со земјоделско земјиште.

(8) Повереникот именуван согласно ставовите (1) и (6) на овој член е овластен да ги штити интересите на овластените предлагачи во постапката за консолидација до завршување на оставинската постапка и на носителите на правото на сопственост и во нивно име и за нивна сметка да ги презема сите правни дејствија согласно овој закон кој може да ги презема секој учесник во постапката.

(9) Министерството ќе го укине решението за именување на повереник доколку во текот на постапката престанат причините за негово именување од ставот (6) на овој член.“.

Член 17

Членот 23 се менува и гласи:

„Нацрт предлог план за распределба

(1) По завршување на јавниот увид од членот 20 од овој Закон, Комисијата во соработка со избраниот трговец поединец овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи согласно членот 9-а од овој Закон, подготвува нацрт предлог план за распределба на земјиштето на консолидационата маса.

(2) Нацрт предлог планот за распределба на земјиштето на консолидационата маса во постапка за распределба со промена на границите се подготвува во насока на нова состојба на земјишните парцели која во однос на земјиштето што е внесено во консолидационата маса треба да овозможи:

- поголемо групирање на фрагментирани земјишни парцели со поправилна форма,
- што поеднаква вкупна вредност на земјиштето во однос на вредноста на внесеното земјиште во консолидационата маса или зголемена вредност по учесник и
- приближно еднакви услови за пристап до инвестициските вложувања.

(3) Нацрт предлог планот за распределба од ставот (2) на овој член ја утврдува приближната форма и положба на новите парцели распределени по корисници, имајќи ги предвид целите на консолидацијата и предлозите на учесниците во консолидацијата.

(4) Нацрт предлог планот за распределба од ставот (2) на овој член особено содржи:

- граници на консолидационото подрачје на кој е прикажана постојната положба на патната и каналската мрежа за наводнување и одводнување, други инвестициски вложувања, долгогодишните насади и изградените објекти, како и катастарски план за положбата на катастарските парцели пред консолидацијата,

- лични податоци за учесникот, број на катастарските парцели пред и после завршување на постапката за консолидација, површина и вредност на секоја парцела пред и после завршување на постапката за консолидација и други податоци важни за консолидацијата на земјиштето (запишани други стварни права како хипотеки, реални товари, службености, како и запишани ограничувања и прилежувања на факти од влијание за катастарските парцели),

- граници на консолидационото подрачје на кој е прикажана положба на патната и каналската мрежа за наводнување и одводнување по завршување на постапката за консолидација, други инвестициски вложувања долгогодишните насади и изградените објекти, нова состојба на распоредените парцели после завршување на постапката за консолидација и

- финансиска пресметка за инвестициските вложувања.

(5) Нацрт предлог планот за распределба на земјиштето во консолидационата маса во постапка за распределба без промена на границите се подготвува во насока на постигнување на нова состојба на земјишните парцели која во однос на земјиштето што е внесено во консолидационата маса треба да овозможи поголемо групирање на фрагментирани земјишни парцели.

(6) Нацрт предлог планот за распределба од ставот (5) на овој член особено содржи:

- граници на консолидационото подрачје и катастарски план за положбата на катастарските парцели пред консолидацијата,

- граници на консолидационото подрачје на кој е прикажана постојната положба на патната и каналската мрежа за наводнување и одводнување, други инвестициски вложувања, долгогодишните насади и изградените објекти, како и катастарски план за положбата на катастарските парцели пред консолидацијата,

- лични податоци за учесникот, број на катастарските парцели пред и по завршување на постапката за консолидација, површина и вредност на секоја парцела пред и по завршување на постапката за консолидација и други податоци важни за консолидацијата на земјиштето (запишани други стварни права како хипотеки, реални товари, службености, како и запишани ограничувања и прилежувања на факти од влијание за катастарските парцели) и

- нова состојба на распоредените парцели после завршување на постапката за консолидација.

(7) При подготовката, нацрт предлог планот за распределба на земјиштето во консолидационата маса се усогласува со учесниците во консолидацијата преку непосредни консултации.“.

Член 18

Во членот 24 став (1) по зборовите: „од консолидационата маса“ се додаваат зборовите: „во постапка за консолидација со распределба со промена на границите“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Вкупната вредност на земјиштето кое го добива сопственик застапувано од повереник именуван согласно член 21 од овој закон и сопственик на земјиште врз кое има воспоставено хипотека, во постапка за консолидација со распределба изнесува 100% од вкупната вредност на земјиштето што го внел во консолидационата маса.“.

Во ставот (3) зборовите: „ставовите (1) и (2)“ се заменуваат со зборовите: „став (1)“.

Член 19

Членот 25 се брише.

Член 20

Членот 26 се менува и гласи:

„Усвојување на предлог план за распределба на земјиштето

(1) Нацрт предлог планот за распределба на земјиштето Комисијата го става на јавен увид во времетраење од 15 дена во катастарската општина каде што се врши консолидацијата.

(2) За времето и местото на одржувањето на јавниот увид Комисијата ги известува сите учесници во постапката со доставување на известување по пошта со препорачана пратка и со обезбедување на доказ дека поканата е уредно примена од секој учесник во постапката или од негов полномошник или повереник.

(3) Учесникот во консолидацијата може најдоцна до завршување на јавниот увид да стави забелешка до Комисијата. Комисијата по однос на забелешките се произнесува во предлогот за донесување на решение за распределба.

(4) По завршување на јавниот увид Комисијата и избраниот трговец поединец овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи согласно член 9-а од овој закон, подготвуваат предлог план за распределба на земјиштето на консолидационата маса и го доставуваат на разгледување и усвојување до собранието на учесници.

(5) Собранието на учесници во постапка за консолидација со распределба со промена на границите го усвојува предлог планот за распределба на земјиштето со мнозинство од најмалку 70% гласови од вкупниот број на членови на собранието кои поседуваат во сопственост најмалку 50% од површината во консолидационото подрачје.

(6) Собранието на учесници го усвојува предлог планот за распределба на земјиштето во постапка со распределба без промена на границите со согласност на сите учесници кај кои се предвидени промени во однос на сопственоста со предлог планот за распределба.

(7) По усвојувањето на предлог планот од ставовите (5) и (6) на овој член, Комисијата обезбедува изјави за согласност со планот за распределба од брачните другари на учесниците во постапката кои не се застапувани од повереник именуван согласно овој закон.

(8) По усвојување на предлог планот од ставот (5) на овој член се забранува располагање со недвижностите кои се предмет на постапката за консолидација во постапка со распределба со промена на границите од страна на сопствениците.

(9) По усвојување на предлог планот за распределба од ставот (5) на овој член, Министерството во рок од три дена по службена должност без надоместок до Агенцијата за катастар на недвижности ја доставува по електронски пат одлуката за започнување на постапката за консолидација, заради прибележување на забрана за располагање со недвижностите предмет на одлуката.“

Член 21

Членот 27 се менува и гласи:

„Решение за распределба на консолидационата маса во постапка за консолидација со промена на границите

(1) По усвојувањето на предлог планот за распределба на земјиштето од страна на собранието на учесници, трговецот поединец овластен геодет или тргов-

ското друштво за геодетски работи врз основа на податоците од предлог планот за распределба на земјиштето, најдоцна во рок од четири месеци изработува геодетски елаборат за посебни намени за консолидацијата, со сите потребни податоци за донесување на решение за распределба на земјиштето од консолидационата маса. Трговецот поединец овластен геодет или трговското друштво за геодетски работи при изготвување на геодетскиот елаборат е должен да ги користи податоците од катастарот на недвижности. Геодетскиот елаборат се доставува до Агенцијата за катастар на недвижности на заверка, одобрување и спроведување.

(2) Трговецот поединец овластен геодет или трговското друштво за геодетски работи во геодетскиот елаборат од ставот (1) на овој член земјиштето во консолидационата маса го евидентира под култура земјоделско земјиштето и земјиште под инфраструктура согласно податоците од планот за распределба на земјиштето.

(3) Врз основа на податоците од геодетскиот елаборат од ставот (1) на овој член Комисијата во рок од 30 дена до Министерството доставува предлог за донесување на решение за распределба на консолидационата маса.

(4) Министерството донесува решение за распределба на консолидационата маса најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на предлогот од ставот (3) на овој член.

(5) Решението од ставот (4) на овој член особено содржи:

- име, презиме, ЕМБГ и место на живеење, односно назив, ЕМБС и седиште на учесникот на консолидацијата,

- податоци за сите недвижности кои секој учесник ги внел во консолидационата маса и кои ги има на консолидационото подрачје (број на парцели, култура, класа, површина и друго) со податоци за утврдена вредност на земјиштето и објектите, како и податоците за запишаните прибележувања,

- податоци за престанување на правото на сопственост, односно правото на користење, управување или располагање на недвижности кои се внесени во консолидационата маса, како и правата и обврските кои остануваат или кои се бришат,

- податоци за бришење/возстановување на службености, товари и други ограничувања, како и податоци за пренесување на заложните права засновани на земјоделско земјиште при распределба на консолидационата маса,

- податоци за недвижностите кои се доделуваат и на кои учесникот во консолидацијата стекнува право на сопственост и податоци за заложни права кои се пренесуваат врз недвижноста и

- висината на надоместокот за разликата во вредноста на земјиштето внесено и добиено од консолидационата маса.

(6) Против решението за распределба на консолидационата маса секој учесник може да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(7) Формата и содржината на геодетскиот елаборат за консолидација од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот по претходно позитивно мислење на Агенцијата за катастар на недвижности.“

Член 22

По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:

„Член 27-а

Решение за распределба на консолидационата маса во постапка за консолидација без промена на границите

(1) Врз основа на податоците од усвоениот предлог план за распределба на земјиштето, Комисијата во рок од 30 дена до Министерството доставува предлог за донесување на решение за распределба на консолидационата маса.

(2) Министерството донесува решение за распределба на консолидационата маса најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на предлогот од ставот (1) на овој член.

(3) Решението од ставот (2) на овој член особено содржи:

- име, презиме, ЕМБГ и место на живеење, односно назив, ЕМБС и седиште на учесникот на консолидацијата кај кој има промени во сопственоста,

- податоци за сите недвижности кои секој учесник кај кој има промени во сопственоста ги внел во консолидационата маса (број на парцели, култура, класа, површина и друго) со податоци за утврдена вредност на земјиштето и објектите, како и податоците за запишаните прибежувања,

- податоци за престанување на правото на сопственост, односно правото на користење, управување или располагање на недвижности кои се внесени во консолидационата маса кај учесникот кај кој има промени во сопственоста, како и правата и обврските кои остануваат или кои се бришат и

- податоци за бришење/востановување на службености, товари и други ограничувања, како и податоци за пренесување на заложните права засновани на земјоделско земјиште при распределба на консолидационата маса и податоци за недвижностите кои се доделуваат и на кои учесникот во консолидацијата стекнува право на сопствености податоци за заложни права кои се пренесуваат врз недвижноста.

(4) Против решението за распределба на консолидационата маса жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен може да изјави секој учесник кај кој има промени во сопственоста.“

Член 23

Членот 28 се менува и гласи:

„(1) По правосилноста на решението за распределба на консолидационата маса, а најдоцна во рок од шест месеци, секој учесник е должен да му го предаде владението на земјиштето кое го владеел до правосилноста на решението за распределба на консолидационата маса, на новиот сопственик. Доколку учесникот во консолидацијата не го предаде владението по истекот на рокот од шест месеци, должен е да му ја надомести целокупната штета (обична и испуштена корист) на новиот сопственик од моментот на истекоот на рокот за предавање во владение до предавањето во владението.

(2) Правосилното решение за распределба на консолидационата маса во постапка за консолидација со распределба со промена на граници заедно со геодетскиот елаборат за посебни намени за консолидацијата претставуваат основ за запишување на правото на сопственост во Јавната книга на недвижности што се води во Агенцијата за катастар на недвижности.

(3) Правосилното решение за распределба на консолидационата маса во постапка за консолидација со распределба без промена на граници претставува основ за запишување на правото на сопственост во Јавната книга на недвижности што се води во Агенцијата за катастар на недвижности.

(4) Решенијата од ставовите (2) и (3) на овој член, заедно со податоците за утврдена вредност на земјиштето и објектите, Министерството по службена должност без надоместок ги доставува до Агенцијата за катастар на недвижности по електронски пат заради запишување во катастарот на недвижности.

(5) Агенцијата за катастар на недвижности е должна на решенијата од ставовите (2) и (3) на овој член да ги спроведе најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на решенијата, а при спроведување на решенијата да ја избрише прибелешката од членот 26 став (9) од овој закон.

(6) По спроведувањето на решението согласно став (4) на овој член трговецот поединец овластен геодет односно трговското друштво за геодетски работи во рок од 30 дена врши обележување на катастарските парцели.“

Член 24

Во членот 30 став (1) зборот „консолидацијата“ се заменува со зборовите: „постапка за консолидација со распределба со промена на границите“.

Во ставот (2) зборовите: „или ако тоа го бара лицето во чија корист биле запишани“ се заменуваат со зборовите: „во постапка согласно законот со кој биле востановени.“

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Заложните права засновани врз земјоделското земјиште кое влегува во консолидационата маса, со решението за распределба на консолидационата маса се пренесуваат и остваруваат врз земјоделското земјиште кое заложникот должник како учесник во постапката за консолидација со распределба го добил во сопственост.

(4) Реализацијата на заложни права запишани согласно ставот (3) од овој Закон се врши врз основа на договор или друга извршна исправа со кој биле истите воспоставени врз земјоделското земјиште кое било предмет на распределба во постапката за консолидација.“

Член 25

Во член 34 во ставот (5) зборовите: „и геодетскиот елаборат врз основа на кој е изработен договорот“ се бришат.

Член 26

По членот 43 се додава нов член 43-а, кој гласи:

„Член 43-а

(1) Глоба во висина од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено службено лице од Министерството ако не ги побара доказите по службена должност во рокот утврден во членот 9-а став (5) од овој Закон.

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено службено лице од надлежниот јавен орган, ако не ги достави бараните докази во рокот утврден во членот 9-а став (6) од овој Закон.“

Член 27

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 28

Започнатите постапки за консолидација до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со овој закон.

Член 29

Членот 9-а од овој Закон ќе отпочне да се применува по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До отпочнувањето на примената на членот 9-а од овој Закон, изработка на студија за оправданост на спроведување на постапка за консолидација како и за извршување на геодетски работи во функција на консолидацијата можат да вршат трговците поединци-овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи кои ги исполнуваат условите за вршење на геодетски работи од Законот за катастар на недвижности.

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KONSOLIDIMIN E TOKËS BUJQËSORE**

Neni 1

Në Ligjin për konsolidimin e tokës bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 187/13 dhe 61/16), në nenin 7 paragrafi (2) fjala "bujqësore" shlyhet.

Në paragrafin (3) fjala "paraqet" zëvendësohet me fjalët: "së bashku me tokën nën infrastrukturë rrugore dhe të kanalizimit, si dhe tokat natyrore jopjellore në zonën e konsoliduar paraqesin".

Paragrafi (4) shlyhet.

Neni 2

Në nenin 8 paragrafi (1) alineja 1 ndryshohet si vijon:

" - zbatimi i procedurës për konsolidim me shpërndarjen e tokës bujqësore të vendosur në masën e konsolidimit me ndryshimin e kufijve të parcelave kadastrale (në tekstin në vijim: procedura për konsolidim me shpërndarje me ndryshimin e kufijve);".

Pas alinesë 1 shtohet aline e re 2 si vijon:

"- zbatimi i procedurës për konsolidim me shpërndarjen e tokës bujqësore të vendosur në masën për konsolidim pa ndryshimin e kufijve të parcelave kadastrale (në tekstin në vijim: procedura për konsolidim me shpërndarje pa ndryshimin e kufijve) dhe"

Në paragrafin (4) fjalët: "alineja 2" zëvendësohen me fjalët: "alinete 2 dhe 3".

Neni 3

Në nenin 9 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Për përpilimin e studimit për arsyeshmërinë e zbatimit të procedurës për konsolidim si dhe për kryerjen e punëve gjeodezike në funksion të konsolidimit të parashikuara me këtë ligj kur procedura zbatohet me detyrë zyrtare, Ministria angazhon tregtar individ - gjeodet të autorizuar ose shoqëri tregtare për punë gjeodezike e cila është e regjistruar në Regjistrin e kryerësve të punëve në funksion të konsolidimit.".

Neni 4

Pas neni 9 shtohet neni i ri 9-a, si vijon:

"Neni 9-a

Regjistri i kryerësve të punëve në funksion të konsolidimit

(1) Tregtarët individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike që të mund të kryejnë punë nga neni 9 paragrafi (2) të këtij ligji duhet të jenë të regjistruar në Regjistrin e kryerësve të punëve të funksion të konsolidimit që udhëhiqet në Ministri (në tekstin në vijim: Regjistri).

(2) Në Regjistrin nga paragrafi (1) i këtij neni mund të regjistrohen tregtarët individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike të cilët përpos kushteve të përcaktuara në Ligjin për kadastrë të patundshmërive, duhet të kenë angazhuar me marrëveshje për kohë të pa përcaktuar ose të caktuar:

- një person inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë me përvojë pune në profesion prej së paku tre vjet,
- një person agronom i diplomuar me përvojë pune në profesion prej së paku tre vjet dhe
- një person jurist i diplomuar me përvojë pune në profesion, prej së paku tre vjet.

(3) Tregtarët individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike për regjistrim në Regjister duhet të paraqesin kërkesë në Ministri.

(4) Me kërkesë nga paragrafi (3) të këtij neni parashtrohet:

- dëshmi se është i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë,
- dëshmi se është i licencuar për kryerjen e punëve nga fusha e punëve gjeodezike dhe
- dëshmi se i plotëson kushtet nga paragrafi (2) të këtij neni.

(5) Personi zyrtar i Ministrisë e cila e udhëheq procedurën me detyrë zyrtare siguron dëshmi se parashtruesi i kërkesës është i regjistruar në regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë, në afat prej tri ditësh pune nga dita e parashtrimit të kërkesës.

(6) Personi zyrtar i autorizuar nga organi publik kompetent është i obliguar që dëshminë e kërkuar nga paragrafi (5) të këtij neni ta paraqesë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(7) Ministria merr vendim për aprovimin e kërkesës, respektivisht refuzimin e kërkesës në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(8) Tregtarët individë gjeodetë dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike për çdo ndryshim të të dhënave në lidhje me plotësimin e kushteve nga paragrafi (2) alinete 1, 2 dhe 3 të këtij neni, janë të obliguar që në afat prej 15 ditësh nga dita e ndryshimit të paraqesin kërkesë në Ministri për ndryshimin e të dhënave në regjister.

(9) Tregtarët individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike të cilët e ndërprejnë plotësimin e kushteve nga paragrafi (2) të këtij neni, të cilët nuk do të parashtrajnë kërkesë për ndryshimin e afatit të përcaktuar në paragrafin (8) të këtij neni dhe të cilët do të paraqesin kërkesë për shlyerje nga Regjistri, shlyhen nga Regjistri me aktvendim të Ministrisë.

(10) Kundër aktvendimit për refuzimin e kërkesës për regjistrim në Regjister dhe kundër aktvendimit për shlyerje nga Regjistri, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë të paraqesë ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit të Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

(11) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafët (3), (8) dhe (9) të këtij neni, si dhe dokumentacionin e nevojshëm dhe mënyrën e mbajtjes së Regjistrit i përcakton ministri."

Neni 5

Në nenin 10 pas paragrafit 1 shtohen tre paragraf të rinj (2), (3) dhe (4), si vijojnë:

"(2) Procedura për konsolidim me shpërndarje me detyrë zyrtare ose me kërkesë realizohet pas studimit paraprakisht të përpiluar për arsyeshmërinë e zbatimit të procedurës për konsolidim në zonën e konsoliduar.

(3) Studimi nga paragrafi (2) i këtij neni në veçanti përmban:

- përshkrim të përgjithshëm të zonës së konsoliduar i cili përmban informata socio - ekonomike dhe demografike dhe karakteristika gjeografike të zonës së konsoliduar,

- të dhëna për të drejtat e pronësisë dhe të drejtat tjera reale në rajonin e caktuar të konsoliduar,

- strukturën e prodhimit bujqësor,

- pasqyrën e infrastrukturës ekzistuese me rekomandime për riorganizimin ose përmirësimin e infrastrukturës,

- identifikimin e nevojave dhe interesave të pronarëve të tokës bujqësore në kuadër të zonës së konsoliduar,

- shpenzimet e vlerësuara të projektit për konsolidim dhe

- rekomandim për zbatimin e llojit përkatës të procedurës për konsolidim.

(4) Procedura për konsolidim me shpërndarje mund të zbatohet me ndryshimin e kufijve të parcelave të kadastrës në zonën e konsoliduar dhe pa ndryshimin e kufijve të parcelave të kadastrës në zonën e konsoliduar."

Neni 6

Në nenin 11 paragrafi (1) pas fjalëve: "dhe kur" shtohen fjalët: "në pajtim me studimin nga neni 10 të këtij Ligji."

Në paragrafin (2) pas fjalës "Ministria" shtohen fjalët: "në bazë të studimit nga neni 10 të këtij ligji".

Në paragrafin (3) në pikën 4 fjalët: "punë hidromeliorative" zëvendësohen me fjalët: "punë investuese".

Neni 7

Në nenin 12 paragrafi (1) pas fjalës "kërkesa" shtohen fjalët: "së bashku me studimin nga neni 10 të këtij Ligji".

Neni 8

Në nenin 13 paragrafi (2) alineja 4 shlyhet.

Neni 9

Në nenin 14 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Vendimi nga paragrafi (1) i këtij neni mund të ndryshohet ose plotësohet gjatë procedurës për konsolidim, në veçanti nëse shkaktohen ndryshime në Librin publik të patundshmërive në lidhje me titullarin dhe të dhënat e kadastrës për tokën e përfshirë me vendim."

Neni 10

Në neni 15 paragrafi (2) fjalët: "dorëzimi i ftesës me postë me dërgesë të rekomanduar dhe me sigurimin e provës se ftesa është pranuar në mënyrë të rregullt nga të paktën 70% e pronarëve të tokës bujqësore në zonën në të cilën realizohet konsolidimi, të cilët posedojnë në pronësi së paku 50% të sipërfaqes në zonën e konsoliduar" zëvendësohen me fjalët: "shpallje publike e publikuar në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative".

Në paragrafi (5) pas pikës shtohet fjali e re, si vijon: "Kur në zonën e konsoliduar ka tokë në pronësi shtetërore, përfaqësuesi i Ministrisë e përfaqëson Republikën e Maqedonisë në Kuvendin e pjesëmarrësve."

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:

"(6) Përfaqësuesi nga paragrafi (5) i këtij neni ka obligim të sigurojë shpërndarjen e tokës bujqësore shtetërore në kuadër të zonës së konsoliduar në pajtim me vlerën e së njëjtës të zvogëluar me zbritjet për punë investuese."

Paragrafët (6), (7) dhe (8) bëhen paragraf (7), (8) dhe (9).

Në paragrafin (9) i cili bëhet paragraf (10) pas fjalëve: "udhëheq me kuvendin" shtohen fjalët: "dhe të njëjtit arkivohen në arkivin e Ministrisë".

Në paragrafin (10) i cili bëhet paragraf (11) fjalët: "Ministria me pjesëmarrësit në konsolidim dhe Komisioni për Vlerësim të Vlerës së Tokës në Zonën e Konsoliduar" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni për Zbatimin e Procedurës për Konsolidim".

Neni 11

Në nenin 16 paragrafi 1 alineja 2 shlyhet.

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Kuvendi i pjesëmarrësve përveç kompetencave nga paragrafi (1) të këtij neni, ka kompetencë të miratojë edhe vendime për:

- formimin e këshillit të pjesëmarrësve në konsolidim, zgjedhjen e vlerësuesit të autorizuar dhe të tregtarit individ dhe shoqërisë tregtare për punë gjeodezike kur procedura për konsolidim ka filluar me kërkesë dhe miratimin e propozimit për shpërndarjen e tokës."

Neni 12

Neni 17 ndryshohet si vijon:

"(1) Pas formimit të trupit nga neni 15 paragrafi (11) të këtij Ligji, Ministria formon Komision për realizimin e procedurës për konsolidim (në tekstin e mëtutjeshëm: Komisioni).

(2) Komisioni nga paragrafi (1) të këtij neni, përbëhet nga kryetari dhe dy anëtarë. Kryetari dhe anëtarët janë nëpunës administrativë të punësuar në Ministri me përvojë pune prej së paku tre vjet në fushën e menaxhimit me tokën bujqësore.

(3) Komisioni nga paragrafi (1) të këtij neni i kryen punët si vijojnë:

- organizon inspektim publik kur kjo parashihet me këtë ligj,

- i shqyrton vërejtjet e pjesëmarrësve në konsolidimin,

- përpilon dhe paraqet propozim për miratimin e aktvendimit për shpërndarje, në Ministri dhe

- kryen mbikëqyrje mbi realizimin e procesit të konsolidimit me shpërndarje.

(4) Ministria si palë e interesuar, me propozim të Komisionit, mund të kërkojë të kryhet matje e tokës bujqësore në zonën e konsoliduar e cila është me të drejta të paregjistruara dhe të paraqesë fletëparaqitje për regjistrim të të drejtave të paregjistruara në bazë të elaboratit ose bazë tjetër juridike, me qëllim regjistrimin e të drejtës së pronësisë në kadastrën e patundshmërive."

Neni 13

Neni 18 ndryshohet si vijon:

"(1) Pas formimit të Komisionit nga neni 17 të këtij Ligji fillohet vlerësimi i vlerës së parcelave tokësore në masën për konsolidim.

(2) Masa e konsoliduar është lëndë e vlerësimit të vlerës së parcelave tokësore për pronar. Masa konsoliduese gjatë procedurës për konsolidim me ndryshim të kufijve vlerësohet dy herë edhe atë herën e parë për gjendjen ekzistuese dhe herën e dytë në gjendjen e re të paraqitur në draft propozim planin për shpërndarje.

(3) Vlerësimin e vlerës së tokës nga zona e konsoliduar e kryen vlerësuesi i autorizuar në pajtim me Metodologjinë për vlerësimin e mjeteve në bujqësi të miratuar në pajtim me Ligjin për vlerësim.

(4) Vlerën e shtuar të tokës në zonën e konsoliduar e fituar me masën për mbrojtje, rritjen e pjellorisë, përmirësimin e cilësisë së tokës bujqësore, rregullimin e tokës bujqësore ose investimet me mjete themelore, në mbëltime shumëvjeçare ose llojit tjetër të investimeve i përcakton vlerësuesi i autorizuar në pajtim me Metodologjinë nga paragrafi (3) të këtij neni.

(5) Gjatë përpilimit të draft propozim planit për shpërndarje, vlera e përcaktuar në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni pa vlerën e shtuar të vlerësuar në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni, konsiderohet si vlerë e përcaktuar e parcelës kadastrale individuale.

(6) Pjesëmarrësi në procedurë për konsolidim mund të marrë pronësinë mbi tokën bujqësore me vlerë të shtuar vetëm me pëlqim të prerë të tij dhe pëlqimin e pjesëmarrësit në procedurë i cili është pronar i tokës me vlerë të shtuar të dhënë në noter më së voni deri në miratimin planit për shpërndarje.

(7) Pjesëmarrësi në procedurë për konsolidim i cili në pajtim me aktvendimin për shpërndarje ka fituar pronësi mbi tokën me vlerë të shtuar, është i obliguar që pronarit paraprak t'ia paguajë vlerën e shtuar të përcaktuar.

(8) Pjesëmarrësi në procedurë i cili duhet ta paguajë vlerën e shtuar të përcaktuar në pajtim me paragrafin (7) të këtij neni, nuk mund të fitojë zotërim mbi tokën para pagesës së gjithë shumës së vlerës së shtuar të përcaktuar."

Neni 14

Në nenin 19 paragrafët (1) dhe (2) shlyhen.

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (1) pas fjalës "konsolidim" shtohen fjalët: "me shpërndarje me ndryshimin e kufijve" ndërsa numri "100" zëvendësohet me numrin "20".

Pas paragrafit (4) i cili bëhet paragraf (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Nëse ekzistojnë më shumë pronarë të cilët i plotësojnë kushtet nga paragrafi (2) të këtij neni, përparësi ka pronari më i ri."

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: "paragrafi (4)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (1), (2) dhe (3)".

Pas paragrafit (4) shtohen pesë paragraf të rinj (5), (6), (7), (8) dhe (9), si vijojnë:

"(5) Në procedurë për konsolidim me shpërndarje pa ndryshimin e kufijve, toka bujqësore në pronësi shtetërore pas përfundimit të procedurës nuk duhet të jetë me vlerë më të vogël se vlera e tokës së vendosur me masën për konsolidim.

(6) Nëse në zonën e konsoliduar ekziston tokë bujqësore në pronësi shtetërore të dhënë me qira, qiramarrësit të tokës bujqësore në pronësi shtetërore e cila është lëndë e shpërndarjes i ndahet me qira tokë bujqësore në pronësi shtetërore në zonën e konsoliduar me vlerë të njëjtë ose i jepet kompensim përkatës të demit të vlerësuar nga vlerësuesi i autorizuar nëse nuk ka tokë bujqësore në pronësi shtetërore në zonën e konsoliduar me vlerë të njëjtë e cila mund të jepet me qira.

(7) Nëse qiramarrësi gjatë realizimit të marrëveshjes për qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore ka krijuar vlerë të shtuar të tokës nga paragrafi (6) të këtij neni, qiramarrësit i takon kompensim për vlerën e shtuar të krijuar.

(8) Kompensimin nga paragrafi (7) të këtij neni është i obliguar t'ia paguajë pjesëmarrësit në procedurë i cili në pajtime aktvendimin për shpërndarje e ka fituar pronësinë e asaj toke në afat prej pesë ditësh nga dita e regjistrimit të të drejtës për pronësi në librin publik të patundshmërive.

(9) Pjesëmarrësi në procedurë i cili duhet ta paguajë kompensimin në pajtim me paragrafin (8) të këtij neni, nuk mund të fitojë pronësi mbi tokën para pagesës së shumës së përgjithshme të kompensimit."

Neni 15

Neni 20 ndryshohet si vijon:

"Neni 20

Këqyrje publike

(1) Pas përfundimit të përcaktimit të vlerës së tokës nga zona e konsoliduar Komisioni organizon këqyrje publike të të dhënave nga vlerësimi.

(2) Për kohën dhe vendin e mbajtjes së këqyrjes publike Komisioni i njofton pjesëmarrësit e procedurës me dorëzimin e njoftimit të secili pjesëmarrës në procedurë respektivisht te i autorizuari ose i besuari i tij.

(3) Pjesëmarrësit në konsolidim në kohëzgjatjen e këqyrjes publike mund të paraqesin vërejtje te Komisioni.

(4) Vërejtjet e pjesëmarrësve në konsolidim i shqyrton Komisioni.

(5) Me kërkesë të pjesëmarrësit në procedurën e konsolidimit, procedura për vlerësim të parcelës tokësore individuale mund të jetë lëndë e vlerësimit të përsëritur në prezencë të pronarit, pas kësaj për ndryshimet informohen të gjitha palët e interesuara.

Neni 16

Neni 21 ndryshohet si vijon:

"Emërimi i të besuarit gjatë procedurës për konsolidim me shpërndarje me ndryshimin e kufijve

(1) Ministria gjatë procedurës së konsolidimit me shpërndarje me ndryshim të kufijve me propozim të një prej personave i cili në pajtim me Ligjin për trashëgimi mund të jenë trashëgimtarë të brezit të parë të pronës së personit të vdekur në emër të të cilit udhëhiqet prona në zonën e konsoliduar (në tekstin në vijim: propozues të autorizuar), me aktvendim emëron të besuar.

(2) I besuar në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni mund të emërohet cilido person i rritur trashëgues i brezit të parë i pronës së personit të vdekur në emër të të cilit udhëhiqet toka bujqësore në zonën e konsoliduar dhe të cilit nuk i është hequr ose kufizuar aftësia afariste.

(3) Nëse propozim për emërimin e të besuarit paraqesin më tepër persona të autorizuar, për të besuar të ndryshëm, Ministria e emëron të besuarin pas dorëzimit të marrëveshjes për emërimin e të besuarit të vërtetuar në noter të arritur ndërmjet personave të cilët e kanë paraqitur propozimin.

(4) Ministria, me aktvendim do të anulojë aktvendimin për emërimin e të besuarit nëse gjatë procedurës dikush nga propozuesit e autorizuar paraqesin propozim të ri për emërimin e të besuarit. I besuari i ri, emërohet gjatë procedurës në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni. Ministria, me aktvendim do të anulojë aktvendimin për emërimin e të besuarit dhe në rastin kur gjatë procedurës për konsolidim me shpërndarje në procedurë trashëgimore do të shpallen trashëgimtarë të pronës së personit të vdekur.

(5) Propozimi nga paragrafi (1) i këtij neni përmban të dhëna personale (emër dhe mbiemër, adresën e banimit, numrin e letërnjoftimit, lidhjen farefisnore me personin e vdekur) për propozuesin si dhe për personin i cili propozohet si i besuar. Me propozimin për emërimin e të besuarit, trashëgimtari e dorëzon edhe certifikatën e vdekjes ose ekstraktin nga libri i amzës i të vdekurve për personin e vdekur, i cili përmban të dhëna për lidhjen farefisnore për propozuesin dhe për personin i cili propozohet si i besuar.

(6) Me përjashtim nga paragrafi (1) të këtij neni, kur në fillim të këqyrjes publike nga neni 20 të këtij Ligji nuk do të paraqitet propozim për ndryshimin e të besuarit nga propozuesi i autorizuar, si dhe kur nuk mund të përcaktohet bartësi i të drejtës së pronës, vendbanimi ose vendqëndrimi i bartësit të të drejtës së pronës është i panjohur, bartësi i të drejtës së pronës ose përfaqësuesi i tij ligjor në Republikën e Maqedonisë gjenden në vend të huaj, ndërsa të njëjtit nuk kanë emëruar të autorizuar, Ministria me detyrë zyrtare me aktvendim emëron të besuar.

(7) I besuar në pajtim me paragrafin (6) të këtij neni mund të emërohet nëpunësi administrativ i punësuar në Ministrinë me përvojë pune prej së paku tre vjet në fushën e menaxhimit me tokën bujqësore.

(8) I besuari i emëruar në pajtim me paragrafët (1) dhe (6) të këtij neni është i autorizuar t'i mbrojë interesat e propozuesve të autorizuar gjatë procedurës për konsolidim deri në përfundim të procedurës trashëgimore dhe të bartësve të së drejtës së pronës dhe në emër të tyre dhe për llogari të tyre t'i ndërmarrë të gjitha veprimet juridike në pajtim me këtë ligj që mund t'i ndërmarrë secili pjesëmarrës në procedurë.

(9) Ministria do të anulojë aktvendimin për emërimin e të besuarit nëse gjatë procedurës pushojnë shkaqet për emërimin e tij nga paragrafi (6) të këtij neni."

Neni 17

Neni 23 ndryshon si vijon:

"Draft plani për shpërndarje

(1) Pas përfundimit të këqyrjes publike nga neni 20 i këtij Ligji, Komisioni në bashkëpunim me tregtarin individual të zgjedhur, gjeodetin e autorizuar ose shoqërinë tregtare për punë gjeodezike në pajtim me nenin 9-a të këtij Ligji, përpilon draft propozim-plan për shpërndarjen e tokës së masës së konsoliduar.

(2) Draft propozim-planin për shpërndarjen e tokës së masës së konsoliduar në procedurë për shpërndarje me ndryshimin e kufijve përpilohet në aspekt të gjendjes së re të parcelave të tokës e cila në raport me tokën që është futur në masën e konsolidimit duhet të mundësojë:

- grupim më të madh të parcelave tokësore të fragmentuara me formë më të rregullt,
- vlerë sa më të njëjtë të përgjithshme të tokës në raport me vlerën e tokës së barturës në masën konsoliduese ose vlerë të zmadhuar për pjesëmarrës dhe
- përafërsisht kushte të barabarta për qasje te depozitimet investuese.

(3) Draft propozim-planin për shpërndarje nga paragrafi (2) të këtij neni e përcakton formën dhe pozitën e përafërt të parcelave të reja të shpërndara për shfrytëzues, duke i pasur parasysh qëllimet e konsolidimit dhe propozimet e pjesëmarrësve në konsolidim.

(4) Draft propozim-planin për shpërndarje nga paragrafi (2) të këtij neni posaçërisht përmban:

- kufij të zonës së konsoliduar në të cilën është paraqitur pozita ekzistuese e rrjetit rrugor dhe të kanalizimit dhe për ujitje dhe kullim të ujërave, depozitime tjera investuese, të mbjellat shumëvjeçare dhe objektet e ndërtuara, si dhe plani i kadastrës për pozitën e parcelave kadastrale para konsolidimit,
- të dhëna personale për pjesëmarrësin, numri i parceave të kadastrës para dhe pas përfundimit të procedurës për konsolidim, sipërfaqen dhe vlerën e secilës parcelë dhe të dhëna tjera të rëndësishme për konsolidim të tokës (të drejta tjera sendore të regjistruara si hipoteka, ngarkesa reale, servitute, si dhe kufizime të regjistruara dhe shënime të fakteve me ndikim për parcelat kadastrale),

- kufij të hapësirës së konsoliduar në të cilën është paraqitur pozita e rrjetit rrugor dhe e kanalizimit për ujitje dhe kullim pas përfundimit të procedurës për konsolidim, depozitime tjera investuese, të mbjellat afatgjatë dhe objektet e ndërtuara, gjendjen e re të parcelave të shpërndara pas përfundimit të procedurës për konsolidim dhe

- përllogaritjen financiare për depozitime investuese.

(5) Draft-propozim plani për shpërndarjen e tokës në masën konsoliduese në procedurë për ndarje pa ndryshim të kufijve përgatitet në aspekt të arritjes së gjendjes së re të parcelave tokësore e cila në raport me tokën që është futur në masën e konsoliduar duhet të mundësojë grupim më të madh të parcelave të fragmentuara tokësore.

(6) Draft-propozim plani për ndarje nga paragrafi (5) i këtij neni përmban veçanërisht:

- kufij të zonës së konsoliduar dhe plan kadastral për pozitën e parcelave kadastrale para konsolidimit,
- kufij të zonës së konsoliduar në të cilin është paraqitur pozita ekzistuese e rrjetit rrugor dhe të kanalizimit për ujitje dhe kullim, depozitime investuese, mbjellje shumëvjeçare dhe objekte të ndërtuara, si dhe plan kadastral për pozitën e parcelave kadastrale para konsolidimit,
- të dhëna personale për pjesëmarrësin, numrin e parcelave kadastrale para dhe pas përfundimit të procedurës për konsolidim, sipërfaqen dhe vlerën e çdo parcele para dhe pas përfundimit të procedurës për konsolidim dhe të dhëna tjera të rëndësishme për konsolidim të tokës (të regjistruara të drejta tjera reale si hipoteka, ngarkesa reale, servitute, si dhe kufizimet e regjistruara dhe shënime të fakteve me ndikim për parcela kadastrale) dhe
- gjendjen e re të parcelave të ndara pas përfundimit të procedurave për konsolidim.

(7) Gjatë përgatitjes, draft-propozim plani për ndarje të tokës në masën e konsoliduar harmonizohet me pjesëmarrësit në konsolidim përmes konsultimeve të drejtpërdrejta."

Neni 18

Në nenin 24 paragrafi (1) pas fjalëve: "nga masa e konsolidimit" shtohen fjalët: "në procedurë për konsolidim me ndarje me ndryshim të kufijve".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Vlera e përgjithshme e tokës që e merr pronari i përfaqësuar nga i besuari i emëruar në pajtim me nenin 21 të këtij ligji dhe pronari i tokës mbi të cilën ka vendosur hipotekë, në procedurë për konsolidimin me ndarje është 100% nga vlera e përgjithshme e tokës që e ka bartur në masën konsoliduese."

Në paragrafin (3) fjalët: "paragrafët (1) dhe (2)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (1)".

Neni 19

Neni 25 shlyhet.

Neni 20

Neni 26 ndryshohet si vijon:

"Miratimi i propozim-ligjit për ndarje të tokës

(1) Draft propozim planin për ndarje të tokës Komisioni e vendos në këqyrje publike në kohëzgjatje prej 15 ditësh në komunën kadastrale ku kryhet konsolidimi.

(2) Gjatë kohës dhe në vendin e mbajtjes së këqyrjes publike Komisioni i njofton të gjithë pjesëmarrësit në procedurë me dorëzimin e njoftimit përmes postës me dërgesë të rekomanduar dhe me siguri të dëshmisë se ftesa është pranuar në mënyrë të rregullt nga çdo pjesëmarrës në procedurë ose nga i autorizuari ose i besuari i tij.

(3) Pjesëmarrësi në konsolidimin mundet më së voni deri në përfundimin e këqyrjes publike të vendosë vërejtje në Komision. Komisioni në lidhje me vërejtjet proncohet në propozimin për miratimin e aktvendimit për ndarje.

(4) Pas përfundimit të këqyrjes publike Komisioni dhe tregtari i zgjedhur individ gjeodeti i autorizuar ose shoqëri tregtare për punë gjeodezike në pajtim me nenin 9-a të këtij ligji, përgatisin propozim-plan për ndarje të tokës së masës së konsoliduar dhe e dorëzojnë në shqyrtim dhe miratim në kuvendin e pjesëmarrësve.

(5) Kuvendi i pjesëmarrësve në procedurë për konsolidim me ndarje me ndryshim të kufijve e miraton propozim-planin për ndarje të tokës me shumicë prej së paku 70% të votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të kuvendit që posedojnë në pronësi së paku 50% të sipërfaqes në zonën e konsoliduar.

(6) Kuvendi i pjesëmarrësve e miraton propozim-planin për ndarje të tokës në procedurë me ndarje pa ndryshim të kufijve me pëlqim të të gjithë pjesëmarrësve të cilët janë paraparë ndryshime në lidhje me pronësinë me propozim-planin për ndarje.

(7) Pas miratimit të propozim-planit nga paragrafi (5) dhe (6) të këtij neni, Komisioni siguron deklarata për pëlqim me planin për ndarje nga çiftet bashkëshortore të pjesëmarrësve në procedurën që nuk janë përfaqësuar nga i besuari i emëruar në pajtim me këtë ligj.

(8) Pas miratimit të propozim planit nga paragrafi (5) të këtij neni ndalohet disponimi me patundshmëri të cilat janë lëndë e procedurës për konsolidim në procedurë me shpërndarje me ndryshim të kufijve nga pronarët.

(9) Pas miratimit të propozim panit për shpërndarje nga paragrafi (5) të këtij neni, Ministria në afat prej tri ditësh me detyrë zyrtare pa kompensim te Agjencia për Kadastër të patundshmërive e paraqet në mënyrë elektronike vendimin për fillimin e procedurës për konsolidim, për shënimin e ndalimit për disponim me sendet e patundshme të vendimit."

Neni 21

Neni 27 ndryshon si vijon:

"Aktvendim për shpërndarje të masës së konsoliduar në procedurë për konsolidim me ndryshimin e kufijve"

(1) Pas miratimit të propozim planit për shpërndarjen e tokës nga kuvendi i pjesëmarrësve, tregtari individual gjeodeti i autorizuar ose shoqëria tregtare për punë gjeodezike në bazë të të dhënave nga propozim plani për shpërndarje të tokës, më së voni në afat prej katër muajsh përpilon elaborat gjeodezik për dedikime të veçanta për konsolidim, me të gjitha të dhënat e nevojshme për miratimin e aktvendimit për shpërndarjen e tokës nga masa e konsoliduar. Tregtari individual gjeodeti i autorizuar ose shoqëria tregtare për punë gjeodezike gjatë përpilimit të elaboratit gjeodezik është i obliguar t'i përdorë të dhënat nga kadastra e patundshmërive. Elaborati gjeodezik dorëzohet te Agjencia për Kadastër të Patundshmërive për vërtetim, miratim dhe zbatim.

(2) Tregtari individual gjeodeti i autorizuar ose shoqëria tregtare për punë gjeodezike në elaboratin gjeodezik nga paragrafi (1) të këtij neni, tokën në masën e konsoliduar e evidenton si kulturë tokë bujqësore dhe tokë me infrastrukturë në pajtim me të dhënat e planit për shpërndarjen e tokës.

(3) Në bazë të të dhënave nga elaborate gjeodezik nga paragrafi (1) të këtij neni, Komisioni në afat prej 30 ditësh në Ministri paraqet propozim për miratimin e aktvendimit për shpërndarje të masës së konsoliduar.

(4) Ministria miraton aktvendim për shpërndarjen e masës së konsoliduar më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të propozimit nga paragrafi (3) të këtij neni.

(5) Aktvendimi nga paragrafi (4) të këtij neni në veçanti përmban:

- emrin, mbiemrin, NUAQ dhe vendbanimin, respektivisht emrin, NUAS dhe selinë e pjesëmarrësit në konsolidim,

- të dhëna për të gjitha patundshmëritë të cilat i ka regjistruar secili pjesëmarrës në masën e konsolidimit dhe të cilat janë në zonën e konsoliduar (numri i parcelës, kultura, klasa, sipërfaqja dhe të tjera) me të dhëna për vlerën e përcaktuar të tokës dhe objekteve, si dhe të dhëna për shënimet e regjistruara,

- të dhëna për shuarjen e të drejtës së pronës, respektivisht të drejtës për shfrytëzim, disponim ose menaxhim me patundshmëri të cilat janë vendosur në masën e konsoliduar, si dhe të drejtat dhe obligimet të cilat ngelin ose shlyhen,

- të dhëna për shlyerjen/ themelimi i servitutit, ngarkesave dhe kufizime të tjera, si dhe të dhëna për bartjen e të drejtave të pengut të themeluara në tokën bujqësore gjatë shpërndarjes së masës së konsoliduar,

- të dhëna për patundshmëritë të cilat ndahen dhe në të cilat pjesëmarrësi në konsolidim e fiton të drejtën e pronës, të dhënat për të drejtat e pengut të cilat barten mbi patundshmërinë dhe

- lartësinë e kompensimit për dallimin në vlerën e tokës së përfshirë dhe të fituar nga masa e konsolidimit.

(6) Kundër aktvendimit për shpërndarje për masën e konsoliduar secili pjesëmarrës mund të parashtrijë ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarje në Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

(7) Formën dhe përmbajtjen e elaboratit gjeodezik për konsolidim nga paragrafi (1) të këtij neni i përcakton ministri me mendim pozitiv paraprakisht të siguruar nga Agjencia për Kadastër të Patundshmërive."

Neni 22

Pas nenit 27 shtohet nen i ri 27-a, si vijon:

"Neni 27-a

Aktvendim për shpërndarje të masës së konsoliduar në procedurën për konsolidim pa ndryshim të kufijve

(1) Në bazë të të dhënave nga propozim plani i miratuar për shpërndarje të tokës, Komisioni në afat prej 30 ditësh në Ministri parashtron propozim për miratimin e aktvendimit për shpërndarjen e masës së konsoliduar.

(2) Ministria merr vendim për shpërndarjen e masës së konsoliduar më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të propozimit nga paragrafi (1) të këtij neni.

(3) Aktvendimi nga paragrafi (2) të këtij neni në veçanti përmban:

- emrin, mbiemrin, NUAQ dhe vendbanimin, respektivisht emrin, NUAS dhe selinë e pjesëmarrësve në konsolidim tek i cili ka ndryshime ë pronësi,

- të dhëna për të gjitha patundshmëritë të cilat secili pjesëmarrës te i cili ka ndryshime në pronësi i ka bartur në masën e konsolidimit (numri i parcelës, kultura, klasa, sipërfaqja etj.) me të dhëna për vlerën përcaktuar të tokës dhe objekteve si dhe të dhëna për shënimet e regjistruara,

- të dhëna për pushimin e të drejtës së pronësisë, respektivisht të drejtës së shfrytëzimit, menaxhimit ose disponimit me patundshmëri të cilat janë regjistruar në masën e konsoliduar te pjesëmarrës i cili ka ndryshime në pronësi, si dhe të drejtat dhe obligimet të cilat ngelin ose të cilat shlyhen,

- të dhëna për shlyerjen/themelim të servituteve, ngarkesave dhe kufizime të tjera, si dhe të dhëna për bartjen e të drejtës së pengut të bazuara në tokën bujqësore gjatë shpërndarjes së masës së konsoliduar dhe të dhëna për patundshmëri të cilat ndahen dhe për të cilat pjesëmarrësi në konsolidim e fiton të drejtën e pronësisë,

- të dhëna për të drejtën e pengut të cilat barten mbi patundshmërinë.

(4) Kundër aktvendimit për shpërndarjen e masës së konsoliduar ankesë të Komisioni për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë mund të deklarojë secili pjesëmarrës te i cili ka ndryshime në pronësi."

Neni 23

Neni 28 ndryshohet si vijon:

"(1) Pas plotfuqishmërisë së aktvendimit për shpërndarje të masës së konsoliduar, e më së voni në afat prej gjashtë muajsh, secili pjesëmarrës është i obliguar t'ia dorëzojë zotërimin mbi tokën të cilën e ka zotëruar deri në plotfuqishmërinë e aktvendimit për shpërndarje të masës së konsoliduar, pronarit të ri. Nëse pjesëmarrësi në konsolidim nuk e jep në zotërim pas skadimit të afatit prej gjashtë muajsh, obligohet që t'ia kompensojë dëmin e plotë (të mirës e thjeshtë dhe të lëshuar) pronarit të ri nga momenti i skadimit të afatit për dorëzimin në zotërim deri në dorëzimin e zotërimin.

(2) Aktvendimi i plotfuqishëm për ndarjen e masës së konsoliduar në procedurën për konsolidim me ndarjen me ndryshim të kufijve bashkë me elaboratin gjeodezik për dedikime të posaçme për konsolidim paraqesin bazë për regjistrimin e të drejtës së pronësisë në Librin publik të patundshmërive që mbahet në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive.

(3) Aktvendimi i plotfuqishëm për ndarjen e masës së konsoliduar në procedurë për konsolidim me ndarje pa ndryshim të kufijve paraqet bazë për regjistrimin e pronësisë në Librin publik të patundshmërive që mbahet në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive.

(4) Aktvendimet nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, bashkë me të dhënat për vlerën e përcaktuar të tokës dhe objekteve, Ministria me detyre zyrtare pa kompensim i dërgon në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive në formë elektronike për regjistrim në kadastrën e patundshmërive.

(5) Agjencia për Kadastër të Patundshmërive obligohet që aktvendimet nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni t'i zbatojë më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimeve, e gjatë zbatimit të aktvendimeve ta shlyejë shënimin nga neni 26 paragrafi (9) të këtij ligji.

(6) Pas zbatimit të aktvendimit në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni tregtari individual, gjeodeti i autorizuar, përkatësisht shoqëria tregtare për punë gjeodezike në afat prej 30 ditësh kryen shënimin e parcelave kadastrale."

Neni 24

Në nenin 30 paragrafi (1), fjala "konsolidim" zëvendësohet me fjalët: "procedura për konsolidim me shpërndarje me ndryshim të kufijve".

Në paragrafin (2) fjalët: "ose nëse atë e kërkon personi në dobi të të cilit janë regjistruar" zëvendësohen me fjalët: "në procedurë në pajtim me ligjin me të cilin janë themeluar."

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4): si vijojnë

"(3) Të drejtat e pengut të bazuara në tokën bujqësore që hyn në masën e konsolidimit, me vendimin për shpërndarjen e masës së konsolidimit barten dhe realizohen në tokën bujqësore që debitori i pengut si pjesëmarrës në procedurën për konsolidim me shpërndarje e ka marrë në pronësi.

(4) Realizimi i të drejtave të pengut të regjistruara në pajtim me paragrafin (3) të këtij Ligji kryhet në bazë të marrëveshjes ose dokumentit tjetër zbatues me të cilin janë vendosur të njëjtat në tokën bujqësore që ka qenë lëndë e shpërndarjes në procedurën e konsolidimit."

Neni 25

Në nenin 34 paragrafi (5) fjalët: "dhe elaborati gjeodezik në bazë të të cilit është hartuar marrëveshja" fshihen.

Neni 26

Pas nenit 43 shtohet nen i ri 43-a si vijon:

"43-a

(1) Gjoha në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga Ministria nëse nuk i kërkon dëshmitë me detyrë zyrtare në afatin e përcaktuar në nenin 9-a paragrafi (5) të këtij Ligji.

(2) Gjoha në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik, nëse nuk i dorëzon dëshmitë e kërkuara në afatin e përcaktuar në nenin 9-a paragrafi (6) të këtij Ligji."

Neni 27

Aktet nënligjore, të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 28

Procedurat e filluara të konsolidimit deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji do të përfundojnë në pajtim me këtë ligj.

Neni 29

Neni 9-a i këtij Ligji do të fillojë të zbatohet pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Deri në fillimin e zbatimit të nenit 9-a të këtij Ligji, përgatitje të studimit për arsyeshmërinë e kryerjes së procedurës për konsolidim si dhe për kryerjen e punëve gjeodezike në funksion të konsolidimit mund të kryejnë tregtarët individualë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike që i plotësojnë kushtet për kryerjen e punëve gjeodezike nga Ligji për kadastrën e patundshmërive.

Neni 30

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1471.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2980/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

Член 1

Во Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), во член 2 точката 56 се менува и гласи: „Рибочувар е лице вработено кај концесионер на рибите, заради вршење непосредна (физичка) заштита на рибите и еколошка заштита на риболовната вода.“

Член 2

Во членот 27 во алинејата 3 зборовите: „утврдена во риболовната основа од членот 16 на овој закон“ се бришат.

Член 3

Во членот 28-а став 1 по зборовите: „раскинување на договорот“ се додаваат зборовите: „во случаите предвидени во членот 47 став 2 од овој закон“.

Член 4

Во членот 36 став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „издадена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Ставот 2 се менува и гласи:

„Легитимацијата од ставот 1 на овој член се издава врз основа на претходно доставено барање од концесионерот на рибите за вработеното лице до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Концесионерот кон барањето доставува доказ дека лицето за кое се бара легитимацијата е вработено кај концесионерот на рибите со полно работно време и докажува дека има положено испит за стопански риболов.“

Ставот 6 се менува и гласи:

„Формата и содржината на образецот на барањето за издавање на легитимација за стопански риболов, формата и содржината на образецот на легитимацијата за стопански риболов и начинот на нејзиното издавање и враќање ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 5

Членот 36-а се менува и гласи:

„Испитот за стопански риболов се полага заради проверка на знаењето на кандидатите според програма за полагање на испит.

Испитот за стопански риболов се состои од два дела и тоа:

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите со одговарање на определен број на прашања со тест и

- втор дел (практичен дел) со кој се проверува способноста за препознавање на видовите риби, техниките на риболов и практичната примена на одредбите од законската регулатива и се одговара усно.

Испитот за стопански риболов се полага пред Комисијата за полагање на испити од областа на рибарството (во натамошниот текст: Комисијата).

Комисијата ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Комисијата е составена од пет члена, од кои три члена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, еден член од Државниот инспекторат за земјоделство и еден член од овластените установи од областа на рибарството.

Комисијата изработува база на прашања за полагање на испитот за стопански риболов кои се објавуваат на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

На членовите на Комисијата за секоја одржана испитна сесија им следува паричен надоместок во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение.

Испитот за стопански риболов се спроведува најмалку двапати годишно.

За спроведениот испит Комисијата води записник.

За положениот испит, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство издава Уверение за положен испит.

Начинот на спроведување на испитот, содржината на програмата за полагање на испитот, како и формата и содржината на уверението за положен испит ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 6

Членот 36-б се менува и гласи:

„Барањето за полагање на испитот од членот 36-а од овој закон, кандидатот го поднесува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Кон барањето за полагање на испитот од ставот 1 на овој член кандидатот приложува докази за исполнување на следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да е полнолетен и
- да има уплатени средства како надоместок за трошоци за полагање на испитот.

Комисијата утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот за стопански риболов.

Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот писмено се информираат за датумот и времето на полагање на испитот најмалку осум дена пред неговото одржување на адреса на живеење наведена на барањето за полагање на испитот од страна на кандидатот и преку веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Ако кандидатот после информирањето за датумот и времето на полагање на испитот заради оправдани причини не може да присуствува на денот на полагањето (болест, породилно отсуство, школување во странство и слично), а за тоа го извести Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најмалку три дена пред одржувањето на испитот, има право да полага во наредната испитна сесија, за што ќе важи претходно донесеното решение.

Надоместокот за трошоците за полагање на испитот ги сноси кандидатот, а средствата се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Висината на надоместокот од ставот 7 на овој член ја определува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на реално направените трошоци за полагање на испитот неопходни за спроведување на првиот и вториот дел на испитот, подготовката на базата на прашања, изготвување на материјали и уверенија за положен испит.

Член 7

Членовите 36-в, 36-г, 36-д, 36-ѓ, 36-е, 36-ж, 36-з, 36-с, 36-и, 36-ј, 36-к, 36-л, 36-љ, 36-м, 36-н, 36-њ, 36-о, 36-п и 36-р се бришат.

Член 8

Во членот 41 став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и риболовни здруженија.“.

Член 9

Во членот 43 во алинејата 2 зборовите: „или ангажиран“ се бришат.

Член 10

Во членот 86 став 3 се менува и гласи:

„Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку концесионерот на рибите издава легитимација за рибочувар по предходно доставено барање. Концесионерот кон барањето доставува доказ дека лицето за кое се бара легитимацијата е вработено со полно работно време и доказ дека има положено испит за рибочувар.“.

Ставот 4 се менува и гласи:

„Рибочуварите се должни легитимацијата за рибочувар да ја носат при вршење на контролите.“.

Во ставот 6 зборовите: „или ангажманот“ се бришат.

Во ставот 7 зборовите: „или ангажманот“ се бришат.

Ставот 9 се менува и гласи:

„За спроведување на испитот за рибочувар се применуваат одредбите од членовите 36-а и 36-б од овој закон.“.

Член 11

Членот 112-а се брише.

Член 12

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 13

Започнатите постапки за полагање на испитот за стопански риболов и испитот за рибочувар до денот на влегување во сила на овој закон ќе завршат согласно со одредбите од овој закон.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PESHKATARI DHE AKUAKULTURË

Neni 1

Në Ligjin për peshkatari dhe akuakulturë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 7/2008, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 dhe 39/16) në nenin 2 pika 56 ndryshohet si vijon:

"Rojtari i peshqve është personi i punësuar te koncesionari i peshqve për kryerje të mbrojtjes së drejtpërdrejtë (fizike) të peshqve dhe mbrojtjes ekologjike të ujit të peshkimit."

Neni 2

Në nenin 27 në alinenë 3 fjalët: "e përcaktuar në bazën e peshkimit nga neni 16 i këtij ligji" shlyhen.

Neni 3

Në nenin 28-a paragrafi 1 pas fjalëve: "prishje të marrëveshjes" shtohen fjalët: "në rastet e parapara në nenin 47 paragrafi 2 i këtij ligji".

Neni 4

Në nenin 26 në paragrafin 1 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "e lëshuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave".

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Legjitimacioni nga paragrafi 1 i këtij neni lëshohet në bazë të kërkesës së dorëzuar paraprake nga koncesionari i peshqve për personin e punësuar në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. Koncesionari me kërkesën dorëzon dëshmi se personi për të cilin kërkohet legjitimacion është i punësuar te koncesionari i peshqve me orar të plotë të punës dhe dëshmi se ka dhënë provim për peshkim ekonomik."

Neni 6 ndryshohet si vijon:

"Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për lëshimin e legjitimacionin për peshkim ekonomik, formën dhe përmbajtjen e formularit të legjitimacionin për peshkim ekonomik dhe mënyrën e lëshimit dhe kthimin e saj e përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 5

Neni 36-a ndryshohet si vijon:

"Provimi për peshkim ekonomik jepet për shkak të kontrollit të njohurisë së kandidatëve sipas programit për dhënie të provimit.

Provimi për peshkim ekonomik përbëhet prej dy pjesëve si vijon:

- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet njohuria teorike e kandidatëve me përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve me test dhe

- pjesa e dytë (pjesa praktike) me të cilin kontrollohet aftësia për njohje të llojeve të peshqve, teknikat e peshkimit dhe zbatimi praktik i dispozitave nga rregullativa ligjore dhe përgjigja bëhet me gojë.

Provimi për peshkim ekonomik jepet para Komisionit për dhënie të provimeve nga sfera e peshkatarisë (në tekstin e mëtuftjeshëm: Komisioni).

Komisionin e formon ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. Komisioni përbëhet prej pesë anëtarësh nga të cilat tre anëtarë nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, një anëtar nga Inspektorati shtetëror i bujqësisë dhe një anëtar nga institucionet e autorizuar nga sfera e peshkatarisë.

Komisioni përlon bazë të pyetjeve për dhënie të provimit për peshkim ekonomik që publikohen në ueb faqen e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Anëtarëve të Komisionit për çdo sesion të mbajtur të provimit u takon kompensim në para në shumë prej një të tretës së pagës mesatare neto në Republikën e Maqedonisë, për të cilin ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave miraton aktvendim.

Provimi për peshkim ekonomik realizohet së paku dy herë në vit.

Për provimin e realizuar Komisioni mban procesverbal.

Për provimin e dhënë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave lëshon Certifikatë për provim të dhënë.

Mënyrën e realizimit të provimit, përmbajtjen e programit për dhënie të provimit, si dhe formën dhe përmbajtjen e certifikatës për provim të dhënë i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 6

Neni 36-b ndryshohet si vijon:

"Kërkesën për dhënie të provimit nga neni 36-a i këtij ligji, kandidati e parashton në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Me kërkesën për dhënie të provimit nga paragrafi 1 i këtij neni kandidati paraqet dëshmi për përmbushjen e kushteve vijuese:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- të jetë i moshës madhore dhe
- të ketë mjete të paguara si kompensim për shpenzime për dhënie të provimit.

Komisioni konstaton nëse kandidati i përmbush kushtet për dhënie të provimit për peshkim ekonomik.

Kandidatët të cilëve u është aprovuar kërkesa për dhënie të provimit me shkrim informohen për datën dhe kohën e dhënies së provimit së paku tetë ditë para mbajtjes së tij në adresën e jetesës të cekur në kërkesën për dhënie të provimit nga ana e kandidatit dhe përmes ueb faqes së Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Nëse kandidati pas informimit për datën dhe kohën e dhënies së provimit për shkaqe të arsyeshme nuk mund të jetë i pranishëm në ditën e dhënies së provimit (sëmundje, pushim të lindjes, shkollim jashtë vendit dhe ngjashëm), e për atë e njofton Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave së paku tre ditë para mbajtjes së provimit, ka të drejtë të japë provim në sesionin e ardhshëm të provimit, për të cilin do të vlejë aktvendimi i miratuar paraprakisht.

Kompensimi për shpenzimet për dhënie të provimit është në barrë të kandidatit, e mjetet paguhen në llogari të të hyrave personale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Lartësinë e kompensimit nga paragrafi 7 i këtij neni e cakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në bazë të shpenzimeve të bëra reale për dhënie të provimit të nevojshme për realizimin e pjesës së parë dhe të dytë të provimit, përgatitjes së bazës së pyetjeve, përgatitjes së materialeve dhe certifikatave për provim të dhënë.

Neni 7

Nenet 36-v, 36-g, 36 -d, 36 – gj, 36-e, 36-zh, 36-z, 36 – x, 36 – dhe, 36 – j, 36 – k, 36 – ll, 36 – l, 36 – m, 36-n, 36 – nj, 36 – o, 36 – p dhe 36-r shlyhen.

Neni 8

Në nenin 41 paragrafi 1 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “edhe shoqatat e peshkimit.”.

Neni 9

Në nenin 43 në alinenë 2 fjalët: “ose i angazhuar” shlyhen.

Neni 10

Në nenin 86 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
"Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave përmes koncesionarit të peshqve lëshon legjitimacion për rojtar të peshqve pas kërkesës së dorëzuar. Koncesionari me kërkesën dorëzon dëshmi se personi për të cilin kërkohet legjitimacion është i punësuar te koncesionari i peshqve me orar të plotë të punës dhe dëshmi se ka dhënë provim për rojtar të peshqve.”.

Neni 4 ndryshohet si vijon:

"Rojtarët e peshqve janë të detyruar që legjitimacionin për rojtar të peshqve ta bartin gjatë kryerjes së kontrolleve".

Në paragrafin 6 fjalët: “ose angazhimi” shlyhen.

Në paragrafin 7 fjalët: “ose angazhimi” shlyhen.

Neni 9 ndryshohet si vijon:

"Për zbatimin e provimit për rojtar të peshqve zbatohen dispozitat nga nenet 36-a dhe 36-b të këtij ligji.”.

Neni 11

Neni 112-a shlyhet.

Neni 12

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 13

Procedurat e filluara për dhënie të provimit për peshkim ekonomik dhe provimit për rojtar të peshqve deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1472.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2983/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1

Во Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17) во член 14-а во ставот (2) алинејата 6 се брише.

Член 2

Во членот 36-а по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член како и потребната документација за исполнетост на условите од членот 36 став (2) од овој закон ги пропишува министерот.“

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3), (4), (5) и (6).

Во ставот (3) кој станува став (4), зборовите: „ставот (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (3)“.

Член 3

По членот 98-б се додава нов член 98-в и нов наслов, кои гласат:

„Член 98-в

Поддршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација

(1) Поддршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација е помош наменета за компензација на дел од трошоците на земјоделските стопанства за набавка на гориво за земјоделска механизација.

(2) Помошта од ставот (1) на овој член е во висина до 50% од трошоците на земјоделските стопанства за набавка на гориво за земјоделска механизација но не повеќе од 100.000 денари по земјоделско стопанство.

(3) Помошта од ставот (1) на овој член се доделува со давање на платежни картички за набавка на гориво во определен износ.

(4) Висината на помошта од ставот (2) на овој член се утврдува по земјоделски производи или групи на земјоделски производи врз основа на износот на трошоците за гориво кое е потребно за обработка на единица земјоделска површина во текот на една производна година.

(5) Процентот на помошта од ставот (2) на овој член се утврдува во програмата за финансиска поддршка во земјоделството.

(6) Износот на помошта од став (4) на овој член по единица земјоделска површина по земјоделски производ или групи на земјоделски производи ги пропишува Владата со прописот од членот 47 став (6) од овој закон.“

Член 4

Во Законот за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 74/17) во членот 1 став 1 по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година“, а по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2017 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година“.

Во ставот 2 по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година“, а по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2017 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година“.

Член 5

Започнатите постапки за финансиска поддршка до денот на влегување во сила на овој закон согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година, ќе завршат согласно овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL****Neni 1**

Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 dhe 74/17) në nenin 14-a paragrafi (2) alineja 6 shlyhet.

Neni 2

Në nenin 36-a pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni si dhe dokumentacionin e nevojshëm për përmbushjen e kushteve nga neni 36 paragrafi (2) i përcakton ministri."

Paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë: (3), (4), (5) dhe (6).

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4), fjalët: "paragrafi (2)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (3)".

Neni 3

Pas nenit 98-b shtohet nen i ri 98-v dhe titull i ri si vijojnë:

"Neni 98-v

Mbështetja e shpenzimeve për furnizim të karburantit për mekanizëm bujqësor

(1) Mbështetja e shpenzimeve për furnizim të karburantit për mekanizëm bujqësor është ndihmë dedikuar për kompensim të një pjese të shpenzimeve të ekonomive bujqësore për furnizim të karburantit për mekanizëm bujqësor.

(2) Ndhimja nga paragrafi (1) i këtij neni është në lartësi deri në 50% të shpenzimeve të ekonomive bujqësore për furnizim të karburantit për mekanizëm bujqësor por jo më shumë se 100.000 denarë për ekonomi bujqësore.

(3) Ndhimja nga paragrafi (1) i këtij neni ndahet me dhënie të kartelave pagesore për furnizim të karburantit në shumë të caktuar.

(4) Lartësia e ndihmës nga paragrafi (2) i këtij neni përcaktohet sipas prodhimeve bujqësore ose grupeve të prodhimeve bujqësore në bazë të shumës së shpenzimeve për karburant që është e nevojshme për përpunim të njësisë së sipërfaqes bujqësore gjatë një viti të prodhimit.

(5) Përqindja e ndihmës nga paragrafi (2) i këtij neni përcaktohet në programin për mbështetje financiare në bujqësinë.

(6) Shuma e ndihmës nga paragrafi (4) i këtij neni për njësi të sipërfaqes bujqësore për prodhim bujqësor ose grupe të prodhimeve bujqësore i përcakton Qeveria me rregullën nga neni 47 paragrafi (6) i këtij ligji.

Neni 4

Në Ligjin për plotësimin e Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 74/17) në nenin 1 paragrafi 1 pas fjalëve: "Programi për mbështetje financiare në bujqësinë për vitin 2017" shtohen fjalët: "dhe Programi për mbështetje financiare në bujqësinë për vitin 2018", ndërsa pas fjalëve: "Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2017" shtohen fjalët: "dhe Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2018".

Нë параграфин 2 пас фјалëве: "Programi пëр мбëштетје финансиаре нë бујќëсинë пëр витин 2018" сhtohen фјалët: "dhe Programi пëр мбëштетје финансиаре нë бујќëсинë пëр витин 2018", ндëрса пас фјалëве; "Programi пëр мбëштетје финансиаре тë зhвillimit rural пëр витин 2017" сhtohen фјалët: "dhe Programi пëр мбëштетје финансиаре тë зhвillimit rural пëр витин 2018".

Нени 5

Procedurat e filluara пëр мбëштетје финансиаре дери нë дитën e hyrjes нë фуќи тë кëtij ligji нë пajtim me Programin пëр мбëштетје финансиаре нë бујќëсинë пëр витин 2018 dhe Programin пëр мбëштетје финансиаре тë зhвillimit rural пëр витин 2018, do тë пëрфундојнë нë пajtim me кëtë ligj.

Нени 6

Ky ligj hyn нë фуќи нë дитën e tetë nga dita e botimit нë "Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë".

1473.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот ловството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2985/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО

Член 1

Во Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ број 26/2009, 82/2009, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 и 193/15), во членот 57 по ставот (5) се додава еден нов став (6), кој гласи:

„(6) Дозвола за ловење на дивеч во ловиштето може да се издаде само за оној дивеч за кој е установено ловиштето односно за кој се плаќа надомест за концесија, за дивечот без заштита и за дивечот од членот 12 став (1) алинеја 19 од овој Закон.“.

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).

Член 2

Членот 58 се менува и гласи:

„(1) Ловечкиот испит од членот 57 став (4) од овој закон се полага пред стручна комисија за полагање на ловечки испит која ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и истата е составена од четири члена од редот на вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со шумарска струка и положен испит по предметот ловство/ловно стопанство со најмалку пет години работно искуство во струката.

(2) Ловечкиот испит се полага усно со одговарање на определен број прашања според Програма за полагање на ловечкиот испит.

(3) Ловечкиот испит се состои од два дела и тоа:

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите со одговарање на определен број на прашања и се одговара усно и

- втор дел (практичен пример), со кој се проверува способноста за препознавање на видовите дивеч и практичната примена на одредбите од законската регулатива и се полага усно.

(4) Стручната комисија за полагање на ловечки испит секоја година подготвува база на прашања за полагање на ловечкиот испит изработени врз основа на програмата од ставот (2) на овој член и истите се објавуваат јавно преку веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(5) При подготовката на базата на прашања стручната комисија за полагање на ловечки испит особено ги има предвид промените на правните прописи на кои е засновано прашањето односно случајот, бројот на кандидати кои го одговарале, успешноста во одговарањето на истите како и други критериуми кои можат да влјаат на подобрувањето на квалитетот на ловечкиот испит.

(6) Трошоците за полагање на ловечкиот испит се на товар на кандидатот.

(7) Висината на трошоците од ставот (6) на овој член се определува врз основа на реално направените трошоци за полагање на испитот, неопходни за спроведување на испитот, подготовката на базите на прашања, изготвување на материјали и покани и изготвување на уверенија.

(8) Трошоците за полагање на испитот се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(9) Потврдата за уплатени средства за полагање на ловечкиот испит кандидатот ја доставува во прилог на барањето за полагање на ловечки испит.

(10) На членовите од стручната комисија од ставот (1) на овој член им следува паричен надоместок, за што министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение.

(11) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја пропишува содржината на Програмата за полагање на ловечкиот испит, висината на трошоците за полагање на ловечкиот испит како и висината на надоместокот на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит.“.

Член 3

Насловот пред членот 58-а се брише а членот 58-а се менува и гласи:

„(1) Право на полагање на ловечкиот испит имаат сите полнолетни државјани на Република Македонија кои имаат поднесено барање за полагање на ловечки испит и уплатиле средства за полагање на ловечкиот испит.

(2) Обврската за полагање на ловечки испит не се однесува на лица со висока или средна стручна подготовка од шумарска струка со положен испит по предметот ловство/ловно стопанство и на доктори по ветеринарна медицина со положен испит по предметот ловство/ловно стопанство.

(3) По доставеното барање за полагање на ловечки испит и уплатените средства за полагање на ловечкиот испит до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кандидатите кои го исполнуваат условот за полагање на ловечкиот испит писмено се информираат за датумот и времето на полагање на ловечкиот испит најмалку пет работни дена пред одржување на ловечкиот испит, на адреса на живеење наведена на

барањето за полагање на ловечкиот испит од страна на кандидатот, како и преку веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(4) Ако кандидатот по информирањето за датумот и времето на полагање на ловечкиот испит не присуствува на полагањето на испитот, се смета дека не го положил истиот.

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, ако кандидатот после информирањето за датумот и времето на полагање на ловечкиот испит поради оправдани причини не може да присуствува на денот на полагањето на испитот (болест, породилно отсуство, школување во странство и слично), а за тоа пред одржувањето на испитот го извести Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, има право да полага во наредната испитна сесија, врз основа на претходно доставеното барање за полагање на испитот.

(6) Пред почетокот на полагањето на ловечкиот испит, стручната комисија за полагање на ловечки испит го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта.

(7) На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, користење на текстови на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(8) Доколку кандидатот при полагањето на испитот постапува спротивно од ставот (7) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија и се смета дека кандидатот не го положил ловечкиот испит за што истото се констатира во записникот за полагање на ловечки испит.

(9) За спроведениот ловечки испит стручната комисија за полагање на ловечки испит води записник.

(10) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој точно одговорил на најмалку 51% од прашањата од првиот дел (теоретски дел) и најмалку 51% од вториот дел (практичен пример) од испитот.

(11) На кандидатите кои го положиле испитот, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство им издава уверение за положен ловечки испит.

(12) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува формата и содржината на барањето за полагање на ловечки испит, формата и содржината на уверението за положен ловечки испит како и формата и содржината на записникот за спроведениот ловечки испит.“

Член 4

Насловите пред членовите и членовите 58-в, 58-г, 58-д, 58-ѓ, 58-е, 58-ж, 58-з, 58-с, 58-и, 58-ј, 58-к, 58-л, 58-љ, 58-м, 58-н, 58-њ, 58-о, 58-п, 58-р, 58-с и 58-т се бришат.

Член 5

Во членот 75 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) За констатираните неправилности ловниот инспектор покренува прекршочна постапка.“

Член 6

Во член 77 во ставот (1) точката 6) се менува и гласи:

„правното лице не ги достави доказите и програмата (член 37 став (4));“.

Точките 7-а) и 7-б) се бришат.

Член 7

Во членот 78 став (1) во точката 16) зборовите: „ставови (2), (3), (4), (5) и (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставови (2), (3), (4), (5), (6) и (8)“.

По точката 19) се додава нова точка 20), која гласи: „20) не поседува потврда за потекло на дивечот и неговите делови (член 65)“.

Точките 20), 21), 22), 23) и 24) стануваат точки 21), 22), 23), 24) и 25).

Во ставот (3) бројот „21“ се заменува со бројот „22“.

Член 8

Во членот 79 став (1) во точката 18) во заградата по зборовите: „и (3)“ се додаваат зборовите: „и член 65“.

Член 9

Членот 80-а се брише.

Член 10

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Започнатите постапки за полагање на ловечки испит до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно одредбите од овој закон.

Член 12

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за ловството.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR GJUETI

Neni 1

Në Ligjin për gjueti („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 26/2009, 82/2009, 136/11, 1/12, 69/1-3, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 dhe 193/15), në nenin 57 pas paragrafit (5) shtohet një paragraf i ri (6) si vijon:

„(6) Leja për gjuajtjen e gjahut në vendin e gjuajtjes mund të lëshohet vetëm për atë gjah për të cilin është themeluar vendi i gjuajtjes përkatësisht për të cilin paguhet koncesioni për gjahun pa mbrojtje dhe për gjahun nga neni 12, paragrafi (1) alineja 19 të këtij Ligji.“

Paragrafët (6) dhe (7) bëhen paragrafë (7) dhe (8).

Neni 2

Neni 58 ndryshohet si vijon:

„(1) Provimi për gjuetar nga neni 57 paragrafi (4) të këtij ligji jepet para komisionit profesional për dhënien e provimit të gjuetarit të cilin e formon ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe ky përbëhet prej katër anëtarëve nga radhët e të punësuarve në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, me profesionin e pylltarisë dhe provimin e dhënë në lëndën gjueti/ekonomi e gjuetisë me së paku pesë vjet përvojë pune në profesion.“

(2) Provimi i gjuetarit jepet me gojë me përgjigje numrit të caktuar të pyetjeve sipas Programit për dhënien e provimit të gjuetarit.

(3) Provimi i gjuetarit përbëhet prej dy pjesëve:
- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet njohuria teorike e kandidatëve me përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve dhe përgjigjet me gojë dhe

- pjesa e dytë (shembulli praktik), me të cilën kontrollohet aftësia për njohjen e llojeve të gjahut dhe zbatimimi praktik i dispozitivave të rregullativës ligjore dhe jepet me gojë.

(4) Komisioni profesional për dhënien e provimit të gjuetarit çdo vit e përgatit dhe e verifikon bazën e pyetjeve për dhënien e provimit të gjuetarit të hartuara në bazë të programit nga paragrafi (2) të këtij neni dhe këto shpallen publikisht përmes faqes së internetit të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(5) Gjatë përgatitjes së bazës së pyetjeve komisioni profesional për dhënien e provimit të gjuetarit veçanërisht i ka parasysh ndryshimet e rregullave juridike në të cilat bazohet pyetja përkatësisht rasti, numrin e kandidatëve të cilët i janë përgjigjur, suksesin në përgjigjen e tyre si dhe kriteret tjera të cilat mund të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së provimit të gjuetarit.

(6) Shpenzimet për dhënien e provimit të gjuetarit janë në ngarkim të kandidatit.

(7) Lartësia e shpenzimeve nga paragrafi (6) i këtij neni caktohet në bazë të shpenzimeve të bëra reale për dhënien e provimit, të domosdoshme për zbatimin e provimit, përgatitjen e bazave të pyetjeve, hartimin e materialeve dhe ftesave dhe hartimin e certifikatave.

(8) Shpenzimet për dhënien e provimit paguhen në llogarinë e të ardhurave personale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(9) Vërtetimin për mjetet e paguara për dhënien e provimit të gjuetarit kandidati e dorëzon në shtojcë të kërkesës për dhënien e provimit të gjuetarit.

(10) Anëtarëve të komisionit profesional nga paragrafi (1) i këtij neni u takon kompensim në para, për çka ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dorëzon aktvendim.

(11) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton përmbajtjen e Programit për dhënien e provimit të gjuetarit, lartësinë e shpenzimeve për dhënien e provimit të gjuetarit si dhe lartësinë e kompensimit të komisionit profesional për dhënien e provimit të gjuetarit."

Neni 3

Titulli para nenit 58-a shlyhet dhe neni 58-a ndryshohet si vijon:

"(1) Të drejtë të dhënies së provimit të gjuetarit kanë të gjithë shtetasit e moshës madhore të Republikës së Maqedonisë të cilët kanë parashtruar kërkesë për dhënien e provimit të gjuetarit dhe kanë paguar mjete për dhënien e provimit të gjuetarit.

(2) Obligimi për dhënien e provimit të gjuetarit nuk ka të bëjë me personat me përgatitje të lartë apo përgatitje të mesme profesionale nga profesioni i pylltarisë me provimin e dhënë në lëndën e gjuetisë / ekonomisë së gjuetisë dhe të doktorëve të mjekësisë veterinarë me provimin e dhënë në lëndën e gjuetisë / ekonomisë së gjuetisë.

(3) Pas kërkesës së dorëzuar për dhënien e provimit të gjuetarit dhe mjeteve të paguara për dhënien e provimit të gjuetarit te Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, kandidatët të cilët e përmëshin kushtin për dhënien e provimit të gjuetarit me shkrim informohen për datën dhe kohën e dhënies së provimit të gjuetarit së paku pesë ditë pune para mbajtjes së provimit të gjuetarit, në adresën e jetesës të theksuar në kërkesën për dhënien e provimit të gjuetarit nga ana e kandidatit, si dhe përmes faqes së internetit të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(4) Nëse kandidati pas informimit për datën dhe kohën e dhënies së provimit të gjuetarit nuk merr pjesë në dhënien e provimit, konsiderohet se nuk e ka dhënë atë.

(5) Me përjashtim nga paragrafi (4) i këtij neni, nëse kandidati pas informimit për datën dhe kohën e dhënies së provimit të gjuetarit për shkaqe të arsyeshme nuk mund të marrë pjesë në ditën e dhënies së provimit (sëmundje, pushim i lindjes, shkollim jashtë vendit dhe ngjashëm), kurse për këtë para mbajtjes së provimit e njofton Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, ka të drejtë ta japë provimin në sesionin e ardhshëm të provimeve, në bazë të kërkesës së dorëzuar paraprakisht për dhënien e provimit.

(6) Para fillimit të dhënies së provimit të gjuetarit, komisioni profesional për dhënien e provimit të gjuetarit e vërteton identitetin e kandidatit me këqyrje të letërnjoftimit.

(7) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së provimit nuk i lejonet të kontaktojë me kandidatët apo personat tjerë, shfrytëzimi i teksteve të ligjeve, ligjeve me koment dhe sqarim, telefonit celular, pajisjeve portative kompjuterike dhe mjeteve tjera teknike dhe informatike, lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe ngjashëm.

(8) Nëse kandidati gjatë dhënies së provimit vepron në kundërshtim nga paragrafi (7) të këtij neni, nuk do t'i lejohet dhënia e mëtejshme e provimit në atë sesion të provimit dhe konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin e gjuetarit për çka kjo konstatohet në procesverbalin për dhënien e provimit të gjuetarit.

(9) Për provimin e zbatuar të gjuetisë komisioni profesional për dhënien e provimit të gjuetarit mban procesverbal.

(10) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili saktë është përgjigjur në së paku 51% të pyetjeve të pjesës së parë (pjesa teorike), dhe së paku 51% të pjesës së dytë (shembulli praktik) të provimit.

(11) Kandidatëve të cilët e kanë dhënë provimin, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave u lëshon certifikatë për provimin e dhënë të gjuetarit.

(12) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i përcakton formën dhe përmbajtjen e kërkesës për dhënien e provimit të gjuetarit, formën dhe përmbajtjen e certifikatës për provimin e dhënë të gjuetarit, si dhe formën dhe përmbajtjen e procesverbalit për provimin e zbatuar të gjuetarit."

Neni 4

Titujt para neneve dhe nenet 58-v, 58-g, 58-d, 58-gj, 58-e, 58-zh, 58-z, 58-x, 58-i, 58-j, 58-k, 58-ll, 58-l, 58-m, 58-n, 58-nj, 58-o, 58-p, 58-r, 58-s dhe 58-t shlyhen.

Neni 5

Në nenin 75 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Për parregullsitë e konstatuara inspektori i gjuetisë ngrit procedurë të kundërvajtjes."

Neni 6

Në nenin 77 në paragrafin (1) pika 6 ndryshohet si vijon:

"personi juridik nuk i dorëzon provat dhe programin (neni 37 paragrafi (4));".

Pikat 7-a) dhe 7-b) shlyhen.

Neni 7

Në nenin 78 paragrafi (1) në pikën 16 fjalët: "paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (6)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (2), (3), (4), (5), (6) dhe (8)".

Pas pikës 19 shtohet pikë e re 20), si vijon:

"20) nuk posedon vërtetim për origjinën e gjahut dhe pjesëve të tij (neni 65)".

Pikat 20), 21), 22), 23) dhe 24) bëhen pika 21), 22), 23), 24) dhe 25).

Në paragrafin (3) numri "21" zëvendësohet me numrin "22".

Neni 8

Në nenin 79 paragrafi (1) në pikën 18) në kllapa pas fjalëve: "dhe (3)" shtohen fjalët: "dhe neni 65".

Neni 9

Neni 80-a shlyhet.

Neni 10

Aktet nënljigjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Procedurat e filluara për dhënien e provimit të gjuetarit deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 12

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për gjueti.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1474.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2986/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 1

Во Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15, 53/16 и 11/18) во членот 16 став (9), точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „со мандат од три години со право на уште еден повторен избор.“.

Член 2

Во членот 19-с став (9) алинеја 1 по зборовите: „особено се истакнува“, се додаваат зборовите: „доколку во буџетот на институцијата се обезбедени средства за таа намена.“.

Во алинејата 2 по зборовите: „се истакнува“, се додаваат зборовите: „доколку во буџетот на институцијата се обезбедени средства за таа намена и“.

Алинејата 3 се брише.

Член 3

Во член 22-а ставот (2) се менува и гласи:

„Раководниот инспектор од категорија Б, треба да ги исполни следниве посебни услови за работното место:

а) стручни квалификации за сите нивоа - најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

б) работно искуство, и тоа за:

- нивото Б1 - најмалку десет години работно искуство во областа на надлежноста на инспекциската служба, од кои најмалку пет години на работното место од нивото В1,

- нивото Б2 - најмалку осум години работно искуство во областа на надлежноста на инспекциската служба, од кои најмалку три години на работното место од нивото В1,

- нивото Б3 - најмалку шест години работно искуство во областа на надлежноста на инспекциската служба, од кои најмалку две години на работното место од нивото В1 и

- нивото Б4 - најмалку четири години работно искуство во областа на надлежноста на инспекциската служба, од кои најмалку една година на работното место од нивото В1;

в) општи работни компетенции за сите нивоа, согласно со Рамката на општи работни компетенции;

г) посебни работни компетенции за сите нивоа, да поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и

д) за има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“.

Член 4

Насловот пред член 22-б и членот 22-б се менуваат и гласат:

„Нивоа на работни места на инспектори од категорија В - инспектори

Член 22-б

(1) Во рамките на категоријата В - инспектори се утврдуваат следниве нивоа на работни места на инспектори:

- В1 – инспектор од прво ниво,
- В2 – инспектор од второ ниво,
- В3 – инспектор од трето ниво и
- В4 – инспектор од четврто ниво.

(2) Инспектор од категоријата В треба да ги исполни следниве посебни услови за работното место:

а) стручни квалификации за сите нивоа - најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

б) работно искуство, и тоа за:

- нивото В1 - најмалку три години работно искуство во областа на надлежноста на инспекциската служба, од кои најмалку две години на работното место од нивото В2,

- нивото В2 - најмалку две години работно искуство во областа на надлежноста на инспекциската служба, од кои најмалку една година на работното место од нивото В3,

- нивото В3 - најмалку една година работно искуство во областа на надлежноста на инспекциската служба и

- нивото В4 - со или без работно искуство;

в) општи работни компетенции за сите нивоа, согласно со Рамката на општи работни компетенции;

г) посебни работни компетенции за сите нивоа, да поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и

д) за нивоата В1, В2 и В3 да има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“.

Член 5

Започнатите постапки за вработување и унапредување на инспекторите до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15, 53/16 и 11/18).

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBIKËQYRJE INSPEKTUESE

Neni 1

Në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15, 53/16 dhe 11/18) në nenin 16 paragrafi (9), pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "me mandat prej tre vitesh me të drejtë të edhe një zgjedhje të sërishme."

Neni 2

Në nenin 19-x paragrafi (9) alineja 1 pas fjalëve: "veçanërisht dallohet", " shtohen fjalët: "nëse në buxhetin e institucionit janë siguruar mjete për atë dedikim."

Në alinenë 2 pas fjalëve: "dallohet", " shtohen fjalët " nëse në buxhetin e institucionit janë siguruar mjete për atë dedikim dhe".

Alineja 3 shlyhet.

Neni 3

Në nenin 22-a paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Inspektori udhëheqës në kategorinë B, duhet t'i plotësojë këto kushte të veçanta për vendin e punës:

a) kualifikime profesionale për të gjitha nivelet - së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të përfunduar shkallën VII/1;

b) përvojë pune, edhe atë për:

- nivelin B1 - së paku dhjetë vjet përvojë pune në sferën e kompetencës së shërbimit inspektues, prej të cilave së paku pesë vjet në vend pune të nivelit B1,

- nivelin B2 - së paku tetë vjet përvojë pune në sferën e kompetencës së shërbimit inspektues, prej të cilave së paku tre vjet në vend pune të nivelit B1,

- nivelin B3 - së paku gjashtë vjet përvojë pune në sferën e kompetencës të shërbimit inspektues, prej të cilave së paku dy vjet në vend pune të nivelit B1, dhe

- nivelin B4 - së paku katër vjet përvojë pune në sferën e kompetencës së shërbimit inspektues, prej të cilave së paku një vit në vend pune të nivelin B1;

v) kompetenca të përgjithshme të punës për të gjitha nivelet, në pajtim me Kornizën e kompetencave të përgjithshme të punës;

g) kompetenca të veçanta të punës për të gjitha nivelet, të posedojë vërtetim për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë;

d) për të gjitha nivelet të kenë licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues."

Neni 4

Titulli para neni 22-b dhe neni 22-b ndryshohen si vijojnë:

"Nivelet e vendeve të punës të inspektorëve nga kategorija V - inspektorë

Neni 22-b

(1) Në suazat e kategorisë V – inspektorë përcaktohen këto nivele të vendeve të punës për inspektorë:

- V1 - inspektor i nivelit të parë,

- V2 - inspektor i nivelit të dytë,

- V3 - inspektor i nivelit të tretë dhe

- V4 - inspektor i nivelit të katërt.

(2) Inspektori nga kategorisë V duhet t'i plotësojë këto kushte të veçanta për vendin e punës:

a) kualifikime profesionale për të gjitha nivelet – së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallën VII/1 të mbaruar;

b) përvojë pune, dhe atë për:

- nivelin V1 – së paku tre vite përvojë pune në fushën e kompetencës në shërbimin e inspeksionit, prej të cilave së paku dy vite në pozitën nga niveli V2,

- nivelin V2 – së paku dy vite përvojë pune në fushën e kompetencës në shërbimin e inspeksionit, prej të cilave së paku një vit në pozitën nga niveli V3,

- nivelin V3 – së paku një vit përvojë punë në fushën e kompetencës në shërbimin e inspeksionit, dhe

- nivelin V4 – me ose pa përvojë pune;

v) kompetenca të përgjithshme të punës për të gjitha nivelet, në pajtim me Kornizën e kompetencave të përgjithshme të punës;

g) kompetenca të veçanta të punës për të gjitha nivelet, të posedojë vërtetim për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe

d) për nivelet V1, V2 dhe V3 të ketë licencë për inspektor nga fusha e kompetencës së shërbimit inspektues."

Neni 5

Procedurat e filluara për punësimin dhe avancimin e inspektorëve deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të mbarojnë sipas Ligjit për mbikëqyrje inspektuese („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15, 53/16 dhe 11/18).

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1475.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2987/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Член 1

Во Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ број 9/2004, 113/2007, 145/10, 80/12, 41/14 и 21/18), во членот 66 став 4 точка 5) во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

Во алинејата 6 сврзникот „и“ се заменува со точка. Точката б) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 66 став 4 точка 5) од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ број 9/2004, 113/2007, 145/10, 80/12, 41/14 и 21/18), нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е избран во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговиот избор.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INFORMATA TË KLASIFIKUARA

Нени 1

Нë Лигјин пëр информата тë класификуара („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 9/2004, 113/2007, 145/10, 80/12, 41/14 dhe 21/18), në nenin 66 paragrafi 4 pika 5) në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Në alinenë 6 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikë. Pika 6) shlyhet.

Нени 2

Dispozitat nga neni 66 paragrafi 4 pika 5) të Ligjit për informata të klasifikuara („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 9/2004, 113/2007, 145/10, 80/12, 41/14 dhe 21/18), nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Нени 3

Drejtori i cili zgjidhet në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018 obligohet ta përmbushë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e zgjedhjes së tij.

Drejtorit i cili nuk do ta përmbushë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Нени 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1476.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2988/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Член 1

Во Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16), во членот 26 став 4 точка 5) во алинејата 4 сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 по зборот „бода“ се додава сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи: „- АПТИС (ARTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.

Точката б) се брише.

Член 2

Одредбата од членот 26 став 4 точка 5) од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16) и одредбата од членот 1 од овој закон со кој членот 26 став 4 точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применува од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот и заменик директорот кои се избрани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивниот избор.

На директорот и заменик директорот кои нема да го исполнат условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MENAXHIM ME KRIZA

Neni 1

Në Ligjin për menaxhim me kriza ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15 dhe 39/16), në nenin 26 paragrafi 4 pika 5) në alinenë 4 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 pas fjalës "pikë" shtohet lidhëza "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:

"- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2)".

Pika 6) shlyhet.

Neni 2

Dispozita nga neni 26 paragrafi 4 pika 5) të Ligjit për menaxhim me kriza ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15 dhe 39/16) dhe dispozita nga neni 1 të këtij ligji me të cilin neni 26 paragrafi 4 pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Drejtori dhe zëvendësdrejtori të cilët zgjidhen në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, ka për detyrë ta përmbush kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e zgjedhjes së tyre.

Drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të cilët nuk do ta përmbushin kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1477.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2989/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), во членот 19 став 4 точка 5) во алинејата 4 сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 по зборот „бода“ се додава сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.

Точката 6) се брише.

Член 2

Одредбата од членот 19 став 4 точка 5) од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) и одредбата од членот 1 од овој закон со кој членот 19 став 4 точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применува од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот и заменик директорот кои се избрани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивниот избор.

На директорот и заменик директорот кои нема да го исполнат условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM

Нени 1

Нë Ligjin për mbrojtje dhe shpëtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 dhe 106/16), në nenin 19 paragrafi 4 pika 5) në alinenë 4 lidhësa "dhe" zëvendësohet me presje.

Нë alinenë 5 pas fjalës "pikë" shtohet lidhëza "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:

"- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2)".

Pika 6) shlyhet.

Нени 2

Dispozita nga neni 19 paragrafi 4 pika 5) të Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 dhe 106/16), dhe dispozita nga neni 1 i këtij ligji me të cilin neni 19 paragrafi 4 pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Нени 3

Drejtori dhe zëvendësdrejtori të cilët zgjidhen në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, e kanë për detyrë ta përmbushin kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e zgjedhjes së tij.

Drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të cilët nuk do ta përmbushin kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni u pushon mandati.

Нени 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1478.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2990/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА

Член 1

Во Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15 и 39/16), во член 78-б ставот 3 се менува и гласи:

„За директор на Државната фитосанитарна лабораторија може да биде именувано лице кое:

1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;

4) има минимум пет години работно искуство;

5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ (TOEFL) - најмалку 74 бода,

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.

Член 2

Одредбата од членот 1 од овој закон којашто се однесува на познавањето на англиски јазик, нема да се применува од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHËNDETIN E BIMËVE

Нени 1

Нë Ligjin për shëndetin e bimëve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/10, 17/11, 148/11, 69/2013, 43/14, 158/14, 149/15 dhe 39/16), në nenin 78-b paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Për drejtor të Laboratorit shtetëror fitosanitar mund të emërohet personi i cili:

1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;

2) në momentin e emërimit me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion i kundërvajtjes ndalim për ushtrim të profesioni, veprimtarisë ose detyrës;

3) të marrë së paku 240 kredi sipas EKTS ose ka përfunduar shkallë të arsimit VII/1;

4) ka së paku pesë vjet përvojë pune;

5) posedon një nga certifikatat e pranuara ndërkombëtarisht për njohje aktive të gjuhës angleze jo me të vjetër se pesë vjet:

- TOEFEL IBT së paku 74 pikë,
- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku niveli B2 (B2),
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - i dhënë,
- BULLATAS (BULATS) - së paku 60 pikë ose
- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2).“.

Neni 2

Dispozita nga neni 1 të këtij ligji që ka të bëjnë me njohjen e gjuhës angleze, nuk do të zbatohet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Drejtori i cili është i emëruar nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës angleze më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit që nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1479.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за земјоделство,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 maj 2018 година.

Бр. 08-2991/1
2 maj 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1

Во Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2009, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15, 39/16 и 172/16), во членот 9-а став 3, во точката 3) бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Во точката 5) алинеја 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.
Точката 6) се брише.

Член 2

Во членот 10 став 1, во алинејата 5 бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Алинејата 8 се менува и гласи:

„- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и“.

Алинејата 9 се брише.

Член 3

Одредбите од членот 9-а став 3 точка 5) од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2009, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15, 39/16 и 172/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 9-а став 3 точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 4

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INSPEKTORATIN SHTETËTOR PËR BUJQËSI

Neni 1

Në Ligjin për Inspektoratin shtetëror për bujqësi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/2009, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15, 39/16 dhe 172/16), në nenin 9-a paragrafi 3 pika 3) numri "300" zëvendësohet me numrin "240".

Në pikën 5) alineja 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:

„- APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2).“.

Pika 6) shlyhet.

Neni 2

Në nenin 10 paragrafi 1 alineja 5 numri "300" zëvendësohet me numrin "240".

Alineja 8 ndryshohet si vijon:

„- posedon vërtetim për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe“.

Alineja 9 shlyhet.

Neni 3

Dispozitat nga neni 9-a paragrafi 3 pika 5) të Ligjit për Inspektoratin shtetëror për bujqësi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/2009, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15, 39/16 dhe 172/16) edhe dispozitat nga neni 1 të këtij ligji me të cilin neni 9-a paragrafi 3 pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Нени 4

Drejtori i cili është i emëruar nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin të përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Нени 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1480.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2992/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за шумарска и ловна инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2008, 6/10, 36/11, 74/12, 164/13, 43/14, 33/15, 149/15 и 53/16), во членот 9 став (4) во точката 3) бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Во точката 5) алинеја 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“

Точката 6) се брише.

Член 2

Во членот 15 ставови (1) и (2) во алинеите 4 бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Во ставовите (1) и (2) алинејата 7 се менува и гласи:

„- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и“.

Во ставовите (1) и (2) алинејата 8 се брише.

Член 3

Одредбите од членот 9 став (4) точка 5) од Закон за шумарска и ловна инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2008, 6/10, 36/11, 74/12, 164/13, 43/14, 33/15, 149/15 и 53/16) и одредбите од

членот 1 од овој закон со кој членот 9 став (4) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 4

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INSPEKSION TË PYJEVE DHE GJUE TISË

Нени 1

Нë Ligjin për inspeksion të pyjeve dhe gjuetisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 88/2008, 6/10, 36/11, 74/12, 164/13, 43/14, 33/15, 149/15 dhe 53/1-6)), në nenin 9 paragrafi (4) pika 3) numri "300" zëvendësohet me numrin "240".

Në pikën 5) alineja 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:

„- APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2).“.

Pika 6) shlyhet.

Нени 2

Në nenin 15 paragrafët (1) dhe (2) në alinenë 4 numri "300" zëvendësohet me numrin "240".

Në paragrafët (1) dhe (2) alineja 7 ndryshohet si vijon:
"- posedon vërtetim për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe".

Në paragrafët (1) dhe (2) alineja 8 shlyhet.

Нени 3

Dispozitat nga neni 9 paragrafi (4) pika 5) të Ligjit për inspeksion të pyjeve dhe gjuetisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 88/2008, 6/10, 36/11, 74/12, 164/13, 43/14, 33/15, 149/15 dhe 53/16) dhe dispozitat e neni 1 të këtij ligji me të cilin neni 9 paragrafi (4) pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Нени 4

Drejtori i cili është i emëruar në periudhe nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Нени 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1481.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за стокковните резерви,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2993/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОКОВНИТЕ
РЕЗЕРВИ

Член 1

Во Законот за стокковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 77/2009, 24/11 и 43/14), во член 17 ставот (3) се менува и гласи:

„За директор и заменик - директор, може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) да е државјанин на Република Македонија;
- 2) со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) да има стекнати 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование, најмалку пет години работно искуство од областа на економијата, правото, технологијата или агрономијата од кои најмалку две години на раководна функција во областа на економски, финансиски, правни, технички и академски институции или во енергетскиот сектор и
- 4) да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЛ ИБТ (со најмалку 74 бода),
 - ИЕЛТС (најмалку 6 бода),
 - ТОЛЕС (базично познавање),
 - ИЛЕК (најмалку Б2 ниво),
 - Кембриџ сертификат (Б1 ниво) или
 - АПТИС (најмалку Б2 ниво).“.

Член 2

Одредбата од членот 1 од овој закон којашто се однесува на познавањето на англиски јазик, нема да се применува од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот, односно заменик - директорот на Агенцијата за стокковни резерви кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот, односно заменик - директорот, кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR REZERVAT E
MALLRAVE

Neni 1

Në Ligjin për rezervat e mallrave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 84/2008, 77/2009, 24/11 dhe 43/14), në nenin 17 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Për drejtor dhe zëvendësdrejtor, mund të emërohet personi i cili i plotëson kushtet si vijojnë:

- 1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- 2) me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë apo detyrës,
- 3) të ketë fituar 240 kredi sipas SETK apo shkallën e VII/1 të arsimit, më së paku pesë vjet përvojë pune nga sfera e ekonomisë, drejtësisë, teknologjisë apo agronomisë prej të cilave së paku dy vjet në funksionin udhëheqës në sferën e institucioneve ekonomike, financiare, juridike, teknike dhe akademike apo në sektorin energjetik,
- 4) të posedojë një nga certifikatat e pranuara ndërkombëtare apo vërtetime për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet;
 - TOEFELL IBT (me së paku 74 pikë),
 - IELTS (së paku 6 pikë),
 - TOLES (njohje bazike),
 - ILEK (së paku niveli B2),
 - Kembrixh certifikatë (niveli B1) ose
 - APTIS (së paku niveli B2).”.

Neni 2

Dispozita nga neni 1 i këtij ligji e cila ka të bëjë me njohjen e gjuhës angleze, nuk do të zbatohet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Drejtori, përkatësisht zëvendësdrejtori i Agjencisë për rezerva të mallrave i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një vit nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit, përkatësisht zëvendësdrejtorit, i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1482.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиската полиција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2994/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Во Законот за финансиската полиција („Службен весник на Република Македонија“ број 12/14, 43/14, 33/15 и 27/16), во членот 9 став (6) точка 5) во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.
Точката 6) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 9 став (6) точка 5) од Законот за финансиската полиција („Службен весник на Република Македонија“ број 12/14, 43/14, 33/15 и 27/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 9 став (6) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот и заменик на директорот на Финансиската полиција кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR POLICI FINANCIARE

Neni 1

Нë Ligjin për polici financiare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 12/14, 43/14, 33/15 dhe 27/16) në nenin 9 paragrafi (6) pika 5), në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:
" - APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2).".
Pika 6) shlyhet.

Neni 2

Dispozitat e nenit 9-g paragrafi (6) pika 5) të Ligjit për polici financiare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 12/14, 43/14, 33/15 dhe 27/16) dhe dispozitat e nenit 1 të këtij ligji me të cilin neni 9 paragrafi (6) pika 5) plotësohet me alinenë e re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Drejtori dhe zëvendës-drejtori i Policisë Financiare i cili është i emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar që ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i ndërpritet mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1483.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2995/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), во членот 50-а став (2) точка 1) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.
Точката 2) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 50-а став (2) точка 1) од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 50-а став (2) точка 1) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Вицегувернерот и неизвршниот член на Советот на Народната банка кои се именувани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивното именување.

На вицегувернерот и неизвршниот член на Советот на Народната банка кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT
PËR BANKËN POPULLORE TË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 158/10,123/12,43/14,153/15 dhe 6/16), në nenin 50-a paragrafi (2) pika 1) në alinenë 4 lidhëza "ose" zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6 si vijon:
"-APTIS (APTIS)- së paku niveli B2 (B2)."
Pika 2) shlyhet.

Neni 2

Dispozita nga neni 50-a paragrafi (2) pika 1) të Ligjit për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 158 / 10,123 / 12,43 / 14,153 / 15 dhe 6/16) dhe dispozitat e nenit 1 të këtij ligji, me të cilën neni 50-a paragrafi (2) pika 1) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohet nga dita hyrja në fuqi e këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Zëvendësguvernatori dhe anëtarit joekzekutiv i Këshillit të Bankës Popullore të cilët janë emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018 janë të detyruar ta plotësojnë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Zëvendësguvernatorit dhe anëtarit joekzekutiv të Këshillit të Bankës Popullore i cili nuk do të plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1484.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2996/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Член 1

Во Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ број 130/14, 192/15 и 27/16), во членот 42 став (2) точка 4) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.
Точката 5) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 42 став (2) точка 4) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ број 130/14, 192/15 и 27/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 42 став (2) точка 4) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PARANDALIM TË LARJES SË PARAVE DHE
FINANCIM TË TERRORIZIMIT

Neni 1

Në Ligjin për parandalim të larjes së parave dhe financim të terrorizimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/14, 192/15 dhe 27/16), në nenin 42 paragrafi (2) pika 4) në alinenë 4 lidhëza "ose" zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6 si vijon:
"-APTIS (APTIS)- së paku niveli B2 (B2)."
Pika 5) shlyhet.

Neni 2

Dispozitat nga neni 42 paragrafi (2) pika 4) nga Ligji për parandalim të larjes së parave dhe financim të terrorizimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/14, 192/15 dhe 27/16) dhe dispozitat nga neni 1 të këtij ligji, me të cilin neni 42 paragrafi (2) pika 4) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018 është i detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit, i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës se huaj në afatin e përcaktuar ne paragrafin 1 të këtij neni i përfundon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1485.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ
НАБАВКИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08 - 2997/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Член 1

Во Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17), во членот 13 став (4) точка 5) алинеја 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“
Точката 6) се брише.

Член 2

Во членот 202 став (4) точка 5) алинеја 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“
Точката 6) се брише.

Во ставот (5) точка 6) алинеја 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“
Точката 7) се брише.

Член 3

Одредбите од членот 13 став 4 точка 5) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 13 став 4 точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 4

Одредбите од членот 202 став 4 точка 5) и став (5) точка 6) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17) и одредбите од членот 2 од овој закон со кој членот 202 став (4) точка 5) и став (5) точка 6) се дополнуваат со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 5

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 6

Член или претседател на Државната комисија за жалби по јавни набавки кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

Член или претседател на Државната комисија за жалби по јавни набавки кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FURNIZIME PUBLIKE

Neni 1

Нë Ligjin пëр furnizime publike (“Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 dhe 165/17), në nenin 13 paragrafi (4) pika 5) alineja 4 lidhëza “ose” zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 lidheza “dhe” zëvendësohet me lidhëzën “ose”.

Pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6, si vijon:

“-APTIS (APTIS) –së paku niveli B2 (B2).”.

Pika 6) shlyhet.

Neni 2

Në nenin 202 paragrafi (4) pika 5) alineja 4 lidhëza “ose” zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 lidhëza “dhe” zëvendësohet me lidhëzën “ose”.

Pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6, si vijon:

“-APTIS (APTIS) –së paku niveli B2 (B2).”.

Pika 6) shlyhet.

Në paragrafin (5) pika 6) alineja 4 lidhëza “ose” zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 lidhëza “dhe” zëvendësohet me lidhëzën “ose”.

Pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6, si vijon:

“-APTIS (APTIS) –së paku niveli B2 (B2).”.

Pika 7) shlyhet.

Neni 3

Dispozitat e nenit 13 paragrafi 4 pika 5) të Ligjit për furnizime publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 dhe 165/17), dhe dispozitat e nenit 1 të këtij ligji me të cilin neni 13 paragrafi 4 pika 5) plotësohet me alinenë e re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 4

Dispozitat e nenit 202 paragrafi 4 pika 5) dhe paragrafi (5) pika 6) të Ligjit për furnizime publike (“Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11,

185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 dhe 165/17), dhe dispozitat e nenit 2 të këtij ligji me të cilin neni 202 paragrafi (4) pika 5) dhe paragrafi (5) pika 6) plotësohen me alinenë e re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 5

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Neni 6

Anëtarit ose kryetari i Komisionit Shtetëror për ankesa për furnizime publike i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri me 1 shtator 2018, është i detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një vit nga dita e emërimit të tij.

Anëtarit ose kryetarit të Komisionit Shtetëror për ankesa për furnizime publike i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1486.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2998/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

Член 1

Во Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ број 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15, 153/15 и 27/16), во членот 6 став (2) точка 5) во алинејата 4 сврзаникот „или“ се заменува со записка.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (АРТИС) - најмалку ниво Б2 (В2).“.

Точката 6) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 6 став (2) точка 5) од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ број 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15, 153/15 и 27/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 6 став (2) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот на Централниот регистар кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот од ставот (1) кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот (1) на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR REGJISTRIN QENDROR

Neni 1

Нë лигјин пëр Регјистрин Qendrор ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15, 153/15 dhe 27/16), në nenin 6 paragrafi (2) pika 5) alineja 4 lidhëza "ose" zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6, si vijon:
"-APTIS (ARTIS)- së paku niveli B2 (B2).".

Pika 6) shlyhet.

Neni 2

Dispozitat e nenit 6 paragrafi (2) pika 5) të Ligjit për Regjistrin Qendror ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15, 153/15 dhe 27/16) dhe dispozitat nga neni 1 të këtij ligji me të cilin neni 6 paragrafi (2) pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Drejtori i Regjistrin Qendror i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri me 1 shtator 2018 është i detyruar të plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorin nga paragrafi (1) i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj brenda afatit të caktuar në paragrafin (1) të këtij neni i pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1487.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08 – 2999/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 и 23/16), во членот 183 став (4) точка г) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 знакот точка запирка се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (АРТИС) - најмалку ниво Б2 (В2).“.

Точката д) се брише.

Точките í), е), ж), з) и с) стануваат точки д), í), е), ж) и з).

Член 2

Одредбите од членот 183 став (4) точка г) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 и 23/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 183 став (4) точка г) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Претседателот, односно комисионерот на Комисијата од членот 183 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 и 23/16), кои се избрани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивниот избор.

На претседателот, односно комисионерот на Комисијата кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR LETRA MË VLERË

Нени 1

Нë Ligjin për letra me vlerë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 dhe 23/16), në nenin 183 paragrafi (4) pika g) në alinenë 4 lidhëza "ose" zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 shenja pikëpresje zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6, si vijon:
"- APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2)."

Pika d) shlyhet.

Pikat gj), e), zh), z) dhe x) bëhen pika d), gj), e), zh) dhe z).

Нени 2

Dispozita nga neni 183 paragrafi (4) pika g) nga Ligji për letra me vlerë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 dhe 23/16) dhe dispozitat e nenit 1 të këtij ligji me të cilin neni 183 paragrafi (4) pika g) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Нени 3

Kryetari, përkatësisht komisionari i Komisionit nga neni 183 të këtij Ligji për letra me vlerë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 dhe 23/16), të cilët janë zgjedhur në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, detyrohen ta plotësojnë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e zgjidhjes së tyre.

Kryetarit, përkatësisht komisionarit të Komisionit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i ndërpritet mandati.

Нени 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1488.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-3000/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15 и 27/16), во членот 5 став (2) точка 4) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со записка.

Во алинејата 5 точката се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.

Точката 5) се брише.

Точките 6) и 7) стануваат точки 5) и 6).

Член 2

Одредбите од членот 5 став (2) точка 4) од Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15 и 27/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 5 став (2) точка 4) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Главниот државен ревизор, односно заменикот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На главниот државен ревизор, односно заменикот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REVIZION SHTETËROR

Нени 1

Ne Ligjin për revizion shtetëror („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15 dhe 27/16), në nenin 5 paragrafi (2) pika 4) në alinenë 4 lidhëza “ose” zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 pika zëvendësohet me lidhëzën "ose".
Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:
APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2). "
Pika 5) shlyhet.
Pikat 6) dhe 7) bëhen pika 5) dhe 6).

Neni 2

Dispozitat nga neni 5 paragrafi (2) pika 4) nga Ligji për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15 dhe 27/16) dhe dispozitat nga neni 1 të këtij ligji me të cilin neni 5 paragrafi (2) pika 4) plotësohet me aline të re 6 nuk do te zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Kryerevizori shtetëror, përkatësisht zëvendësi i cili është i emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës se huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Kryerevizorit shtetëror, përkatësisht zëvendësit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1489.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-3001/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Член 1

Во Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14, 61/15 и 27/16), во членот 10 став (4) точка 5) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.
Точката 6) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 10 став (4) точка 5) од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14, 61/15 и 27/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 10 став (4) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот на Управата кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот (1) на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR DREJTORINË E TË HYRAVE PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për Drejtorinë e të Hyrave Publike („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 43/14, 61/15, 27/16), në nenin 10 paragrafi (4) pika 5) në alinenë 4 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6, si vijon:
" - APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2)."
Pika 6) shlyhet.

Neni 2

Dispozitat e nenit 10 paragrafi (4) pika 5) të Ligjit për Drejtorinë e të Hyrave Publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 43/14, 61/15 dhe 27/16) dhe dispozitat e nenit 1 të këtij ligji me të cilin neni 10 paragrafi (4) pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Drejtori i cili është i emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar që ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni deri në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni i ndërpritet mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1490.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурувањето, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-3002/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 1

Во Законот за супервизија на осигурувањето („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15 и 23/16), во членот 158-е став (2) точка 4) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.
Точката 5) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 158-е став (2) точка 4) од Законот за супервизија на осигурувањето („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15 и 23/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 158-е став (2) точка 4) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Членовите на Советот на експерти на Агенцијата кои се именувани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На членовите на Советот на експерти кои нема да го исполнат условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SUPERVIZION TË SIGURIMIT

Neni 1

Në Ligjin për supervizion të sigurimit („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 27/2002, 79/2007, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15 dhe 23/16), në nenin 158-e paragrafi (2) pika 4) në alinën 4 lidhëza „ose“ zëvendësohet me presje.

Në alinën 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:
APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2)."
Pika 5) shlyhet.

Neni 2

Dispozitat nga neni 158-e paragrafi (2) pika 4) nga Ligji për supervizion të sigurimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15 dhe 23/16) dhe dispozitat nga neni 1 nga ky ligj me të cilin neni 158-e paragrafi (2) pika 4) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri 1 shtator 2018.

Neni 3

Anëtarët e Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë të cilët janë emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, janë të obliguar që ta plotësojnë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Anëtarëve të Këshillit të Ekspertëve që nuk do ta plotësojnë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni u pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1491.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА)

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА), што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-3003/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА
ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА)**

Член 1

Во Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА), („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 43/14, 154/15, 27/16 и 190/16), во членот 5 став (2) точка 5) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со записка.

Во алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.

Точката 6) се брише.

Точките 7) и 8) стануваат точки 6) и 7).

Член 2

Одредбите од членот 5 став (2) точка 5) од Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА), („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 43/14, 154/15, 27/16 и 190/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 5 став (2) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Главниот ревизор за ИПА и заменикот кои се именувани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивното именовање.

На Главниот ревизор за ИПА и заменикот кои нема да го исполнат условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR REVIZION TË INSTRUMENTIT PËR NDIHMË
PARAADERUESE (IPA)**

Neni 1

Нë Ligjin pë r revizion të instrumentit pë r ndihmë paraaderuese (IPA) („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 66/10, 43/14, 154/15, 27/16 dhe 190/16) në nenin 5 paragrafi (2) pika 5) në alinenë 4 lidhëza "ose" zëvendësohet me presje.

Нë alinenë 5 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:

APTIS (APTIS) - së paku nivelin B2 (B2)."

Pika 6) shlyhet.

Pikat 7) dhe 8) bëhen pika 6) dhe 7).

Neni 2

Dispozitat nga neni 5 paragrafi (2) pika 5) nga Ligji pë r revizion të instrumentit pë r ndihmë paraaderuese (IPA) („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 66/10, 43/14, 154/15, 27/16 dhe 190/16) dhe dispozitat nga neni 1 të këtij ligji me të cilin neni 5 paragrafi (2) pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Kryerevizori pë r IPA dhe zëvendësi të cilët janë emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, janë të obliguar që ta plotësojnë kushtin pë r njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tyre.

Kryerevizorit pë r IPA dhe zëvendësit të cilët nuk do ta plotësojnë kushtin pë r njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni u pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1492.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-3004/1
2 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН-
ОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ**

Член 1

Во Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/11, 84/12 и 43/14), во членот 12 став (2) во алинејата 5 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка.

Алинејата 6 се брише.

Член 2

Одредбата од членот 12 став (2) алинеја 5 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/11, 84/12 и 43/14), нема да се применува од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REZERVA TË DETYRUESHME TË NAFTËS DHE DERIVATEVE TË NAFTËS

Neni 1

Në Ligjin për rezerva të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 84/2008, 35/11, 84/12 dhe 43/14), në nenin 12 paragrafi (2) në alinenë 5, lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikë.

Alineja 6 shlyhet.

Neni 2

Dispozita nga neni 12 paragrafi (2) alineja 5 nga Ligji për rezerva të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 84/2008, 35/11, 84/12 dhe 43/14), nuk do të zbatohet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar që ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1493.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за фондот за осигурување на депозити, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08 – 3038/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Член 1

Во Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ број 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 66/2003, 81/2008, 158/10, 43/14, 15/15, 153/15 и 27/16), во членот 13 став (3) точка 6) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со записка.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи: „- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.

Точката 7) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 13 став (3) точка 6) од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ број 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 66/2003, 81/2008, 158/10, 43/14, 15/15, 153/15 и 27/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 13 став (3) точка 6) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FONDIN PËR SIGURIMIN E DEPOZITAVE

Neni 1

Në Ligjin për Fondin për sigurimin e depozitave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 66/2003, 81/2008, 158/10, 43/14, 15/15, 153/15 dhe 27/16), në nenin 13 paragrafi (3) pika 6) në alinenë 4 lidhëza “ose” zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 lidhëza “dhe” zëvendësohet me lidhëzën “ose”.

Pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6, si vijon: “-APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2).”.

Pika 7) shlyhet.

Neni 2

Dispozitat nga neni 13 paragrafi (3) pika 6) nga Ligji për Fondin për sigurimin e depozitave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 66/2003, 81/2008, 158/10, 43/14, 15/15, 153/15 dhe 27/16) dhe dispozitat e nenit 1 të këtij ligji me të cilin neni 13 paragrafi (3) pika 6) plotësohet me alinenë e re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Нени 3

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Нени 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1494.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3039/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за девизната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 89/2004, 24/11, 43/14 и 112/14), во членот 4 став (4) во точката 3) бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Во точката 6) алинеја 6 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 7) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 4 став (4) точка 6) од Законот за девизната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 89/2004, 24/11, 43/14 и 112/14), нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PER INSPEKSION DEVIZOR

Нени 1

Në Ligjin për inspeksion devizor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 89/2004, 24/11, 43/14 dhe 112/14), në nenin 4 paragrafi (4) në pikën 3) numrin "300" zëvendësohet me numrin "240".

Në pikën 6) alineja 6 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikë.

Pika 7) shlyhet.

Нени 2

Dispozitat e nenit 4 paragrafi (4) pika 6) të Ligjit për inspeksion devizor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 89/2004, 24/11, 43/14, 112/14 dhe 112/14) dhe dispozita nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018 .

Нени 3

Drejtori i cili është i emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar që ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni deri në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit, i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i ndërpritet mandati.

Нени 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës se Maqedonisë".

1495.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА СТАТИСТИКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државната статистика, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3040/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДРЖАВНАТА СТАТИСТИКА**

Член 1

Во Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ број 54/1997, 21/2007, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16), во членот 9 став 4 точката 5), се менува и гласи:

„5) поседува еден од следниве меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) – најмалку ниво B2 (B2).“.

Точката 6) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 9 став 4 точка 5) од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ број 54/1997, 21/2007, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој се менува членот 9 став 4 точка 5), нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR STATISTIKË SHPETËRORE**

Нени 1

Нë Ligjin për Statistikë shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 54/97, 21/2007, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 dhe 27/16), në nenin 9 paragrafi 4 pika 5) ndryshon si vijon:

"5) posedon një nga certifikatat ose vërtetimet e njohura ndërkombëtarisht në vijim, për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFL IBT së paku 74 pikë,
- IELTS (IELTS) – së paku 6 pikë,
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku niveli B2 (B2),

- FCE (FCE) (Cambridge English: First) – të dhënë,
- BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë ose
- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2).“.

Pika 6) shlyhet.

Нени 2

Dispozitat nga neni 9 paragrafi 4 pika 5) nga Ligji për Statistikë shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 54/97, 21/2007, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 dhe 27/16) dhe dispozitat nga neni 1 të këtij ligji

me të cilin ndryshohet neni 9 paragrafi 4 pika 5) nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator të vitit 2018.

Нени 3

Drejtori i cili është i emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator të vitit 2018, është i detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Нени 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1496.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3041/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008, 156/10, 59/12, 187/13 и 41/14), во членот 12 став 3 точка 5) во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

Во алинејата 6 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Во став 3 точката 6) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 12 став 3 точка 5) од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник

на Република Македонија“ број 103/2008, 156/10, 59/12, 187/13 и 41/14), нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR THEMELIM TË AGJENCISË PËR PROMOVIM DHE PËRKRAHJE TË TURIZMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për themelim të Agjencisë për Promovim dhe Përkrahje të Turizmit në Republikën e Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 103/2008, 156/10, 59/12, 187/13, dhe 41/14), në nenin 12 paragrafi 3 pika 5) në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën “ose”.

Në alinenë 6 lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikë.

Në paragrafin 3 pika 6) shlyhet.

Neni 2

Dispozitat nga neni 12 paragrafi (3) pika 5) të Ligjit për themelimin e Agjencisë për Promovim dhe Përkrahje të Turizmit në Republikën e Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 103/2008, 156/10, 59/12, 187/13 dhe 41/14), nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit, i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin e caktuar në paragrafin 1 të këtij neni i ndërpritet mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1497.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3042/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005 и 41/14), во членот 10 став 3 точка 5) во алинејата 6 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Во став 3 точката 6) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 10 став 3 точката 5) од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005 и 41/14), нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR THEMELIMIN E AGJENCISË PËR ENERGETIKË TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për themelim të Agjencisë për Energetikë të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 62/2005 dhe 41/14), në nenin 10 paragrafi (3) pika 5) në alinenë 6 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikë.

Në paragrafin 3 pika 6) shlyhet.

Нени 2

Dispozitat nga neni 10 paragrafi 3 pika 5) e Ligjit për themelimin e Agjencisë për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/2005 dhe 41/14), nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Нени 3

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri me 1 shtator 2018, është i obliguar ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit, i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin e caktuar në paragrafin 1 të këtij neni i ndërpritet mandati.

Нени 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1498.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стандардизација, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3043/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА**

Член 1

Во Законот за стандардизација („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2002, 84/12, 23/13, 41/14 и 53/16), во членот 15 став 3 точка 5) во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.
Точката 6) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 15 став 3 точка 5) од Законот за стандардизација („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2002, 84/12, 23/13, 41/14 и 53/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 15 став 3 точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е избран во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговиот избор.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR STANDARDIZIM**

Нени 1

Нë Ligjin për standardizim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 54/2002, 84/12, 23/13, 41/14 dhe 53/16), në nenin 15 paragrafi 3 pika 5) në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:

"- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2).".

Pika 6) shlyhet.

Нени 2

Dispozitat nga neni 15 paragrafi 3 pika 5) të Ligjit për standardizim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 54/2002, 84/12, 23/13, 41/14 dhe 53/16) dhe dispozitat nga neni 1 i këtij ligji me të cilin neni 15 paragrafi 3 pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator të vitit 2018.

Нени 3

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator të vitit 2018, është i obliguar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës angleze me së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Нени 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1499.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3044/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ број 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), во членот 27 став (7) точка 5) во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.
Точката 6) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 27 став (7) точка 5) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ број 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 27 став (7) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Претседателот и членовите кои се именувани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивниот избор.

На претседателот и членовите кои нема да го исполнат условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот (1) на овој член им престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJEN E KONKURENCES

Neni 1

Në Ligji për mbrojtjen e konkurrencës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 145/10, 136/11, 41/14 dhe 53/16), në nenin 27 paragrafi (7) pika 5) në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:
"- APTIS (APTIS) së paku niveli B2."
Pika 6) shlyhet.

Neni 2

Dispozitat nga neni 27 paragrafi (7) pika 5) nga Ligji për mbrojtjen e konkurrencës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 145/10, 136/11, 41/14 dhe 53/16) dhe dispozitat nga neni 1 të këtij ligji me të cilin neni 27 paragrafi (7) pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator të vitit 2018.

Neni 3

Kryetari dhe anëtarët të cilët janë emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri me 1 shtator të vitit 2018, janë të obliguar ta plotësojnë kushtin për njohjen e gjuhës se huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tyre.

Kryetarit dhe anëtarëve të cilët nuk do ta plotësojnë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni u pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1500.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за индустриската сопственост, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3045/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15 и 53/16), во членот 10 став (5) точка 5) во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.
Точката 6) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 10 став (5) точка 5) од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15 и 53/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 10 став (5) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот и заменик директорот кои се именуваани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивното именување.

На директорот и заменик директорот кои нема да го исполнат условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PRONËSI INDUSTRIALE

Neni 1

Ne Ligjin për pronësi industriale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15 dhe 53/16)), në nenin 10 paragrafi (5) pika 5) në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:
„- АРТИС (ARTIS) - së paku niveli B2 (B2).“.

Pika 6) shlyhet.

Neni 2

Dispozitat nga neni 10 paragrafi (5) pika 5) të Ligjit për pronësi industriale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15 dhe 53/16) dhe dispozitat e neni 1 të këtij ligji me të cilin neni 10 paragrafi (5) pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk ka të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Drejtori dhe zëvendës-drejtori që emërohen në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, janë të obliguar ta plotësojnë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tyre.

Drejtorit dhe zëvendës-drejtorit që nuk ka ta plotësojnë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni u pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1501.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акредитација, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3046/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Член 1

Во Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ број 120/2009, 53/11, 41/14 и 53/16), во членот 15 став (3) точка 7) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со записка.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (ARTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.

Точката 8) се брише.

Член 2

Одредбите од членот 15 став (3) точка 7) од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ број 120/2009, 53/11, 41/14 и 53/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 15 став (3) точка 7) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во став 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AKREDITIM

Neni 1

Në Ligjin për akreditim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 120/2009, 53/11, 41/14 dhe 53/16) në nenin 15 paragrafi (3) pika 7) në alinenë 4 lidhëza "ose" zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:
"-APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2)".
Pika 8) shlyhet.

Neni 2

Dispozitat e nenit 15 paragrafi (3) pika 7) të Ligjit për akreditim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 120/2009, 53/11, 41/14 dhe 53/16) dhe dispozitat e nenit 1 të këtij ligji me të cilin neni 15 paragrafi (3) pika 7) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të ligjit deri më 1 shtator 2018.

Neni 3

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës angleze më së voni në afat prej një vit nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafi 1 të këtij neni, i pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1502.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУС-
ТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за технолошки индустриски развојни зони, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3047/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНО-
ЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Во Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), во членот 14 став (5) се менува и гласи:

„За директор и заменик директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови и тоа:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
- 4) да има минимум пет години работно искуство;
- 5) да има најмалку три години работно искуство на раководно место;
- 6) да има искуство од соработка со меѓународни организации и институции;
- 7) да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за познавање на англиски јазик не постар од пет години и тоа:
 - ТОЕФЕЛ ИБТ со најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
 - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“

Член 2

Одредбата од членот 1 од овој закон којашто се однесува на познавањето на англиски јазик, нема да се применува од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот и заменик директорот кои се именувани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивното именување.

На директорот и заменик директорот кои нема да го исполнат условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PER NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ZONAT
ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE

Neni 1

Në Ligjin për zonat zhvillimore industriale teknologjike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 dhe 30/16) në nenin 14 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Për drejtor dhe zëvendësdrejtor mund të emërohet person i cili i plotëson kushtet në vijim, dhe atë:

1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;

2) në momentin e emërimit me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

3) ka fituar se paku 240 kredi sipas SETK ose ka kryer shkallen e arsimit VII/1;

4) ka se paku pese vjet përvojë pune;

5) të ketë së paku tre vjet përvojë pune në vendin udhëheqës;

6) të ketë përvojë në bashkëpunim me organizatat dhe institucionet ndërkombëtare;

7) të posedojë një nga certifikatat ose vërtetimet e njohura ndërkombëtare për njohje të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFL IBT së paku 74 pikë,
- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku nivelin B2 (B2),
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - të dhënë, First) - të dhënë,
- BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë ose
- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2)."

Neni 2

Dispozitat nga neni 1 i këtij ligji që ka të bëjë me njohjen e gjuhës angleze, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri me 1 shtator të vitit 2018

Neni 3

Drejtori dhe zëvendësdrejtori që janë të emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri me 1 shtator të vitit 2018, janë të detyruar ta plotësojnë kushtin për njohjen e gjuhës angleze më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit dhe zëvendësdrejtorit që nuk do ta plotësojnë kushtin për njohje të gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni u pushon mandati.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1503.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЛЕМЕНТАРНА И
АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за комплементарна и алтернативна медицина, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3048/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЛЕ-
МЕНТАРНА И АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА

Член 1

Во Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на Република Македонија“ број 25/15 и 39/16), во член 45 ставот (1) се менува и гласи:

„За директор на јавна установа за КАМ може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на изборот, со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има завршено високо образование од областа на медицината или фармацијата или завршен втор и/или трет циклус на високо образование од областа на одредена КАМ метода и/или постапка;

4) има најмалку пет години работно искуство;

5) понуди најквалитетна програма за работа на јавната установа за КАМ и

6) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- TOEFL IBT најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.

Член 2

Во член 55 ставот (2) се менува и гласи:

„За директор на Центарот за ТКМ може да биде избрано лице кое ги исполнува следните услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има завршено високо образование од областа на медицината, односно фармацијата или има завршено високо образование од областа на ТКМ на еден од светски реномираните универзитети за ТКМ или на универзитетите во Република Македонија;

4) има најмалку пет години работно искуство во областа на медицината, фармацијата или во областа на ТКМ;

5) има лиценца за работа како КАМ практичар и

6) поседува еден од следните меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.

Член 3

Одредбите од членовите 1 и 2 од овој закон коишто се однесуваат на познавањето на англиски јазик, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 4

Директорите кои ќе бидат именувани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивното именување.

На директорите кои нема да го исполнат условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MJEKËSI KOMPLEMENTARE DHE ALTERNATIVE

Neni 1

Нë Ligjin пëр mjekësi komplementare dhe alternative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/15 dhe 39/16), në nenin 45 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Për drejtor të institucionit publik për MKA mund të zgjidhet person i zgjedhur i cili i plotëson kushtet në vijim:

- 1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- 2) në momentin e zgjedhjes, me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
- 3) ka përfunduar arsimin e lartë në fushën e mjekësisë ose farmacisë ose ciklin e dytë dhe / ose të tretë të përfunduar të arsimit të lartë në fushën e ndonjë MKA metode dhe / ose procedure;
- 4) ka së paku pesë vite përvojë punë;
- 5) ofron program më kualitativ për punë të institucionit publik për MKA;

6) posedon një nga certifikatat e pranuara ndërkombëtarisht ose vërtetim për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFEL IBT së paku 74 pikë,
- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku nivelin B2 (B2)
- FCE (FCE) (Cambridge English: First - të kaluar.
- BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë.
- "-APTIS (APTIS)- së paku niveli B2 (B2)."

Neni 2

Në nenin 55 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Për drejtor të Qendrës për MKT mund të zgjidhet personi i cili i plotëson kushtet në vijim:

- 1) është i Republikës së Maqedonisë;
- 2) në momentin e emërimit, me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

3) ka përfunduar arsimin e lartë në fushën e mjekësisë përkatësisht farmacisë ose ka të përfunduar ciklin e dytë dhe / ose të tretë të arsimit të lartë në fushën e MKT në një nga universitetet me renome për ТКМ ose në universitetet në Republikën e Maqedonisë;

4) ka së paku pesë vjet përvojë pune në fushën e mjekësisë, farmacisë ose në fushën e MKT;

5) ka licencë për punë si MKA praktikues;

6) posedon një nga certifikatat e pranuar ndërkombëtarisht ose vërtetim për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFEL IBT së paku 74 pikë,
- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - më së paku nivelin (B2) (B2)
- FCE (FCE) (Cambridge English: First - të kaluar.
- BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë.
- "-APTIS (APTIS)- së paku niveli B2 (B2)."

Neni 3

Dispozitat e nenit 1 dhe 2 të këtij ligji lidhur me njohjen e gjuhës angleze nuk do të zbatohen nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 4

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018 është i detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës angleze më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit, i cili nuk do të plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës se huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i përfundon mandati.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1504.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08 – 3049/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ**

Член 1

Во Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност („Службен весник на Република Македонија“ број 48/2002, 135/2007, 53/11, 164/13, 43/14, 149/15 и 37/16), во членот 4-а став (4) точка 5) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 точката се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.
Точката 6) се брише.

Член 2

Во членот 27 став 3 во алинејата 5 бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Алинејата 8 се менува и гласи:

„- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и“.

Алинејата 9 се брише.

Алинејата 10 станува алинеја 9.

Член 3

Одредбите од членот 4-а став (4) точка 5) од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност („Службен весник на Република Македонија“ број 48/2002, 135/2007, 53/11, 164/13, 43/14, 149/15 и 37/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 4-а став (4) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 4

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR MBROJTJE NGA RREZATIMI
JONIZUES DHE SIGURI NGA RREZATIMI**

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje nga rrezatimi jonizues dhe siguri nga rrezatimi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/2002, 135/2007, 53/11, 164/13, 43/14, 149/15 dhe 37/16), në nenin 4-a paragrafi (4) pika 5) në alinenë 4 lidhëza "ose" zëvendësohen me presje.

Në alinenë 5 pika zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:

"- APTIS - së paku niveli B2 (B2).".

Pika 6) shlyhet.

Neni 2

Në nenin 27 paragrafi (3) alineja 5 numri "300" zëvendësohet me numrin "240".

Alineja 8 ndryshohet si vijon:

"- posedon vërtetim për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe"

Alineja 9 shlyhet.

Alineja 10 bëhet aline 9.

Neni 3

Dispozitat nga neni 4-a paragrafi (4) pika 5) të Ligjit për mbrojtje nga rrezatimi jonizues dhe siguri nga rrezatimi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/2002, 135/2007, 53/11, 164/13, 43/14, 149/15 dhe 37/16) dhe dispozitat nga neni 1 i këtij ligji me të cilin neni 4-a paragrafi (4) pika 5) plotësohet me aline te re 6, nuk do të zbatohen nga dita hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 4

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator të vitit 2018, është i obliguar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës angleze më së voni në afatin prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1505.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СА-
НИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08 – 3050/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА
ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 71/2006, 139/2008, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14, 51/15, 150/15 и 37/16), во членот 7 став (3) во точката 3) бројот „300“ се заменува со бројот „360“.

Во точка 5) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со записка.

Во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.
Точката 6) се брише.“

Член 2

Во членот 8 став (2) алинеја 8 се менува и гласи:
„- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и“.

Алинејата 9 се брише.

Алинејата 10 станува алинеја 9.

Член 3

Одредбите од членот 7 став (3) точка 5) од Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 71/2006, 139/2008, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14, 51/15, 150/15 и 37/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 7 став (3) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 4

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSIONIN SANITAR DHE
SHËNDETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për inspeksionin sanitar dhe shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 71/2006, 139/2008, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14, 51/15, 150/15 dhe 37/16), në nenin 7 paragrafi (3) pika 3) numri "300" zëvendësohet me numrin "360".

Në pikën 5) në alinenë 4 lidhëza “ose” zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “ose”.

Pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6, si vijon:

“ – APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2).”.

Pika 6) shlyhet.

Neni 2

Në nenin 8 paragrafi (2) alineja 8 ndryshohet si vijon:

“ – posedon vërtetim për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe”.

Alineja 9 shlyhet.

Alineja 10 bëhet aline 9.

Neni 3

Dispozitat nga neni 7 paragrafi (3) pika 5) e Ligjit për inspeksionin sanitar dhe shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 71/2006, 139/2008, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14, 51/15, 150/15 dhe 37/16) dhe dispozitat nga neni 1 i këtij ligji, me të cilin neni 7 paragrafi (3) pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligjit deri më 1 shtator 2018.

Neni 4

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit, i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i ndërpritet mandati.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1506.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И
МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3051/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА**

Член 1

Во Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ број 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), во членот 4-а став 1 точка 5) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со записка.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:
„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.
Точка 6) се брише.

Член 2

Во членот 142 став 1 алинејата 8 се менува и гласи:
„- поседува потврда за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и“.

Алинејата 9 се брише.

Алинејата 10 станува алинеја 9.

Член 3

Одредбите од членот 4-а став 1 точка 5) од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ број 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој во членот 4-а став 1 точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 4

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR BARNА DHE MJETE MJEKËSORE**

Neni 1

Në Ligjin për barna dhe mjete mjekësore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 dhe 53/16), në nenin 4-a paragrafi 1 pika 5) në alinenë 4 lidhëza "ose" zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6 si vijon:

“- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2).”.

Pika 6) shlyhet .

Neni 2

Në alinenë 142 paragrafi 1 alineja 8 ndryshohet si vijon:

"- posedon vërtetim për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë dhe".

Alineja 9 shlyhet.

Alineja 10 bëhet aline 9.

Neni 3

Dispozitat nga neni 4-a paragrafi 1 pika 5) nga Ligji për barna dhe mjete mjekësore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 dhe 53/16) dhe dispozitat nga neni 1 i këtij ligji me të cilin në nenin 4-a paragrafi 1 pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 4

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar që ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës angleze më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1507.

Vрз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИ

Се прогласува Законот за за финансиска поддршка на инвестиции,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3053/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИ

Предмет на законот

Член 1

Со овој закон се уредуваат видовите, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на инвестициите на деловните субјекти кои ќе инвестираат во Република Македонија.

Член 2

Овој закон претставува шема на помош согласно прописите со кои се уредува контролата на државната помош.

Цел на законот

Член 3

Целта на овој закон е поттикнување на економскиот раст и развој во Република Македонија преку поддршка на инвестициите за зголемување на конкурентноста на македонската економија и вработувањето.

Значење на употребени поими

Член 4

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Давател на државна помош“ е Владата на Република Македонија,
2. „Деловен субјект“ е трговец регистриран во Регистар на трговски друштва во Централен Регистар на Република Македонија,
3. „Добавувач“ е секој деловен субјект кој не е капитално или на кој било друг начин согласно закон поврзан со корисникот на финансиската поддршка од овој закон и кој врши претходни процеси и операции врз производот кој се доставува и вградува во производот на корисникот на финансиската поддршка,
4. „Државна помош“ е помош доделена од давателот на државната помош во форма на финансиска поддршка согласно овој закон,
5. „Оправдани трошоци“ се трошоци за вложувања во материјални и нематеријални средства и/или трошоци за плата за новосоздадените работни места,

6. „Оправдани инвестициски трошоци“ се трошоци за вложувања во материјални и нематеријални средства за потребите на инвестицискиот проект,

7. „Материјални средства“ се сите средства како земјиште, згради, опрема, постројки и машини потребни за реализација на инвестицискиот проект,

8. „Нематеријални средства“ се вложувања во трансфер на технологија, стекнување патенти, лиценци, знаење и искуство (know-how), други права од интелектуална сопственост признаени во националното законодавство во земјата на потекло на правото односно во Република Македонија или непатентирано техничко знаење потребни за реализација на инвестициски проект,

9. „Трошоци за плата“ претставува вкупниот износ на средства кој како бруто плата корисникот на финансиската поддршка треба да ја плати за работните места директно создадени за реализација на инвестицискиот проект,

10. „Висина на финансиска поддршка“ е износ на поддршката изразен како процент од оправдани инвестициски трошоци или од оправдани трошоци за исплата на плати за ново создадени работни места,

11. „Корисник на финансиска поддршка“ е секој деловен субјект на кој му е доделена финансиска поддршка за реализација на инвестициски проект согласно овој закон,

12. „Продуктивни почетни инвестиции“ се инвестиции во материјални и/или нематеријални средства поврзани со:

- основање на нов деловен субјект;
- проширување на капацитетот на производството на постојниот деловен субјект;
- воведување на нови производи;
- суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојниот деловен субјект и
- стекнување на основни средства од деловен субјект кој е во постапка на стечај или ликвидација, под услов истите да се купени од субјект којшто не е во капитална или друга поврзаност согласно закон со субјект од кој се купуваат средствата.

13. „Нова машина“ е секоја машина, опрема или постројка произведена не порано од две години од датумот на купување, која не е претходно користена (неамортизирана) и е набавена од корисникот на финансиската поддршка под реални пазарни услови и цена утврдени согласно меѓународни сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија,

14. „Инвестициски проект“ се сите активности кои ќе бидат превземени од деловниот субјект и кои вклучуваат инвестиции во изградба на нови односно адаптација, реконструкција или доградба на веќе постоечки објекти, набавка на опрема, машини и постројки и отворање на нови работни места согласно деловниот план.

15. „Голем инвестициски проект“ е инвестициски проект со вредност над 50.000.000 евра во денарска противвредност,

16. „Почеток на реализација на инвестициски проект“ е почетокот на градежни работи поврзани со инвестицискиот проект во кои не спаѓаат обезбедување дозволи, изработка на физибилити студии и слични активности за што корисникот на финансиската поддршка го известува барателот; првиот правно обврзувачки акт за нарачка на опрема; односно правно обврзувачки акт со кој се превземаат обврски поради кои инвестицијата не може да се врати во поранешна состојба.

Времетраење на инвестициски проект**Член 5**

Инвестицискиот проект за кој се доделува финансиска поддршка согласно овој закон не може да трае подолго од пет години од денот на почетокот на реализација на инвестицискиот проект.

Учество на корисникот на финансиска поддршка во финансирањето**Член 6**

Учеството на корисникот на финансиската поддршка во инвестицијата треба да изнесува најмалку 25% од вкупните оправдани инвестициски трошоци преку сопствени средства или од други извори на финансирање кое не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Обврска за пријавување на големи проекти**Член 7**

За секој голем инвестициски проект, давателот на државната помош задолжително ја известува Комисијата за заштита на конкуренцијата согласно закон.

Кумулација на финансиската поддршка**Член 8**

(1) Вкупната финансиска поддршка која може да биде исплатена согласно овој и друг закон не може да надмине 50% од висината на реализираните оправдани трошоци.

(2) За големи инвестициски проекти висината на финансиска поддршка од овој закон изнесува:

- до 50% од оправданите инвестициски трошоци за инвестициски проект до 50.000.000 евра;
- до 25% за делот на оправданите инвестициски трошоци за инвестициски проекти од 50.000.000,00 евра до 100.000.000 евра и
- до 17% за делот на оправданите инвестициски трошоци за инвестициски проект кои надминуваат 100.000.000 евра.

(3) Ограничувањето од ставот (1) на овој член не се однесува на финансиска поддршка која се доделува и исплатува за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување.

Субјекти кои можат да бидат корисници на финансиска поддршка**Член 9**

(1) Субјекти кои можат да бидат корисници на финансиска поддршка се деловни субјекти:

- кои вршат производствени дејности и
- кои оствариле пораст на приходи од дејност во последната година во однос на просекот од претходните три години или за пократок период доколку деловниот субјект е регистриран и започнал со дејност во период пократок од четири години сметано од денот на доставување на барање за доделување на финансиска поддршка и
- кои имаат ист просечен број односно пораст на просечниот број на вработени во последната година во однос на просекот од претходните три години или за пократок период доколку деловниот субјект е регис-

триран и започнал со дејност во период пократок од четири години сметано од денот на доставување на барање за доделување на финансиска поддршка.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член финансиска поддршка согласно овој закон не може да биде доделена на деловни субјекти кои вршат производствени дејности и воедно се вршители на:

- дејност од јавен интерес утврдени со закон;
- лиценцирана дејност;
- регулирана дејност;
- корисници на право на концесии, ако им е тоа доминантна дејност;
- кои вршат дејности поврзани со наменско производство (вооружување и воена опрема);
- кои произведуваат акцизна стока.

(3) Деловниот субјект кој ќе се стекне со право да користи финансиска поддршка согласно овој закон ќе го користи правото ако постојано и кумулативно ги исполнува условите предвидени во ставот (1) на овој член.

Субјекти кои не можат да бидат корисници на финансиска поддршка**Член 10**

Финансиска поддршка согласно овој закон не може да биде доделена и на субјекти:

- кои користат субвенции, а кои вршат дејности од областа земјоделство и рибарство;
- кои вршат градежни дејности поврзани со изградба и продажба на станови и станбени згради и тоа само за делот на градежната дејност изградба и продажба на станови;
- кои вршат дејности од областа на информациско-комуникациски услуги освен ако дејноста е поврзана со воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување.

Ограничување на финансиска поддршка**Член 11**

Финансиска поддршка за реализација на инвестициски проект согласно овој закон не може да се додели на деловен субјект во технолошки индустриски развојни зони за исти оправдани трошоци како и на други деловни субјекти надвор од технолошко индустриски развојни зони за исти оправдани трошоци за кои веќе е доделена државна помош.

Реализација на финансиската поддршка**Член 12**

(1) Финансиската поддршка се доделува за инвестиции и подобрување на конкурентноста, а се исплаќа во тековната година согласно членот 9 став (1) алинеја 2 од овој закон.

(2) Финансиската поддршка која се доделува на деловните субјекти согласно овој закон ќе се реализира на годишно ниво со директна исплата на сметката на корисникот во постапката утврдена со овој закон и согласно склучениот договор за финансиска поддршка.

Враќање на примена финансиската поддршка во случај на неисполнување на преземени обврски**Член 13**

Во случај на неисполнување на преземени обврски врз основа склучен договор за доделување на финансиска поддршка согласно овој закон, корисникот на финансиската поддршка е должен да ја врати примената финансиска поддршка во обем, рок и на начин уредени со договорот за финансиска поддршка.

Видови на финансиска поддршка**Член 14**

(1) Видови на финансиска поддршка за инвестиции се:

- а) Поддршка за нови вработувања;
- б) Поддршка за воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи од Република Македонија;
- в) Поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување;
- г) Поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес;
- д) Поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи и
- ѓ) Поддршка за откуп на средства од претпријатија во потешкотии.

(2) Видови на финансиска поддршка за конкурентност се:

- а) Поддршка за зголемување на конкурентност на пазарот;
- б) Поддршка за освојување на пазари и пораст на продажба.

Финансиска поддршка за нови вработувања**Член 15**

(1) Финансиска поддршка за нови вработувања се доделува за нови вработувања на државјани на Република Македонија со полно работно време.

(2) Деловен субјект кој ќе исплаќа континуирано месечна нето плата која е најмалку за 50% повисока од минималната нето плата предвидена со Законот за минимална плата во Република Македонија има право на финансиска поддршка во износ од 20% од исплатената месечна нето плата за секое ново вработување во текот на претходната година.

(3) Максималниот годишен износ на финансиската поддршка од ставот (2) на овој член кој може да се додели за едно ново вработување изнесува 4.400 евра. Максималниот годишен износ на финансиската поддршка се утврдува сразмерно за периодот од денот на вработување.

(4) Финансиската поддршка од ставот (2) на овој член не може да се доделува за временски период подолг од пет години сметано од денот на првото вработување на конкретното работно место.

Член 16

За доделување на финансиска поддршка од членот 15 од овој закон деловниот субјект треба да ги исполни следните услови и тоа:

1. Да оствари раст на приходи од дејноста и на просечниот број на вработените согласно членот 9 од овој закон и

2. Најмалку 75% од нововработените лица во текот на годината за која се бара финансиска поддршка треба да се лица кои исполнуваат најмалку еден од следните услови и тоа:

- најмалку 3 месеци пред вработувањето да немале засновано работен однос и најмалку 12 месеци пред вработувањето да не биле вработени кај корисникот на финансиската поддршка или во поврзан деловен субјект; или

- прв пат засноваат работен однос со него или
- последниот работен однос да им престанал поради отворање на стечајна или ликвидациона постапка или

- непосредно пред вработувањето да бил вработен во јавна или државната администрација.

Финансиска поддршка за воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи регистрирани во Република Македонија**Член 17**

(1) Финансиската поддршка за воспоставување и унапредување на деловната соработка со добавувачи регистрирани во Република Македонија се однесува на деловни субјекти кои вршат дејност во технолошко индустријските развојни зони, кои ќе набават и вградат производи во крајниот производ наменет за извоз од добавувачи регистрирани во Република Македонија кои вршат производствена дејност.

(2) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член изнесува 1% од вредноста на вкупно извршените набавки под услов 15% од вкупниот производ кој се доставува и вградува во производот на корисникот на финансиската поддршка во претходната година, да биде извршен од добавувачи регистрирани во Република Македонија.

(3) Максималниот годишен износ на финансиската поддршка од ставот (2) на овој член не може да изнесува повеќе од 300.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата.

(4) Деловната соработка од ставот (1) на овој член се утврдува согласно процентуалниот удел на набавките на производите кои се доставуваат и вградуваат во производот на корисникот на финансиската поддршка од добавувачите. При тоа не се земаат во предвид набавки извршени од јавни претпријатија (електрична енергија, горива, гас, вода, комуналии, телеком услуги, и сл.) како и адвокатски, сметководствени или консултантски услуги.

(5) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член не може да се доделува за временски период подолг од седум години од датумот на започнувањето на користење на поддршката.

Член 18

За остварување на правото на финансиска поддршка од членот 17 од овој закон треба да бидат исполнети следните услови и тоа:

- корисникот да оствари раст на приходи од дејноста и на просечниот број на вработените согласно членот 9 од овој закон и

- корисникот да реализирал набавка од добавувач регистриран во Република Македонија кој не е капитално или на кој било начин согласно закон поврзан со корисникот на финансиската поддршка и кој врши

претходни процеси и операции врз производот кој се доставува и вградува во производот на корисникот на финансиската поддршка.

Член 19

Корисникот на финансиската поддршка од членот 17 од овој закон има обврска да ја одржи дејноста најмалку три години сметано од последната година за која е исплатена финансиската поддршка.

Финансиска поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување

Член 20

(1) Финансиска поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување се доделува за воспоставување на одделенија, центри или друг облик на организациска структура, во кои се реализираат одржливи истражувачки и развојни проекти и се ангажира висококвалификуван персонал со цел стекнување на нови знаења и вештини за развој на нови производи, производни процеси или услуги, или за значително подобрување на постојните производи, производните процеси и услуги во производните дејности.

(2) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член се доделува на деловни субјекти кои ќе формираат самостојни организациони облици за технолошки развој и истражување, или ќе ги формираат како дел од постојната организациона структура.

(3) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член изнесува до 50% од вкупните оправдани трошоци за индустриско истражување по корисник од кои 30% се доделуваат за инвестициски трошоци од ставот (4) алинеја 1 на овој член, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата по проект за кој се генерирани инвестициски трошоци.

(4) Оправдани инвестициски трошоци од ставот (1) на овој член се:

- трошоци за инструменти и опрема кои се користат за потребите на истражувачкиот проект;
- трошоци за згради и земјиште на кое ќе се воспостави организационен облик за технолошки развој;
- трошоци за договорно истражување, техничко знаење и патенти купени или лиценцирани од страна на надворешни извори по пазарни цени;
- дополнителни трошоци настанати директно како резултат на истражувачки проекти и
- други оперативни трошоци, вклучувајќи ги и трошоците за материјали, набавки и слични производи настанати директно како резултат на истражувачката дејност.

(5) Финансиската поддршка од ставот (3) на овој член се доделува за временски период не подолг од пет години сметано од годината во кое е поднесено барање за доделување на финансиска поддршка.

Член 21

(1) За остварување на правото на финансиска поддршка од членот 20 од овој закон деловниот субјект треба да ги исполни следните услови и тоа:

- да оствари раст на приходи од дејноста и на просечниот број на вработените во однос на остварениот приход и просечниот број на вработени согласно член 9 од овој закон;

- претежната дејност на деловниот субјект да е од областа на производството; и

- активностите и резултатите на организациониот облик за технолошки развој и истражување да се применливи во производство.

(2) Корисникот на финансиската поддршка треба да го задржи просечниот број на нововработени доколку користел финансиска поддршка за исплата на нето платите од членот 15 од овој закон, за период од најмалку три години од последната година за која е исплатена финансиска поддршка.

Финансиска поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес за Република Македонија

Член 22

Инвестициски проекти од значаен економски интерес за Република Македонија се:

- инвестициски проекти чија инвестиција изнесува најмалку 4.000.000 евра и обезбедува најмалку 300 нови работни места или
- инвестициски проекти чија инвестиција изнесува најмалку 20.000.000 евра.

Член 23

(1) Финансиската поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес за Република Македонија се состои од:

- а) исплата на средства во висина на платен персонален данок на доход од платите на вработени државјани на Република Македонија;
- б) исплата на средства во висина на платен данок на добивка;
- в) парични средства во износ до 10% од реализираниот износ на инвестицијата (материјални и нематеријални средства) предвидена со договор реализирана по склучување на Договорот за доделување на финансиска поддршка, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата;
- г) исплата на парични средства за секој вработен за кој е исплатена нето плата повисока за најмалку 50% повисока од висината на минималната нето плата пропишана со Законот за минимална плата во Република Македонија и тоа:

- износ од 2.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата за деловен субјект кој вработува до 300 лица;

- износ од 3.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата за деловен субјект само за делот на вработените од 301 до 500 лица;

- износ од 3.500 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата за деловен субјект само за делот на вработените од 501 - 1000 лица;

- износ од 4.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата за деловен субјект само за делот на вработените од 1001 - 2000 лица.

(2) Финансиската поддршка од ставот (1) точки а) и б) од овој член не може да се додели на корисници кои користат финансиска поддршка од ист вид согласно закон.

(3) Финансиската поддршка од ставот (1) точка в) од овој член не може да се додели на корисници кои користат финансиска поддршка од членот 25 од овој закон.

(4) Финансиската поддршка од ставот (1) точка г) алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој член не се доделува на корисници кои користат финансиска поддршка од членот 15 од овој закон.

Член 24

(1) Финансиската поддршка од членот 23 став (1) точка а) од овој закон се остварува на годишно ниво во времетраење од 10 години сметано од месецот за кој прв пат била исплатена плата на вработените, но не подоцна од една година сметано од датумот на склучување на договорот за финансиска поддршка.

(2) Финансиската поддршка од членот 23 став (1) точка б) од овој закон се остварува на годишно ниво во времетраење од 10 години сметано од датумот кога деловниот субјект започнал со дејност, односно не подоцна од една година сметано од годината на склучување на договорот за финансиска поддршка.

(3) Финансиската поддршка од членот 23 став (1) точка в) од овој закон се остварува на годишно ниво за период од три години сметано од годината на склучување на договорот за финансиска поддршка, односно не подоцна од годината на започнување на инвестицискиот проект.

(4) Финансиската поддршка од членот 23 став (1) точка г) алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој закон ќе се исплатува еднократно за секое ново создадено работно место на годишно ниво за период од четири години сметано од годината на склучување на договорот, односно од годината на започнување на инвестицискиот проект.

(5) Корисникот на финансиската поддршка треба ја одржи инвестицијата и новосоздадените работни места за период од најмалку пет години од последната година во која е завршен инвестицискиот проект.

Финансиска поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи

Член 25

(1) Финансиска поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи е поддршка за деловни субјекти кои реализираат почетни или дополнителни инвестициски вложувања за набавка на нови машини и опрема или за инвестиции во објекти и земјиште неопходни за дејноста на корисникот во рамките на инвестицискиот проект.

(2) Максималниот годишен износ на финансиската поддршка од ставот (1) на овој член ќе изнесува 10% од реализираната инвестиција, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата вкупно за времетраењето на целиот инвестициски проект.

(3) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член ќе се исплатува на годишно ниво за временски период од пет години од датумот на започнување на инвестицискиот проект.

Член 26

(1) За остварување на финансиска поддршка од членот 25 од овој закон деловниот субјект треба да не го намали просечниот број на вработени и приходите од

дејноста на работењето под просекот во претходните три години, или за пократок период во зависност од датумот на кој деловниот субјект е основан или започнал со дејност.

(2) Корисникот на финансиската поддршка треба ја одржи инвестицијата за период од најмалку пет години од последната година во која е завршен инвестицискиот проект.

Финансиска поддршка за откуп на материјални средства од деловни субјекти со потешкотии

Член 27

(1) Финансиска поддршка за откуп на материјални средства од деловни субјекти со потешкотии се доделува на деловни субјекти кои ќе започнат инвестициски проект и откупили материјални средства на деловен субјект во постапка на стечај или ликвидација кои ќе ги користат исклучиво во производствениот процес во рамки на инвестицискиот проект.

(2) Максималниот износ на финансиската поддршка од ставот (1) на овој член ќе изнесува 10% од трошоците за купување на материјални средства на деловниот субјект во стечај или ликвидација, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата.

(3) Финансиската поддршка од став (1) на овој член се исплатува еднократно во рок од 12 месеци сметано од денот на започнување на производствениот процес.

(4) Користењето на финансиската поддршка од ставот (1) на овој член го исклучува користењето на финансиска поддршка од членот 25 од овој закон.

Член 28

(1) За остварување на финансиската поддршка од членот 27 од овој закон корисникот треба да ги исполни следните услови и тоа:

- да е деловен субјект кој во периодот од последните три години пред отворањето на стечајната или ликвидационата постапка освен преку деловна соработка не бил поврзан на кој било начин со деловниот субјект кој е во постапка на стечај или ликвидација и

- да откупи материјални средства од деловниот субјект кој е во постапка на стечај или ликвидација и кој пред отворањето на постапката на стечај или ликвидација имало најмалку 50 вработени.

(2) Корисникот на финансиската поддршка треба да го одржи инвестицискиот проект за кој се откупени материјалните средства најмалку пет години по датумот на започнување на инвестицискиот проект.

Финансиска поддршка за зголемување на конкурентност на пазарот

Член 29

(1) Финансиската поддршка за деловни субјекти кои ја зголемиле својата конкурентност на пазарот се доделува за остварување на пораст на продадени количини или пораст на приход од дејност за продадени производи на пазарот.

(2) Максималниот износ на финансиската поддршка од ставот (1) на овој член изнесува 10% од оправданите инвестициските трошоци но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата годишно.

(3) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член ќе се доделува на годишно ниво, но не повеќе од пет години сметано од датумот на започнување на инвестициски проект.

Член 30

За остварување на финансиска поддршка од членот 29 од овој закон корисникот на финансиската поддршка треба да ги исполни следните услови и тоа:

- да оствари пораст на продадени количини или пораст на приход од дејност за продадени производи на пазарот во годината за која аплицира, за најмалку 5% повеќе од просекот во последните три години и
- да задржи или да оствари пораст на просечниот број на вработени и пораст на приходите од дејноста на работењето од најмалку 5% над просекот во претходните три години, или за пократок период во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со дејност утврдено согласно договорот за финансиска поддршка.

Финансиска поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажба

Член 31

(1) Финансиската поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажба се доделува на деловни субјекти за оправдани трошоци за освојување на нови пазари и остварување на пораст во продажбата на новите пазари кои се однесуваат на:

- заеднички (организиран) настап на саеми во странство;
- заеднички (организиран) настап на деловни настани при посети на држави;
- деловни средби со фирми на странски пазари;
- истражување на странски пазари;
- сертифицирање на производите согласно барањата на странски пазари и
- подготовка за маркетиншки настап на странски пазари (изработка на промотивен материјал, каталози, брошури, дизајн на веб - страници)

(2) Максималниот износ на финансиската поддршка од ставот (1) на овој член ќе изнесува 20% од оправданите трошоци за освојување на нови пазари, но не повеќе од 30.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата.

(3) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член не се однесува на корисниците на технолошко - индустриските развојни зони.

(4) Финансиската поддршка од ставот (1) на овој член се исплаќа на годишно ниво, а ќе се доделува континуирано се до достигнување на максималниот износ од ставот (2) на овој член.

Член 32

За остварување на финансиската поддршка од членот 31 од овој закон корисникот треба да задржи ист или да оствари пораст на просечниот број на вработени и да оствари пораст на приходите од дејноста на работењето согласно членот 9 од овој закон.

Член 33

За почетни инвестициски вложувања на деловни субјекти основани од државјани на Република Македонија, коишто имаат живеалиште или привремен престој надвор од Република Македонија, износот на финан-

сиската поддршка од членот 23 став (1) под в), членот 25 став (2), членот 27 став (2) и членот 29 став (2) од овој закон, се зголемува за 10% од реализираната инвестиција, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата.

Постапка за доделување на финансиска поддршка

Член 34

(1) Финансиската поддршка согласно овој закон ја доделува Владата на Република Македонија.

(2) Договорите за финансиска поддршка во име на Владата ги потпишува еден од следните потписници:

- Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори;
- Министерот за економија;
- Министрите без ресор задолжени за странски инвестиции;
- Министерот без ресор, задолжен за регулатива за подобрување на инвестиционата клима за домашните претпријатија;
- Директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони;
- Директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.

Средства за финансиска поддршка

Член 35

Финансиската поддршка од членовите 15, 17, 20, 23, 25, 27, 29, 31 и 33 од овој закон се одобрува до износот на средства за таа цел утврдени во буџетот за тековната година на институциите надлежни за исплата.

Надлежни органи за спроведување на постапката за доделување на финансиска поддршка

Член 36

(1) Надлежни органи за спроведување на постапката за доделување на финансиска поддршка се Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот.

(2) За инвестициски проекти во технолошко индустриски развојни зони деловните субјекти поднесуваат барања за користење на финансиска поддршка до Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони.

(3) За инвестициски проекти надвор од технолошко индустриски развојни зони деловните субјекти поднесуваат барања за користење на финансиска поддршка до Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.

Постапка за доделување на финансиска поддршка

Член 37

(1) За доделување на финансиска поддршка согласно овој закон, деловниот субјект поднесува барање за доделување на финансиска поддршка до надлежните органи од членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон.

(2) Кон барањето се доставува Писмо на намери, деловен план за инвестициски проект и финансиски извештај за последните три години или за пократок период во зависност од датумот на кој деловниот субјект е основан или започнал со дејност.

(3) Освен документите од став (1) на овој член надлежниот орган од членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон може да побара од подносителот на барањето да достави и други документи со кои се потврдуваат податоци и факти наведени во барањето за финансиска поддршка.

(4) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член како и потребната документација од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот за економија.

Член 38

(1) Надлежните органи од членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон најдоцна до крајот на тековниот месец ги разгледуваат барањата пристигнати во претходниот месец и доставената документација при што ја утврдува комплетноста на барањето и доставената документација како и дали поднесените барања ги исполнуваат условите за доделување финансиска поддршка согласно овој закон врз основа на што составува писмен извештај за разгледаните барања.

(2) Доколку доставените барања и документацијата од ставот (1) на овој член не се комплетни надлежните органи од членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон доставуваат известување во рок од осум дена од разгледувањето на барањето, до барателот со укажување за дополнување на поднесеното барање со потребна документација во рок од 15 дена од денот на доставувањето на известувањето.

(3) Доколку барателот не постапи согласно ставот (2) на овој член надлежните органи од членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон ќе го известат барателот во рок од осум дена од истекот на рокот за дополнување на барањето, дека барањето поради некомплетност нема да биде предмет на разгледување во постапката за доделување на финансиска поддршка.

(4) Доколку барањето од ставот (1) на овој член не ги исполнува условите за доделување на финансиска поддршка согласно овој закон, на барателот во рок од осум дена од разгледување на доставеното комплетно барање му се доставува известување дека нема да биде предмет на разгледување во постапката за доделување на финансиска поддршка.

(5) Надлежните органи од членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон до Комисијата за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции формирани од Владата на Република Македонија (во понатамошниот текст: Комисија за евалуација) во рок од 15 дена го доставува писмениот извештај од ставот (1) на овој член со сите барања со потребната документација кои ги исполнуваат условите согласно овој закон за доделување на финансиска поддршка.

(6) Комисијата за евалуација од ставот (5) на овој член ја сочинуваат по еден член од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија, Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, кабинетите на министрите без ресор задолжени за странски инвестиции, Кабинетот на министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија, Министерството за економија, Министерството за финансии, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.

На членовите на Комисијата за евалуација им следува надоместок, кој го определува Владата на Република Македонија, врз основа на бројот на разгледани барања и бројот на одржани состаноци. Со работата на Комисијата претседава членот од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори.

(7) За начинот на својата работа Комисијата за евалуација донесува Деловник за работа.

(8) Комисијата за својата работа најмалку двапати годишно доставува Извештај за својата работа до Владата на Република Македонија.

(9) Комисијата за евалуација го разгледува писмениот извештај со добиените барања и документацијата од ставот (5) на овој член и во рок од 15 дена од приемот на истите изготвува Извештај. Извештајот содржи: број на добиени барања, видот на финансиската поддршка и висината на финансиските средства потребни за доделување на истата, листа на деловните субјекти и инвестициските проекти чии барања ги исполнуваат условите за склучување на договор за финансиска поддршка, како и мислење за исполнетост на услови за добивање финансиска поддршка согласно овој закон. Извештајот треба да биде потпишан од најмалку две третини од сите членови на Комисијата.

(10) Извештајот од ставот (9) на овој член, се доставува до надлежните органи од членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон во рок од 15 дена од изготвување на Извештајот од ставот (9) на овој член.

Член 39

Надлежните органи од членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон врз основа на Извештајот на Комисијата за евалуација од членот 38 став (9) од овој закон, најдоцна во рок од 30 дена од добивањето на Извештајот до Владата на Република Македонија доставуваат нацрт договор за добивање согласност за доделување на финансиска поддршка.

Договор за финансиска поддршка

Член 40

(1) Договорот за доделување на финансиска поддршка особено ги содржи следните елементи:

- договорни страни;
- предмет на Договор за доделување на финансиска поддршка;
- видот на финансиската поддршка која се доделува со Договор за доделување на финансиска поддршка;
- права и обврски на договорни страни;
- рокови за исполнување на превземни права и обврски;
- начин на исплата на финансиската поддршка;
- одредби во случај на неисполнување на превземни обврски;
- одредби за престанок;
- одредби за раскинување на договорот;
- одредби за решавање на спорови.

(2) Договорот за финансиска поддршка кој не ги содржи елементите од ставот (2) на овој член е ништовен.

Известување и евиденција за склучен договор за доделување на финансиска поддршка

Член 41

(1) Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони води евиденција за сите склучени договори за доделување на финансиска поддршка и во име на давателот на финансиската поддршка доставува годишен извештај до Комисијата за заштита на конкуренцијата, еднаш годишно.

(2) Примерок од договорот за доделување на финансиска поддршка веднаш, но најдоцна во рок од три дена по потпишувањето се доставува до органот кој води евиденција на склучени договори за финансиска поддршка.

Следење на спроведување на склучени договори за доделување на финансиска поддршка

Член 42

Надлежните органи од членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон го следат спроведувањето на склучените договори за доделување на финансиска поддршка.

Исплата на финансиска поддршка

Член 43

(1) Корисникот на финансиската поддршка кој ги исполнил условите согласно договорот за финансиска поддршка најдоцна до 30 јуни во тековната година за исплата на средства согласно склучениот договор за финансиска поддршка доставува барање за исплата на финансиската поддршка со потребната документација до надлежниот орган од членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон. Доколку надлежниот орган не е потписник на договорот за финансиска поддршка барањето за исплата до Владата на Република Македонија се доставува преку надлежните органи од членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон.

(2) Надлежните органи за исплата од ставот (1) на овој член го разгледуваат Барањето за исплата на финансиската поддршка и откако ќе утврдат дека се исполнети условите за користење на финансиска поддршка предвидени во овој закон ќе изврши исплата на износот кој му следува на корисникот не подоцна од 60 дена од денот на поднесување на комплетно барање за исплата.

(3) Формата и содржината на барањето и потребната документација од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за економија.

Надзор

Член 44

Надзор над примената на овој закон врши Министерството за економија.

Преодни и завршни одредби

Член 45

Деловните субјекти кои ќе склучат договори за финансиска поддршка од денот на влегувањето во сила на овој закон до крај на јули 2018 година, можат да поднесат барања за исплата на финансиската поддршка за реализираните оправдани инвестициски трошоци согласно овој закон најдоцна до 30.11.2018 година. Одобрената финансиска поддршка ќе се исплати најдоцна до 31.12.2018 година.

Член 45-а

(1) Деловните субјекти од кожарско преработувачката и текстилната индустрија, најдоцна во рок од две години од денот на влегување во сила на овој закон, можат да поднесуваат барања за исплата за финансиска поддршка за реализирани оправдани инвестициски трошоци при што за овие деловни субјекти не се применуваат ограничувањата од членот 9 став (1) алинеја 3 од овој закон.

(2) Деловните субјекти од ставот (1) на овој член можат да поднесуваат барања за исплата за финансиска поддршка за реализирани оправдани инвестициски трошоци само во случај кога оствариле пораст на приходи од дејност во последната година во однос на просекот од претходните три години или за пократок период доколку деловниот субјект е регистриран и започнал со дејност во период пократок од четири години, сметано од денот на доставување на барање за доделување на финансиска поддршка.

Донесување на подзаконските акти

Член 46

Подзаконските акти, предвидени во овој закон, ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Примена на одделни одредби

Член 47

(1) Деловните субјекти кои се корисници на технолошки индустриски развојни зони и кои до денот на влегувањето во сила на овој закон имаат склучено договори за државна помош согласно Закон за технолошки индустриски развојни зони и кои ги исполнуваат условите предвидени во овој закон можат да поднесат барање за доделување на финансиска поддршка.

(2) Деловните субјекти кои до денот на влегувањето во сила на овој закон кои имаат склучено договори за државна помош согласно Закон за контрола на државна помош и кои ги исполнуваат условите предвидени во овој закон можат да поднесат барање за доделување на финансиска поддршка.

Влегување во сила

Член 48

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR MBËSHËTETJE FINANCIARE TË INVESTIMEVE

Lënda e ligjit

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen llojet, lartësia, kushtet, mënyra dhe procedura për ndarjen e mbështetjes financiare të investimeve të subjekteve afariste të cilat do të investojnë në Republikën e Maqedonisë.

Neni 2

Ky ligj paraqet skemë të ndihmës në pajtim me rregullat me të cilat rregullohet kontrolli i ndihmës shtetërore.

Qëllimi i ligjit

Neni 3

Qëllimi i këtij ligji është nxitja e rritjes dhe zhvillimit ekonomik në Republikën e Maqedonisë përmes mbështetjes së investimeve për rritjen e konkurrencës së ekonomisë së Maqedonisë dhe punësimit.

Kuptimi i nocioneve të përdorura

Neni 4

Nocionet e veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin si vijon:

1. "Dhënës i ndihmës shtetërore" është Qeveria e Republikës së Maqedonisë,

2. "Subjekti afarist" është tregtari i regjistruar në Regjistrin e shoqërive tregtare në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë,

3. "Furnizues" është secili subjekt afarist i cili nuk është në mënyrë kapitale apo në çfarëdo mënyre tjetër në pajtim me ligjin i lidhur me shfrytëzuesin e mbështetjes financiare të këtij ligji dhe i cili kryen procese dhe operacioneve paraprake mbi prodhimin i cili dorëzohet dhe inkorporohet në prodhimin e shfrytëzuesit të mbështetjes financiare,

4. "Ndihma shtetërore" është ndihma e dhënë nga dhënësi i ndihmës shtetërore në formë të mbështetjes financiare në pajtim me këtë ligj,

5. "Shpenzime të arsyeshme" janë shpenzimet për investime në mjetet materiale dhe jomateriale dhe/ose shpenzimet për rrogë për vendet e sapokrijuara të punës,

6. "Shpenzime të arsyetuara investuese" janë shpenzimet për investime në mjetet materiale dhe jomateriale për nevojat e projektit investues,

7. "Mjete materiale" janë të gjitha mjetet si toka, ndërtesa, pajisje, stabilimente dhe makina të nevojshme për realizimin e projektit investues,

8. "Mjete jomateriale" janë investimet në transfer të teknologjisë, marrja e patentëve, licencave, njohuria dhe përvoja (know-how), të drejtat tjera me pronësi intelektuale të pranura në legjislacionin nacional në vendin e prejardhjes së të drejtës përkatësisht në Republikën e Maqedonisë apo njohuria teknike e jopatentuar e nevojshme për realizimin e projektit investues,

9. "Shpenzime për rrogë" paraqet shumën e përgjithshme të mjeteve që si bruto rrogë shfrytëzuesi i mbështetjes financiare duhet ta paguajë për vendet e punës drejtpërdrejt të krijuara për realizimin e projektit investues,

10. "Lartësia e mbështetjes financiare" është shuma e mbështetjes e shprehur si përqindje nga shpenzimet e arsyeshme investuese apo nga shpenzimet e arsyeshme për pagesë të rrogave për vendet e sapokrijuara të punës,

11. "Shfrytëzues i mbështetjes financiare" është çdo subjekt afarist të cilit i është ndarë mbështetja financiare për realizimin e projektit investues në pajtim me këtë ligj,

12. "Investime fillestare produktive" janë investimet në mjetet materiale dhe/ose jomateriale të lidhura me:

- themelimin e subjektit të ri afarist;
- zgjerimin e kapacitetit të prodhimit të subjektit afarist ekzistues;
- futjen e prodhimeve të reja;

- ndryshimin esencial në tërë procesin e prodhimit të subjektit afarist ekzistues dhe

- fitimin e mjeteve themelore të subjektit afarist që është në procedurë të falimentimit apo likuidimit, me kusht këto të blihen nga subjekti i cili nuk është në lidhshmëri kapitale apo lidhshmëri tjetër në pajtim me ligjin me subjektin nga i cili blihen mjetet;

13. "Makinë e re" është çdo makinë, pajisje apo stabiliment i prodhuar jo më herët se dy vjet nga data e blerjes, që nuk është shfrytëzuar (e paamortizuar) paraprakisht dhe është furnizuar nga shfrytëzuesi i mbështetjes financiare me kushte reale të tregut dhe çmim të përcaktuar në pajtim me Standardet ndërkombëtare të kontabilitetit të pranura në Republikën e Maqedonisë;

14. "Projekt investues" janë të gjitha aktivitetet që do të merren nga subjekti afarist dhe të cilat përfshijnë investime në ndërtimin e objekteve të reja, përkatësisht përshtatjen, rekonstrukcionin apo ndërtimin plotësues të objekteve ekzistuese, furnizimin e pajisjes, makinave dhe stabilimenteve dhe hapjen e vendeve të reja të punës në pajtim me planin afarist.

15. "Projekt i madh investues" është projekti investues me vlerë mbi 50.000.000 euro në kundërvlerë me denarë.

16. "Fillimi i realizimit të projektit investues" është fillimi i punëve ndërtimore të lidhura me projektin investues në të cilat nuk bëjnë pjesë sigurimi i lejeve, përpilimi i studimeve të fizibilitetit dhe aktivitetet të ngjashme për çka shfrytëzuesi i mbështetjes financiare e njofton kërkuesin; akti i parë obligues juridik për porosi të pajisjes; përkatësisht akti obligues juridik me të cilin merren obligime për shkak të së cilave investimi nuk mund të kthehet në gjendjen e mëhershme.

Kohëzgjatja e projektit investues

Neni 5

Projekti investues për të cilin ndahet mbështetja financiare në pajtim me këtë ligj nuk mund të zgjasë më tepër se pesë vjet nga dita e fillimit të realizimit të projektit investues.

Pjesëmarrja e shfrytëzuesit të mbështetjes financiare në financim

Neni 6

Pjesëmarrja e shfrytëzuesit të mbështetjes financiare në investim duhet të arrijë së paku 25% të shpenzimeve të përgjithshme dhe të arsyeshme investuese përmes mjeteve personale apo nga burimet tjera të financimit që nuk paraqet ndihmë shtetërore në kuptim të Ligjit për kontroll të ndihmës shtetërore.

Obligimi për paraqitjen e projekteve të mëdha

Neni 7

Për secilin projekt të madh investues, dhënësi i ndihmës shtetërore detyrimisht e njofton Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës në pajtim me ligjin.

Kumulacioni i mbështetjes financiare

Neni 8

(1) Mbështetja e përgjithshme financiare e cila mund të paguhet në pajtim me këtë ligj dhe ligj tjetër nuk mund të tejkalojë 50% nga lartësia e shpenzimeve të arsyeshme të realizuara.

(2) Për projekte të mëdha investuese lartësia e mbështetjes financiare të këtij ligji është:

- deri më 50% nga shpenzimet e arsyeshme investuese për projektin investues deri më 50.000.000 euro;
- deri më 25% për pjesën e shpenzimeve të arsyeshme investuese për projektin investues prej 50.000.000,00 euro deri më 100.000.000 euro dhe
- deri më 17% për pjesën e shpenzimeve të arsyeshme investuese për projektin investues që tejkalojnë 100.000.000 euro.

(3) Kufizimi nga paragrafi (1) i këtij neni nuk ka të bëjë me mbështetjen financiare që ndahet dhe paguhet për vendosjen e formave organizative për zhvillimin dhe hulumtimin teknologjik.

Subjektet që mund të jenë shfrytëzuese të mbështetjes financiare

Neni 9

(1) Subjektet që mund të jenë shfrytëzuese të mbështetjes financiare janë subjektet afariste:

- të cilat kryejnë veprimtari prodhuese dhe
- të cilat kanë realizuar rritjen e të ardhurave nga veprimtaria në vitin e fundit në lidhje me mesataren e tri viteve paraprake apo për periudhë më të shkurtër nëse subjekti afarist është regjistruar dhe ka filluar me veprimtari në periudhën më të shkurtër se katër vjet të llogaritur nga dita e dorëzimit të kërkesës për ndarjen e mbështetjes financiare dhe
- të cilat kanë numër mesatar përkatësisht rritje të numrit mesatar të të punësuarve në vitin e fundit në lidhje me mesataren e tri viteve paraprake apo për periudhë më të shkurtër nëse subjekti afarist është regjistruar dhe ka filluar me veprimtari në periudhën më të shkurtër se katër vjet të llogaritur nga dita e dorëzimit të kërkesës për ndarjen e mbështetjes financiare.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni mbështetje financiare në pajtim me këtë ligj nuk mund t'u ndahet subjekteve afariste të cilat kryejnë veprimtari prodhuese dhe njëherit janë kryerës të:

- veprimtarisë me interes publik të përcaktuara me ligj;
- veprimtarisë së licencuar;
- veprimtarisë së rregulluar;
- shfrytëzuesve të së drejtës së koncesioneve, nëse kjo u është veprimtari dominuese;
- të cilat kryejnë veprimtari të lidhura me prodhimin me dedikim (armatim dhe pajisje ushtarake);
- të cilat prodhojnë mallra të akcizës.

(3) Subjekti afarist i cili do ta fitojë të drejtën të shfrytëzojë mbështetje financiare në pajtim me këtë ligj do ta shfrytëzojë të drejtën nëse vazhdimisht dhe në mënyrë kumulative i përbush kushtet e parapara në paragrafin (1) të këtij neni.

Subjektet që nuk mund të jenë shfrytëzues të mbështetjes financiare

Neni 10

Mbështetja financiare në pajtim me këtë ligj nuk mund t'u ndahet subjekteve:

- të cilat shfrytëzojnë subvencione, e të cilat kryejnë veprimtari nga sfera e bujqësisë dhe peshkatarisë;
- të cilat kryejnë veprimtari ndërtimore të lidhura me ndërtimin dhe shitjen e banesave dhe ndërtesave banesore edhe atë vetëm për pjesën e veprimtarisë ndërtimore ndërtimi dhe shitja e banesave;

- të cilat kryejnë veprimtari nga sfera e shërbimeve komunikuese informative përveç nëse veprimtaria lidhet me vendosjen e formave organizative për zhvillimin dhe hulumtimin teknologjik.

Kufizimi i mbështetjes financiare

Neni 11

Mbledhja financiare për realizimin e projektit investues në pajtim me këtë ligj nuk mund t'i ndahet subjektit afarist në zonat zhvillimore industriale teknologjike për shpenzimet e njëjta të arsyeshme si dhe subjekteve tjera afariste jashtë zonave zhvillimore industriale teknologjike për shpenzimet e njëjta të arsyeshme për të cilat është ndarë ndihma shtetërore.

Realizimi i mbështetjes financiare

Neni 12

(1) Mbështetja financiare ndahet për investime dhe përmirësimin e konkurrencës, kurse paguhet në vitin rrjedhës në pajtim me nenin 9, paragrafi (1) alineja 2 e këtij ligji.

(2) Mbështetja financiare e cila u ndahet subjekteve afariste në pajtim me këtë ligj do të realizohet në nivel vjetor me pagesë të drejtpërdrejtë në llogarinë e shfrytëzuesit në procedurën e përcaktuar me këtë ligj dhe në pajtim me marrëveshjen e lidhur për mbështetje financiare.

Kthimi i zbatimit të mbështetjes financiare në rast të mospërbushjes së obligimeve të marra

Neni 13

Në rast të mospërbushjes së obligimeve të marra në bazë të marrëveshjes së lidhur për ndarjen e mbështetjes financiare në pajtim me këtë ligj, shfrytëzuesi i mbështetjes financiare ka për detyrë ta kthejë zbatimin e mbështetjes financiare në vëllimin, afatin dhe në mënyrën e rregulluar me marrëveshjen për mbështetjen financiare.

Llojet e mbështetjes financiare

Neni 14

(1) Llojet e mbështetjes financiare për investime janë:

- a) Mbështetja për punësime të reja;
- b) Mbështetja për vendosjen dhe përparimin e bashkëpunimit me furnizuesit nga Republika e Maqedonisë;
- v) Mbështetja për vendosjen e formave organizative për zhvillimin dhe hulumtimin teknologjik;
- g) Mbështetja për projektet investuese me interes të rëndësishëm ekonomik;
- d) Mbështetja për rritjen e investimeve kapitale dhe të ardhurave dhe
- gj) Mbështetja për blerjen e mjeteve nga ndërmarrjet në vështirësi.

(2) Llojet e mbështetjes financiare për konkurrencë janë:

- a) Mbështetja për rritjen e konkurrencës së tregut;
- b) Mbështetja për përvetësimin e tregjeve dhe rritjen e shitjes.

Mbështetja financiare për punësime të reja

Neni 15

(1) Mbështetja financiare për punësime të reja ndahet për punësime të reja të shtetasve të Republikës së Maqedonisë me orar të plotë të punës.

(2) Subjekti afarist i cili do të paguajë vazhdimisht rrogë neto mujore e cila është më pak për 50% më e lartë nga rroga neto minimale të paraparë me Ligjin për rrogë minimale në Republikën e Maqedonisë ka të drejtën e mbështetjes financiare në shumë prej 20% të rrogës së paguar neto mujore për çdo punësim të ri gjatë vitit paraparak.

(3) Shuma vjetore maksimale e mbështetjes financiare nga paragrafi (2) i këtij neni e cila mund të ndahet për një punësim të ri është 4.400 euro. Shuma vjetore maksimale e mbështetjes financiare përcaktohet në mënyrë proporcionale për periudhën nga dita e punësimit.

(4) Mbështetja financiare nga paragrafi (2) i këtij neni nuk mund të ndahet për periudhën kohore më të gjatë se pesë vjet duke llogaritur nga dita e punësimit të parë në vendin konkret të punës.

Neni 16

Për ndarjen e mbështetjes financiare nga neni 15 të këtij ligji subjekti afarist duhet t'i përmbush kushtet në vijim:

1. Të realizojë rritjen e të ardhurave nga veprimtaria dhe të numrit mesatar të të punësuarve në pajtim me nenin 9 të këtij ligji dhe

2. Së paku 75% të personave të sapopunësuar gjatë vitit për të cilën kërkohet mbështetja financiare duhet të jenë persona të cilët e përmbushin së paku njërin ndër kushtet në vijim:

- së paku 3 muaj para punësimit të mos kenë marrëdhënie të themeluar pune dhe së paku 12 muaj para punësimit të mos jenë të punësuar te shfrytëzuesi i mbështetjes financiare apo në subjektin e lidhur afarist; apo
- për herë të parë themelojnë marrëdhënie pune me të apo

- marrëdhënie e fundit e punës t'u pushojë për shkak të hapjes së procedurës së falimentimit apo procedurës së likuidimit apo

- menjëherë para punësimit të jetë i punësuar në administratën publike apo shtetërore.

Mbështetja financiare për vendosjen dhe përparimin e bashkëpunimit me furnizuesit e regjistruar në Republikën e Maqedonisë

Neni 17

(1) Mbështetja financiare për vendosjen dhe përparimin e bashkëpunimit afarist me furnizuesit e regjistruar në Republikën e Maqedonisë ka të bëjë me subjektet afariste të cilat kryejnë veprimtari në zonat zhvillimore industriale teknologjike, të cilat do të furnizojnë dhe inkorporojnë prodhime në produktin përfundimtar nga furnizuesit e regjistruar në Republikën e Maqedonisë që kryejnë veprimtari prodhuese.

(2) Mbështetja financiare nga paragrafi (1) i këtij neni arrin 1% të vlerës së furnizimeve të përgjithshme të kryera me kusht 15% të prodhimit të fundit i cili dorëzohet dhe inkorporohet në prodhimin e shfrytëzuesit të mbështetjes financiare në vitin paraparak, të kryhet nga furnizuesit e regjistruar në Republikën e Maqedonisë.

(3) Shuma vjetore maksimale e mbështetjes financiare nga paragrafi (2) të këtij neni nuk mund të arrijë më tepër se 300.000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës.

(4) Bashkëpunimi afarist nga paragrafi (1) i këtij neni përcaktohet në pajtim me pjesëmarrjen procentuale të furnizimeve të prodhimeve që dorëzohen dhe inkorporohen në prodhimin e shfrytëzuesit të mbështetjes financiare nga furnizuesit. Me këtë rast nuk merren parasysh furnizimet e kryera nga ndërmarrjet publike (energji elektrike, karburantet, gazi, uji, komunaliet, shërbimet e telekomit, etj.) si dhe shërbimet e avokatit, të kontabilistit apo shërbimet konsultuese.

(5) Mbështetja financiare nga paragrafi (1) të këtij neni nuk mund të ndahet për periudhën kohore më të gjatë se shtatë vjet nga data e fillimit të shfrytëzimit të mbështetjes.

Neni 18

Për realizimin e të drejtës së mbështetjes financiare nga neni 17 i këtij ligji duhet të përmbushen kushtet vijuese edhe atë:

- shfrytëzuesi të realizojë rritje të të hyrave nga veprimtaria dhe me numrin mesatar të të punësuarve në pajtim me nenin 9 të këtij ligji dhe

- shfrytëzuesi të ketë realizuar furnizim nga furnizuesi i regjistruar në Republikën e Maqedonisë i cili nuk është në mënyrë kapitale ose në cilëndo mënyrë në pajtim me ligjin e lidhur me shfrytëzuesin e mbështetjes financiare dhe që kryen procese dhe operacione paraprake mbi prodhimin që dorëzohet dhe inkorporohet në prodhimin e shfrytëzuesit të mbështetjes financiare.

Neni 19

Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare nga neni 17 i këtij ligji ka për obligim ta mbajë veprimtarinë së paku tre vjet duke llogaritur nga viti i fundit për të cilin është paguar mbështetja financiare.

Mbështetja financiare për vendosjen e formave organizative për zhvillim teknologjik dhe hulumtim

Neni 20

(1) Mbështetja financiare për vendosjen e formave organizative për zhvillim teknologjik dhe hulumtim ndahet për themelim të seksioneve, qendrave ose formës tjetër të strukturës organizative në të cilat realizohen projekte të qëndrueshme hulumtuese dhe zhvillimore dhe angazhohet personel me kualifikim të lartë me qëllim përvetësimin e njohurive dhe shkathtësive të reja për zhvillim të prodhimeve të reja, proceseve dhe shërbimeve prodhuese, ose për përmirësimin e konsiderueshëm të prodhimeve ekzistuese, proceseve dhe shërbimeve prodhuese në veprimtaritë prodhuese.

(2) Mbështetja financiare nga paragrafi (1) i këtij neni u ndahet subjekteve afariste që do të formojnë forma organizative të mëvetësishme për zhvillim teknologjik dhe hulumtim, ose do të formohen si pjesë e strukturës organizative ekzistuese.

(3) Mbështetja financiare nga paragrafi (1) i këtij neni është deri në 50% e shpenzimeve të përgjithshme të arsyetuara për hulumtim industrial për shfrytëzues nga të cilat 30% ndahen për shpenzime investuese nga paragrafi (4), alineja 1 e këtij neni, por jo më shumë se 1.000.000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit mesatar të

Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës për projekt për të cilin janë gjeneruar shpenzime investuese.

(4) Shpenzime të arsyetuara investuese nga paragrafi (1) i këtij neni janë:

- shpenzimet për instrumente dhe pajisje që shfrytëzohen për nevojat e projektit hulumtues;
- shpenzimet për ndërtesa dhe tokë në të cilën do të vendoset formë organizative për zhvillim teknologjik;
- shpenzimet për hulumtim të kontraktuar, njohuri teknike dhe patenta të blera ose të licencuara nga ana e burimeve të jashtme me çmime të tregut;
- shpenzimet plotësuese të krijuara drejtpërdrejt si rezultat i projekteve hulumtuese;
- shpenzimet tjera operative, përfshirë edhe shpenzimeve për materiale, furnizime dhe prodhime të ndryshme të krijuara drejtpërdrejt si rezultat i veprimtarisë hulumtuese.

(5) Mbështetja financiare nga paragrafi (3) i këtij neni ndahet për periudhë kohore jo më gjatë se pesë vjet llogaritur nga viti në të cilin është parashtruar kërkesa për ndarje të mbështetjes financiare.

Neni 21

(1) Për realizimin e të drejtës së mbështetjes financiare nga neni 20 i këtij ligji subjekti afarist duhet të përmbushë kushtet vijuese edhe atë:

- të realizojë rritje të të hyrave nga veprimtaria dhe me numrin mesatar të të punësuarve në lidhje me të hyrat e realizuara dhe numrin mesatar të të punësuarve në pajtim me nenin 9 të këtij ligji;
- veprimtaria kryesore e subjektit afarist të jetë nga sfera e prodhimit; dhe
- aktivitetet dhe rezultatet e formës organizative për zhvillim teknologjik dhe hulumtim të jenë të aplikueshme në prodhim.

(2) Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare duhet ta mbajë numrin mesatar të të sapopunësuarve nëse ka shfrytëzuar mbështetje financiare për pagesë të neto rrogave nga neni 15 i këtij ligji, për periudhë prej së paku tre vjet nga viti i fundit për të cilin është paguar mbështetja financiare.

Mbështetja financiare për projektet investuese me interes të rëndësishëm ekonomik për Republikën e Maqedonisë

Neni 22

Projekte investuese me interes të rëndësishëm ekonomik për Republikën e Maqedonisë janë:

- projekte investuese investimi i të cilëve është së paku 4.000.000 euro dhe siguron së paku 300 vende të reja pune ose
- projekte investuese investimi i të cilëve është se paku 20.000.000 euro.

Neni 23

(1) Mbështetja financiare për projektet investuese me interes të rëndësishëm ekonomik për Republikën e Maqedonisë përbëhet prej:

- a) pagesës së mjeteve në lartësi të tatimit të paguar personal të të ardhurave nga rrogat e të punësuarve shtetas të Republikës së Maqedonisë;
- b) pagesa e mjeteve në lartësi të tatimit të paguar mbi fitim;

v) mjete monetare në shumë deri në 10% nga shuma e realizuar e investimeve (mjete materiale dhe jomateriale) të parapara me marrëveshje të realizuara për lidhje të Marrëveshjes për ndarje të mbështetjes financiare por jo më shumë se 1.000.000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës;

g) pagesa e mjeteve në para për çdo të punësuar për të cilin është paguar neto rroga më e lartë për së paku 50% më të lartë nga lartësia e neto rrogës minimale të përcaktuar me Ligjin për rrogë minimale në Republikën e Maqedonisë edhe atë:

- shumë prej 2.000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës për subjekt afarist i cili punëson deri në 300 persona;
- shumë prej 3.000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës për subjekt afarist vetëm për pjesën e të punësuarve nga 301 deri në 500;
- shumë prej 3.500 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës për subjekt afarist vetëm për pjesën e të punësuarve nga 501 deri në 1000;
- shumë prej 4.000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës për subjekt afarist vetëm për pjesën e të punësuarve nga 1001 deri në 2000 persona.

(2) Mbështetja financiare nga paragrafi (1) pika a) dhe b) e këtij neni nuk mund t'u ndahet shfrytëzuesve që shfrytëzojnë mbështetje financiare të llojit të njëjtë në pajtim me ligjin.

(3) Mbështetja financiare nga paragrafi (1) pika v) e këtij neni nuk mund t'u ndahet shfrytëzuesve që shfrytëzojnë mbështetje financiare të nenit 25 të këtij ligji.

(4) Mbështetja financiare nga paragrafi (1) pika g), alinetë 1, 2, 3 dhe 4 të këtij neni nuk u ndahet shfrytëzuesve që shfrytëzojnë mbështetje financiare nga neni 15 i këtij ligji.

Neni 24

(1) Mbështetja financiare nga neni 23 paragrafi (1) pika a) e këtij ligji realizohet në nivel vjetor në kohëzgjatje prej 10 vitesh duke llogaritur nga muaji për të cilin për herë të parë u është paguar rrogë të punësuarve, por jo më vonë se një vit duke llogaritur nga data e lidhjes së marrëveshjes për mbështetje financiare.

(2) Mbështetja financiare nga neni 23 paragrafi (1) pika b) e këtij ligji realizohet në nivel vjetor në kohëzgjatje prej 10 vitesh duke llogaritur nga data kur subjekti afarist ka filluar me veprimtari, përkatësisht jo më vonë se një vit duke llogaritur nga viti i lidhjes së marrëveshjes për mbështetje financiare.

(3) Mbështetja financiare nga neni 23 paragrafi (1) pika v) e këtij ligji realizohet në nivel vjetor për periudhë prej tre vitesh llogaritur nga viti i lidhjes së marrëveshjes për mbështetje financiare, përkatësisht jo më vonë se viti i fillimit të projektit investues.

(4) Mbështetja financiare nga neni 23 paragrafi (1) pika g) alinetë 1, 2, 3 dhe 4 të këtij ligji do të paguhet përnjëherë për çdo vend të ri të krijuar në nivel vjetor për periudhë prej katër vitesh duke llogaritur nga viti i lidhjes së marrëveshjes, përkatësisht nga viti i fillimit të projektit investues.

(5) Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare duhet ta mbajë investimin dhe vendet e sapokrijuara të punës për periudhë prej së paku pesë vitesh nga viti i fundit në të cilin ka përfunduar projekti investues.

Mbështetja financiare për rritje të investimeve dhe të hyrave kapitale

Neni 25

(1) Mbështetja financiare për rritje të investimeve dhe të hyrave kapitale është mbështetje për subjekte afariste që realizojnë investime fillestare ose plotësuese për furnizim të makinave dhe pajisjeve të reja ose për investime në objekte dhe tokë të nevojshme për veprimtarinë e shfrytëzuesit në kuadër të projektit investues.

(2) Shuma vjetore maksimale e mbështetjes financiare nga paragrafi (1) i këtij neni do të jetë 10% nga investimi i realizuar, por jo më shumë se 1.000.000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës në mënyrë të përgjithshme për kohëzgjatjen e gjithë projektit investues.

(3) Mbështetja financiare nga paragrafi (1) i këtij neni do të paguhet në nivel vjetor për periudhë kohore prej pesë vitesh nga data e fillimit të projektit investues.

Neni 26

(1) Për realizimin e mbështetjes financiare nga neni 25 i këtij ligji subjekti afarist duhet të mos e zvogëlojë numrin mesatar të të punësuarve dhe të hyrat nga veprimtaria e punës nën mesataren në tre vitet paraprake ose për periudhë më të shkurtër varësisht nga data në të cilën subjekti afarist është themeluar ose ka filluar me veprimtarinë.

(2) Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare duhet ta mbajë investimin dhe vendet e sapokrijuara të punës për periudhë prej së paku pesë vitesh nga viti i fundit në të cilin ka përfunduar projekti investues.

Mbështetja financiare për blerje të mjeteve materiale nga subjekte afariste me vështirësi

Neni 27

(1) Mbështetja financiare për blerje të mjeteve materiale nga subjekte afariste me vështirësi u ndahet subjekteve afariste që do të fillojnë projekt investues dhe kanë blerë mjete materiale të subjektit afarist në procedurë të falimentimit ose likuidimit që do t'i shfrytëzojnë veçanërisht në procesin e prodhimit në kuadër të projektit investues.

(2) Shuma maksimale e mbështetjes financiare nga paragrafi (1) i këtij neni do të jetë 10% nga shpenzimet për blerje të mjeteve materiale të subjektit afarist në falimentim ose likuidim, por jo më shumë se 1.000.000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës.

(3) Mbështetja financiare nga paragrafi (1) i këtij neni paguhet në mënyrë të njëhershme në afat prej 12 muajsh duke llogaritur nga dita e fillimit të procesit të prodhimit.

(4) Shfrytëzimi i mbështetjes financiare nga paragrafi (1) i këtij neni e përjashton shfrytëzimin e mbështetjes financiare nga neni 25 i këtij ligji.

Neni 28

(1) Për realizimin e mbështetjes financiare nga neni 27 i këtij ligji duhet të përmbushen kushtet vijuese edhe atë:

- të jetë subjekt afarist i cili në periudhën nga tre vitet e fundit para hapjes së procedurës së falimentimit ose likuidimit përveç përmes bashkëpunimit afarist nuk është lidhur në cilëndo mënyrë me subjektin afarist që nuk është në procedurë të falimentimit ose likuidimit dhe

- të blejë mjete materiale nga subjekti afarist i cili është në procedurë të falimentimit ose likuidimit dhe i cili para hapjes së procedurës së falimentimit ose likuidimit ka pasur së paku 50 të punësuar.

(2) Shfrytëzuesi i mbështetjes financiare duhet ta ruajë projektin investues për të cilin janë blerë mjete materiale së paku pesë vjet pas datës së fillimit të projektit investues.

Mbështetja financiare për rritje të konkurrencës së tregut

Neni 29

(1) Mbështetja financiare për subjekte afariste që e kanë rritur konkurrencën e vet në tregun ndahet për realizimin e rritjes së sasive të shitura ose rritjes së të hyrave nga veprimtaria për prodhime të shitura në treg.

(2) Shuma vjetore maksimale e mbështetjes financiare nga paragrafi (1) i këtij neni do të jetë 10% nga shpenzimet e arsyetuara investuese por jo më shumë se 1.000.000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës në nivel vjetor.

(3) Mbështetja financiare nga paragrafi (1) i këtij neni do të ndahet në nivel vjetor, por jo më shumë se pesë vjet duke llogaritur nga data e fillimit të projektit investues.

Neni 30

Për realizimin e të drejtës së mbështetjes financiare nga neni 29 i këtij ligji shfrytëzuesi i mbështetjes financiare duhet t'i përmbushë kushtet vijuese edhe atë:

- të realizojë rritje të sasive të shitura ose rritje të të hyrave nga veprimtaria për prodhime të shitura në treg në vitin për të cilin aplikon, për së paku 5% më shumë se mesatarja në tre vitet e fundit dhe

- të mbajë ose të realizojë rritje të numrit mesatar të të punësuarve dhe rritje të të hyrave nga veprimtaria e të punësuarve prej së paku 5% mbi mesataren në tre vitet paraprake, ose për periudhë më të shkurtër varësisht nga data në të cilën ndërmarrja është themeluar ose ka filluar me veprimtarinë të përcaktuar në pajtim me marrëveshjen për mbështetje financiare.

Mbështetja financiare për pushtimin e tregjeve të reja dhe rritje të shitjes

Neni 31

(1) Mbështetje financiare për pushtimin e tregjeve të reja dhe rritje të shitjes u ndahet subjekteve afariste për shpenzime të arsyetuara për pushtimin e tregjeve të reja dhe realizim të rritjes në shitjen e tregjeve të reja që kanë të bëjnë me:

- paraqitje të përbashkët (të organizuar) në panairë jashtë vendit;

- paraqitje të përbashkët (të organizuar) në evenimente afariste gjatë vizitave të shteteve;

- takime afariste me firma në tregjet e huaja;

- hulumtim të tregjeve të huaja;

- certifikimi i prodhimeve në pajtim me kërkesat e tregjeve të huaja;

- përgatitje për paraqitje marketingu në tregjet e huaja (përpunimi i materialit promovues, katalogeje, broshurave, dizajnit të uebfaqeve).

(2) Shuma vjetore maksimale e mbështetjes financiare nga paragrafi (1) i këtij neni do të jetë 20% nga shpenzimet e arsyetuara investuese por jo më shumë se 30.000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës.

(3) Mbështetja financiare nga paragrafi (1) i këtij neni nuk ka të bëjë me shfrytëzuesit e zonave zhvillimore teknologjike-industriale.

(4) Mbështetja financiare nga paragrafi (1) i këtij neni paguhet në nivel vjetor, ndërsa do të ndahet vazhdimisht deri në arritjen e shumës maksimale nga paragrafi (2) i këtij neni.

Neni 32

Për realizimin mbështetjes financiare nga neni 31 i këtij ligji shfrytëzuesi duhet ta mbajë numrin e njëjtë ose të realizojë rritje të numrit mesatar të të punësuarve dhe të realizojë rritje të të hyrave nga veprimtaria e punës në pajtim me nenin 9 të këtij ligji.

Neni 33

Për kontribute investime fillestare të subjekteve afariste të themeluara nga shtetas të Republikës së Maqedonisë, të cilët kanë vendbanim ose qëndrim të përkohshëm jashtë Republikës së Maqedonisë, shuma e mbështetjes financiare nga neni 23 paragrafi (1) nën v), neni 25 paragrafi (2), neni 27 paragrafi (2) dhe neni 29 paragrafi (2) i këtij ligji, rritet për 10% nga investimi i realizuar, por jo më shumë se 1.000.000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës.

Procedura për ndarje të mbështetjes financiare

Neni 34

(1) Mbështetjen financiare në pajtim me këtë ligj e ndan Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(2) Marrëveshjet për mbështetje financiare në emër të Qeverisë i nënshkruan një prej nënshkruesve vijues:

- Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, i ngarkuar për çështje ekonomike dhe për koordinim me resorët ekonomikë;

- Ministri i Ekonomisë;

- Ministrat pa resor të ngarkuar për investime të huaja;

- Ministri pa resor, i ngarkuar për rregullativë për përmirësimin e klimës investuese për ndërmarrjet vendore;

- Drejtori i Drejtorisë për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike;

- Drejtori i Agjencisë për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë.

Mjetet për mbështetje financiare

Neni 35

Mbështetja financiare nga nenet 15, 17, 20, 23, 25, 27, 29, 31 dhe 33 të këtij ligji aprovet deri në shumën e mjeteve për atë qëllim të përcaktuara në buxhetin për vitin rrjedhës të institucioneve kompetente për pagesë.

Organet kompetente për zbatimin e procedurës për ndarje të mbështetjes financiare

Neni 36

(1) Organet kompetente për zbatimin e procedurës për ndarje të mbështetjes financiare janë Drejtoria për zona teknologjike industriale zhvillimore dhe Agjencia për investime të huaja dhe promovim të eksportit.

(2) Për projekte investuese në zonat teknologjike industriale zhvillimore subjektet afariste parashtrojnë kërkesa për shfrytëzim të mbështetjes financiare në Drejtorinë për zona teknologjike industriale zhvillimore.

(3) Për projekte investues jashtë zonave zhvillimore industriale teknologjike subjektet afariste parashtrojnë kërkesë për shfrytëzimin e mbështetjes financiare në Agjencinë e investimeve të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë.

Procedura për ndarje të mbështetjes financiare

Neni 37

(1) Për ndarjen e mbështetjes financiare në pajtim me këtë ligj, subjekti afarist parashtron kërkesë për ndarje të mbështetjes financiare deri te organet kompetente nga neni 36 paragrafët (2) dhe (3) i këtij ligji.

(2) Me kërkesën dorëzohet Letër e qëllimeve, plan afarist për projekt investues dhe raport financiar për tre vitet e fundit ose për periudhë më të shkurtër varësisht nga data në të cilën subjekti afarist është themeluar ose ka filluar me veprimtari.

(3) Përveç dokumenteve nga paragrafi (1) i këtij neni organi kompetent nga neni 36, paragrafët (2) dhe (3) i këtij ligji mund të kërkojë nga parashtruesi i kërkesës të dorëzojë edhe dokumente tjera me të cilat vërtetohen të dhëna dhe fakte të cekura në Kërkesën për mbështetje financiare.

(4) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni si dhe dokumentacionin e nevojshëm nga paragrafi (3) i këtij neni i përcakton ministri i Ekonomisë.

Neni 38

(1) Organet kompetente nga neni 36 paragrafët (2) dhe (3) i këtij ligji më së voni deri në fund të muajit rrjedhës i shqyrtojnë kërkesat e arritura në muajin paraprak dhe dokumentacionin e dorëzuar me ç'rast e përcaktojnë plotësinë e kërkesës dhe dokumentacionit të dorëzuar si dhe nëse kërkesat e parashtruara i përmbushin kushtet për ndarjen e mbështetjes financiare në pajtim me këtë ligj në bazë të të cilës përpilon raport me shkrim për kërkesat e shqyrtuara.

(2) Nëse kërkesat e dorëzuara dhe dokumentacioni nga paragrafi (1) i këtij neni nuk janë të kompletuara organet kompetente nga neni 36 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji dorëzojnë njoftim në afat prej tetë ditësh nga shqyrtimi i kërkesës, deri te kërkuesi me sugjerim për plotësimin e kërkesës së parashtruar me dokumentacionin e nevojshëm në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të njoftimit.

(3) Nëse kërkuesi nuk vepron në pajtim me paragrafin (2) i këtij neni organet kompetente nga neni 36 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji do ta njoftojnë kërkuesin në afat prej tetë ditësh nga skadimi i afatit për plotësim të kërkesës, se kërkesa për shkak të moskompletimit nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit në procedurën për ndarje të mbështetjes financiare.

(4) Nëse kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni nuk i përmbush kushtet për ndarjen e mbështetjes financiare në pajtim me këtë ligj, kërkesit në afat prej tetë ditësh nga shqyrtimi i kërkesës së kompletuar të dorëzuar i dorëzohet njoftim se nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit në procedurë për ndarje të mbështetjes financiare.

(5) Organet kompetente nga neni 36 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji në Komisionin për evaluim të kërkesave për mbështetje financiare për investime të formuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtutjeshëm: Komisioni për Evaluim) në afat prej 15 ditësh e dorëzon raportin me shkrim nga paragrafi (1) i këtij neni me të gjitha kërkesat me dokumentacion të nevojshëm të cilat i përmbushin kushtet në pajtim me këtë ligj për ndarje të mbështetjes financiare.

(6) Komisionin për Evaluim nga paragrafi (5) i këtij neni e përbëjnë nga një anëtar nga Zyra e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Kabineti i zëvendëskryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, i ngarkuar për çështje ekonomike dhe për koordinim me resorët ekonomikë, kabinetet e ministrave pa resorë të ngarkuar për investime të huaja, Kabineti i ministrit pa resor i ngarkuar për rregullativë për përmirësimin e klimës investuese për ndërmarrjet vendore, Ministri i Ekonomisë, Ministri i Financave, Drejtoria për zona teknologjike industriale zhvillimore, Agjencia për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë. Anëtarëve të Komisionit për Evaluim u takon kompensim, të cilin e cakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në bazë të numrit të kërkesave të shqyrtuara dhe numrit të mbledhjeve të mbajtura. Me punën e Komisionit kryeson anëtari nga Kabineti i zëvendëskryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, i ngarkuar për çështje ekonomike dhe për koordinim me resorët ekonomikë.

(7) Për mënyrën e punës së vet Komisioni për Evaluim miraton Rregulloren për punë.

(8) Komisioni për punën e vet së paku dy herë në vjet dorëzon Raport për punën e vet deri në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

(9) Komisioni për Evaluim e shqyrton raportin me shkrim me kërkesat dhe dokumentacionin e marrë nga paragrafi (5) i këtij neni dhe në afat prej 15 ditësh nga pranimit i tyre përpilon Raport. Raporti përmban: numrin e kërkesave të marra, llojin e mbështetjes financiare dhe lartësinë e mjeteve financiare të nevojshme për ndarje të tyre, listën e subjekteve afariste dhe projektet investuese kërkesat e të cilave i përmbushin kushtet për lidhje të marrëveshjes për mbështetje financiare, si dhe mendim për plotësinë e kushteve për marrje të mbështetjes financiare në pajtim me këtë ligj. Raporti duhet të nënshkruhet prej së paku dy të tretat e të gjithë anëtarëve të Komisionit.

(10) Raporti nga paragrafi (9) i këtij neni, dorëzohet në organet kompetente nga neni 36 paragrafët (2) dhe (3) i këtij ligji në afat prej 15 ditësh nga përpilimi i Raportit nga paragrafi (9) i këtij neni.

Neni 39

Organet kompetente të nenit 36 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji në bazë të Raportit të Komisionit për Evaluim nga neni 38 paragrafi (9) të këtij ligji, më së voni në afat prej 30 ditësh nga marrja e Raportit në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dorëzojnë draft marrëveshje për marrjen e pëlqimit për ndarjen e mbështetjes financiare.

Marrëveshje për përkrahje financiare

Neni 40

(1) Marrëveshja për ndarjen e mbështetjes financiare në veçanti i përmban elementet në vijim:

- palët kontraktuese;
- lëndën e Marrëveshjes për ndarjen e mbështetjes financiare;
- llojin e mbështetjes financiare që ndahet me Marrëveshje për ndarjen e mbështetjes financiare;
- të drejtat dhe obligimet e palëve kontraktuese;
- afatet për plotësimin e të drejtave dhe obligimeve të ndërmarra;
- mënyrën e pagesës së përkrahjes financiare;
- dispozitat në rast të mos plotësimit të obligimeve të ndërmarra;
- dispozita për ndërpreje;
- dispozita për prishje të marrëveshjes;
- dispozita për zgjidhjen e kontesteve.

(2) Marrëveshja për përkrahje financiare e cila nuk i përmban elementet nga paragrafi (2) i këtij neni është e pavlefshme.

Njoftimi dhe evidenca për marrëveshjen e lidhur për ndarjen e mbështetjes financiare

Neni 41

(1) Drejtoria për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike mban evidencë për të gjitha marrëveshjet e lidhura për ndarjen e ndihmës financiare dhe në emër të dhënësit të ndihmës financiare dorëzon raport vjetor në Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës, një herë në vit.

(2) Kopje e kontratës për ndarjen e ndihmës financiare menjëherë, por më së voni në afat prej tre ditësh pas nënshkrimit i dërgohet organit që mban evidencën marrëveshjeve të lidhura për mbështetje financiare.

Përcjellja e zbatimit të marrëveshjeve të lidhura për ndarjen e mbështetjes financiare

Neni 42

Organet kompetente nga neni 36 paragrafët (2) dhe (3) të këtij Ligji e përcjellin zbatimin e marrëveshjeve të lidhura për ndarjen e ndihmës financiare.

Pagesa e mbështetjes financiare

Neni 43

(1) Shfrytëzuesi i ndihmës financiare që i ka plotësuar kushtet sipas marrëveshjes për mbështetje financiare më së voni deri më 30 qershor të vitit rrjedhës për pagesën e mjeteve në pajtim me marrëveshjen e lidhur për mbështetje financiare paraqet kërkesë për pagesën e mbështetjes financiare me dokumentacionin e nevojshëm në organin kompetent nga neni 36, paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji. Nëse organi kompetent nuk është nënshkruar i marrëveshjes për mbështetje financiare kërkesa për pagesë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë duhet të dorëzohet nëpërmjet organit kompetent nga neni 36 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji.

(2) Organet kompetente për pagesë nga paragrafi (1) i këtij neni e shqyrtojnë Kërkesën për pagesën e ndihmës financiare dhe pas përcaktimit se janë plotësuar kushtet për shfrytëzimin e ndihmës financiare të paraparë me këtë ligj do të kryejë pagesën në shumën që i takon shfrytëzuesit jo më vonë se 60 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës së kompletuar për pagesë.

(3) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionin e nevojshëm nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton ministri i Ekonomisë.

Mbikëqyrja

Neni 44

Mbikëqyrje mbi zbatimin e këtij ligji kryen Ministria e Ekonomisë.

Dispozita kalimtare dhe përfundimtare

Neni 45

Subjektet afariste që do të lidhin marrëveshje për mbështetje financiare nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri në fund të korrikut 2018, mund të parashtrajnë kërkesa për pagesën e mbështetjes financiare për shpenzimet investuese të arsyeshme të realizuara në patim me këtë ligj më së voni deri më 30.11.2018. Mbështetja e miratuar financiare do të paguhet më së voni deri më 31.12.2018.

Neni 45-a

(1) Subjektet afariste të industries së përpunimit të lëkurave dhe të tekstilit, më së voni në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, mund të parashtrajnë kërkesa për pagesën e mbështetjes financiare për realizimin e shpenzime të arsyeshme investuese me ç'rast për këto subjekte afariste nuk zbatohen kufizimet nga neni 9 paragrafi (1) alineja 3 të këtij ligji.

(2) Subjektet afariste nga paragrafi (1) i këtij neni mund të parashtrajnë kërkesa për pagesën e mbështetjes financiare për realizimin e shpenzimeve të arsyeshme investuese, vetëm në rastin kur kanë realizuar rritje të të hyrave nga veprimtaria në vitin e fundit në raport me mesataren nga tri vitet paraprake ose për periudhë më të shkurtër nëse subjekti afarist është regjistruar dhe ka filluar me veprimtari në periudhë më të shkurtër se katër vite, duke llogaritur nga dita e dorëzimit të kërkesës për ndarjen e mbështetjes financiare.

Miratimi i akteve nënligjore

Neni 46

Aktet nënligjore, të parapara me këtë ligj, do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Zbatimi i dispozitave të caktuara

Neni 47

(1) Subjektet afariste që janë shfrytëzues të zonave zhvillimore teknologjike industriale dhe të cilat deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji kanë lidhur marrëveshje për ndihmë shtetërore në pajtim me Ligjin për zonat zhvillimore teknologjike industriale dhe të cilët i plotësojnë kushtet e parapara me këtë ligj mund të parashtrajnë kërkesë për ndarjen e mbështetjes financiare.

(2) Subjektet afariste të cilat deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji që kanë lidhur marrëveshje për ndihmë shtetërore në pajtim me Ligjin për kontroll të ndihmës shtetërore dhe të cilët i plotësojnë kushtet e parapara me këtë ligj mund të parashtrajnë kërkesë për ndarjen e mbështetjes financiare.

Hyrja në fuqi

Neni 48

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

1508.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен инспекторат, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3054/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Во Законот за државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2007, 81/2007, 36/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 152/15 и 53/16), во членот 9 став 1 алинејата 3 се брише.

Член 2

Во членот 10 став 3 во точката 3 бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Во точката 5) алинеја 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (ARTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.
Точката 6) се брише.

Член 3

Членот 13-а се менува и гласи:

„Министерство за економија е прекршочен орган, а постапката пред прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок.“

Министерот формира прекршочни комисии кои ќе бидат надлежни за водење на прекршочна постапка за прекршоци од одделни области и за одделни подрачја во Република Македонија во согласност со надлежноста на апелационите судови определена со Законот за судовите.

Прекршочната комисија (во натамошен текст: Комисијата) е составена од три члена и нивни заменици од кои: два дипломирани правници со пет години искуство во структурата од кои еден со положен правосуден испит и еден член со висока стручна спрема подготовка со три години работно искуство во структурата.

Комисијата се избира за времетраење од три години со право на реизбор на членовите.

Претседател на Комисијата треба да биде лице со завршен правен факултет и положен правосуден испит.

Комисијата донесува деловник за својата работа.

Против одлуките на прекршочната комисија може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постапка.“

Член 4

Одредбите од членот 10 став 3 точка 5) од Законот за државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2007, 81/2007, 36/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 152/15 и 53/16) и одредбите од членот 2 од овој закон со кој членот 10 став 3 точка 5) се дополнува со нова алинеја 6 нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 5

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 6

Сите документи архивски заведени во Државниот пазарен инспекторат по однос на поднесените прекршочни пријави и за започнатите постапки, Државниот пазарен инспекторат е должен со записник да ги достави до писарницата на Министерство за економија најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Прекршочните постапки кои се започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат во рок од шест месеци од денот на доставувањето на документите и записникот од членот 6 на овој закон.

Член 8

Министерот за економија ќе ја формира Комисијата за прекршоци во рок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INSPEKTORATIN SHPETËROR TË TREGUT

Neni 1

Нë Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Tregut ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/2007, 81/2007, 36/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 152/15 dhe 53/16) në nenin 9 paragrafi 1 alineja 3 shlyhet.

Neni 2

Në nenin 10 paragrafi 3 në pikën 3) numri "300" zëvendësohet me numrin "240".

Në pikën 5 në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon:

„- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2).“.

Pika 6) shlyhet.

Neni 3

Neni 13-a ndryshohet si vijon:

"Ministria e Ekonomisë është organ kundërvajtës, ndërsa procedura para organit të kundërvajtjes e mban Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje.

Ministri formon komisione të kundërvajtjes të cilat do të jenë kompetente për mbajtje të procedurës së kundërvajtjes për kundërvajtje nga sfera të veçanta dhe për rajone të veçanta në Republikën e Maqedonisë në pajtim me kompetencën e gjykatave të apelit të përcaktuar me Ligjin për gjykata.

Komisioni i kundërvajtjes (në tekstin e mëtejme: Komisioni) është i përbërë nga tre anëtare dhe zëvendës të tyre prej të cilëve: dy juristë të diplomuar me pesë vjet përvojë pune në profesion prej të cilëve njëri me provim të dhënë të jurisprudencës dhe një anëtar me përgatitje të lartë profesionale me tre vjet përvojë pune në profesion.

Komisioni zgjidhet për kohëzgjatje për tre vjet me të drejtë të rizgjedhjes së anëtarëve.

Kryetari i Komisionit duhet të jetë person me fakultet të kryer juridik dhe provim të dhënë të jurisprudencës.

Komisioni miraton rregullore për punën e vet.

Kundër vendimeve të komisionit të kundërvajtjes mund të parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse".

Neni 4

Dispozitat e nenit 10 paragrafi 3 pika 5) të Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Tregut ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/2007, 81/2007, 36/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 152/15 dhe 53/16) dhe dispozitat e nenit 2 të këtij ligji me të cilin neni 10 paragrafi 3 pika 5) plotësohet me aline të re 6 nuk ka të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 5

Drejtori i cili është i emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Neni 6

Të gjitha dokumentet e regjistruara në arkiv në Inspektoratin Shtetëror të Tregut në lidhje me fletëparaqitjet e parashtruara të kundërvajtjes dhe për procedurat e filluara, Inspektorati Shtetëror i Tregut është i obliguar t'i dorëzojë te sekretaria e Ministrisë së Ekonomisë më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 7

Procedurat e kundërvajtjes të cilat kanë filluar para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e dorëzimit të dokumenteve dhe procesverbalit nga neni 6 të këtij ligji.

Neni 8

Ministri i Ekonomisë do ta formojë Komisionin për Kundërvajtje në afat prej 20 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1509.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3062/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 23/16), во членот 4 став (1) во точката 4 зборовите: „ревизија согласно со Законот за трговските друштва“ се заменуваат со зборовите: „законска ревизија или договорна ревизија“.

Во точката 25 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 26, која гласи:

„26. „Партнер“ е овластен ревизор кој во согласност со внатрешната организација на друштвото за ревизија има одредени овластувања и одговорности за организацијата, управувањето и контролата на вршењето на ревизорските услуги и“.

Точката 26 станува точка 27.

Член 2

Во членот 8 став (1) во точката 4) по зборот „иницира“ се додаваат зборовите: „и учествува во“.

Член 3

Во членот 10 став (1) во алинејата 4 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

Во алинејата 5 во точката 4) сврзникот „или“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 5) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „или“ и се додава нова точка б), која гласи:

„б) АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“,
Алинејата 6 се брише.

Член 4

Во членот 19-а по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Институтот е должен на својата интернет страница да објави годишен извештај за вкупните резултати од контролата и преземените мерки, најдоцна четири месеци по спроведувањето на годишната Програма за контрола од ставот (6) на овој член.“.

Член 5

Членот 20 се менува и гласи:

„(1) Контролата од членот 19-а од овој закон ја спроведува лице вработено во Институтот.

(2) Лицето од ставот (1) на овој член за спроведување на контролата од членот 19-а од овој закон мора да ги исполнува следниве услови:

1) да има лиценца за овластен ревизор;
2) да поседува сертификат за завршена обука за контрола издаден од Институтот не постар од три години;

3) најмалку три години пред почетокот на контролата лицето престанало да биде партнер или вработен во друштвото за ревизија или во овластениот ревизор-трговец поединец-субјект на контрола или на друг начин е поврзан со субјектот на контрола;

4) да е независно и да нема конфликт на интереси со субјектот на контрола. Во однос на независноста и постоењето конфликт на интереси соодветно се применуваат одредбите од членот 31 од овој закон и

5) пред почетокот на контролата да даде писмена изјава дека не постои конфликт на интерес меѓу него и субјектот на контрола во смисла на ставот (2) точка 4) на овој член.

(3) Доколку е потребно, по претходна согласност на Управниот одбор на Институтот, покрај лицето од ставот (1) на овој член, во контролата можат да бидат вклучени и проценители и/или други домашни и странски експерти.

(4) Во случај кога контролата се врши на барање на Советот, назначувањето на лицата од ставовите (1) и (3) на овој член се врши по претходна согласност од претседателот на Советот и во контролата учествува и вработен во стручната служба на Советот, кој дава писмена изјава согласно со ставот (2) точка 5) на овој член.

(5) Формата и содржината на образецот на писмената изјава од ставот (2) точка 5) на овој член ги пропишува Советот.“.

Член 6

Во членот 20-а став (1) зборовите: „(1) и (3)“ се заменуваат со зборовите: „(1), (3) и (4)“.

Во ставот (2) зборовите: „(1) и (3)“ се заменуваат со зборовите: „(1), (3) и (4)“.

Во ставот (5) зборовите: „и го објавува на својата веб страница“ се бришат.

Член 7

Во членот 22-г став (1) во точката 5) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и записка и се додава нова точка 6), која гласи:

„6) дал некомплетна или невистинита писмена изјава, согласно со членот 20 став (2) точка 5) од овој закон и“.

Точката 6) станува точка 7).

Член 8

Насловот пред членот 26 се менува и гласи:

„Услови и постапка за стекнување на звање ревизор“.

Член 9

Во членот 26 став (4) зборовите: „министерот за финансии“ се заменува со зборот „Советот“.

Член 10

Насловот пред членот 27 се брише.

Член 11

Членот 27-а се менува и гласи:

„(1) Полагањето на испитот за стекнување на звањето ревизор се спроведува според Програма за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор која ја донесува Институтот, а за која Советот дава согласност.

(2) Со програмата од ставот (1) на овој член се пропишуваат предметите, градивото, прописите и литературата за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор.

(3) Предметите од програмата од ставот (1) на овој член треба да ги опфати следниве области:

1) општа сметководствена теорија и основни сметководствени принципи;

2) законска рамка во врска со подготовката на годишни сметки и финансиски извештаи и на консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи;

3) меѓународни стандарди за финансиско известување;

4) финансиска анализа;

5) сметководство на трошоци и управувачко сметководство;

6) управување со ризик и внатрешна контрола;

7) ревизија и професионални вештини;

8) меѓународни стандарди на ревизија;

9) професионална етика и независност и

10) законска рамка и професионални стандарди во врска со вршењето на ревизијата.

(4) Освен областите од ставот (3) на овој член, програмата од ставот (1) на овој член треба да ги опфати и следниве области во делот кој се однесува на ревизијата:

1) право на трговските друштва и корпоративно управување;

2) стечајни и слични правни постапки;

3) трудово право;

4) даночен систем;

5) граѓанско право и деловно право;

6) информатичка технологија и компјутерски системи;

7) деловна, општа и финансиска економија;

8) финансиска математика и статистика и

9) основните принципи на финансиски менаџмент и управување на трговските друштва.

(5) Испитот за стекнување на звањето ревизор се полага пред испитна комисија формирана од Институтот. Испитната комисија се состои од пет члена од кои претседателот на Комисијата е претставник од Советот и четири члена кои се овластени ревизори.

(6) Начинот на спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор поблиску ги пропишува Институтот, по претходна согласност од Советот.“.

Член 12

Членот 27-б се менува и гласи:

„(1) Институтот може да спроведе обука за секој предмет од програмата од членот 27-а став (1) од овој закон, доколку постои интерес од страна на кандидатите.

(2) Обуката од ставот (1) на овој член ја спроведуваат едукатори ангажирани од Институтот. Едукатор може да биде лице кое има завршено четиригодишно високо образование (VII/1 степен) или завршени студии со 240 кредити според европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС) и работно искуство од десет години од соодветната област за која ќе држи предавања. Во спроведувањето на обуката може да учествуваат и признати стручњаци од праксата од земјата и од странство.

(3) Начинот на спроведување на обуката од ставот (1) на овој член ги пропишува Институтот, по претходна согласност од Советот.“.

Член 13

Членот 27-в се менува и гласи:

„(1) За обуката од членот 27-б од овој закон и за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор од членот 26 од овој закон, кандидатот плаќа надоместок.

(2) Висината на надоместокот ја утврдува Институтот по претходна согласност од Советот.

(3) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член се определува врз основа на реално направените трошоци за обука и полагање на стручниот испит, изготвување на материјали и уверенија.“.

Член 14

Членовите 27-г, 27-д, 27-ѓ, 27-е, 27-ж, 27-з, 27-с, 27-и, 27-ј, 27-к, 27-л, 27-љ, 27-м, 27-н, 27-њ, 27-о, 27-п, 27-р, 27-с, 27-т, 27-ќ и 27-у се бришат.

Член 15

Во членот 39 став (1) зборовите: „во согласност со одредбите на овој член, освен ако со друг закон не е поинаку уредено“ се бришат.

Во ставот (2) зборот „пет“ се заменува со зборот „три“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Одборот за ревизија може да го сочинуваат:

1) сите членови на надзорниот одбор, односно на одборот на директори, или

2) дел од членовите на надзорниот одбор, односно на одборот на директори, при што мнозинството од нив мора да бидат независни членови, или

3) лица избрани од страна на соборот на содружници или собранието на правното лице, при што мнозинството членови на одборот за ревизија мора да бидат независни членови, или

4) лица избрани од страна на надзорниот одбор на правното лице при што мнозинството членови на одборот за ревизија мора да бидат независни членови.“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Членовите на одборот за ревизија избираат претседател од редот на независните членови на одборот. Најмалку еден член на одборот за ревизија мора да има познавања од сметководството и/или ревизијата. Членовите на одборот за ревизија како целина мора да имаат познавања (компетенции) релевантни за секторот во кој работи правното лице.“.

Во ставот (4) кој станува став (5) по зборот „врши“ се додава зборот „особено“.

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 16

Членовите 43-б, 43-в и 43-г се бришат.

Член 17

Членовите 44-а и 44-б се бришат.

Член 18

Во членот 44-в став (1) во точката 2) зборовите: „и не го објави“ се бришат.

По точката 5) се додава нова точка 6), која гласи:

„6) не го објави извештајот согласно со членот 19-а став (8) од овој закон;“.

Точките 6), 7), 8), 9) и 10) стануваат точки 7), 8), 9), 10) и 11).

Член 19

Во членот 44-г став (1) зборовите: „членовите 43-б, 43-в, 43-г, 44-а и“ се заменуваат со зборот „член“.

Член 20

Во членот 45 зборовите: „42, 43-а, 44, 44-б и 44-е“ се заменуваат со зборовите: „42, 43-а, 44 и 44-е“.

Член 21

Одредбите на членот 5 од овој закон со кои се менува членот 20 став (2) точка 2) ќе започнат да се применуваат две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 22

Одредбите на членот 10 став (1) алинеја 5 од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 23/16) и одредбите на членот 3 од овој закон со кој членот 10 став (1) алинеја 5 се дополнува со нова точка 6), нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 23

Претседателот и членовите на Советот кои се именувани во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за активно познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивно именување.

На претседателот и членовите на Советот кои нема да го исполнат условот за активно познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.

Член 24

Правните лица од јавен интерес се должни да се усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 25

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26

Започнатите постапки за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 23/16).

Член 27

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REVIZION

Neni 1

Në Ligjin për revizion (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 dhe 23/16), në nenin 4 paragrafi (1) në pikën 4 fjalët: “revizion në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare” zëvendësohen me fjalët: “revizion ligjor ose revizion kontraktues”.

Në pikën 25 lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohet pikë e re 26 si vijon:

„26. “Partner” është revizor i autorizuar i cili në pajtim me organizimin e brendshëm të shoqërisë për revizion ka autorizime të caktuara dhe përgjegjësi për organizimin, menaxhimin dhe kontrollin e kryerjes së shërbimeve të revizorit dhe”.

Pika 26 bëhet pikë 27.

Neni 2

Në nenin 8 paragrafi (1) në pikën 4) pas fjalës “inicion” shtohet fjalët: “dhe merr pjesë në”.

Neni 3

Në nenin 10 paragrafi (1) në alinenë 4 lidhëza “dhe” zëvendësohet me lidhëzën “ose”.

Në alinenë 5 në pikën 4) lidhëza “ose” zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 5) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “ose” dhe shtohet pika e re 6), si vijon:

“6) APTIS (APTIS) – së paku niveli B2 (B2);”.

Alineja 6 shlyhet.

Neni 4

Në nenin 19-a pas paragrafit (7) shtohet paragrafi i ri (8), si vijon:

“(8) Institutit është i detyruar në internet faqen e vet ta shpall raportin vjetor për rezultatet e përgjithshme nga kontrolli dhe masat e ndërmarra, më së voni katër muaj pas zbatimit të Programit vjetor për kontroll nga paragrafi (6) i këtij neni.”.

Neni 5

Neni 20 ndryshohet si vijon:

“(1) Kontrollin nga neni 19-a të këtij ligji e zbaton personi i punësuar në Institut.

(2) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni për zbatimin e kontrollit nga neni 19-a nga ky ligj doemos duhet t'i plotësojë kushtet në vijim:

- 1) të ketë licencë për revizor të autorizuar;
- 2) të posedojë certifikatë për trajnim të përfunduar për kontroll të lëshuar nga Instituti jo më të vjetër se tre vjet;
- 3) së paku tre vjet para fillimit të kontrollit personi ka pësuar të jetë partner ose i punësuar në shoqërinë për revizion ose në revizorin e autorizuar – tregtar individ - subjekt i kontrollit ose në mënyrë tjetër është i lidhur me subjektin e kontrollit;
- 4) të jetë i pavarur dhe të mos ketë konflikt të interesave me subjektin e kontrollit. Në lidhje me pavarësinë dhe ekzistimin e konfliktit të interesave në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga neni 31 të këtij ligji dhe

5) para fillimit të kontrollit të japë deklaratë me shkrim se nuk ekziston konflikt të interesit ndërmjet tij dhe subjektit të kontrollit sipas paragrafit (2) pika 4) të këtij neni.

(3) Nëse është e nevojshme, me pëlqim paraprak të Këshillit Drejtues të Institutit, përveç personit nga paragrafi (1) i këtij neni, në kontrollmund të përfshihen edhe vlerësues dhe/ose ekspertë tjerë të vendit dhe të huaj.

(4) Në rast kur kontrolli kryhet me kërkesë të Këshillit, caktimi i personave nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni bëhet me pëlqim paraprak nga kryetari i Këshillit dhe në kontroll merr pjesë edhe i punësuar i në shërbimin profesional të Këshillit, i cili jep deklaratë me shkrim në pajtim me paragrafin (2) pika 5) të këtij neni.

(5) Formën dhe përmbajtjen e formularit të deklaratës me shkrim nga paragrafi (2) pika 5) të këtij neni i përcakton Këshilli.”.

Neni 6

Në nenin 20-a në paragrafin (1) fjalët: "(1) dhe (3)" zëvendësohen me fjalët: "(1), (3) dhe (4)".

Në paragrafin (2) fjalët: "(1) dhe (3)" zëvendësohen me fjalët: "(1), (3) dhe (4)".

Në paragrafin (5) fjalët: "dhe e shpall në ueb faqen e vet" shlyhen.

Neni 7

Në nenin 22-g paragrafi (1) në pikën 5) lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohet pikë e re 6), si vijon:

"6) ka dhënë deklaratë jo të kompletuar ose të pavërtetë me shkrim, në pajtim me nenin 20 paragrafi (2) pika 5) të këtij ligji dhe".

Pika 6) bëhet pikë 7).

Neni 8

Titulli para nenit 26 ndryshohet si vijon:

"Kushtet dhe procedura për marrjen e titullit revizor".

Neni 9

Në nenin 26 në paragrafin (4) fjalët: "ministri i Financave" zëvendësohet me fjalën "Këshilli".

Neni 10

Titulli para nenit 27 shlyhet.

Neni 11

Neni 27-a ndryshohet si vijon:

"(1) Dhënia e provimit për marrjen e titullit revizor zbatohet sipas Programit për dhënie e provimit për marrjen e titullit revizor të cilin e miraton Instituti, ndërsa për të cilin Këshilli jep pëlqim.

(2) Me programin nga paragrafi (1) i këtij neni përcaktohen lëndët, materiali, rregullat dhe literatura për dhënie e provimit për marrjen e titullit revizor.

(3) Lëndët e programit nga paragrafi (1) i këtij neni duhet t'i përfshijnë sferat si vijon:

1) teorinë e përgjithshme të kontabilitetit dhe parimet themelore kontabiliste;

2) kornizën ligjore në lidhje me përgatitjen e llogarive vjetore dhe raporteve financiare dhe të llogarive të konsoliduara vjetore dhe raporteve financiare;

3) standarde ndërkombëtare për njoftim financiar;

4) analizën financiare;

5) kontabilitet të shpenzimeve dhe kontabilitet menaxhues;

6) menaxhim me rrezik dhe kontroll të brendshëm;

7) revizion dhe aftësi profesionale;

8) standarde ndërkombëtare të revizionit;

9) etikë profesionale dhe pavarësi dhe

10) kornizë ligjore dhe standarde profesionale në lidhje me kryerjen e revizionit.

(4) Përveç sferave nga paragrafi (3) të këtij neni, programi nga paragrafi (1) i këtij neni duhet t'i përfshijë edhe sferat në vijim në pjesën e cila ka të bëjë me revizionin:

1) e drejta e shoqërive tregtare dhe menaxhimi korporativ;

2) procedura falimentimi dhe procedura të ngjashme juridike;

3) e drejta e punës;

4) sistemi tatimor;

5) e drejta civile dhe e drejta afariste;

6) teknologji informatike dhe sisteme kompjuterike;

7) ekonomi afariste, e përgjithshme dhe financiare;

8) matematikë financiare dhe statistikë dhe

9) parimet themelore të menaxhmentit financiar dhe menaxhimi i shoqërive tregtare.

(5) Provimi për marrjen e titullit revizor jepet para komisionit të provimeve të formuar nga Instituti. Komisioni i provimeve përbëhet prej pesë anëtarëve prej të cilëve kryetari i Komisionit është përfaqësues nga Këshilli dhe katër anëtarë të cilët janë revizorë të autorizuar.

(6) Mënyrën e zbatimit të provimit për marrjen e titullit revizor më afërsisht i përcakton Instituti, me pëlqim paraprak nga Këshilli.”.

Neni 12

Neni 27-b ndryshohet si vijon:

"(1) Instituti mund të zbatojë trajnim për secilën lëndë nga programi nga neni 27-a paragrafi (1) i këtij ligji nëse ekziston interes nga ana e kandidatëve.

(2) Trajnimin nga paragrafi (1) i këtij neni e zbatojnë edukatorë të angazhuar nga Instituti. Edukator mund të jetë personi i cili ka përfunduar arsimin e lartë katërvjeçar (shkalla VII/1) ose studime të përfunduara me 240 kredi sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK) dhe përvojës së punës prej dhjetë vjet nga sfera përkatëse për të cilën do të mbajë ligjëratë. Në zbatimin e trajnimit mund të marrin pjesë edhe ekspertë të njohur nga praktika nga vendi dhe nga jashtë.

(3) Mënyrën e zbatimit të trajnimit nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton Instituti, me pëlqim paraprak nga Këshilli.”.

Neni 13

Neni 27-v ndryshohet si vijon:

“(1) Për trajnimin nga neni 27-b i këtij ligji dhe për dhënien e provimit për marrjen e titullit revizor nga neni 26 i këtij ligji, kandidati paguan kompensim.

(2) Lartësinë e kompensimit e përcakton Instituti me pëlqim paraprak nga Këshilli.

(3) Lartësia e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni caktohet në bazë të shpenzimeve të bëra reale për trajnim dhe dhënien e provimit profesional, përpilimit të materialeve dhe dëshmime.”.

Neni 14

Nenet 27-g, 27-d, 27-gj, 27-e, 27-zh, 27-z, 27-x, 27-i, 27-j, 27-k, 27-ll, 27-l, 27-m, 27-n, 27-nj, 27-o, 27-p, 27-r, 27-s, 27-t, 27-q dhe 27-u shlyhen.

Neni 15

Në nenin 39 në paragrafin (1) fjalët: "në pajtim me dispozitat e këtij neni, përveç nëse me ligj tjetër nuk është rregulluar ndryshe" shlyhen.

Në paragrafin (2) fjala "pesë" zëvendësohet me fjalën "tre".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Këshillin për revizion mund ta përbëjnë:

1) të gjithë anëtarët e këshillit mbikëqyrës, përkatësisht të këshillit të drejtorëve, ose

2) një pjesë e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës, përkatësisht të këshillit të drejtorëve, me ç'rast shumica prej tyre patjetër duhet të jenë anëtarë të pavarur, ose

3) persona të zgjedhur nga ana tubimi i bashkëpronarëve ose kuvendi i personit juridik, me ç'rast shumica e anëtarëve të këshillit për revizion patjetër duhet të jenë anëtarë të pavarur ose

4) persona të zgjedhur nga ana e këshillit mbikëqyrës të personit juridik me ç'rast shumica e anëtarëve të këshillit për revizion patjetër duhet të jenë anëtarë të pavarur.”.

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Anëtarët e këshillit për revizion zgjedhin kryetar nga radhët e anëtarëve të pavarur të këshillit. Së paku një anëtar i këshillit për revizion patjetër duhet të ketë njohuri nga kontabiliteti dhe/ose revizioni. Anëtarët e këshillit për revizion si tërësi patjetër duhet të kenë njohuri (kompetenca) relevante për sektorin në të cilin punon personi juridik.”.

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragrafi (5) pas fjalës "kryen" shtohet fjala "posaçërisht".

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7).

Neni 16

Nenet 43-b, 43-v dhe 43-g shlyhen.

Neni 17

Nenet 44-a dhe 44-b shlyhen.

Neni 18

Në nenin 44-v paragrafi (1) në pikën 2) fjalët: "dhe nuk e shpall" shlyhen.

Pas pikës 5) shtohet pikë e re 6), si vijon:

“(6) nuk e shpall raportin në pajtim me nenin 19-a paragrafi (8) të këtij ligji.”.

Pikat 6), 7), 8), 9) dhe 10) bëhen pika 7), 8), 9), 10) dhe 11).

Neni 19

Në nenin 44-g në paragrafin (1) fjalët: "nenet 43-b, 43-v, 43-g, 44-a dhe" zëvendësohen me fjalën "neni".

Neni 20

Në nenin 45 fjalët: "42, 43-a, 44, 44-b dhe 44-e" zëvendësohen me fjalët: "42, 43-a, 44 dhe 44-e".

Neni 21

Dispozitat e nenit 5 të këtij ligji me të cilat ndryshohet neni 20 paragrafi (2) pika 2) do të fillojnë të zbatohen dy vjet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 22

Dispozitat e nenit 10 paragrafi (1) alineja 5 nga Ligji për revizion ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 dhe 23/16) dhe dispozitat e nenit 3 të këtij ligji me të cilin neni 10 paragrafi (1) alineja 5 plotësohet me pikë të re 6), nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 23

Kryetari dhe anëtarët e Këshillit të cilët janë emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, janë të detyruar ta plotësojnë kushtin për njohje aktive të gjuhës angleze më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tyre.

Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit të cilët nuk do ta plotësojnë kushtin për njohje aktive të gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni u pushon mandati.

Neni 24

Personat juridikë me interes publik janë të detyruar të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 25

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 26

Procedurat e filluara për dhënien e provimit për marrjen e titullit revizor deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për revizion ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 dhe 23/16).

Neni 27

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1510.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3063/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ****Член 1**

Во Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 и 23/16), во членот 32 став (1) во точката г) зборовите: „според принципот испорака наспроти плаќање“ се бришат.

Во точката е) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и записка.

Во точката ж) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“, и се додава нова точка з), која гласи:

„з) вршење на услуги во постапки за преземање на акционерски друштва согласно со Законот за преземање на акционерските друштва.“.

Во ставот (2) зборовите: „во име на“ се заменуваат со зборот „за“.

Член 2

Во членот 38 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, членки на депозитарот можат да бидат и банки без дозвола за работа со хартии од вредност од Комисијата, доколку банката ги користи услугите на депозитарот само за порамнување на трансакции со хартии од вредност склучени на пазари преку шалтер организирани од страна на Народната банка на Република Македонија и банки со добиена согласност од Народната банка на Република Македонија за давање на услуги на чување на имот.“.

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9).

Член 3

Во членот 54 во точката 3) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и записка.

Во точката 4) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и записка и се додаваат четири нови точки 5), 6), 7) и 8), кои гласат:

„5) вложување на хартии од вредност како непаричен влог при основања или зголемување на основна главнина во трговски друштва и статусни промени согласно со Законот за трговските друштва;

6) распределба на хартии од вредност по завршување на постапки за стечај и ликвидација;

7) отстапување на хартии од вредност за време на живот и

8) закон во кој е предвидена обврска за пренос на сопственост на хартии од вредност.“.

Член 4

По членот 60 се додаваат четири нови наслови и четири нови члена 60-а, 60-б, 60-в и 60-г, кои гласат:

„Нетрговски пренос преку вложување како непаричен влог при основања и зголемување на основна главнина во трговски друштва и статусни промени

Член 60-а

Нетрговски пренос преку вложување како непаричен влог при основање и зголемување на основна главнина на трговски друштва и стекнување и отуѓување на

правата на сопственост на хартиите од вредност врз основа на статусни промени на трговските друштва се врши врз основа на актите донесени од надлежните органи на трговските друштва согласно со Законот за трговските друштва и решение за спроведен упис во Трговскиот регистар.

Нетрговски пренос по пат на распределба по завршување на постапки за стечај и ликвидација**Член 60-б**

Нетрговскиот пренос по пат на распределба по завршување на постапки за стечај и ликвидација се врши врз основа на правосилна судска одлука и одлука за ликвидација донесена од надлежен суд или ликвидатор.

Нетрговски пренос по пат на отстапување на имот за време на живот**Член 60-в**

Нетрговски пренос по пат на отстапување на имот за време на живот се врши врз основа на договор за отстапување на имот за време на живот, склучен во писмена форма и заверен од нотар.

Нетрговски пренос наложен врз основа на закон**Член 60-г**

Стекнување и отуѓување на права на сопственост на хартии од вредност се врши кога нетрговскиот пренос е обврска предвидена со закон.“.

Член 5

Во членот 62 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и порамнување на склучени прекугранични трансакции со хартии од вредност.“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) За порамнување на склучени прекугранични трансакции со хартии од вредност од ставот (2) на овој член, депозитарот може врз основа на склучен договор да се поврзува со странски депозитари, односно странски институции кои вршат порамнување на хартии од вредност.“.

Член 6

Во членот 63 насловот на членот се менува и гласи: „Принцип на порамнување“.

Во ставот (1) по зборовите: „испорака наспроти плаќање“ се додаваат зборовите: „или со користење на други принципи на порамнување (испорака наспроти испорака, испорака без плаќање)“.

Член 7

Во членот 64 зборот „три“ се заменува со зборот „два“.

Член 8

Во членот 66-а став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „на трансакции склучени на овластена берза“.

Член 9

Во членот 25 од Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 13/13), зборовите: „30 април 2018 година“ се заменуваат со зборовите: „30 април 2020 година“.

Член 10

Одредбите на членовите 2 и 5 од овој закон, ќе започнат да се применуваат од 1 ноември 2018 година.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR LETRA ME VLERË

Neni 1

Në Ligjin për letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 dhe 23/16), në nenin 32, paragrafi (1) në pikën g) fjalët: “sipas parimit dërgim kundrejt pagesës” shlyhen.

Në pikën e) lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën zh) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 3) si vijon:

“z) kryerje e shërbimit në procedura për marrjen e shoqërive aksionare në pajtim me Ligjin për marrje të shoqërive aksionare. “

Në paragrafin (2) fjalët: “në emër të” zëvendësohen me fjalën “për”.

Neni 2

Në nenin 38 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, anëtarë të depozitarit mund të jenë dhe banka pa leje për punë me letrat me vlerë nga Komisioni, nëse banka i shfrytëzon shërbimet e depozitarit vetëm për nivelim të transakcioneve me letra me vlerë të lidhura në tregje përmes sportelit të organizuara nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë dhe bankat me pëlqim të marrë nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë për dhënie të shërbimeve për ruajtje të pronës.”.

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) bëhen paragraf (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9).

Neni 3

Në nenin 54 në pikën 3) lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 4) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohen katër pika të reja 5), 6), 7) dhe 8), si vijojnë:

“5) investimi në letra me vlerë si investim jomonetar gjatë krijimit ose rritjes së kryegjësë themelore në shoqëritë tregtare dhe ndryshimet e statusit në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare;

6) ndarja e letrave me vlerë pas përfundimit të procedurave për falimentim dhe likuidim;

7) lëshimi i letrave me vlerë gjatë jetës dhe

8) ligj në të cilin është paraparë detyrim për bartje të pronësisë së letrave me vlerë. “.

Neni 4

Pas nenit 60 shtohen katër tituj të rinj dhe katër nene të reja 60-a, 60-b, 60-v dhe 60-g, si vijojnë:

“Bartja jotregtare përmes depozitimit si investim jomonetar gjatë themelimit dhe rritjes së kryegjësë themelore në shoqëri tregtare dhe ndryshime statusore

Neni 60-a

Bartja jotregtare përmes depozitimit si investim jomonetar gjatë themelimit dhe rritjes së kryegjësë themelore në shoqëri tregtare dhe fitimi dhe tjetërsimi të të drejtave mbi pronësinë e letrave me vlerë në bazë të ndryshimeve statusore të shoqërive tregtare kryhet në bazë të akteve të miratuara nga organet kompetente të shoqërive tregtare në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare dhe aktvendim për regjistrim të realizuar në Regjistrin tregtar.

Bartja jotregtare nëpërmjet ndarjes pas përfundimit të procedurave për falimentim dhe likuidim

Neni 60-b

Bartja jotregtare nëpërmjet ndarjes pas përfundimit të procedurave për falimentim dhe likuidim kryhet në bazë të vendimit të plotfuqishëm gjyqësor dhe vendim për likuidim të lëshuar nga gjykata kompetente ose likuiduesi.

Bartja jotregtare nëpërmjet të lëshimit të pronës gjatë jetës

Neni 60-v

Bartje jotregtare nëpërmjet lëshimit të pronës gjatë jetës kryhet në bazë të marrëveshjes për lëshim të pronës gjatë jetës, e lidhur në formë të shkruar dhe të vërtetuar në noter.

Bartja jotregtare e imponuar në bazë të ligjit

Neni 60-g

Fitimi dhe tjetërsimi i të drejtave të pronësisë së letrave me vlerë kryhet kur bartja jotregtare është detyrim i paraparë me ligj.”.

Neni 5

Në nenin 62 paragrafi (2) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “si dhe nivelim i transakcioneve të lidhura tejkufitare me letrat me vlerë.”

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

“(5) Për nivelim të transakcioneve të lidhura tejkufitare me letrat me vlerë nga paragrafi (2) i këtij neni, depozitari mundet në bazë të marrëveshjes së lidhur, të lidhet me depozitarët e huaj përkatësisht me institucione të huaja që kryejnë nivelim të letrave me vlerë.”.

Neni 6

Në nenin 63 titulli i nenit ndryshon si vijon: “Parimi i nivelimit”.

Në paragrafin (1) pas fjalëve “dërgim kundrejt pagesës” shtohen fjalët: “ose me shfrytëzim të parimeve të tjera të nivelimit (dërgim kundrejt dërgimit, dërgim pa pagesë).”

Neni 7

Në nenin 64 fjala “tre” zëvendësohet me fjalën “dy”.

Neni 8

Në nenin 66-a, në paragrafin (2) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “transaksione të lidhura në bursë të autorizuar”.

Нени 9

Нë ненин 25 тë Лигит пëр нdryshimin dhe plotësimin e Ligjit пëр letra me vlerë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 13/13), fjalët: "30 prill 2018" zëvendësohen me fjalët: "30 prill 2020".

Нени 10

Dispozitat nga nenet 2 dhe 5 тë кëtij ligji, do тë fillojnë тë zbatohen nga 1 нëntори 2018 .

Нени 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë".

1511.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНО БИРО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Кредитно биро,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3064/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНО БИРО

Член 1

Во Законот за Кредитно биро („Службен весник на Република Македонија“ број 81/2008, 24/11, 199/14 и 192/15), во членот 2 точка 1 зборовите: „задолженоста и редовноста во исполнување на обврските од страна на“ се бришат.

Во точката 6 зборовите: „обврските на субјектите на податоци“ се заменуваат со зборовите: „субјектот на податоци и тоа: кредитен извештај и извештај за кредитно рангирање“, а сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 7 и 8, кои гласат:

„7. „Кредитен извештај“ е извештај за кредитната историја кој содржи податоци за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоци;

8. „Извештај за кредитно рангирање“ е извештај со нумерички или алфабетски знак доделен на субјектот на податоци кој укажува на нивото на ризик од неплаќање на финансиските обврски од страна на субјектот на податоци и“.

Точката 7 станува точка 9.

Член 2

Во членот 6 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Покрај податоците од ставот (1) на овој член, во кредитното биро се доставуваат и податоци за секоја блокада и деблокада на трансакциска сметка во реално време преку Единствениот регистар на трансакциски сметки.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 3

Членот 7 се менува и гласи:

„(1) Кредитното биро врз основа на добиените податоци од давателите на податоци од членот 11 од овој закон изготвува и издава кредитен извештај и/или извештај за кредитно рангирање за субјектот на податоци.

(2) Кредитниот извештај може да содржи и податоци обезбедени согласно со членот 11-а од овој закон.

(3) Извештајот за кредитно рангирање се изготвува врз основа на податоците од членот 6 ставови (1) и (2) од овој закон и не смее да ги има во предвид расата, полот, религијата, националноста, брачната состојба, староста, платата, занимањето, работодавачот, датумот на вработување, титулата, местото на живеење, договорите за наем, обврските за алиментација и која било друга информација која не е обезбедена во согласност со членовите 6 и 11 од овој закон.“

Член 4

По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:

„Член 7-а

(1) За изготвување на извештај за кредитно рангирање, кредитното биро користи еден или повеќе модели изработени согласно со стандардите што ги применуваат меѓународно активни кредитни бироа.

(2) Кредитното биро е должно на својата интернет страница да ги објави моделите врз основа на кои ги изготвува извештаите за кредитно рангирање, со објаснување и примери.

(3) Корисникот на податоци, односно субјектот на податоци во барањето за добивање извештај за кредитно рангирање избира еден или повеќе модели за изготвување на извештајот за кредитно рангирање.“

Член 5

Во членот 11 алинеја 4 зборовите: „друштва за“ се заменуваат со зборовите: „даватели на“.

Алинеите 7, 9 и 10 се бришат.

Член 6

По членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:

„Член 11-а

Кредитното биро може, во согласност со закон, да обезбедува и податоци од јавни книги и регистри и други јавно достапни податоци за субјектите на податоци.“

Член 7

Во членот 12 по зборот „податоците“ се додаваат зборовите: „од давателите на податоци од членот 11 од овој закон“.

Член 8

Во член 13 по алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која гласи:

„- податок за блокада/деблокада на трансакциска сметка.“

Член 9

Во член 14 по алинејата 9 се додава нова алинеја 10, која гласи:

„- податок за блокада/деблокада на трансакциска сметка.“.

Член 10

Во членот 17 зборот „или“ се заменува со зборовите: „а може и“.

Член 11

Во членот 18 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Извештаите за субјектите на податоци изготвени од кредитното биро можат да се издаваат на корисници на податоци преку банка со седиште во Република Македонија како дел од активноста за посредување во склучување договори за кредити и заеми, врз основа на договор склучен со кредитното биро.

(4) Извештаите од ставот (3) на овој член кредитното биро ги доставува до банките во електронска форма, заштитени на начин така што да не бидат читливи при преносот.“.

Член 12

Во членот 20 став (1) во алинејата 1 зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија,“ се бришат, а сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со запирка.

Во алинејата 2 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“, и се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- кредитни бироа или субјекти од други земји кои прибираат и обработуваат податоци за обврските и други податоци и изготвуваат извештаи за субјектите на податоци, со кои кредитното биро има склучено договор за размена на податоци.“.

Член 13

Во членот 21 став (3) по зборот „суд“ се додаваат зборовите: „и по барање на извршител согласно со закон.“.

Член 14

Во членот 25 по зборот „лажни“ се додаваат зборовите: „или неточни“.

Член 15

Во членот 28 став (1) зборовите: „ја оспори“ се заменуваат со зборовите: „поднесе писмено известување со кое ја оспорува“.

Член 16

Во член 40 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- по барање на извршител.“.

Член 17

Членот 41 се менува и гласи:

„Кредитното биро ги доставува податоците и извештаите единствено на барање на субјектот на податоци, на корисник на податоци, на суд или на извршител.“.

Член 18

Во член 45-а во ставот (1) зборот „податоците“ се заменува со зборот „извештаите“, а по зборот „кредитни бироа“ се додаваат зборовите: „или субјекти од други земји кои прибираат и обработуваат податоци за обврските и други податоци и изготвуваат извештаи за субјектите на податоци“.

Во ставот (2) зборот „податоците“ се заменува со зборот „извештаите“.

Член 19

По главата III се додава нова глава III-а и три нови члена 45-б, 45-в и 45-г, кои гласат:

„III-а Надоместоци, сметководство и извештаи

Член 45-б

(1) Кредитното биро за издавање на извештаите од членот 7 став (1) од овој закон наплатува надоместоци.

(2) Висината на надоместоците од ставот (1) на овој член се утврдува со Тарифник кој го донесува органот на управување на кредитното биро.

(3) Тарифникот од ставот (2) на овој член се објавува на интернет страницата на кредитното биро.

Член 45-в

Кредитното биро го води сметководството и ги изготвува финансиските извештаи согласно со Законот за трговските друштва и усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување.

Член 45-г

(1) Кредитното биро еднаш годишно изготвува извештај кој особено содржи:

1) број на субјекти на податоци за кои има оформено досие, вкупно и поединечно за правни и физички лица;

2) број на субјекти кои имаат обврски по кредити и лизинг, вкупно и поединечно за правни и физички лица;

3) поднесени барања за сопствени извештаи, вкупно и поединечно за правни и физички лица;

4) поднесени барања од корисници на податоци, вкупно и поединечно за правни и физички лица;

5) поднесени писмени известувања за оспорување на податоци, вкупно и поединечно за правни и физички лица и за исходот од постапката и

6) субјекти на податоци со доцнење во исполнување на обврските, вкупно и поединечно за правни и физички лица, со просечен период на доцнење и износ што е во задоцнување.

(2) Кредитното биро го објавува на својата интернет страница извештајот од ставот (1) на овој член најдоцна до 30 јуни во тековната година за претходната година.“.

Член 20

Во членот 48 став (1) точката 1) се менува и гласи: „извештаите содржат податоци спротивно на членот 7 од овој закон;“.

По точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

„2) обезбеди податоци спротивно на членот 11-а од овој закон;“.

Точките 2) и 3) стануваат точки 3) и 4).

По точката 4) која станува точка 5) се додава нова точка 6), која гласи:

„6) достави лажни или неточни податоци (член 25);“.

Точките 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) стануваат точки 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) и 15).

Во точката 14) која станува точка 16) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запира.

Во точката 15) која станува точка 17) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“, и се додава нова точка 18), која гласи:

„18) не го води сметководството и не ги изготвува финансиските извештаи во согласност со членот 45-в од овој закон.“

Член 21

Во членот 48-а став (1) во точката 2) сврзникот „и“ се заменува со точка и запира.

Во точката 3) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запира и се додаваат две нови точки 4) и 5), кои гласат:

„4) не го објави тарифникот на начин пропишан со членот 45-б став (3) од овој закон и

5) не го објави извештајот во рок (член 45-г став (2)).“

Член 22

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BYRO KREDITORE

Neni 1

Në Ligjin për Byro Kreditore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 81/2008, 24/11, 199/14 dhe 192/15), në nenin 2 pika 1 fjalët: “detyrimi dhe rregullshmëria në plotësimin e detyrimeve nga ana e ” shlyhen.

Në pikën 6 fjalët: “detyrimet e subjekteve të të dhënave” zëvendësohen me fjalët: “subjekti i të dhënave edhe atë: raport kreditor dhe raport për renditjen kreditorë”, ndërsa lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja 7 dhe 8, si vijojnë:

“7. “Raport kreditor” është raporti për historinë kreditorë që përmban të dhëna për detyrimin dhe rregullshmërinë në plotësimin e obligimeve nga subjekti i të dhënave;

8. “Raport për renditjen kreditorë” është raporti me shenjë numerike dhe alfabetike të ndarë subjektit të të dhënave që sugjeron për nivelin e rrezikut nga mospagesa e detyrimeve financiare nga ana e subjektit të të dhënave dhe“.

Pika 7 bëhet pikë 9.

Neni 2

Në nenin 6 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Krahas të dhënave nga paragrafi (1) të këtij neni, në byronë kreditorë dorëzohen dhe të dhënat për çdo bllokim dhe zhbllokim të llogarisë së transaksionit në kohën reale përmes Regjistratit unik të llogarive të transaksionit.”

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Neni 3

Neni 7 ndryshon si vijon:

“(1) Byroja kreditorë në bazë të të dhënave të mara nga dhënësit e të dhënave nga neni 11 të këtij ligji përgatit dhe publikon raport kreditor dhe/ose raport për renditjen kreditorë për subjektin e të dhënave.

(2) Raporti kreditor mund të përmbajë edhe të dhëna të siguruar në pajtim me nenin 11-a të këtij ligji.

(3) Raporti për renditjen kreditorë përgatitet në bazë të të dhënave nga neni 6 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji dhe nuk guxon t'i ketë parasysh racën, gjininë, fenë, kombësinë, statusin martesor, moshën, rrogën, profesionin, punëdhënësin, datën e punësimit, titullin, vendin e jetesës, marrëveshjet e qirasë, obligimet për alimentacion dhe çdo informacion tjetër që nuk është siguruar në pajtim me nenin 6 dhe 11 të këtij ligji.”

Neni 4

Pas nenit 7 shtohet nen i ri 7-a, si vijon:

“Neni 7-a

(1) Për përgatitjen e raportit për renditje kreditorë, byroja kreditorë shfrytëzon një ose më shumë modele të përpunuara në pajtim me standardet që i zbatojnë byrotë kreditorë aktive ndërkombëtare.

(2) Byroja kreditorë është e detyruar në faqen e saj të internetit t'i publikojë modelet në bazë të të cilave i përgatit raportet për renditje kreditorë, me shpjegim dhe shembuj.

(3) Shfrytëzuesi i të dhënave, përkatësisht subjekti i të dhënave në kërkesën për marrjen e raportit për renditje kreditorë zgjedh një ose më shumë modele për përgatitjen e raportit për renditje kreditorë.”

Neni 5

Në nenin 11 alineja 4 fjalët: “shoqëri për” zëvendësohen me fjalët: “dhënësit të”

Alinetë 7, 9 dhe 10 shlyhen.

Neni 6

Pas nenit 11 shtohet nen i ri 11-a, si vijon:

“Neni 11-a

Byroja kreditorë mund, në pajtim me ligj, të sigurojë edhe të dhëna nga librat publikë dhe regjistrat dhe të dhëna tjera të arritshme publikisht për subjektet e të dhënave.”

Neni 7

Në nenin 12 pas fjalës “të dhënat” shtohet fjalët: “nga dhënësit e të dhënave nga neni 11 të këtij ligji”.

Neni 8

Në nenin 13 pas alinesë 10 shtohet aline e re 11, si vijon:

“- e dhënë për bllokimin / zhbllokimin e llogarisë së transaksionit,”

Neni 9

Në nenin 14 pas alinesë 9 shtohet aline e re 10, si vijon: “- e dhënë për bllokimin / zhbllokimin e llogarisë së transaksionit,”

Neni 10

Në nenin 17 fjala “dhe” zëvendësohet me fjalët: “ndërsa mundet edhe”

Neni 11

Në nenin 18 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

“(3) Raportet për subjektet e të dhënave të përgatitura nga byroja kreditore mund t'u lëshohen shfrytëzuesve të të dhënave përmes bankës me seli në Republikën e Maqedonisë si pjesë e aktivitetit për ndërmjetësim në lidhje të marrëveshjeve për kredi dhe hua, në bazë të marrëveshjes së lidhur me byronë kreditore.

(4) Raportet nga paragrafi (3) të këtij neni byroja kreditore i dorëzon deri te bankat në formë elektronike, të mbrojtura në mënyrë që të mos jenë të lexueshme gjatë bartjes.”.

Neni 12

Në nenin 20 paragrafi (1) në alineja 1 fjalët: "Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë," shlyhen, ndërsa lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me presje.

Në alinenë 2 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet aline e re 3, si vijon:

“- Byroja kreditore ose subjektet nga vendet tjera që grumbullojnë dhe përpunojnë të dhëna për obligimet dhe të dhëna tjera dhe përgatisin raporte për subjektet e të dhënave, me të cilat byroja kreditore ka lidhur marrëveshje për këmbim të të dhënave.”.

Neni 13

Në nenin 21 paragrafi (3) pas fjalës “gjykatë” shtohen fjalët: “dhe me kërkesë të përmbaruesit në pajtim me ligjin.”.

Neni 14

Në nenin 25 pas fjalëve: “të rreme” shtohen fjalët: “ose të pasakta”.

Neni 15

Në nenin 28 në paragrafin (1) fjalët: "e konteston" zëvendësohet me fjalët: "parashtron njoftim me shkrim me të cilin e konteston”.

Neni 16

Ne nenin 40 pas alinesë 1 shtohet aline e re 2, si vijon:
“- me kërkesë të përmbaruesit.”.

Neni 17

Neni 41 ndryshon si vijon:

“Byroja kreditore i dorëzon të dhënat dhe raportet vetëm me kërkesë të subjektit të të dhënave, të shfrytëzuesit të të dhënave, të gjykatës ose të përmbaruesit.”.

Neni 18

Në nenin 45-a në paragrafin (1) fjalët: “të dhënat” zëvendësohen me fjalën “raportet ” ndërsa pas fjalëve “byrotë kreditore” shtohen fjalët: "ose subjektet nga vende tjera që grumbullojnë dhe përpunojnë të dhëna për obligimet dhe të dhëna tjera dhe përgatisin raporte për subjektet e të dhënave.”.

Në paragrafin (2) fjalët: “të dhënat” zëvendësohet me fjalën “raportet”.

Neni 19

Pas kreut III shtohet kreu i ri III-a dhe tre nene të reja 45-b, 45-v dhe 45-g, si vijojnë:

“III-a Kompensimet, kontabiliteti dhe raportet

Neni 45-b

(1) Byroja kreditore për botimim e raporteve nga neni 7 paragrafi (1) të këtij ligji arkëton kompensime.

(2) Lartësia e kompensimeve nga paragrafi (1) të këtij neni përcaktohet me Listë tarifore që e miraton organi drejtues i byrosë kreditore.

(3) Lista tarifore nga paragrafi (2) i këtij neni shpallet në faqen e internetit të byrosë kreditore.

Neni 45-v

Byroja kreditore e mban kontabilitetin dhe i përgatit raportet financiare në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare dhe standardet e miratuara ndërkombëtare për njoftim financiar.

Neni 45-g

(1) Byroja kreditore njëherë në vit përgatit raport i cili veçanërisht përmban:

1) numër të subjekteve të të dhënave për të cilat ka formuar dosje, në total dhe veçmas për persona juridikë dhe fizikë;

2) numër të subjekteve të cilat kanë obligime për kredi dhe lizing, në total dhe veçmas për persona juridikë dhe fizikë;

3) kërkesa të parashtruara për raporte personale, në total dhe veçmas për persona juridikë dhe fizikë;

4) kërkesa të parashtruara nga shfrytëzuesit e të dhënave, në total dhe veçmas për persona juridikë dhe fizikë;

5) njoftime me shkrim të parashtruara për kontestim të të dhënave, në total dhe veçmas për persona juridikë dhe fizikë;

6) subjektet e të dhënave me vonesë në plotësimin e obligimeve, në total dhe veçmas për persona juridikë dhe fizikë, me periudhë mesatare të vonesës dhe shumë që është në vonesë.

(2) Byroja kreditore e shpall në faqen e saj të internetit raportin nga paragrafi (1) të këtij neni më së voni deri me 30 qershor në vitin rrjedhës për vitin paraprak.”.

Neni 20

Në nenin 48 në paragrafin (1) pika 1 ndryshohet si vijon:

"1) raportet përmbajnë të dhëna në kundërshtim me nenin 7 të këtij ligji;”.

Pas pikës 1) shtohet pikë e re 2), si vijon:

"2) siguron të dhëna në kundërshtim me nenin 11-a të këtij ligji;”.

Pikat 2) dhe 3) bëhen pika 3) dhe 4).

Pas pikës 4) që bëhet pikë 5) shtohet pikë e re 6), si vijon:

“6) dorëzon të dhëna të rreme ose të pasakta (neni 25);”.

Pikat 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) dhe 13) bëhen pika 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) dhe 15).

Në pikën 14) që bëhet pika 16), lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 15) që bëhet pika 17), pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 18), si vijon:

“18) nuk e mban kontabilitetin dhe nuk i përgatit raportet financiare në pajtim me nenin 45-v të këtij ligji.”.

Neni 21

Në nenin 48-a paragrafi (1) në pikën 2) lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 3) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja 4) dhe 5), si vijojnë:

"4) nuk e shpall listën tarifore në mënyrë të përcaktuar me nenin 45-b paragrafi (3) të këtij ligji dhe

5) nuk e shpall raportin në afat (neni 45-g paragrafi (2))."

Neni 22

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1512.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3065/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Во Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), во членот 1 став (1) по зборовите: „постапката за издавање на одобрение за градење,“ сврзникот „и“ се брише, и се додаваат зборовите: „постапка за давање закуп на земјиште во технолошко индустриска развојна зона на закупец на земјиште кој ќе изгради објект за потребите на корисник,“.

Член 2

Во членот 4 став (1) точка 29 зборовите: „закупците и сопствениците на земјиштето“ се заменуваат со зборовите: „сопствениците на земјиштето, закупците на земјиште и закупците на објект“.

По точката 31 се додаваат две нови точки 32. и 33., кои гласат:

„32. „Закупец на земјиште“ во технолошко индустриска развојна зона е домашно или странско физичко или правно лице, кое:

- склучува Договор за закуп на земјиште во технолошко индустриска развојна зона на кое ќе изгради објект заради вршење на дејност согласно со овој закон и

- склучува Договор за закуп на земјиште во технолошко индустриска развојна зона на кое ќе изгради објект за потребите на корисник кој ќе врши дејност согласно со овој закон;

33. „Закупец на објект“ во технолошко индустриска развојна зона е домашно или странско физичко или правно лице кое склучува Договор за закуп на објект во технолошко индустриска развојна зона заради вршење на дејност согласно со овој закон;“.

Член 3

Во членот 8 став (6) зборовите: „корисници на зона“ се заменуваат со зборовите: „закупците на земјиштето од членот 4 став (1) точка 32 од овој закон“.

Ставот (10) се менува и гласи:

„Закупецот на земјиште е должен на доделеното земјиште во закуп да започне со градба во рок од девет месеци од склучувањето на договорот за закуп на земјиште. Закупецот кој склучува Договор за закуп на земјиште во технолошко индустриска развојна зона на кое ќе изгради објект заради вршење на дејност согласно со овој закон е должен најдоцна за 30 месеци од денот на склучување на договорот за закуп на земјиште да заврши со градбата и да почне со производство, односно со вршење на дејностите од членот 11-а став (2) и членот 35 став (1) од овој закон. Закупецот кој склучува Договор за закуп на земјиште во технолошко индустриска развојна зона на кое ќе изгради објект за потребите на корисник кој ќе врши дејност согласно со овој закон е должен најдоцна за 30 месеци од денот на склучување на договорот за закуп на земјиште да заврши со градбата и на корисникот за чии потреби го гради објектот да му го предаде објектот за да корисникот започне со производство, односно со вршење на дејностите од членот 11-а став (2) и членот 35 став (1) од овој закон.“.

Ставот (11) се менува и гласи:

„Договорот за закуп на земјиштето еднострано се раскинува, доколку:

- закупецот на земјиште во рок од девет месеци од склучувањето на договорот за закуп не започне со градба,

- закупецот кој склучува Договор за закуп на земјиште во технолошко индустриска развојна зона на кое ќе изгради објект заради вршење на дејност согласно со овој закон најдоцна за 30 месеци од денот на склучување на договорот за закуп на земјиште не започне со производство, односно со вршење на дејностите од членот 11-а став 2 и членот 35 став 1 од овој закон и

- закупецот кој склучува Договор за закуп на земјиште во технолошко индустриска развојна зона на кое ќе изгради објект за потребите на корисник кој ќе врши дејност согласно со овој закон најдоцна за 30 месеци од денот на склучување на договорот за закуп на земјиште не му го предаде објектот на корисникот за чии потреби го гради објектот за да корисникот започне со производство, односно со вршење на дејностите од членот 11-а став 2 и членот 35 став 1 од овој закон.“.

По ставот (12) се додава нов став (13), кој гласи:

„(13) Раскинувањето на договорот за закуп на земјиштето согласно со ставовите 11 и 12 на овој член, е основ за еднострано раскинување и на Договорот за доделување на државна помош од страна на давателот на државната помош.“

Член 4

Во членот 12 став (2) точките 26) и 27) се менуваат и гласат:

„врши контрола врз работењето на основачите, закупците на земјиште, закупците на објекти и корисниците во зоните;

издава одобрение за градење и одобрение за употреба за објектите кои ги градат сопствениците и закупците на земјиштето во технолошките индустриски развојни зони освен за инфраструктурните објекти во рамки на зоната, кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, гасоводната и телекомуникациската инфраструктура;“

Во став (4) алинејата 1 се менува и гласи:

„- склучува договори за закуп за земјиштето и објектите во зоната со закупци на земјиштето и закупците на објектите и раскинува договори за закуп за земјиштето и објектите во зоната со закупци на земјиштето и закупци на објектите, за кои Владата на Република Македонија дава претходна согласност;“

Член 5

По членот 38-а се додаваат четири нови члена 38-б, 38-в, 38-г и 38-д и три нови наслови, кои гласат:

„Постапка за давање закуп на земјиште во технолошко индустриска развојна зона на закупец на земјиште кој ќе изгради објект за потребите на корисник

Член 38-б

(1) Постапката за давање под долготраен закуп на градежно земјиште во рамките на зоната на закупец на земјиште од членот 4 став (1) точка 32 алинеја 2 од овој закон ја спроведува Дирекцијата.

(2) За започнување на постапката од ставот (1) на овој член, идниот корисник кој ќе врши дејност во објектот кој ќе биде изграден од страна на закупец на земјиште до Дирекцијата треба да достави:

- писмо за намери во кое е наведена дејноста што сака да ја врши како и парцелата на која ќе ја врши истата,

- деловен план и

- склучен преддоговор со избраниот закупец на земјиште од членот 4 став (1) точка 32 алинеја 2 од овој закон.

(3) Врз основа на доставената документација од ставот (2) на овој член и доколку се исполнети условите за вршење дејност согласно со овој закон, основачот на зоната, односно приватниот партнер во случај на склучен договор за јавно приватно партнерство, склучува договор за долготраен закуп на градежно земјиште со закупецот на земјиште од членот 4 став (1) точка 32 алинеја 2 од овој закон кој ќе гради објект за потреби на корисник по претходна согласност од Владата на Република Македонија.

(4) Периодот на закуп на земјиштето и висината на закупнината на земјиштето за закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потреби на иден корисник ги определува Владата на Република Македонија за секој поединечен случај.

(5) Во случај на раскинување на договорот за закуп на земјиште согласно со одредбите од овој закон, закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потреби на иден корисник му ги пренесува на основачот без надоместок, а основачот ги прима сите изградени или делумно изградени објекти на градежното земјиште во тој момент во состојба во која се наоѓаат.

(6) Дирекцијата ќе склучи договор за вршење на дејност со идниот корисник, врз основа на склучениот договор за долготраен закуп на градежно земјиште со закупецот на земјиште од членот 4 став (1) точка 32 алинеја 2 од овој закон.

Промена на закупецот кој гради објект за потреби на корисник кој ќе врши дејност

Член 38-в

(1) Во случај корисникот на зоната да го раскине договорот за вршење на дејност и му е одземено решението за корисник, во првите осум години од склучувањето на договорот за закуп на земјиште, закупецот на земјиштето од членот 4 став (1) точка 32 алинеја 2 од овој закон има рок до крајот на десетата година сметано од денот на потпишувањето на договорот за закуп на земјиште да го пренесе правото на сопственост на објектот или да најде нов корисник на зоната кој ќе врши дејност. Новиот сопственик на објектот ќе ги преземе правата и обврските од договорот за закуп за земјиште се до истекот на преостанатиот период од договорот за закуп на земјиште.

(2) Во случај корисникот на зоната да го раскине договорот за вршење на дејност и му е одземено решението за корисник, после осмата година од договорот за закуп на земјиште, закупецот на земјиште од членот 4 став (1) точка 32 алинеја 2 од овој закон има рок од две години да го пренесе правото на сопственост на објектот или да најде нов корисник кој ќе врши дејност. Новиот сопственик на објектот ќе ги преземе правата и обврските од договорот за закуп за земјиште се до истекот на преостанатиот период од договорот за закуп на земјиште.

(3) По истекот на рокот од ставовите (1) и (2) на овој член, доколку закупецот на земјиште од членот 4 став (1) точка 32 алинеја 2 од овој закон не најде корисник кој ќе врши дејност во објектот, односно не го пренесе правото на сопственост на објектот, објектот преминува во сопственост на Република Македонија, а договорот за закуп престанува да важи.

(4) Во случај да биде пренесено правото на сопственост на објектот согласно со ставовите (1) и (2) на овој член, новиот сопственик на објектот ги презема обврските и роковите за наоѓање на нов корисник кој ќе врши дејност во тој објект. Новиот сопственик на објектот ќе ги преземе правата и обврските од договорот за закуп за земјиште се до истекот на преостанатиот период од договорот за закуп на земјиште.

Пренос на сопственоста на објектот

Член 38-г

(1) Пред истекот на рокот за којшто е склучен договорот за закуп на градежно земјиште со основачот на зоната, закупецот на земјиште од членот 4 став (1) точ-

ка 32 алинеја 2 од овој закон има право да го пренесе правото на сопственост на објектот на корисникот кој врши дејност во објектот.

(2) Сопственикот на објектот од ставот (1) на овој член ги презема правата и обврските од договорот за закуп за земјиште се до истекот на рокот на преостана-тиот период од договорот за закуп на земјиште.

Член 38-д

(1) Во случај правото на сопственост на објектот да биде пренесено на правно лице кое согласно со овој закон не може да врши дејност во зона, новиот сопственик е должен да го пренесе правото на сопственост на објектот или да го даде во закуп во рок од две години на нов корисник кој ќе врши дејност во објектот согласно со овој закон.

(2) По истекот на рокот од ставот (1) на овој член, доколку новиот сопственик на објектот не најде корисник или не го даде под закуп објектот согласно со овој закон објектот преминува во сопственост на Република Македонија.“

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE

Neni 1

Në Ligjin për zona zhvillimore industriale teknologjike („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 dhe 30/16), në nenin 1 paragrafi (1) pas fjalëve: "procedurën për lëshimin e lejes për ndërtim", lidhëza "dhe" shlyhet, dhe shtohet në fjalët: "procedura për dhënie me qira të tokës në zonën zhvillimore industriale teknologjike të qiramarrësit të tokës i cili do të ndërtojë objekt për nevojat e shfrytëzuesit,".

Neni 2

Në nenin 4 paragrafi (1) pika 29, fjalët: "qiramarrësit dhe pronarët e tokës" zëvendësohen me fjalët: "pronarët e tokës, qiramarrësit e tokës dhe qiramarrësit e objektit".

Pas pikës 31 shtohen dy pika të reja 32. dhe 33., si vijojnë:

„32. "Qiramarrësi i tokës" në zonën zhvillimore industriale teknologjike është person fizik ose juridik i vendit ose i juaj i cili:

- lidh Marrëveshje për qira të tokës në zonë zhvillimore industriale teknologjike në të cilën do të ndërtohet objekt për kryerje të veprimtarisë në pajtim me këtë ligj; dhe

- lidh Marrëveshje për qira të tokës në zonë zhvillimore industriale teknologjike në të cilën do të ndërtohet objekt për nevojat e shfrytëzuesit i cili do të kryejë veprimtari në pajtim me këtë ligj;

33. "Qiramarrësi i objektit" në zonën zhvillimore industriale teknologjike është person fizik ose juridik i vendit ose i huaj i cili lidh Marrëveshje për qiramarrje të objektit në zonën zhvillimore industriale teknologjike për kryerje të veprimtarisë në pajtim me këtë ligj;"

Neni 3

Në nenin 8 paragrafi (6) fjalët: "shfrytëzues i zonës" zëvendësohen me fjalët: "qiramarrësit e tokës nga neni 4 paragrafi (1) pika 32 të këtij ligji".

Paragrafi (10) ndryshon si vijon:

"Qiramarrësi i tokës është i obliguar që në tokën e ndarë për qira të fillojë me ndërtim në afat prej nëntë muajsh nga lidhja e marrëveshjes për qiramarrje të tokës. Qiramarrësi i cili lidh Marrëveshje për qira të tokës në zonë zhvillimore industriale teknologjike në të cilën do të ndërtohet objekt për kryerje të veprimtarisë në pajtim me këtë ligj është i obliguar që më së voni për 30 muaj nga dita e lidhjes së marrëveshjes për qira të tokës të përfundojë me ndërtim dhe të fillojë prodhimi, përkatësisht me kryerjen e veprimtarive nga neni 11-a paragrafi (2) dhe neni 35 paragrafi (1) të këtij ligji. Qiramarrësi i cili lidh Marrëveshje për qira të tokës në zonë zhvillimore industriale teknologjike në të cilën do të ndërtohet objekt për nevojat e shfrytëzuesit i cili do të kryejë veprimtari në pajtim me këtë ligj është i obliguar që më së voni deri më 30 muaj nga dita e lidhjes së marrëveshjes për qira të tokës të përfundojë me ndërtim dhe shfrytëzuesit për nevojat e të cilit ndërtohet objekti t'ia dorëzohet objektin që shfrytëzuesi të fillojë me prodhim, përkatësisht me kryerjen e veprimtarive nga neni 11-a paragrafi (2) dhe neni 35 paragrafi 35 (1) të këtij ligji."

Paragrafi (11) ndryshon si vijon:

"Marrëveshja për qira të tokës ndërpritet në mënyrë të njëanshme, nëse:

- qiramarrësi i tokës në afat prej nëntë muajve nga lidhja e marrëveshjes për qira nuk fillon me ndërtim,

- qiramarrësi i cili lidh Marrëveshje për qira të tokës në zonë zhvillimore industriale teknologjike në të cilën do të ndërtohet objekt për kryerje të veprimtarisë në pajtim me këtë ligj më së voni deri më 30 muaj nga dita e lidhjes së marrëveshjes për qira të tokës nuk fillon me prodhim, përkatësisht me kryerjen e veprimtarive nga neni 11-a paragrafi 2 dhe neni 35 paragrafi 1 të këtij ligji dhe

- qiramarrësi i cili lidh Marrëveshje për qira të tokës në zonë zhvillimore industriale teknologjike në të cilën do të ndërtohet objekt për nevojat e shfrytëzuesit i cili do të kryejë veprimtari në pajtim me këtë ligj më së voni deri më 30 muaj nga dita e lidhjes së marrëveshjes për qira të tokës nuk ia dorëzon objektin shfrytëzuesit për nevojat e të cilit e ndërton objektin që shfrytëzuesi të fillojë me prodhim, përkatësisht me kryerjen e veprimtarive nga neni 11-a paragrafi 2 dhe neni 35 paragrafi 1 të këtij ligji."

Pas paragrafit (12) shtohet paragraf i ri (13), si vijon:

"(13) Shfuqizimi i marrëveshjes për qira të tokës në pajtim me paragrafët 11 dhe 12 të këtij neni, është bazë për shfuqizimin e njëanshëm edhe të Marrëveshjes për dhënie e ndihmës shtetërore nga ana e ofruesit të ndihmës shtetërore."

Neni 4

Në nenin 12 paragrafi (2), pikat 26) dhe 27) ndryshojnë si vijon:

"kryen mbikëqyrje mbi punën e themeluesve, qiramarrësve të tokës, qiramarrësve të objekteve dhe shfrytëzuesve të zonave;

lëshon leje për ndërtim dhe leje për përdorimin e objekteve të cilat i ndërtojnë pronarët dhe qiramarrësit e tokës në zonat zhvillimore industriale teknologjike përveç për objektet infrastrukturorë në korniza të zonës, të cilat i ndërtojnë subjektet-ofrues të shërbimeve publike të cilët janë kompetentë për ndërtimin e infrastrukturës elektroenergetike, të ujësjellësit, kanalizimit, gazpërçuesit dhe telekomunikimit;"

Në paragrafin (4) alineja 1 ndryshon si vijon:

“-lidh marrëveshje për qira të tokës dhe objekteve në zonë me qiramarrës të tokës dhe qiramarrës të objekteve dhe shfuqizon marrëveshje për qira për tokën dhe objektet në zonë me qiramarrës të tokës dhe qiramarrës të objekteve, për të cilët Qeveria e Republikës së Maqedonisë paraprakisht jep pëlqim;”.

Neni 5

Pas nenit 38-a shtohen katër nene të reja 38-b, 38-v, 38-g dhe 38-d dhe tre tituj të rinj, si vijojnë:

“Procedura për dhënie me qira të tokës në zonat hvillimore industriale teknologjike të qiramarrësit të tokës i cili do të ndërtojë objekt për nevojat e shfrytëzuesit

Neni 38-b

(1) Procedurën për dhënien e qirasë afatgjate të tokës ndërtimore në korniza të zonës së qiramarrësit të tokës nga neni 4 paragrafi (1) pika 32. alineja 2 e këtij ligji e zbaton Drejtoria.

(2) Për fillimin e procedurës nga paragrafi (1) i këtij neni, shfrytëzuesi i ardhshëm i cili do të kryejë veprimtari në objektin i cili do të ndërtohet nga ana e qiramarrësit të tokës në Drejtori duhet të dorëzojë:

- letër për qëllimet në të cilën është theksuar veprimtaria që dëshiron ta ushtrojë si dhe parcela në të cilën do ta kryejë të njëjtën,

- plan afarist, dhe

- paramarrëveshje të lidhur me qiramarrësin e tokës nga neni 4 paragrafi (1) pika 32 alineja 2 të këtij ligji.

(3) Në bazë të dokumentacionit të dorëzuar nga paragrafi (2) i këtij neni, nëse plotësohen kushtet për kryerjen e veprimtarisë në pajtim me këtë ligj, themeluesi i zonës, përkatësisht partneri privat në rast të lidhjes së marrëveshjes për partneritet publik-privat, lidh marrëveshje për qiramarrje afatgjatë të tokës ndërtimore me qiramarrësin e tokës nga neni 4 paragrafi (1) pika 32 alineja 2 të këtij ligji i cili do të ndërtojë objekt për nevojat e shfrytëzuesit pas pëlqimit paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(4) Periudhën e qiramarrjes së tokës dhe shumën e qirasë së tokës për qiramarrësin e tokës i cili do të ndërtojë objekt për nevojat e shfrytëzuesit të ardhshëm i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë për secilin rast individualisht.

(5) Në rast të shfuqizimit të marrëveshjes për qira të tokës në pajtim me dispozitat e këtij ligji, qiramarrësi i tokës i cili do të ndërtojë objekt për nevojat e shfrytëzuesit të ardhshëm ia bart themeluesit pa kompensim, ndërsa themeluesi i pranon të gjitha objektet e ndërtuara ose të ndërtuara pjesërisht në atë moment në gjendjen në të cilën gjenden.

(6) Drejtoria do të lidhë marrëveshje për kryerjen e veprimtarisë me shfrytëzuesin e ardhshëm, në bazë të marrëveshjes së lidhur për qira afatgjatë të tokës ndërtimore me qiramarrësin e tokës nga neni 4 paragrafi (1) pika 32 alineja 2 të këtij ligji.

Ndryshimi i qiramarrësit i cili ndërton objekt për nevojat e shfrytëzuesit i cili do të kryejë veprimtari

Neni 38-v

(1) Në rast shfrytëzuesi i zonës ta ndërpresë marrëveshjen për kryerjen e veprimtarisë dhe i është hequr aktvendimi për shfrytëzues, në tetë vitet e para të lidhjes së ma-

rrëveshjes për qira të tokës, qiradhënësi i tokës nga neni 4 paragrafi (1) pika 32 alineja 2 të këtij ligji ka afat deri në fund të vitit të dhjetë të llogaritur nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes për qira të tokës ta bartë të drejtën e pronësisë së objektit apo të gjejë shfrytëzues të ri të zonës i cili do të kryejë veprimtarinë. Pronari i ri i objektit do t'i marrë të drejtat dhe obligimet e marrëveshjes për qira të tokës deri në skadimin e periudhës së mbetur të marrëveshjes për qira të tokës.

(2) Në rast se shfrytëzuesi i zonës do ta ndërpresë marrëveshjen për kryerjen e veprimtarisë dhe i është hequr aktvendimi për shfrytëzues, pas vitit të tetë të marrëveshjes për qira të tokës, qiradhënësi i tokës nga neni 4 paragrafi (1) pika 32 alineja 2 të këtij ligji ka afat prej dy vitesh ta bartë të drejtën e pronësisë së objektit apo të gjejë shfrytëzues të ri i cili do të kryejë veprimtarinë. Pronari i ri i objektit do t'i marrë te drejtat dhe obligimet e marrëveshjes për qira të tokës deri në skadimin e afatit të periudhës së mbetur të marrëveshjes për qira të tokës.

(3) Pas skadimit të afatit nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, nëse qiradhënësi i tokës nga neni 4 paragrafi (1) pika 32 alineja 2 të këtij ligji nuk gjen shfrytëzues i cili do të kryejë veprimtari në objekt përkatësisht nuk e bart të drejtën e pronësisë së objektit, objekti kalon në pronësi të Republikës së Maqedonisë, kurse marrëveshja për qira shfuqizohet.

(4) Në rast se bartet e drejta e pronësisë së objektit në pajtim me paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, pronari i ri i objektit i merr obligimet dhe afatet për gjetjen e shfrytëzuesit të ri i cili do të kryejë veprimtarinë në këtë objekt. Pronari i ri i objektit do t'i marrë të drejtat dhe obligimet e marrëveshjes për qira të tokës deri në skadimin e periudhës së mbetur të marrëveshjes për qira të tokës.

Bartja e pronësisë së objektit

Neni 38-g

(1) Para skadimit të afatit për të cilin është lidhur marrëveshja për qira të tokës ndërtimore me themeluesin e zonës, qiramarrësi i tokës nga neni 4 paragrafi (1) pika 32 alineja 2 të këtij ligji ka të drejtë ta bartë të drejtën e pronësisë së objektit të shfrytëzuesit i cili kryen veprimtari në objekt.

(2) Pronari i objektit nga paragrafi (1) i këtij neni i merr të drejtat dhe obligimet e marrëveshjes për qira të tokës deri në skadimin e afatit të periudhës së mbetur të marrëveshjes për qira të tokës.

Neni 38-d

(1) Në rast se e drejta e pronësisë së objektit i bartet personit juridik i cili në pajtim me këtë ligj nuk mund të kryejë veprimtari në zonë, pronari i ri ka për detyrë ta bartë të drejtën e pronësisë së objektit apo t'ia japë me qira në afat prej dy vitesh shfrytëzuesit të ri i cili do të kryejë veprimtari në objekt në pajtim me këtë ligj.

(2) Pas skadimit të afatit nga paragrafi (1) të këtij neni, nëse pronari i ri i objektit nuk gjen shfrytëzues apo nuk e jep me qira objektin në pajtim me këtë ligj objekti kalon në pronësi të Republikës së Maqedonisë.”.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
Цената на овој број е 250 денари.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018083